

**Акционерско друштво за производство и промет на вино
ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД - Кавадарци**



**ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци
28.05.2026 година (четврток)**

Мај 2026, Скопје

Врз основа на член 34 и 35 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци се објавува

ЈАВЕН ПОВИК
за свикнување и одржување Годишно Собрание на акционерите на
ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци

Седница на Годишното собрание на акционерите на ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци ќе се одржи на 28.05.2026 година (четврток) во 11:00 часот во деловните простории на друштвото во Скопје на улица Димче Беловски бр.2, Гази Баба - Скопје.

За работа на Собранието се предлага следниот

1. Избор на председавач и работни тела.
2. Усвојување Записник од Собранието на акционери од 13.03.2026 година

3. Преглед на Годишниот извештај за остварените резултати од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година, Финансиските извештај за работењето за 2025 година, Годишната сметка и резултатите во работењето за 2025 година, Ревизорскиот извештај со содржани Конечни ревидирани посебни извештај за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година и Конечните ревидирани консолидирани извештај за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година, Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2025 година и Извештај за работењето на членовите на Управниот и Надзорниот одбор за 2025 година и донесување на одлуки за следново:

- Одлука за усвојување на Годишната сметка и резултатите во работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД- Кавадарци за 2025 година
 - Одлука за усвојување на Извештајот од контролата на годишната сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје со содржани Конечни ревидирани посебни извештај за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година и Конечните ревидирани консолидирани извештај за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година
 - Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за резултатите од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година
 - Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година
 - Одлука за усвојување на извештајот на Службата за внатрешна ревизија на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година
 - Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и на Надзорниот одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци
4. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештај на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2026 година

Во работата на Собранието можат да учествуваат и да ги остваруваат своите права и интереси сите акционери лично или преку овластени претставници и застапници именувани за остварување на сите или извесни права на управување со полномошно за застапување заверено од нотар.

Услов за учество во работата на Собранието е пријавување на акционерот или овластениот претставник или застапник со полномошно за престапување и застапување на акциите најдоцна пред почеток на одржувањето на седницата на Собранието.

Собранието одлучува само за прашања утврдени во Дневниот ред.

Вклучување нови точки во дневниот ред, предлагање одлуки и поставување на прашања може да се врши по писмен пат согласно член 390 од Законот за трговски друштва во рок од 8 дена од денот кога е објавен јавниот повик за одржување седница на Собранието со барање за вклучување на нови точки во дневниот ред и поставување на прашања доставени до друштвото.

Гласањето на Собранието може да се врши од акционерот лично или од полномошникот на седницата.

Материјалите за работа на седницата на Собранието ќе бидат ставени на увид на акционерите по објавувањето на овој повик во просториите на Правната служба на Друштвото, во деловните простории на друштвото во Скопје на улица Димче Беловски бр.2, Гази Баба - Скопје, секој работен ден од 8 до 10 часот.

Материјалите се достапни и на официјалната интернет страница на друштвото www.tikves.com.mk

Врз основа на член 34 и 35 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт – импорт АД – Кавадарци се објавува

ЈАВЕН ПОВИК
за свикување и одржување Годишно Собрание на акционерите на
ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци

Седница на Годишното собрание на акционерите на ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци ќе се одржи на 28.05.2026 година (четврток) во 11:00 часот во деловните простории на друштвото во Скопје на улица Димче Беловски бр.2, Гази Баба - Скопје.

За работа на Собранието се предлага следниот

1. Избор на председавач и работни тела.
2. Усвојување Записник од Собранието на акционери од 13.03.2026 година
3. Преглед на Годишниот извештај за остварените резултати од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година, Финансиските извештаи за работењето за 2025 година, Годишната сметка и резултатите во работењето за 2025 година, Ревизорскиот извештај со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година, Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2025 година и Извештај за работењето на членовите на Управниот и Надзорниот одбор за 2025 година и донесување на одлуки за следново:
 - Одлука за усвојување на Годишната сметка и резултатите во работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД- Кавадарци за 2025 година
 - Одлука за усвојување на Извештајот од контролата на годишната сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година
 - Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за резултатите од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година
 - Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година
 - Одлука за усвојување на извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година
 - Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и на Надзорниот одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци
4. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2026 година

Во работата на собранието можат да учествуваат и да ги остваруваат своите права и интереси сите акционери лично или преку овластени претставници и

застапници именувани за остварување на сите или извесни права на управување со полномошно за застапување заверено од нотар.

Услов за учество во работата на собранието е пријавување на акционерот или овластениот претставник или застапник со полномошно за преставување и застапување на акциите најдоцна пред почеток на одржувањето на седницата на собранието.

Собранието одлучува само за прашања утврдени во Дневниот ред.

Вклучување нови точки во дневниот ред, предлагање одлуки и поставување на прашања може да се врши по писмен пат согласно член 390 од Законот за трговски друштва во рок од 8 дена од денот кога е објавен јавниот повик за одржување седница на собранието со барање за вклучување на нови точки во дневниот ред и поставување на прашања доставени до друштвото.

Гласањето на собранието може да се врши од акционерот лично или од полномошникот на седницата.

Материјалите за работа на седницата на Собранието ќе бидат ставени на увид на акционерите по објавувањето на овој повик во просториите на Правната служба на Друштвото, во деловните простории на друштвото во Скопје на улица Димче Беловски бр.2, Гази Баба – Скопје, секој работен ден од 8 до 10 часот.

Материјалите се достапни и на официјалната интернет страница на друштвото www.tikves.com.mk

ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци



Врз основа на член 32, 33, 64 и 69 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци Управниот Одбор на седница одржана на ден 27.04.2026 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за свикнување Годишно собрание на акционерите
на ВВ - ТИКВЕШ АД – Кавадарци

1. СЕ СВИКУВА Годишно собрание на акционерите на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци на ден **28.05.2026 година (четврток)** во **11:00 часот** во деловните простории на друштвото во Скопје на улица Димче Беловски бр.2, Гази Баба – Скопје.
2. За Годишното собрание на акционерите на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци се предлага следниот:

ДНЕВЕН РЕД

1. Избор на председавач и работни тела.
2. Усвојување Записник од Собранието на акционери од 13.03.2026 година
3. Преглед на Годишниот извештај за остварените резултати од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година, Финансиските извештаи за работењето за 2025 година, Годишната сметка и резултатите во работењето за 2025 година, Ревизорскиот извештај со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година, Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2025 година и Извештај за работењето на членовите на Управниот и Надзорниот одбор за 2025 година и донесување на одлуки за следново:
 - Одлука за усвојување на Годишната сметка и резултатите во работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД- Кавадарци за 2025 година
 - Одлука за усвојување на Извештајот од контролата на годишната сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година
 - Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за резултатите од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година
 - Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година
 - Одлука за усвојување на извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година
 - Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и на Надзорниот одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци

4. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2026 година

3. За свикување на Годишното собрание на акционерите на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци да се подготви Јавен повик за свикување и одржување на Годишно собрание на акционерите на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци и да се објави во најмалку еден дневен весник на територија на Република Северна Македонија.

4. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето

ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци
Претседател на Управен Одбор
Светозар Јаневски



ДНЕВЕН РЕД

за работа на Собранието на акционери на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци
на 28.05.2026 година (четврток)

1. Избор на председавач и работни тела.
2. Усвојување Записник од Собранието на акционери од 13.03.2026 година
3. Преглед на Годишниот извештај за остварените резултати од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година, Финансиските извештаи за работењето за 2025 година, Годишната сметка и резултатите во работењето за 2025 година, Ревизорскиот извештај со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година, Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2025 година и Извештај за работењето на членовите на Управниот и Надзорниот одбор за 2025 година и донесување на одлуки за следново:
 - Одлука за усвојување на Годишната сметка и резултатите во работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година
 - Одлука за усвојување на Извештајот од контролата на годишната сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година
 - Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за резултатите од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година
 - Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година
 - Одлука за усвојување на извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година
 - Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и на Надзорниот одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци
4. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2026 година

Усвојување Записник од Собранието на акционери од 13.03.2026 година



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

НОТАР

АНА ДОЈЧИНОВСКА

За подрачјето на основните судови
на градот Скопје

Ул. Кеј 13-ти Ноември бр.2-2, кат2, ГТЦ

Во Скопје, на 13.03.2026 (тринаесетти март две илјади и дваесет и шеста) година
Во 11:00 (единаесет) часот

НОТАРСКИ АКТ

Јас Нотар Ана Дојчиновска од Скопје, со службено седиште на ул. Кеј 13-ти Ноември бр. 2-2 кат 2, ГТЦ Скопје, потврдувам дека денес на 13.03.2026 (тринаесетти март две илјади и дваесет и шеста) година на Покана од Акционерско друштво за производство и промет на вино **ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ** експорт-импорт АД-Кавадарци, со седиште на ул. 8-ми Септември бр. 5, Кавадарци, со ЕМБС 5275890, да присуствувам на седница на Собрание на акционери на ден 13.03.2026 (тринаесетти март две илјади и дваесет и шеста) година, со почеток во 11:00 (единаесет) часот, во седиштето на подружницата Управа во Скопје, на ул. Димче Беловски бр.2 Гази Баба, Скопје, заради превземање на службено дејствие согласно член 92 од Законот за нотаријат и член 384, 385, 386 и 407 од Законот за трговски друштва, а во врска со член 298 од истиот закон, како повикан Нотар да потврдам Одлуки на Собрание на друштвото, поради што го сочинив следниот:

ЗАПИСНИК

од седница на Собрание на акционери на
Акционерско Друштво за производство и промет на вино
ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ,

Пред почетокот на Собранието на друштвото на мое барање ми беа предочени:-----
Тековна состојба на Акционерско Друштво за производство и промет на вино
ВИНАРСКА ВИЗБА -ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци, со седиште на ул. 8-ми
Септември бр. 5, Кавадарци, со ЕМБС 5275890, издадена од Централен Регистар на РСМ на
ден 13.03.2026 година, под деловоден број 0805-50/150020260101265 (прилог на овој
записник).-----

Акционерска Книга на Друштвото на ден 11.03.2026 (единаесетти март две илјади и дваесет
и шеста) година од Централен Депозитар за хартии од вредност АД Скопје, која се води под
ISIN: MKVVTK101013 (прилог на овој записник), од која утврдив дека Издавачот
Акционерско Друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА -ТИКВЕШ
експорт-импорт АД-Кавадарци, издало акции и тоа: Вид: Обични акции; Номинална
вредност по ХВ: 51.13 EUR; Вкупен број на ХВ: 372048; Вкупен номинален капитал:
19022814.24 EUR; Број на гласови: 372048, Состојба: Активен; Број на иматели: 413; Број на
сопственички позиции: 417. -----

- Јавен повик објавен во дневното гласило: "Нова Македонија", објавен на 10 февруари 2026 година, со кои се повикуваат акционерите да присуствуваат на Собранието кое е закажано за 13.03.2026 година со следниот дневен ред (прилог на овој записник) -----
 Утврдив дека на седницата на Собранието се присутни акционерите: -----
 1. М-6 ДОО Скопје, имател на 299164 акции со право на глас во Собранието, преку полномошник Јелена Каранфилова - прилог полномошно -----
 2. М-6 ЕДЕН ДОО Скопје, имател на 25508 акции со право на глас во Собранието, преку полномошник Бети Недева - прилог полномошно -----
 3. Оливера Ставрова, имател на 50 акции со право на глас во Собранието. -----
 4. Димитар Пети, имател на 366 акции со право на глас во Собранието -----
 5. Љупчо Крстевски имател на 3418 акции со право на глас во Собранието -----
 6. Тихомир Атанасовски имател на 6093 акции со право на глас во Собранието -----
 7. Ангеле Чолески имател на 3850 акции со право на глас во Собранието преку полномошник Љупчо Крстевски – прилог полномошно -----
 8. Тихомир Касапинов имател на 64 акции со право на глас во Собранието -----
 9. Стојан Купенков имател на 201 акции со право на глас во Собранието -----
 10. Елена Младеновска – Јеленковиќ имател на 381 акции со право на глас во Собранието -----
 На седницата на Собранието покрај акционерите присутни се: Светозар Јаневски – Претседател на Управен одбор, Маја Атанасовска - претставник од ревизорската куќа Грант Тортон, и вработени во друштвото Антонио Трајановски внатрешен ревизор и Илија Хаџи-Ангелески соработник -----
 Седницата на Собранието започна во 11:00 (единаесет) часот. -----
 Од наведениот список, по неговата верификација утврдив дека на седницата на Собранието се присутни акционери и полномошници на акционери со вкупен број на гласови 339095, што претставува 91,14 % од вкупниот број на акции со право на глас во Собранието -----
 Список на присутни акционери со број на акции-прилог. -----

- Г-а Јелена Каранфилова ја отвори седницата и констатираше дека Собранието го има потребниот кворум за работа и за донесување полноважни одлуки бидејќи од вкупниот број на акции со право на глас и тоа 372048 акции, присутни се акционерите и полномошниците на акционерите со вкупен број на гласови 339095 што претставува 91,14 % од вкупниот број на акции со право на глас во Собранието на Друштвото. -----
 Г-а Јелена Каранфилова, Како лице кое во името на свикувач го отвори Собранието, утврди дека Собранието ќе работи и одлучува по предложениот и објавен за работа на Собранието, па го предложи на усвојување следниот -----

ДНЕВЕН РЕД

- I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ -----
 1. Избор на претседавач и работни тела. -----
 2. Усвојување Записник од Собранието на акционери од 29.12.2025 година. -----
 II. РАБОТЕН ДЕЛ -----
 Т.1. Донесување на одлука за пристапување кон долг -----
 ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ -----

1. Избор на претседавач и работни тела -----
Г-а Јелена Каранфилова формално го отвори Собранието на акционери на друштвото и премина на точка 1 од Процедуралниот дел од Дневниот ред-----

Избор на претседавач и работни тела -----
Г-а Оливера Ставрова ја предложи Г-а Јелена Каранфилова, за Претседавач на Собранието на акционери. Бидејќи други предлози немаше, Г-а Јелена Каранфилова, го стави предлогот на гласање -----

Собранието со 339095 гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА ја избра Г-а Јелена Каранфилова за Претседавач на Собранието на акционери. -----

Се констатира дека за Претседавач на Собранието на акционери е избрана Г-а Јелена Каранфилова. -----

Г-а Јелена Каранфилова, се заблагодари за укажаната доверба. Претседавачот на собранието раководи со работата на седницата на собранието во согласност со Законот и Статутот. -----

Избор на бројач на гласови . -----

Г-дин Оливера Ставрова ја предложи Бети Недева за бројач на гласови. -----

Собранието со 339095 гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА ја избра Бети Недева за бројач на гласови. -----

Избор на записничар -----

Претседавачот на Собранието истакна дека на оваа седница на Собранието е присутен Нотар Ана Дојчиновска од Скопје, односно помошник Нотар Косара Наумовска, кој ќе го води Записникот од оваа седница на Собранието. -----

Претседавачот отвори дискусија по следната точка од дневниот ред:-----

Усвојување Записник од Собранието на акционери од 29.12.2025 година.-----

Претседавачот праша дали некој се јавува за збор.-----

Како никој не се јави за збор Претседавачот оваа точка од дневниот ред ја стави на гласање.

Собранието со 339095 гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА, го усвои Записникот од Собранието на акционери од 29.12.2025 година. -----

Се премина на II.РАБОТЕН ДЕЛ-----

Претседавачот отвори дискусија по првата точка од работниот дел од дневниот ред:-----

Т.1. Донесување на одлука за пристапување кон долг -----

Претседавачот појасни дека во врска со оваа точка, во материјалите за седницата, достапен на увид во деловните простории на друштвото е Извештајот за независно разумно уверување изготвен од Грант Торнтон ДОО Скопје.-----

По однос на оваа точка акционерот Оливера Ставрова достави предлог за промени во текстот на предложената одлука и истиот е во прилог на материјалите за денешната седница. -----

Претседавачот праша дали некој се јавува за збор.-----

Како никој не се јави за збор на Претседавачот предложи Собранието да ја донесе следната:-----

Одлука за пристапување кон долг -----

Согласно законот за трговски друштва и Статутот на Друштвото, право на глас по оваа точка имаат само акционерите кои немаат интерес од зделката а кои се претставени на денешната седница на Собранието на акционери. Акционерите М-6 ДОО Скопје и М-6 ЕДЕН ДОО Скопје како акционери кои имаат интерес од зделката немаат право на глас по оваа точка. -----

Оттука согласно ЗТД и Статутот на друштвото за донесување на одлуката потребно е мнозинство на гласови од акционерите кои немаат интерес. -----

Претседавачот оваа точка од дневниот ред ја стави на гласање. Собранието со **14423** гласови **ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА**, ја донесе **Одлуката за пристапување кон долг** -----

Прилог Одлука -----

По исцрпувањето на сите точки од дневниот ред, Претседавачот праша дали некој се јавува за збор и бидејќи никој не се јави за збор констатира дека сите точки од денешното собрание се исцрпени и се заблагодари на присутните за нивното присуство.-----

Седницата на Собранието заврши во 11.08 часот.-----

Потврдувам дека овој записник лично го составив на 4 (четири) страници од 4 (четири) листа, го следев целокупниот тек на седницата на Собранието на акционери и истиот содржи опис на сите дејствија што се случија на седницата на Собранието на акционери, а кои се од важност за оценка на законитоста на постапката за донесување на одлуките, за што Претседавачот на Собранието кој раководеше со седницата на Собранието потврди дека неговата содржина одговара на фактичката состојба, па во знак на прифаќање и согласност со неговата содржина своерачно го потпиша.-----

Претседавач на седница на Собрание на акционери на Акционерско друштво за производство и промет на вино **ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ** експорт-импорт АД-Кавадарци

Г-а Јелена Каранфилова _____

С.Р. _____

При составувањето на овој нотарски акт-Записник се издадени изводи за потребите на Акционерско друштво за производство и промет на вино **ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ** експорт-импорт АД-Кавадарци, а изворникот се чува во архивот на нотарот.-----

Нотарската награда по член 41 и 54 од Нотарска тарифа е пресметана во износ од 12.000,00 денари.-----

ОДУ бр. 543/26-----

Скопје, 13.03.2026 (тринаесетти март две илјади и дваесет и шеста) година -----

Ова е прв извод идентичен со изворникот -----



Годишна сметка и резултати во работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025
година

- ❖ Предлог – одлука за усвојување на годишната сметка и за резултатите во работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци

Врз основа на член 31 и 32 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци, Собранието на акционери на друштвото на ден 28.05.2026 година ја донесе следната

ОДЛУКА
за усвојување на годишната сметка за резултатите во
работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година

1. СЕ УСВОЈУВА годишната сметка за резултатите во работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година.
2. СЕ УТВРДУВААТ следните финансиски показатели за резултатите во работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година:

Ред.бр.	ЕЛЕМЕНТИ	Структура во %	ИЗНОС
1	Остварени приходи	100.00%	3,784,731,643
2	Остварени расходи	88.98%	3,367,632,805
3	Остварена добивка пред оданочување	11.02%	417,098,838
4	Данок на добивка	1.45%	55,059,961
5	Остварена нето добивка	9.57%	362,038,877

3. Составен дел на одлуката е Годишната сметка, извештаите и друга документација за 2025 година.
4. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД КАВАДАРЦИ

ГОДИШНА СМЕТКА 2025 год.

1. Биланс на успех	стр. 1-2
2. Извештај за останата сеопфатна добивка	стр. 3
3. Биланс на состојба	стр. 4-6
4. Извештај за паричните текови	стр. 7
5. Извештај за промени во главнината	стр. 8
6. Објаснувачки белешки	стр. 9-27
7. Посебни податоци за системот на државна евиденција	стр. 28-32
8. Структура на приходи по дејности	стр. 33
9. Даночен биланс за оданочување на добивка	стр. 34-35

Назив на друштвото
Адреса, седиште и телефон
Единствен даночен број

ВВ ТИКВЕШ АД КАВАДАРЦИ
Ул. 8- ми Септември бр.5 Кавадарци
4011999112400

БИЛАНС НА УСПЕХ
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)
за периодот од 01.01. до 31.12.2025

(во денари)

ред број	позиција	ознака на АОП	износ	
			тековна година	предходна година
1	2	3	5	6
1	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201	3,780,040,450	3,721,576,881
2	Приходи од продажба	202	3,664,747,742	3,592,753,214
3	Останати приходи	203	115,292,708	128,823,667
4	Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство	XXX	XXX	XXX
4.a	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почеток на годината	204	1,108,895,820	970,323,725
4.б	Залихи на готови производи и на недовршено производство на крајот на годината	205	1,347,013,198	1,108,895,820
5	Капитализирано сопствено производство и услуги	206	0	0
6	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207	3,525,898,282	3,510,024,851
7	Трошоци за сировини и други материјали	208	1,530,171,705	1,394,462,733
8	Набавна вредност на продадени стоки	209	78,323,035	72,902,226
9	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210	654,295,987	750,134,695
10	Услуги со карактер на материјални трошоци	211	448,700,166	450,283,370
11	Останати трошоци од работењето	212	0	0
12	Трошоци на вработени (214+215+216+217)	213	241,679,630	234,445,557
12.a	Плати и надоместоци на плати (нето)	214	138,414,340	131,475,101
12.б	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215	12,596,789	11,925,027
12.в	Придонеси за задолжително социјално осигурување	216	58,544,794	55,656,819
12.г	Останати трошоци за вработени	217	32,123,707	35,388,610
13	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218	170,437,251	151,623,942
14	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековните средства	219	0	0
15	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	220	20,626	1,048,034
16	Резервирања за трошоци и ризици	221	0	0
17	Останати расходи од работењето	222	402,269,882	455,124,293
18	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+225+226+227+228+229+230+231+232+233)	223	4,691,194	4,123,230
19	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224	0	0
19.a	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225	0	0
19.б.	Приходи по основна камати од работење со поврзани друштва	226	0	0
19.в	Приходи по основ на курсни разлики од работењето со поврзани друштва	227	0	0
19.г	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228	0	0
20	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229	2,908,236	2,127,092
21	Приходи по основна камати од работење со неповрзани друштва	230	198,448	10,481
22	Приходи по основ на курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	231	1,584,510	1,985,657
23	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232	0	0
24	Останати финансиски приходи	233	0	0
25	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+236+237+238)	234	79,851,902	57,552,251
26	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235	0	0

Назив на друштвото
Адреса, седиште и телефон
Единствен даночен број

ВВ ТИКВЕШ АД КАВАДАРЦИ
Ул. 8- ми Септември бр.5 Кавадарци
4011999112400

БИЛАНС НА УСПЕХ
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)
за периодот од 01.01. до 31.12.2025

(во денари)

ред број	позиција	ознака на АОП	износ	
			тековна година	предходна година
1	2	3	5	6
26.а	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236	0	0
26.б	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237	0	0
26.в	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238	0	0
27	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239	76,124,743	53,423,728
28	Расходи по основ на курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	240	3,727,158	4,128,524
29	Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства	241	0	0
30	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242	0	0
31	Останати финансиски расходи	243	0	0
32	Удел во добивката на придружените друштва	244	0	0
33	Удел во загубата на придружените друштва	245	0	0
34	Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	246	417,098,838	296,695,104
35	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	247	0	0
36	Нето добивка од прекинати работења	248	0	0
37	Нето загуба од прекинати работења	249	0	0
38	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250	417,098,838	296,695,104
39	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251	0	0
40	Данок на добивка	252	55,059,961	20,570,633
41	Одложени даночни приходи	253	0	0
42	Одложени даночни расходи	254	0	0
43	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255	362,038,877	276,124,471
44	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256	0	0
45	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257	203	208
46	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258	12	12
47	ДОБИВКА / ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	259	362,038,877	276,124,471
47.а	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260	362,038,877	276,124,471
47.б	Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	261	0	0
47.в	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262	0	0
47.г	Загуба која се однесува на неконтролираното учество	263	0	0
48	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264	0	0
48.а	Вкупна основна заработувачка по акција	265	0	0
48.б	Вкупна разводнета заработувачка по акција	266	0	0
48.в	Основна заработувачка по акција од прекинато работење	267	0	0
48.г	Разводнета заработувачка по акција од прекинато работење	268	0	0

Назив на друштвото ВВ ТИКВЕШ АД КАВАДАРЦИ
 Адреса, седиште и телефон Ул. 8- ми Септември бр.5 Кавадарци
 Единствен даночен број 4011999112400

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
 за периодот од 01.01. до 31.12.2025

(во денари)

ред број	позиција	ознака на АОП	износ	
			тековна година	предходна година
1	Добивка за годината	269	362,038,877	276,124,471
2	Загуба за годината	270		
3	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+280+282) - (274+276+278+281+283)	271		
4	Останата сеопфатна загуба (274+276+278+281+283) - (273+275+277+279+280+282)	272	1,211,800	-32,778,108
5	Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	273	0	0
6	Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	274		
7	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	275	0	32,778,108
8	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	276	1,211,800	
9	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични	277	0	0
10	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични	278	0	0
11	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)	279		
12	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	280	0	0
13	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281	0	0
14	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282	0	0
15	Удел во останата сеопфатна добивка на придружени друштва (само за	283	0	0
16	Удел во останата сеопфатна загуба на придружени друштва (само за потреби	284	0	0
17	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285	0	0
18	Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286	0	0
19	Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285)	287		
20	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288	360,827,077	308,902,579
20а	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното	289	0	0
20б	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290	0	0
21	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	291	0	0
21а	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното	292		
21б	Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293	0	0

Назив на друштвото
Адреса, седиште и телефон
Единствен даночен број

ВВ ТИКВЕШ АД КАВАДАРЦИ
Ул. 8- ми Септември бр.5 Кавадарци
4011999112400

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)
на ден 31.12.2025

(во денари)

ред број	позиција	ознака на АОП	износ	
			тековна година	предходна година
1	2	3	5	6
	АКТИВА			
	А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
1	(002+009+020+021+031)	001	3,005,462,543	2,054,800,912
	І. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
2	(003+004+005+006+007+008)	002	9,673,500	8,584,361
3	Издатоци за развој	003	0	0
4	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004	9,673,500	8,584,361
5	Гудвил	005	0	0
6	Аванси за набавка на нематеријални средства	006	0	0
7	Нематеријални средства во подготовка	007	0	0
8	Останати нематеријални средства	008	0	0
	ІІ. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
9	(010+013+014+015+016+017+018+019)	009	1,863,960,878	1,798,129,668
10	Недвижности (011+012)	010	911,224,301	954,213,306
10.а	Земјиште	011	54,709,745	54,709,745
10.6	Градежни објекти	012	856,514,556	899,503,561
11	Постройки и опрема	013	542,068,705	583,286,443
12	Транспортни средства	014	66,179,696	104,246,181
13	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015	31,275,529	37,124,823
14	Биолошки средства	016	0	0
15	Аванси за набавка на материјални средства	017	0	0
16	Материјални средства во подготовка	018	69,046,323	68,592,564
17	Останати материјални средства	019	244,166,326	50,666,351
18	ІІІ. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020	0	0
	ІV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА			
19	(022+023+024+025+026+030)	021	1,131,828,165	248,086,883
20	Вложувања во подружници	022	997,539,419	112,586,337
21	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023	652,000	652,000
22	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024	0	0
23	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025	67,896,214	67,896,214
24	Вложувања во долгорочни хартии од вредност	026	65,740,532	66,952,332
24.а	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027	0	0
24.6	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028	65,740,532	66,952,332
24.в	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или	029	0	0
25	Останати долгорочни финансиски средства	030	0	0
	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА			
26	(032+033+034)	031	0	0
27	Побарувања од поврзани друштва	032	0	0
28	Побарувања од купувачи	033	0	0
29	Останати долгорочни побарувања	034	0	0
30	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	035	0	0
	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
31	(037+045+052+059)	036	3,631,251,988	3,092,496,263
	І. ЗАЛИХИ			
32	(038+039+040+041+042+043)	037	1,649,476,934	1,358,030,609
33	Залихи на суровини и материјали	038	88,303,235	84,314,055
34	залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039	62,301,138	42,999,576
35	Залиха на недовршени производи и полупроизводи	040	0	0
36	Залихи на готови производи	041	1,347,013,198	1,108,895,820
37	Залихи на трговски стоки	042	151,859,362	121,821,158

Назив на друштвото ВВ ТИКВЕШ АД КАВАДАРЦИ
 Адреса, седиште и телефон Ул. 8- ми Септември бр.5 Кавадарци
 Единствен даночен број 4011999112400

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)
 на ден 31.12.2025

(во денари)

ред број	позиција	ознака на АОП	износ	
			тековна година	предходна година
1	2	3	5	6
38	Залихи на биолошки средства	043	0	0
39	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОУТГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕККИНАТИ РАБОТЕЊА)	044	0	0
40	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045	1,347,773,800	1,111,652,746
41	Побарувања од поврзани друштва	046	384,912,234	297,688,173
42	Побарувања од купувачи	047	765,372,079	647,700,672
43	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048	104,018,239	85,372,013
44	Побарувања од државата по основ на данбоци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049	644,452	9,048,072
45	Побарувања од вработените	050	1,139,555	1,497,091
46	Останати краткорочни побарувања	051	91,687,240	70,346,725
47	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	052	568,867,696	509,619,813
48	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053	0	0
48.a	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054	0	0
48.6	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055	0	0
49	Побарувања по дадени заеми на поврзани субјекти	056	0	0
50	Побарувања по дадени заеми	057	568,867,696	509,619,813
51	Останати краткорочни финансиски средства	058	0	0
52	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059	65,133,558	113,193,094
52.a	Парични средства	060	65,133,558	113,193,094
52.6	Парични еквиваленти	061	0	0
53	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	062	7,224,325	14,748,449
54	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063	6,643,938,856	5,162,045,624
55	V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	064		
56	ПАСИВА A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	065	3,464,684,413	3,103,857,336
57	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066	842,961,911	842,961,911
58	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067	169,134,761	169,134,761
59	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068	0	0
60	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069	0	0
61	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	070	66,141,325	67,353,125
62	XIV. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071	105,867,082	105,867,082
63	Зконски резерви	072	105,867,082	105,867,082
64	Статутарни резерви	073	0	0
65	Останати резерви	074	0	0
66	XV. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075	1,918,540,457	1,642,415,986
67	XVI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076	0	0
68	XVII. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077	362,038,877	276,124,471
69	XVIII. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078	0	0
70	XIX. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079	3,464,684,413	3,103,857,336
71	XX. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080	0	0

Назив на друштвото
Адреса, седиште и телефон
Единствен даночен број

ВВ ТИКВЕШ АД КАВАДАРЦИ
Ул. 8- ми Септември бр.5 Кавадарци
4011999112400

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)
на ден 31.12.2025

(во денари)

ред број	позиција	ознака на АОП	износ	
			тековна година	предходна година
1	2	3	5	6
72	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	081	3,170,270,715	2,041,131,508
73	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082	0	0
74	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083	0	0
75	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084	0	0
76	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085	2,498,106,779	1,352,492,029
77	Обврски спрема поврзани субјекти	086	0	0
78	Обврски спрема добавувачи	087	49,915,138	76,343,911
79	Обврски за аванси, депозити и кауции	088	0	0
80	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089	0	0
81	Обврски по заеми и кредити	090	2,252,379,648	1,276,148,119
82	Обврски по хартии од вредност	091	0	0
83	Останати финансиски обврски	092	0	0
84	Останати долгорочни обврски	093	195,811,993	0
85	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094	0	0
86	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	095	672,163,936	688,639,479
87	Обврски спрема поврзани друштва	096	11,866,546	1,579,406
88	Обврски спрема добавувачи	097	421,404,122	419,588,718
89	Обврски за аванси, депозити и кауции	098	11,083,917	20,539,340
90	Обврски за даноци и придонеси на плата и надомести на плата	099	5,835,921	6,123,418
91	Обврски кон вработените	100	11,154,997	11,767,281
92	Тековни даночни обврски	101	56,338,893	21,109,574
93	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102	0	0
94	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103	0	0
95	Обврски по заеми и кредити	104	140,000,000	195,498,334
96	Обврски по хартии од вредност	105	14,361,714	12,433,408
97	Обврски по основ на учество во резултатот	106	0	0
98	Останати финансиски обврски	107	117,826.0	0
99	Останати краткорочни обврски	108	0	0
100	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109	8,983,728	17,056,780
101	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОУТЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ	110	0	0
102	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111	6,643,938,856	5,162,045,624
103	V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	112		

ВВ ТИКВЕШ АД КАВАДАРЦИ
 ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
 01.01, до 31.12.2025

	2025 Денари
Парични текови од оперативни активности	
Добивка пред оданочување	417,098,838
Усогласување за:	
Амортизација на материјални средства	168,915,892
Амортизација на нематеријални средства	1,521,359
Амортизација на вложувања во недвижности	
Расходи од камати	76,124,743
Приходи од камати	(198,448)
Приходи од дивиденди	(2,908,236)
Капитална загуба од расход и продажба на основни средства	253,654
Амортизација на грантови	(2,010,449)
Учество во добивки (загуби) на придружени друштва	-
Приходи од отпис на обврски	(360,956)
Исправка на вредност на побарувања	20,626
Добивка (загуба) пред промени во обртни средства	658,457,024
Промени кај побарувањата од продажба	(204,916,094)
Промени за дадени аванси	(18,646,226)
Промени кај залихите	(291,446,325)
Останати тековни средства и АВР	(5,055,235)
Промени кај обврски од добавувачи	12,463,500
Промени кај примени аванси	(9,455,423)
Промени кај останати тековни обврски и ПВР	(2,368,532)
Нето пари употребени во работењето	139,032,689
Платена камата	(76,006,917)
Платен/повратен данок од добивка	(22,496,188)
Нето парични текови од оперативни активности	40,529,584
Парични текови од вложувачки активности	
Приливи (одливи) од долгорочни финансиски средства, нето	(1,211,800)
Приливи (одливи) од краткорочни финансиски средства, нето	(59,247,883)
Примени камати	198,448
Примени дивиденди	2,908,236
Приливи од средства наменети за продажба	-
Купување/продавање на вложувања во недвижности	(883,741,282)
Купување/продавање на материјални средства	(235,000,757)
Купување/продавање на нематеријални средства	(2,610,498)
Нето парични текови од вложувачки активности	(1,178,705,535)
Парични текови од финансиски активности	
Уплатен капитал	-
Исплатени дивиденди	-
(Откупени)/продадени сопствени акции, нето	-
Искористени (вратени) долгорочни кредити, нето	1,145,614,750
Искористени (вратени) краткорочни кредити, нето	(55,498,334)
Нето парични текови од финансиски активности	1,090,116,416
Нето зголемување (намалување) на парични средства	(48,059,536)
Парични средства на почетокот на годината	113,193,094
Парични средства на крајот од годината	65,133,558

ВВ ТИКВЕШ АД КАВАДАРЦИ
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
31.12.2025

	Основна главнина	Премии на издадени акции/влого и	Резерви	Ревалоризаци они резерви и разлики од вреднување	Акумулирана добивка (загуба)	Вкупно	Неконтролир ано учество	Вкупно главнина
Во Денари								
Состојба на 1. Јануари 2025	842,961,911	169,134,761	105,867,082	67,353,125	1,918,540,457	3,103,857,336	-	3,103,857,336
Сеопфатна Добивка:								
Добивка (загуба) за периодот					362,038,877	362,038,877	-	362,038,877
Ревалоризација на средства							-	-
Курсни разлики од странски валути							-	-
Промени во објективна вредност на вложувања расположливи за продажба				(1,211,800)		(1,211,800)	-	(1,211,800)
Останато							-	
Вкупно сеопфатна Добивка					362,038,877	360,827,077	-	360,827,077
Трансакции со сопствениците:								
Уплатени влогови/акции							-	-
Издвојување за резерви							-	-
Издвојување за дивиденди							-	-
Откупени сопствени акции							-	-
Продадени сопствени акции							-	-
Останато							-	-
Состојба на 31.Декември 2025	842,961,911	169,134,761	105,867,082	66,141,325	2,280,579,335	3,464,684,414	-	3,464,684,414

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Кавадарци

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. Општи информации

Акционерско друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт импорт АД Кавадарци.

Друштвото е настанато со поделба на АД Агрокомбинат ТИКВЕШ ц.о. - Кавадарци на повске друштва. (Број на регистарска влошка во трговски регистар: 0200106537-4-03-000)

Седиштето на друштвото е на Ул. 8-ми Септември бр 5, Кавадарци.

Основна дејност на Друштвото е производство на вино од грозје.

Вкупниот број на вработени во друштвото со 31.12.2025 година е 202 (со 2024 вкупниот број на вработени е 216).

Поврзани субјекти: ВИНОЈУГ ВВТ - Гевгелија (100% сопственост), Машински сервис експорт-импорт ДООЕЛ Кавадарци (100% сопственост), Тиквеш ВИНСКИ ТУРИЗАМ ДООЕЛ - Кавадарци (100% сопственост), Тиквеш Продаја ДОО - Загреб (100% сопственост), Тиквеш Вински клуб ДООЕЛ- Скопје (100% сопственост) М6 ТИКВЕШ ДОО - Белград (99% сопственост), М-ШЕСТ АГРАР ДООЕЛ – Скопје (100% сопственост), ЛЕПОВО ДООЕЛ Неготино (100% сопственост), М-6 ЕДЕН ГРИН ДООЕЛ Скопје (100% сопственост), АГРОВАРДАРИЕ ДООЕЛ Гевгелија (100% сопственост).

Структура на вработени според образованието е следна:

Мр 15 ; ВСС 75; ВШС 1; ССС 99; ОСН 11; НСС 1.

Сопственичката структура на друштвото е како што следува:

	% на	
	Број на акции учество	
М-6 ДОО Скопје	216,589	80.08%
М-6 ЕДЕН ДООЕЛ Скопје	18,468	6.83%
Останати помали акционери со под 5%	35,393	13.09%
Вкупно:	270,450	100%

2. Основа за подготовка на финансиските извештаи

2.1 Изјава за усогласеност

Финансиските извештаи се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (Сл. Весник 159/2009) и применливи од 1 јануари 2010 година.

2.2 Информации за финансиските извештаи

Финансиските извештаи за годините кои завршуваат на 31 декември 2025 и 2024 година ја презентираат финансиската состојба, резултатите од работењето, паричните текови и промените на капиталот на друштвото.

ВВ Тиквеш има доминантно учество во следните друштва:

- Винојуг ВВТ - Гевгелија е основано на 01.04. 2011 година. Друштвото не располага со значајни средства, обврски, приходи и расходи
- Машински сервис експорт импорт ДООЕЛ Кавадарци основана на 27.12. 2013 година. Друштвото не располага со значајни средства, обврски, приходи и расходи
- Тиквеш ВИНСКИ ТУРИЗАМ ДООЕЛ - Кавадарци е основано на 27.05.2014 година. Друштвото не располага со значајни средства, обврски, приходи и расходи
- Тиквеш Продаја ДОО - Загреб е основано на 16.04.2018 година. Друштвото не располага со значајни средства, обврски, приходи и расходи.

Тиквеш Вински клуб ДООЕЛ -Скопје е основано на 22.06.2021 година. Друштвото не располага со значајни средства, обврски, приходи и расходи.

- М-6 Тиквеш ДОО Белград – Србија е основано на 21.02.2014 година. Друштвото не располага со значајни средства, обврски, приходи и расходи.

-Лепово ДООЕЛ Неготино е основано на 24.07.2013 година. Друштвото не располага со значајни средства, обврски, приходи и расходи.

-Агровардарије ДООЕЛ Гевгелија е основано на 24.05.2006 година. Друштвото располага со значајни средства, обврски, приходи и расходи.

-М-Шест Аграр ДООЕЛ Скопје е основано на 27.04.2007 година. Друштвото располага со значајни средства, обврски, приходи и расходи.

-М-6 Еден Грин ДООЕЛ Скопје е основано на 01.03.2019 година. Друштвото не располага со значајни средства, обврски, приходи и расходи.

2.3 Валуија на презентација

Тековните и споредбените податоци во годишната сметка се дадени во македонски денари (МКД).

3. Значајни сметководствени политики

3.1 Приходи од продажба

Приходите од продажба на производи и стоки се мерат по објективна вредност на примените средства или побарувања, намален за враќање на стоките, трговските попусти и количинските рабати. Приходот се признава во билансот на успех кога:

на купувачот му се пренесени значајните ризици и користи од сопственоста на стоките, друштвото не задржува вистинска контрола врз продадените стоки, приходите може веродостојно да се измерат, кога веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив на друштвото, трошоците во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

3.2 Обезбедување на услуги

Приходите од извршени услуги се признаваат во билансот на успех според степенот на завршеност на услугите на датумот на билансот на состојба и кога приходот може веродостојно да се измери, кога веројатно е дека друштвото ќе има прилив на економски користи, трошоците за трансакцијата и за довршување на трансакцијата може да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

3.3 Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденда, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики. Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.4 Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики. Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

3.5 Курсни разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите финансиски средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странска валута во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат. Важечките средни курсеви на странските валути на 31.12.2025 и 2024 година се следните:

	2025	2024
1 EUR	61.4950 ден.	61.4950 ден.
1 CHF	66.1735 ден.	65.1775 ден.
1 USD	52.3050 ден.	58.8807 ден.
1 GBP	70.5865 ден.	74.1350 ден.

3.6 Данок од добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото.

Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија. Основа за пресметување на данокот од добивка е добивката како разлика меѓу вкупните приходи и расходи зголемена за непризнаените расходи за даночни цели.

Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на билансот на состојба по стапка од 10%.

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на метода на обврски за сите временски разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиското известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојбата.

Парични средства и еквиваленти

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки.

3.7 Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци, евидентирани по фактурна вредност, намалени за исправката на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Со товарање на расходите се формира исправка на вредноста за сите побарувања за кои се смета дека се ненаплатливи на датумот на билансот на состојба. Индикатори за ненаплатливоста на побарувањата се следните: доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај на купувачите и друго. Сомнителните побарувања целосно се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

3.8 Залихи

Залихите се искажуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивна сегашна состојба. Нето реализационата вредност е проценета пазарна вредност намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

3.9 Вложувања во йодружници

Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во други друштва. Вложувањата во подружници се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност.

3.10 Вложувања во придружни друштва

Вложувања во придружни друштва се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува значајно учество во гласачката сила (од 20% до 50%) на други друштва. Вложувањата во придружни друштва се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност.

3.11 Вложувања расположливи за продажба

Вложувањата расположливи за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин оутѓи, или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината (останата сеопфатна добивка), ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3.12 Недвижности, постројки и опрема (НПО)

(1) Општа објава

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Последователно, НПО се признаваат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и било какво обезвреднување.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавената вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се книжи како капитална добивка и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

(2) Амортизација

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Употребените годишни стапки на амортизација односно предвидените корисни векови на употреба на НПО за 2025 година во однос на 2024 година се следните:

	2025	2024	2025	2024
Недвижности	2.5 - 10 %	2.5 - 10 %	10 - 40 години	10 - 40 години
Постројки и опрема	10%	10%	10 години	10 години
Транспортни средства	10 - 25%	10 - 25%	4 - 10 години	4 - 10 години
Компјутерска опрема	25%	25%	4 години	4 години
Канцелариски мебел	20%	20%	5 години	5 години

3.13 Нематеријални средства

Едно средство се признава за нематеријално кога е сигурно дека субјектот го поседува истото, може да го идентификува и кое нема физичка содржина.

Почетното мерење на едно нематеријално средство е според набавната вредност што ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, а тоа се износот на исплатени парични средства или еквиваленти на парични средства во моментот на негово стекнување.

Последователно, нематеријалните средства се признаваат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и било какво обезвреднување.

Амортизацијата на нематеријалните средства претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. Стапката на амортизација во 2025 година изнесува од 20 до 50-% годишно (2024: од 20 до 50-%).

3.14 Обезвреднување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно обезвреднување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно обезвреднување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се оштетени. Загубата поради обезвреднување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

3.15 Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

3.16 Обврски по кредити и заеми

Обврските по кредити и заеми се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и заеми и се искажуваат според методот на амортизирана

набавна вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

3.17 Главнина

(1) Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции или влогови.

(2) Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на ова резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од акционерскиот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на собранието на акционери/содружници.

3.18 Користии на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

(1) Краткорочни користии за вработените

Краткорочни користии за вработените се користии кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користии. Сите краткорочни користии за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

(2) Користии по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање.

3.19 Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се

процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигорување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

3.20 Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани чие постоење ќе биде потврдено со склучување или несклучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

4. Корисни проценки

При подготвувањето на овие финансиски извештаи, Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои не можат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

5. Промена на сметководствени политики и корекции на грешки

Сметководствените политики се специфични принципи, основи, конвенции, правила и практики кои ги применува ентитетот при подготвување и презентирање на финансиските извештаи.

Еден ентитет треба да направи промена на сметководствената политика само доколку промената:

- a) Се бара од одреден МСФИ;
- b) Резултира во поверодостојно и порелевантно обезбедување на информациите во финансиските извештаи на ентитетот, во однос на

ефектите од трансакциите, другите настани или услови за финансиската состојба на ентитетот, финансиската успешност или паричните текови.

Друштвото, за годината која завршува на 31 Декември 2025, нема промена на сметководствените политики,

Грешки од изминатиот период се пропусти од и грешки во финансиските извештаи на ентитетот за еден или повеќе претходни периоди настанати поради недостатокот од користење, или погрешно користење, на веродостојни информации кои:

- а) Биле на располагање кога финансиските извештаи за тие периоди биле одобрени за издавање;
- б) Би било разумно да се очекува дека тие би биле обезбедени и земени во предвид во подготовката и презентирањето на тие финансиски извештаи.

Грешките ги вклучуваат ефектите од математички грешки, грешки во примената на сметководствените политики, превиди или погрешно толкување на факти и измами.

Ентитетот треба да ги корегира матрејалните грешки од претходниот период, ретроактивно, во првиот сет на финансиски извештаи кои се одобрени за издавање откако тие ќе бидат откриени со:

- а) Повторно прикажување на споредбените износи за претходниот презентираен период(и) во кои настанала грешката;
- б) Доколку грешката настанала пред најраниот претходен период кој е презентираен во финансиските извештаи, треба повторно да се прикаже почетната состојба на средствата, обврските и главнината на најраниот претходен период кој е презентираен.

Друштвото, за годината која завршува на 31 декември 2025 нема матрејални грешки.

6. Управување со ризик

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните;

6.1 Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик со оглед дека купувачи се голем број на друштва во земјата и странство. Друштвото нема изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик.

6.2 Пазарен ризик

Ризик од промени на курсевите

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можните флукуации на странските валути.

Ризик од промени на цените

Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

6.3 Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

6.4 Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото има користено вакви кредити и позајмици, може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но тој зависи од движењата на финансиските пазари и Друштвото нема начин истиот да го намали.

6.5 Ризик на финансирање

Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31. Декември 2025 и 2024 година е следната:

	Тековна година 31.12.2025	Претходна година 31.12.2024
Обврски по кредити и заеми	2,442,294,786	1,547,990,363
Парични средства и еквиваленти	-65,133,558	-113,193,094
Нето салдо	2,377,161,228	1,434,797,269
Вкупна главнина	3,464,684,413	3,103,857,336
% на задолженост	68.6%	46.2%

6.6 Квантифицирани информации за ризик од ликвидност

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани до денари на 31. Декември 2025 и 2024 година по валути е следната:

	Средства		Обврски	
	2025	2024	2025	2024
ЕУР	731,612,538	549,672,215	703,097,142	895,668,310
УСД	5,198,218	5,468,762	837,819	606,666
Други	625,657	1,889,847	412,810	220,139
	737,436,413	557,030,824	704,347,771	896,495,115

	Средства		Обврски	
	2024	2023	2024	2023
ЕУР	549,672,215	648,045,785	895,668,310	160,908,825
УСД	5,468,762	788,775	606,666	488,560,455
Други	1,889,847	780,864	220,139	353,111
	557,030,824	649,615,423	896,495,115	649,822,391

Друштвото претежно е изложено на ЕУР. Изложеноста спрема ЕУР кај обврските ги вклучува и обврските по кредити од домашни банки кои имаат девизна клаузула и чија отплата во денари зависи од движењето на курсот на денарот во однос на Еврото.

6.7 Квантифицирани информации за ризик од промени на каматните

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следува:

	Салдо на 31.12.2025	Салдо на 31.12.2024
Финансиски средства		
Некаматносни:		
парични средства (благајни)	42,737	25,225
купувачи	1,150,284,313	945,388,845
останати побарувања	93,471,248	80,891,888
вложувања	1,063,931,951	180,190,669
Вкупно:	2,375,626,463	1,274,392,842
Каматносни со променлива камата:		
депозити во банки	0	0
парични средства (жиро и девизни сметки)	65,090,821	113,167,869
Вкупно:	65,090,821	113,167,869
Каматносни со фиксна камата:		
дадени заеми	568,867,696	509,619,813
Вкупно:	568,867,696	509,619,813
Вкупно:	3,009,584,981	1,897,180,524
Финансиски обврски		
Некаматносни:		
добавувачи	483,185,806	497,512,034
краткорочни кредити	140,000,000	195,498,334
останати обврски	96,793,079	68,490,461
Вкупно:	719,978,885	761,500,829
Каматносни со променлива камата:		
кредити земено од банки	2,498,106,779	1,352,492,029
Вкупно:	2,498,106,779	1,352,492,029
Каматносни со фиксна камата:		
добавувачи		
заеми од друштва	0	0
Вкупно:	0	0
Вкупно:	3,218,085,664	2,113,992,859

6.8 Квантифицирани информации за ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на друштвото со состојба на 31. Декември 2025 година според нивната доспеаност.

	до 1 месец	од 1 до 3	од 3 до 12	над 12 мес	Вкупно:
Пари и еквиваленти	65,133,558				65,133,558
Купувачи	887,102,880	263,181,433	0	0	1,150,284,313
Дадени аванси	104,018,239	0	0	0	104,018,239
Позајмици	568,867,696	0	0	67,896,214	636,763,910
Останати побарувања	13,702,469	31,193,815	3,918,461	44,656,504	93,471,249
Вложувања	0	0	65,456,315	998,475,637	1,063,931,952
Вкупно:	1,638,824,842	294,375,248	69,374,776	1,111,028,355	3,113,603,220
	до 1 месец	од 1 до 3	од 3 до 12	над 12 мес	Вкупно:
Добавувачи	339,150,464	98,201,341	18,612,143	27,221,859	483,185,806
Обврски за аванси	11,083,917	0	0	0	11,083,917
Кредити и заеми	57,564,944	45,338,970	554,887,693	1,734,588,042	2,392,379,648
Останати обврски	88,714,233	1,817,689	8,311,904	184,777,518	283,621,344
Вкупно:	496,513,558	145,357,999	581,811,739	1,946,587,419	3,170,270,715

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на друштвото со состојба на 31. Декември 2024 година според нивната доспеаност.

	до 1 месец	од 1 до 3	од 3 до 12	над 12 мес	Вкупно:
Пари и еквиваленти	113,193,094				113,193,094
Купувачи	691,478,908	253,031,049	878,889	0	945,388,846
Дадени аванси	85,372,013	0	0	0	85,372,013
Позајмици	509,619,813	0	0	67,896,214	577,516,027
Останати побарувања	25,800,651	4,473,098	3,918,461	46,699,677	80,891,887
Вложувања	0	0	66,668,115	113,522,555	180,190,670
Вкупно:	1,425,464,479	257,504,147	71,465,465	228,118,446	1,982,552,537

	до 1 месец	од 1 до 3	од 3 до 12	над 12 мес	Вкупно:
Добавувачи	271,499,920	122,114,223	54,407,327	49,490,564	497,512,035
Обврски за аванси	20,539,340	0	0	0	20,539,340
Кредити и заеми	49,905,544	11,899,775	492,131,777	917,709,357	1,471,646,453
Останати обврски	51,433,681	0	0	0	51,433,681
Вкупно:	393,378,485	134,013,998	546,539,104	967,199,921	2,041,131,509

6.9 Квантифицирани информации за кредитен ризик

Следната табела ја дава старосната структура на побарувањата од купувачи со состојба на 31. Декември 2025 година според нивната доспеаност.

	Исправка		
	Бруто износ	на вредност	Нето износ
Недоспеани побарувања	463,771,651		463,771,651
Доспеани побарувања			0
до 30 дена	62,615,936		62,615,936
од 30 до 90 дена	79,641,058		79,641,058
од 90 до 180 дена	104,303,519		104,303,519
од 180 до 365 дена	90,125,492		90,125,492
над 365 дена	435,856,780	-86,030,123	349,826,657
	1,236,314,436	-86,030,123	1,150,284,313

Следната табела ја дава старосната структура на побарувањата од купувачи со состојба на 31. Декември 2024 година според нивната доспеаност.

	Исправка на		
	Бруто износ	вредност	Нето износ
Недоспеани побарувања	345,120,437		345,120,437
Доспеани побарувања			0
до 30 дена	4,546,150		4,546,150
од 30 до 90 дена	83,820,043		83,820,043
од 90 до 180 дена	35,843,495		35,843,495
од 180 до 365 дена	258,673,762		258,673,762
над 365 дена	303,421,615	-86,036,655	217,384,960
	1,031,425,501	-86,036,655	945,388,846

7. Нематеријални средства

	Патенти и лиценци	Гудвил	Софтвер	Останати средства	Средства во подгот.	Вкупно
Набавна вредност						
Состојба на 1. Јануари 2025	1,133,362	-	18,818,018	6,350,545	-	26,301,924
Зголемувања	-	-	2,610,498	-	-	2,610,498
Намалувања	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.Декември 2025	1,133,362	-	21,428,515	6,350,545	-	28,912,421
Акумулирана амортизација						
Состојба на 1. Јануари 2025	689,841	-	16,352,719	675,002	-	17,717,563
Амортизација	-	-	1,521,359	-	-	1,521,359
Намалувања	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.Декември 2025	689,841	-	17,874,078	675,002	-	19,238,921
Нето сметководствена вредност на:						
31.12.2025	443,520	-	3,554,437	5,675,543	-	9,673,500
31.12.2024	443,520	-	2,465,298	5,675,543	-	8,584,361
Набавна вредност						
Состојба на 1. Јануари 2024	1,133,362	-	18,104,488	6,350,545	-	25,588,394
Зголемувања	-	0	713,530	0	0	713,530
Намалувања	0	0	0	0	0	-
Состојба на 31.Декември 2024	1,133,362	-	18,818,018	6,350,545	-	26,301,924
Акумулирана амортизација						
Состојба на 1. Јануари 2024	689,841	-	15,071,571	675,002	-	16,436,415
Амортизација	-	-	1,281,148	-	-	1,281,148
Намалувања	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.Декември 2024	689,841	-	16,352,719	675,002	-	17,717,563
Нето сметководствена вредност на:						
31.12.2024	443,520	-	2,465,298	5,675,543	-	8,584,361
31.12.2023	443,520	-	3,032,916	5,675,543	-	9,151,979

8. Материјални средства

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Средства во подгот.	Вкупно
Набавна вредност					
Состојба на 1. Јануари 2025	54,709,745	1,826,573,517	1,877,221,661	119,258,914	3,877,763,838
Зголемувања	-	210,671,521	23,875,478	453,759	235,000,757
Намалувања	-	-	(11,487,856)	-	(11,487,856)
Состојба на 31.Декември 2025	54,709,745	2,037,245,037	1,889,609,283	119,712,673	4,101,276,739
Акумулирана амортизација					
Состојба на 1. Јануари 2025	-	927,069,937	1,152,564,234	-	2,079,634,171
Амортизација	-	60,160,551	108,755,341	-	168,915,892
Намалувања	-	-	(11,234,202)	-	(11,234,202.1)
Состојба на 31.Декември 2025	-	987,230,488	1,250,085,373	-	2,237,315,861
Нето сметководствена вредност на:					
31.12.2025	54,709,745	1,050,014,550	639,523,910	119,712,673	1,863,960,878
31.12.2024	54,709,745	899,503,580	724,657,428	119,258,914	1,798,129,667
Набавна вредност					
Состојба на 1. Јануари 2024	54,709,745	1,810,332,580	1,710,576,580	170,240,590	3,745,859,494
Зголемувања	-	18,517,081	288,851,260	217,677,378	525,045,720
Намалувања	-	(2,276,145)	(122,206,178)	(268,659,053)	(393,141,376)
Состојба на 31.Декември 2024	54,709,745	1,826,573,517	1,877,221,661	119,258,914	3,877,763,838
Акумулирана амортизација					
Состојба на 1. Јануари 2024	-	882,972,671	1,155,206,495	-	2,038,179,166
Амортизација	-	45,334,320	105,008,475	-	150,342,794
Намалувања	-	(1,237,054)	(107,650,736)	-	(108,887,790)
Состојба на 31.Декември 2024	-	927,069,937	1,152,564,234	-	2,079,634,171
Нето сметководствена вредност на:					
31.12.2024	54,709,745	899,503,580	724,657,428	119,258,914	1,798,129,667
31.12.2023	54,709,745	927,359,909	555,370,084	170,240,590	1,707,680,328

9. Биолошки средства

	Недовршени земјоделски производи	Основно стадо	Обртно стадо	Насади	Средства во подгот.	Вкупно
31.12.2025						
Состојба на 1. Јануари 2025	-	-	-	-	-	-
Зголемувања	-	-	-	-	-	-
Намалувања	-	-	-	-	-	-
Ожнеани производи пренесени во залихи	-	-	-	-	-	-
Промена на вредност на биолошки средства	-	-	-	-	-	-
Амортизација	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.Декември 2025	-	-	-	-	-	-
Нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Тековни средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно биолошки средства	-	-	-	-	-	-
31.12.2024						
Состојба на 1. Јануари 2024	-	-	-	-	-	-
Зголемувања	-	-	-	-	-	-
Намалувања	-	-	-	-	-	-
Ожнеани производи пренесени во залихи	-	-	-	-	-	-
Промена на вредност на биолошки средства	-	-	-	-	-	-
Амортизација	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.Декември 2024	-	-	-	-	-	-
Нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Тековни средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно биолошки средства	-	-	-	-	-	-

10. Долгорочни финансиски средства

	Тековна година 31.12.2025	Претходна година 31.12.2024
Вложувања во:		
ВИНОЈУГ ВВТ - Гевгелија	35,840,970	35,840,970
ПАКОМАК	652,000	652,000
УНИОНМАК УПТ	944,174	944,174
ТАСКА	15,300	15,300
TIKVES WINES INTERNATIONAL LIMITED		
М6 ТИКВЕШ ДОО	74,820,923	74,820,923
ТИКВЕШ ВИНСКИ ТУРИЗАМ	310,000	310,000
ИЛИНДЕН - Делчево		
Акции во банки	64,781,058	65,992,858
МАШИНСКИ СЕРВИС	1,137,000	1,137,000
ТИКВЕШ ПРОДАЈА	169,108	169,108
Вински клуб ДООЕЛ	308,336	308,336
Долгорочни позајмици	67,896,214	67,896,214
ЛЕПОВО ДООЕЛ НЕГОТИНО	69,523,250	
М-6 ЕДЕН ДООЕЛ СКОПЈЕ	710,613,750	
М-6 ЕДЕН ГРИН ДООЕЛ СКОПЈЕ	7,074,996	
АГРОВАР ДРИЕ ГЕВГЕЛИЈА	97,741,086	
Вкупно	1,131,828,165	248,086,883

11. Побарувања од купувачи

	Тековна година 31.12.2025	Претходна година 31.12.2024
Побарувања од купувачите во земјата	453,795,720	414,281,257
Побарувања од купувачите во странство	311,548,295	233,407,528
Застарени, сомнителни и спорни побарувања	86,030,123	86,036,655
Вредносно усогласување на побарувања	(86,030,123)	(86,036,655)
Вкупно	765,344,016	647,688,785

12. Парични средства

	Тековна година 31.12.2025	Претходна година 31.12.2024
Парични средства на денарски сметки	27,865,326	99,254,468
Парични средства во денарска благајна	42,737	25,225
Девизна сметка	37,225,495	13,913,401
Вкупно	65,133,558	113,193,094

13. Основна главнина

Родови на акции 31.12.2025	Сопственост на	Состојба					
		01.01.2025	%	Зголемување	Намалување	31.12.2025	%
	Физички лица	104,642,180	12%		1,770,456	102,871,724	12%
	Правни лица	738,319,731	88%	1,770,456		740,090,187	88%
	Откупени						
Обични акции	сопствени акции		0%		-	-	0%
Приоритетни акции	ФПИО		0%		-	-	0%
Вкупно		842,961,911	100%	1,770,456	1,770,456	842,961,911	100%

Родови на акции 31.12.2024	Сопственост на	Состојба					
		31.12.2024	%	Зголемување	Намалување	31.12.2022	%
	Физички лица	108,766,620	13%		4,114,440	104,642,180	12%
	Правни лица	734,205,291	87%	4,114,440		738,319,731	88%
	Откупени						
Обични акции	сопствени акции		0%		-	-	0%
Приоритетни акции	ФПИО		0%		-	-	0%
Вкупно		842,961,911	100%	4,114,440	4,114,440	842,961,911	100%

14. Долгорочни обврски

	Тековна година Обезбедување 31.12.2025	Претходна година 31.12.2024
Обврски спрема поврзани субјекти	-	-
Обврски кон добавувачи	49,915,138	76,343,911
Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити	-	-
Обврски по основ на кредити	хипотеки 2,252,379,648	1,278,148,119
Обврски по основ на заеми	-	-
Долгорочни обврски со право на користење	195,811,993	-
Вкупно	2,498,106,779	1,352,492,029

15. Краткорочни обврски спрема добавувачите

	Тековна година 31.12.2025	Претходна година 31.12.2024
Добавувачи во земјата	266,910,974	251,930,958
Добавувачи во странство	154,493,147	167,657,760
Вкупно	421,404,122	419,588,718

16. Краткорочни обврски по заеми и кредити

	Тековна година 31.12.2025	Претходна година 31.12.2024
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	-	-
Краткорочни кредити во земјата	140,000,000	195,498,334
Краткорочни кредити во странство	-	-
Вкупно	140,000,000	195,498,334

17. Приходи од продажба

	Тековна година 31.12.2025	Претходна година 31.12.2024
Приходи од продажба во земјата	1,517,687,513	1,585,527,574
Приходи од продажба во странство	2,147,060,229	2,007,225,640
Вкупно	3,664,747,742	3,592,753,214

18. Останати приходи

	Тековна година 31.12.2025	Претходна година 31.12.2024
Приходи од наемнини	1,820,546	1,820,545
Приходи од наплатени отпишани побарувања	-	1,350
Приходи од државни подршки	11,225,815	9,427,006
Останати	102,246,347	117,574,767
Вкупно	115,292,708	128,823,667

19. Останати расходи

	Тековна година 31.12.2025	Претходна година 31.12.2024
Транспортни услуги	23,823,445	20,661,981
Трошоци за саеми	4,401,010	8,741,057
Наемнина	18,099,002	26,136,931
Дневници за службени патувања и патни трошоци	31,713,082	37,563,494
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама	276,426,745	302,878,023
Премии за осигурување	25,582,523	25,102,553
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	14,935,850	12,755,133
Трошоци за ревизија	4,788,408	3,282,868
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	20,626	1,048,034
Загуби од отуѓувања на нетековни средства	253,654	(1,009,117)
Останати расходи	450,761,867	469,294,742
Вкупно	850,990,674	906,455,697

20. Трансакции со поврзани друштва

	Тековна година 31.12.2025	Претходна година 31.12.2024
Побарувања		▼
Обврски		▼
Приходи од продажба на готови производи	154,091,785	8,238,986
Приходи од продажба на стоки		
Приходи од услуги		▼
Расходи од набавки на стоки		▼
Расходи од набавка на услуги		▼
Вкупно	154,091,785	17,850,742

ВВ Тиквеш АД Кавадарци

Назив на друштво вв ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ
 Адреса, седиште у Ул. 810 66 Скопје
 Единствен даноче 4011899112400

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ
 (за државна евиденција за субјектите кои не
 применуваат посебни сметковни планови)

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
1	0	Набавна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	601		
1.1		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект	602		
1.2		Трошоци за материјали и услуги[1] користени или потрошени пои развојот на интерен проект	603		
2		Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	604		

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
3		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	605		
4		Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	606	1,564,315	862,769
5		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 004 од БС)	607		
6		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	608		
		Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
7	010д	Земјишта	609	54,709,745	54,709,745
8	014д	Шуми	610		
9		Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	611		
10		Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба[2] кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	612	856,514,556	899,503,581
11		Сегашна вредност на објекти од нискоградба[3] (< или = АОП 012 од БС)	613		
12		Сегашна вредност на информациска опрема и телекомуникациска опрема[4] (< или = АОП 013 од БС)	614		
13		Сегашна вредност на компјутерска опрема[5] (< или = АОП 013 од БС)	615		
14		Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	616		
15		Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС)	617		
16	015д	Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста (< или = АОП 019 од БС)	618		

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
17	015д	Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично (< или = АОП 019 од БС)	619		
18	015д	Драгоцени метали и камења (< или = АОП 019 од БС)	620		
19	015д	Антиквитети и други уметнички дела (< или = АОП 019 од БС)	621		
20	015д	Други скапоцености (< или = АОП 019 од БС)	622		
21	016 д	Вложувања во природни богатства во подготовка (< или = АОП 016 од БС)	623		
22	016 д	Подобрување на земјиштето (< или = АОП 018 од БС)	624		
		В. СРЕДСТВА ВО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ со состојба на крај на периодот			

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
23	032д (во земјата), 033д (во земјата), 040д (во земјата), 041д (во земјата), 044д, 045д, 046д	Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+ АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+ АОП 057+АОП 058 од БС)	625		
Г. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА со состојба на крај на периодот					
24	005д, 017д, 037д (во земјата), 110, 112, 114д, 116д (во земјата), 118д (закуп), 120д, 122д, 124д (во земјата), 125д, 126д	Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) дадени на нефинансиски трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 008+АОП 017+АОП 030+АОП 046+АОП 047+АОП 048 од БС)	628		

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
25	037д, 114д, 120д, 122д, 126д, 126д	Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити), (< или = АОП 030+АОП 046+АОП 047+АОП 048 од БС)	627		
26	047д, 118д, 127д, 151д, 152д, 153д,	Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост (< или = АОП 034+ АОП 046+АОП 047+АОП 051+АОП 062 од БС)	628		
27	047д, 050, 127д, 130, 131, 132, 133,	Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ (< или = АОП 034+ АОП 035 +АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 од БС)	629		
28	005, 017, 037, 047, 05, група 11 (без сметка 119), група 12 (без сметка 129), група 13 (без сметка 139), 182д (заеми во производи и стоки), група 14 (без сметка 149), група 15 (без сметка 159), група 19	Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити), (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+АОП 046+АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 од БС)	630		

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
Д. СОПСТВЕНИЧКИ КАПИТАЛ (В)					
29	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во	631		
30	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци-индивидуалци (< или = АОП 065 од БС)	632		
31	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Владата на Република Северна Македонија (< или = АОП 065 од БС)	633		
Г. ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ со состојба на крај на периодот					
32	214д, 225д, 260, 262д, 266д (кредити), 280д (во земјата), 281д (во земјата), 282, 284д (во земјата), 285д (во земјата), 286д	Обврски по заеми и кредити земени од нефинансиски трговски друштва ⁸ во приватна и државна сопственост (< или = АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+ АОП 104+ АОП 107+ од БС)	634		

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
Е. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ со состојба на крај на периодот					
33	210д, 212, 214д, 216д (во земјата), 218д (закуп), 220д,	Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени	635	0	0
34	214д, 220д, 222д, 224д, 225д, 229д,	Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени (< или = АОП 096+АОП 097+АОП 098+ АОП 108+ од БС)	636		
35	218д, 254д, 255д, 259д, 269д, 288д,	Останати обврски кон нефинансиски трговски друштва ⁸ во приватна и државна сопственост и (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 096+АОП 106+АОП 107+ АОП 108+АОП 109 од БС)	637		
36	група 23, 259д,	Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, А	638		

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	269д, 269д, 289,	(< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+АОП 099+АОП 101+АОП 107+ АОП 108+АОП 109 од БС)			
37	група 21, група 22, група 23, група 24, група 25 (без 25б), 269, 288, 289,	Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земј	639	0	0
		(< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+АОП 096+АОП 097+АОП 098+АОП 099+АОП 100+АОП 101+АОП			

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		Ж. ПРИХОДИ		3,748,914,294	3,683,977,680
		I. Приходи од продажба		3,664,747,741	3,592,753,214
38		Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+АОП 642)	640		
		(< или = АОП 202 од БУ)			
39	73д и 74 д	Приходи од продажба на стоки	641		
		(< или = АОП 202 од БУ)			
40	73д и 74д	Приходи од продажба на услуги	642		
		(< или = АОП 202 од БУ)			
41	730, 740 и 741	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар	643	1,517,687,512	1,585,527,574
		(< или = АОП 202 од БУ)			
42	731 и 742	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар	644	2,147,060,229	2,007,225,640
		(< или = АОП 202 од БУ)			
43	731д и 742д	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во државни членки на Европската унија	645		
		(< или = АОП 202 од БУ)			
44	745д	Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или	646		
		= АОП 202 од БУ)			
45	747	Приходи од наемнина	647		
		(< или = АОП 202 од БУ)			
46	747д	Приходи од наемнина на земјиште	648		
		(< или = АОП 202 од БУ)			
47	748	Приходи од продажба на добра врз основа на финансиски наем (лизинг)	649		
		(< или = АОП 202 од БУ)			
		II. Останати приходи		81,258,317	89,097,375
48	760	Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства	650		
		(< или = АОП 203 од БУ)			
49	761	Добивки од продажба на биолошки средства	651		
		(< или = АОП 203 од БУ)			

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
50	762	Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност	652		
		(< или = АОП 203 од БУ)			
51	763	Добивки од продажба на материјали	653		
		(< или = АОП 203 од БУ)			
52	764	Приходи од вишоци	654		
		(< или = АОП 203 од БУ)			
53	765	Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски	655	360,956	534,909
		(< или = АОП 203 од БУ)			
54	766	Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик	656		
		(< или = АОП 203 од БУ)			
55	767	Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	657		
56	767д	Приходи од субвенции	658		
		(< или = АОП 203 од БУ)			
57	767д	Приходи по основ на донации и спонзорства	659		
		(< или = АОП 203 од БУ)			
58	768	Приходи од укинување на долгорочни резервирања	660		
		(< или = АОП 203 од БУ)			
59	769	Останати приходи од работењето	661	80,897,361	87,900,888
		(< или = АОП 203 од БУ)			
60	769д	Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично	662		
		(< или = АОП 203 од БУ)			
61	769д	Приходи од поранешни години	663	0	661,578
		(< или = АОП 203 од БУ)			
62	769д	Приходи од даноци и придонеси	664		
		(< или = АОП 203 од БУ)			
63	769д	Приходи од оперативен наем-лизинг	665		

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		(< или = АОП 203 од БУ)			
		III. Финансиски приходи		2,908,236	2,127,092
64	773д и 776д	Приходи од дивиденди	666	2,908,236	2,127,092
		3. РАСХОДИ			
65	700	Расходи на продадени производи и услуги	687		

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		I. Трошоци за сировини, материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар		460,873,716	477,167,748
66	400д	Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	668		
67	400д	Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	669	18,882,343	21,550,538
68	400д	Прехрамбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	670		
69	400д	Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	671	1,143,869	1,495,696
70	400д	Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	672	372,784,523	394,731,919
71	400д	Униформи-заштитна облека и обуки (< или = АОП 208 од БУ)	673	1,459,208	1,361,192
72	400д	Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	674	3,325,800	3,352,730
73	400д	Вода (< или = АОП 208 од БУ)	675	9,247,230	9,110,556
74	402д и 403д	Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	676	26,392,506	26,089,497
75	402д и 403д	Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	677		
76	404	Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	678	15,022,916	12,544,892
77	407	Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	679	2,635,321	6,931,028
		II. Трошоци за услуги		20,821,965	19,705,196
78	410д	Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	680	9,012,804	8,620,358
79	410д	Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	681	6,388,255	6,152,308
80	411д	ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	682	5,421,106	4,932,532
81	411д	ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	683		
82	412д	Надворешни услуги за изработка на производи (пон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	684		

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		III. Останати трошоци за вработените[12]		6,893,812	12,021,677
83	412д	Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	685		
84	414д	Наемнини за деловни просторни во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	686	1,989,800	7,296,300
85	414д	Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	687	577,108	661,703
86	414д	Наемнина за земјиште (< или = АОП 211 од БУ)	688		
87	416д	Трошоци за истражувања (< или = АОП 211 од БУ)	689		
88	416д	Трошоци за развој (< или = АОП 211 од БУ)	690		
89	420д, 421д	Вкалкулирани надомести за време на боледување	691		
90	422д	Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	692		
91	422д	Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови (< или = АОП 217 од БУ)	693		
92	422д	Јубилејни награди	694		

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		(< или = АОП 217 од БУ)			
93	422д	Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	695	4,346,904	4,061,574
94	422д	Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	696		
95	441д	Појачана исхрана (< или = АОП 217 од БУ)	697		
		IV, Останати трошоци од работењето ¹²		52,381,316	66,202,569
96	440	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	698	31,386,407	37,320,972
97	440д	Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	699		

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
98	441	Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	700	3,590,685	6,194,389
99	441д	Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)	701		
100	441д	Надомести за двоен живот (< или = АОП 217 од БУ)	702		
101	441д	Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	703	367,500	1,729,280
102	441д	Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	704	17,026,724	20,957,928
103	441д	Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	705		
104	441д	Надоместоци на ангажирана работна сила преку Агенциите за привремено вработување (< или = АОП 217 од БУ)	706		
105	442	Трошоци за надомест и други примања на надзорешни членови на управен и надзорен одбор	707		
106	443	Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	708		
107	444	Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	709		
108	445д	Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	710		
109	446	Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	711		
110	447д	Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	712		
111	447д	Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	713		
112	447д	Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	714		
113	449д	Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	715		
114	449д	Надомести на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	716		
115	449	Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	717		

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		V, Останати расходи			
116	468	Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	718		
117	468д	Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	719		
		VI, Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања			
118	476	Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пасивни и други хартии од вредност р (= АОП 242 од БУ)	720		
		VII, Дивиденди и други надоместоци на вложувачите			
119		Исплатени дивиденди	721		
		S, ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
120		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	722	202	216
121		Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на	723		

Назив на субјектот:

Акционерско друштво за производство и промет на вино Винарска визба - ТИКВЕШ
експорт импорт АД Кавадарци

Место:

Кавадарци

Матичен број:

5275890

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ

		Остварен приход (во денари)
Класа/ поткласа	Назив	
11.02	Производство на вино од грозје	3,664,747,742
35.11	Производство на електрична енергија	3,470,440
96.09	Останати- неспомнати на друго место	116,513,461
	ВКУПНИ ПРИХОДИ	3,784,731,643

ДАНОЧЕН БИЛАНС

за оданочување на добивка

ДБ

* Појолнува Управа за јавни приходи

Посебен даночен статус:
 Заштитни друштва
 ТИРЗ
 Казнено поправни домови

Единствен даночен број:

Сиратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт:

Телефон:

e-пошта:

Даночен период
 од до

Рок за поднесување

Исправка на ДБ:

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

"без денги"

		АОП
I. Финансиски резултат по Биланс на успех	01	4 1 7 0 9 8 8 3 8
II. Нелризнаени расходи и помалку искажани приходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 39)	02	1 5 0 6 4 5 3 8 5
1. Расходи кои не се поврзани со вршење на дејноста на субјектот односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на дејноста	03	4 7 4 2 6 7
2. Надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ	04	2 7 1 2 4 6 7
3. Надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2) од ЗДД	05	2 4 8 0 0 9 5 3
4. Трошоци за организирана исхрана и превоз над износите утврдени со закон	06	2 9 7 4 1 8 7
5. Трошоци за хотелско сместување во износ над 6.000 денари дневно по лице и трошоци за превоз на лица кои не се документирани	07	1 0 7 1 8 7 2 9
6. Трошоци за исхрана на вработените кои работат нојно време, над износите утврдени со закон	08	0
7. Трошоци по основ на месечни надоместоци за членови на органи на управување над висината утврдена со закон	09	3 0 3 5 0 7 9
8. Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон	10	0
9. Трошоци по основ на уплатени премии за осигурување на живот над висината утврдена со закон	11	0
10. Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени со закон	12	0
11. Скриени исплати на добивки	13	0
12. Кусоци кои не се предизвикани од вонредни настани (кражба, пожар или други природни непогоди)	14	0
13. Трошоци за репрезентација	15	6 9 0 4 0 8 9 9
14. Трошоци за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во година	16	0
15. Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 3% од вкупниот приход остварен во годината	17	0
16. Трошоци за донации во спортиот согласно со членот 30-а од ЗДД	18	0
17. Трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот	19	5 0 6 5 6 6 9
18. Осигурителни премии (кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органите на управување и на вработени	20	0
19. Даноци по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обврзник	21	3 7 4 6 3 5 8
20. Парични и даночни казни, пенали и казни камати за цензуремена уврота на јавни државци и на трошоци за присилна наплата	22	4 8 9 6
21. Трошоци за стипендии	23	2 5 6 8 1 3
22. Трошоци на кало, растур, крш и расипување	24	0
23. Траен отпис на ненаплатени побаруоња	25	0
24. Трошоци за нето износот на примањата по основ на деловна успешност над износот на кој се пресметани придонеси согласно со закон	26	0
25. Трошоци за практикантска работа над износите пропишани во Законот за практиканство	27	0
26. Трошоци за практична обука на ученици и практична настава на студенти во висина над 8.000 денари месечно	28	0
27. Трошоци за амортизација на ревалоризираната вредност на материјални и нематеријални средства	29	0

28.	Трошоци за амортизација на материјални и нематеријални средства која е повисока од амортизацијата пресметана на набавната вредност на средствата со примена на стапки над пропишаните согласно Номенклатурата на средствата за амортизација	30	1 8 7 7 1 8
29.	Преостаната сегашна вредност на основните Средства кои не се користат, а се амортизираат во целост за кои не е издадена согласност од Управата за јавни приходи	31	2 5 3 6 5 4
30.	Трошоци за исправка на вредноста на неплатени побарувања	32	2 0 6 2 6
31.	Износ на неплатени побарувања од заем	33	0
32.	Износ на позитивна разлика помеѓу расходите кои произлегуваат од трансакција по трансферна цена и расходите кои произлегуваат од таа трансакција по пазарна цена утврдена со принципот на „дофат на рака“ меѓу поврзани лица	34	0
33.	Износот на позитивната разлика помеѓу приходите кои произлегуваат од трансакцијата по цена утврдена во согласност со „дофат на рака“ и приходите кои произлегуваат од таа трансакција по трансферната цена меѓу поврзани лица	35	0
34.	Износ на дел од камати по заеми кои се добиени од поврзано лице, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзани лица	36	5 4 0 9 1 2 0
35.	Износ на затезни камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице	37	0
36.	Износ на камати на заеми добиени од содружници или акционери – нерезиденти со најмалку од 20% учество во капиталот	38	0
37.	Други усогласувања на расходи	39	2 1 9 4 3 9 5 0
III.	Даночна основа (I+II)	40	5 6 7 7 4 4 2 2 3
IV.	Намалување на даночна основа (АОП 42+ АОП 43+ АОП 44+ АОП 45+ АОП 46+ АОП 47+ АОП 48)	41	1 7 1 4 4 6 1 8
38.	Износ на неплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа	42	0
39.	Износ на вратен дел од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа	43	9 7 9 5 1 9 7
40.	Износ на трошоците за амортизација над износот пресметан со примена на амортизациони стапки утврдени со номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа	44	4 4 4 1 1 8 5
41.	Износ на неисплатените издоместоци над износите утврдени во член 9 став (1) точки 2), 3-6), 4), 5), 5-а) и 6), од ЗДД, за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа, доколку истите се исказани како приход	45	0
42.	Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник, оданочени со данок на добивка кој исплатувачот	46	2 9 0 8 2 3 6
43.	Дел од загуба намалена за непризнани расходи, пренесена од претходни години	47	0
44.	Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана добивка)	48	0
V.	Даночна основа по намалување (III- IV)	49	5 5 0 5 9 9 6 0 5
VI.	Пресметан данок на добивка (V x 10%)	50	5 5 0 5 9 9 6 1
VII.	Намалување на пресметаниот данок на добивка (АОП 52+АОП 53+АОП 54+АОП 55)	51	0
45.	Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на готвински плаќања	52	0
46.	Износ на данок содржан во оданочени приходи / добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка	53	0
47.	Данок кој го платила подружницата во странство за добивката вклучена во приходите на матичното правно лице во Република Македонија но не повеќе од износот на данокот по пропишаната стапка во ЗДД	54	0
48.	Износ на пресметано даночно олеснување за дадена донација утврдена во согласност со член 30-а од ЗДД	55	0
VIII.	Пресметан данок по намалување (VI-VII)	56	5 5 0 5 9 9 6 1
49.	Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период	57	2 1 7 9 2 5 9 3
50.	Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди	58	0
51.	Износ за доплата / повеќе платен износ (АОП 56-АОП 57-АОП 58)	59	3 3 2 6 7 3 6 8
IX.	ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ		
52.	Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	60	0
53.	Загуби од претходни години за кои правото на покритие во рок од три години не е изминато	61	0
54.	Остварена загуба намалена за непризнаените расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години	62	0
55.	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД	63	0
56.	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот платен во странство до пропишаната стапка	64	0
57.	Остварен вкупен приход во годината	65	3 7 8 4 7 3 1 6 4 3
58.	Вкупни трошоци за донации во годината за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	66	2 0 2 0 0 0
59.	Вкупни трошоци за донации во годината за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	67	1 0 0 6 5 5 6
60.	Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	68	1 8 4 5 0 0 0
61.	Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	69	7 3 9 8 1 9 7
62.	Вкупни трошоци за донација во спорт за која е користено намалување на пресметаниот данок, по член 30-а од ЗДД	70	0

Извештај од контролата на годишната сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година

- ❖ Предлог – одлука за усвојување на Извештајот од контролата на годишната сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година

Врз основа на член 31 и 32 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци, Собранието на акционери на друштвото на ден 28.05.2026 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за усвојување на Извештајот од контролата на годишната сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот од контролата на годишната сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година.
2. Составен дел на Одлуката е Извештајот од контролата на годишната сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година.
3. Одлука стапува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

ВВ ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
И
ПОСЕБНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2025 ГОДИНА**

Скопје, април 2026

СОДРЖИНА	Страна
Извештај на независниот ревизор	1-5
Посебни Финансиски извештаи	
Биланс на успех	6
Извештај за сеопфатна добивка	7
Извештај за финансиска состојба	8
Извештај за паричните текови	9
Извештај за промените во главнината	10 – 11
Белешки кон финансиските извештаи	12 – 57
Додатоци	
Додаток 1- Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење	
Додаток 2- Годишна сметка (Биланс на состојба, Биланс на успех и Извештај за сеопфатна добивка)	
Додаток 3- Годишен Извештај за работење	

**ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО НАДЗОРНИОТ ОДБОР И АКЦИОНЕРИТЕ НА
ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД КАВАДАРЦИ**

Извештај за ревизијата на посебните финансиски извештаи

Мислење

Ние извршивме ревизија на посебните финансиски извештаи на Винарска визба Тиквеш АД Кавадарци (Друштвото), кои го вклучуваат Извештајот за финансиска состојба на ден 31 декември 2025 година, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за паричните текови за годината што тогаш завршува, како и белешките кон финансиските извештаи, вклучително и информациите за материјалните сметководствени политики.

Според нашето мислење, приложените посебни финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 декември 2025 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што тогаш завршува, во согласност со Меѓународните сметководствени стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија.

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните Стандарди за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија („МСР“). Нашите одговорности според наведените МСР се опишани во делот „Одговорности на ревизорот за ревизијата на посебните финансиски извештаи“ од овој извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со Меѓународниот кодекс на етика за професионални сметководители (вклучувајќи ги Меѓународните стандарди за независност) издаден од Одборот за меѓународни стандарди за етика на сметководителите и кој е во примена во Република Северна Македонија за ревизии на финансиски извештаи на ентитети од јавен интерес („Кодексот на етика“). Ги исполнивме и другите етички барања во согласност со Кодексот на етика.

Веруваме дека ревизорските докази што ги прибавивме се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Клучни ревизорски прашања

Клучни ревизорски прашања се оние прашања кои, според нашето професионално расудување, беа од најголема значајност во нашата ревизија на посебните финансиски извештаи за тековниот период. Ние утврдивме дека нема клучни ревизорски прашања кои треба да се соопштат во нашиот извештај.

**ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО НАДЗОРНИОТ ОДБОР И АКЦИОНЕРИТЕ НА
ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД КАВАДАРЦИ**

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од годишниот извештај за работата и годишната сметка изготвени од раководството во согласност со Законот за трговските друштва, но не ги вклучуваат финансиските извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за финансиските извештаи не се однесува на останатите информации и ние не изразуваме каква било форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во Извештајот за други правни и регулаторни барања.

Во врска со нашата ревизија на финансиските извештаи, наша одговорност е да ги прочитаеме останатите информации и притоа да разгледаме дали останатите информации се материјално неконзистентни со финансиските извештаи или нашето знаење, прибавено во ревизијата или поинаку, произлегува дека е материјално погрешно. Ако, врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека постои материјално погрешно прикажување на овие останати информации, ние треба да известиме за овој факт. Ние немаме ништо да известиме во однос на ова прашање.

Дополнително, врз основа на нашето знаење и разбирање за Друштвото и неговото опкружување добиено во текот на ревизијата, ние сме обврзани да известиме ако сме идентификувале материјално погрешно прикажување во годишен извештај за работењето и посебната годишна сметка. Ние немаме што да известиме во врска со овие прашања.

Одговорности на раководството и на оние кои се задолжени за управувањето за посебните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за подготовката и објективното презентирање на посебните финансиски извештаи во согласност со Меѓународните сметководствени стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија, како и за таквата внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е неопходна за да се овозможи подготовка на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготовката на посебните финансиски извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката на континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користејќи ја претпоставката за континуитет како сметководствена основа, освен ако раководството има намера да го ликвидира Друштвото или да го прекине работењето или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

**ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО НАДЗОРНИОТ ОДБОР И АКЦИОНЕРИТЕ НА
ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД КАВАДАРЦИ**

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Друштвото.

Одговорности на ревизорот за ревизијата на посебните финансиски извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување дали посебните финансиски извештаи како целина се ослободени од материјално погрешно прикажување, било како резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не е гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога такво постои. Погрешните прикажувања можат да произлезат од измама или грешка и се сметаат за материјални ако, поединечно или во збир, разумно може да се очекува да влијаат врз економските одлуки на корисниците донесени врз основа на овие посебни финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со МСР, ние применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Ние, исто така:

- Идентификуваме и проценуваме ризици од материјално погрешно прикажување во посебните финансиски извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски постапки кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, бидејќи измамата може да вклучува заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешната контрола.
- Стекнуваме разбирање за внатрешната контрола која е релевантна за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски постапки соодветни на околностите, но не и со цел да изразиме мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значителен сомнеж во можноста на Друштвото да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во посебните финансиски извештаи или, доколку таквите обелоденувања се



**ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО НАДЗОРНИОТ ОДБОР И АКЦИОНЕРИТЕ НА
ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД КАВАДАРЦИ**

неадекватни, да го модифицираме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашиот ревизорски извештај. Меѓутоа, идни настани или услови можат да предизвикаат Друштвото да престане да работи според претпоставката на континуитет.

- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на посебните финансиски извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата, и дали посебните финансиски извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Комуницираме со оние кои се задолжени за управувањето, меѓу другото, за планираниот опсег и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги и евентуалните значајни недостатоци во внатрешната контрола што ги идентификуваме во текот на нашата ревизија.

Ние, исто така, обезбедуваме изјава за оние кои се задолжени за управувањето дека сме усогласени со релевантните етички барања во однос на независноста и комуницираме со нив за сите односи и други прашања за кои разумно може да се смета дека влијаат на нашата независност и, онаму каде што е применливо, активностите преземени за елиминирање на заканите или применетите заштитни мерки.

Од прашањата за кои е комуницирано со оние кои се задолжени за управувањето, ние се насочуваме на оние прашања кои се од најголемо значење за ревизијата на посебните финансиски извештаи во тековниот период. Врз основа на извршената ревизија, утврдивме дека нема прашања кои треба да се опишат како клучни ревизорски прашања во овој извештај.

**ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО НАДЗОРНИОТ ОДБОР И АКЦИОНЕРИТЕ НА
ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД КАВАДАРЦИ**

Извештај за други правни и регулаторни барања


Како што е наведено во пасусот Други информации Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување на годишен извештај за работењето на Друштвото за 2025 година во согласност со член 384/240 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на посебниот годишен извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025, во согласност со меѓународните стандарди за ревизија, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025 година

Скопје, 27 април 2026 година


Овластен ревизор

Антонио Велјанов



Управител и Овластен ревизор

Антонио Велјанов



Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Кавадарци

БИЛАНС НА УСПЕХ за годината која завршува на 31 декември

	Белешка	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Приходи од продажба	8	3,664,748	3,592,753
Дадени попусти и дисконти	8	(652,418)	(683,413)
Нето приходи од продажба		3,012,330	2,909,340
Трошоци на продадени производи	9	(1,482,721)	(1,453,921)
БРУТО ДОБИВКА		1,529,609	1,455,419
Останати оперативни приходи	10	115,293	128,824
Дистрибутивни (продажни) расходи	11	(360,659)	(448,852)
Административни расходи	12	(186,016)	(189,623)
Останати оперативни расходи	13	(605,967)	(595,643)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА		492,260	350,125
Приходи (расходи) од финансирање	14	(75,161)	(53,430)
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		417,099	296,695
Данок на добивка	16	(55,060)	(20,571)
НЕТО ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ		362,039	276,124
Основна заработувачка по акција (во МКД)	32	973	742

Анализа на Билансот на успех и трошоците според природата и видот на трошоците за 2025 и 2024 година, е како што следува:

Приходи од продажба	3,012,330	2,909,340
Останати оперативни приходи	115,293	128,824
Промени во залихи на готови производи	238,119	138,571
Суровини и материјали	(1,427,176)	(1,304,446)
Амортизација	(170,437)	(151,624)
Трошоци за вработени	(280,517)	(282,716)
Останати оперативни расходи	(995,352)	(1,087,824)
Оперативна добивка	492,260	350,125

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Кавадарци
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА за годината која завршува на 31 декември


	<u>Белешка</u>	<u>2025</u> <u>(000) МКД</u>	<u>2024</u> <u>(000) МКД</u>
Нето добивка за периодот		362,039	276,124
Останата сеофатна добивка:			
Промени во објективна вредност на вложувања расположливи за продажба	19	(1,212)	32,779
Вкупно останата сеофатна добивка		<u>(1,212)</u>	<u>32,779</u>
ВКУПНА СЕОФАТНА ДОБИВКА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДОТ		<u>360,827</u>	<u>308,903</u>

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Кавадарци
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА на ден 31 декември

	Белешка	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	17	1,605,347	1,695,889
Средства со право на користење		258,614	102,242
Нематеријални средства	18	9,674	8,584
Дадени заеми	23	67,896	67,896
Вложувања во подружници	19	997,540	112,587
Вложувања расположливи за продажба	19	66,392	67,604
Вкупно нетековни средства		3,005,463	2,054,802
Тековни средства			
Залихи	20	1,649,477	1,358,030
Побарувања од продажба	21	1,058,042	945,390
Побарувања за дадени аванси	22	104,015	85,369
Дадени заеми	23	568,867	509,619
Останати краткорочни средства и АВР	24	192,941	95,642
Парични средства	25	65,134	113,194
Вкупно тековни средства		3,638,476	3,107,244
ВКУПНО СРЕДСТВА		6,643,939	5,162,046
ОБВРСКИ И ГЛАВНИНА			
Главнина			
Акционерски капитал	26	842,962	842,962
Премии на емитирани акции		169,135	169,135
Резерви		105,863	105,863
Ревалоризациони резерви и друго		66,141	67,353
Акумулирана добивка		2,280,583	1,918,544
Вкупно главнина		3,464,684	3,103,857
Нетековни обврски			
Обврски за кредити нетековен дел	29	1,734,341	909,989
Обврски за лизинг нетековен дел	29	212,360	50,005
Одложени приходи од грантови	28	-	2,009
Вкупно нетековни обврски		1,946,701	962,003
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	30	444,354	441,709
Краткорочни кредити	29	140,000	195,498
Тековен дел на долгорочни кредити	29	518,039	366,159
Обврски за лизинг тековен дел		33,367	26,339
Останати краткорочни обврски и ПВР	27	96,794	66,481
Вкупно тековни обврски		1,232,554	1,096,186
Вкупно обврски		3,179,255	2,058,189
ВКУПНО ОБВРСКИ И ГЛАВНИНА		6,643,939	5,162,046

Управниот Одбор на ВВ Тиквеш АД Кавадарци на ден 27.04.2026 година ги одобрил овие финансиски извештаи за објавување и му ги предложил на Собранието на акционери за усвојување.

Претседател на Управен Одбор
Светозар Јаневски



Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Кавадарци

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ за годината која завршува на 31 декември

	Белеш.	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Парични текови од оперативни активности			
Добивка пред оданочување		417,099	296,695
Усогласување за:			
Амортизација	17 и 18	170,437	151,624
Расходи (приходи) од камати, нето	14	56,617	51,287
Приходи од отпис на обврски	10	(361)	(534)
Амортизација на грантови	28	(2,009)	(3,089)
Исправка и отпис на побарувања	13	(642)	385
Отпис на вредност останати побарувања	13	663	663
Исправка автогуми и ситен инвентар	13	1,727	5,964
Кусоци	13	915	945
Приходи од дивиденди		(2,908)	(2,127)
Капитална загуба (добивка) од расход на основни средства	13	254	(1,009)
Добивка (загуба) пред промени во обртни средства		641,792	500,804
Побарувања од продажба		(112,010)	(192,505)
Побарувања за дадени аванси		(18,646)	(31,575)
Останати тековни средства и АВР		(97,962)	1,083
Залихи		(294,089)	(166,600)
Обврски од добавувачи		3,006	(5,975)
Останати тековни обврски и ПВР		(2,251)	9,160
Нето пари употребени во работењето		119,840	114,392
Платен данок од добивка		(22,496)	(19,468)
Нето парични текови од оперативни активности		97,344	94,924
Парични текови од вложувачки активности			
Приливи (одливи) од купопродажба на вложувања		(884,953)	(11)
Наплатени (дадени) позајмици, нето	23	(59,248)	(207,398)
Примени камати	14	199	10
Примени дивиденди	14	2,908	2,127
Купување на недвижности, постројки и опрема	17	(28,533)	(271,064)
Купување на лиценци	18	(2,611)	(713)
Продажби на недвижности, постројки и опрема	17	-	2,666
Нето парични текови од вложувачки активности		(972,238)	(474,383)
Парични текови од финансиски активности			
Исплатени дивиденди		-	-
Платена камата	29	(56,816)	(51,304)
Исплатени обврски по лизинг	29	(37,084)	-
Искористени (вратени) долгорочни кредити, нето	29	976,232	342,297
Искористени (вратени) краткорочни кредити, нето	29	(55,498)	184,100
Нето парични текови од финансиски активности		826,834	475,093
Нето зголемување (намалување) на парични средства		(48,060)	95,634
Парични средства на почетокот на годината	25	113,194	17,560
Парични средства на крајот од годината	25	65,134	113,194

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Кавадарци
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината која завршува на 31 декември

	Обични акции		Резерви	Премии на емитир. Акции	Ревалоризационен вишок и објективна вредност	Реинвестирана добивка	Акумулирана добивка (загуба)	Вкупно главнина
	Број на Акции	Износ						
Во (000) МКД								
Состојба на 1 јануари 2024	270,450	842,962	105,863	169,135	34,574	580,864	1,061,556	2,794,954
Сеопфатна добивка:	-	-	-	-	-	-	276,124	276,124
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	-	-	-	-	-
Усогласување на вложувања	-	-	-	-	32,779	-	-	32,779
расположливи за продажба до нивна објективна вредност	-	-	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	32,779	-	276,124	308,903
Вкупна сеопфатна добивка								
Трансакции со сопствениците:								
Издвојување за резерви	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвоено за реинвестирана добивка	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024	270,450	842,962	105,863	169,135	67,353	580,864	1,337,680	3,103,857

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Кавадарци
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината која завршува на 31 декември

	Обични акции		Резерви		Премии на емитир. акции	Ревалориза ционен вишок и објективна вредност	Реинвестир ана добивка	Акумулиран а добивка (загуба)	Вкупно главнина
	Број на Акции	Износ							
Во (000) МКД									
Состојба на 1 јануари 2025	270,450	842,962	105,863	169,135	67,353	580,864	1,337,680	3,103,857	
Сеопфатна Добивка:									
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	-	-	-	362,039	362,039	
Усогласување на вложувања расположливи за продажба до нивна објективна вредност	-	-	-	-	(1,212)	-	-	(1,212)	
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-	(1,212)	-	362,039	360,827	
Трансакции со сопствениците:									
Издвојување за резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	
Издвојување за дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	
Издвоено за реинвестирана добивка	-	-	-	-	-	-	-	-	
Состојба на 31 декември 2025	270,450	842,962	105,863	169,135	66,141	580,864	1,699,719	3,464,684	

1. Основни податоци и дејност

Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт импорт АД - Кавадарци (во понатамошниот текст Друштвото) е настанато со поделба на АД Агрокомбинат ТИКВЕШ ц.о. - Кавадарци на повеќе друштва.

Седиштето на Друштвото е во Кавадарци на ул.8-ми Септември бр.5.

Основна дејност на Друштвото е производство на вина. Работата на Друштвото е организирана преку следните организациони делови:

- Управа на Друштвото;
- Сектор за производство;
- Сектор за комерцијално и маркетиншко работење;
- Финансов сектор и
- Одделение за општи и правни работи

Вкупниот број на вработени во Друштвото со 31 декември 2025 година изнесува 202 вработени (2024: 216 вработени).

2. Основа за составување на финансиски извештаи

2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи

Финансиските извештаи, дадени на страниците од 7 заклучно со страница 57, се составени во согласност со одредбите на Законот за трговските друштва и Правилникот за водење на сметководство ("Сл. весник на РСМ" бр. 75/2024 и 274/2024), каде што се објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и соодветните толкувања, применливи во Република Северна Македонија од 1 јануари 2025 година, освен МСФИ 9 - Финансиски инструменти и МСФИ 17 - Договори за осигурување, чија примена започнува од 1 јануари 2028 година.

До датумот на нивната примена, во согласност со насоките од Советот за унапредување и надзор на сметководствената професија на Република Северна Македонија, МСС 39 - Финансиски инструменти: Признавање и мерење и МСФИ 4 - Договори за осигурување остануваат применливи сметководствени стандарди за финансиски инструменти и договори за осигурување.

Друштвото ги примени сите релевантни стандарди, измени и толкувања објавени во "Сл. весник на РСМ" бр. 75/2025 и 274/2025. Бидејќи МСФИ 9 и МСФИ 17 не се во примена за периодот што започнува на 1 јануари 2025 година, овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со сметководствените стандарди применливи во Република Северна Македонија, како што се објавени во наведената регулаторна рамка. Следствено, МСФИ 1 - Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување не е применлив, а Друштвото ги примени соодветните преодни одредби за стандардите кои се применуваат од 1 јануари 2025 година.

По извршената проценка на влијанието од новоприменливите стандарди, Раководството утврди дека истите немаат материјално влијание врз финансиската состојба, резултатите од работењето и паричните текови на Друштвото, освен за промените во сметководствениот третман и презентацијата

2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи (Продолжение)

на наемите согласно МСФИ 16 - Наеми, кои се обелоденети во соодветните белешки кон финансиските извештаи.

Овие финансиски извештаи претставуваат посебни финансиски извештаи на Друштвото во согласност со МСС 27 - Посебни финансиски извештаи. Во нив се вклучени средствата, обврските, приходите и расходите на Друштвото, вклучувајќи ги и организационите единици кои не претставуваат посебни правни лица. Вложувањата во подружници и други правни лица под контрола на Друштвото се евидентирани во согласност со сметководствените политики на Друштвото, додека нивните средства, обврски, приходи и расходи не се вклучени во овие посебни финансиски извештаи. Друштвото подготвува и консолидирани финансиски извештаи во кои се вклучени подружниците.

Друштвото има доминантно учество во капиталот на:

- Тиквеш-Вински туризам ДООЕЛ од Кавадарци,
- ВВ Тиквеш Продаја Загреб,
- Винојуг ДООЕЛ од Гевгелија,
- Машински Сервис ДООЕЛ од Кавадарци,
- Вински Клуб ДООЕЛ Скопје и
- М-6 Тиквеш ДОО од Белград.

Понатаму, со одлука на Собранието на акционери донесена на 11 ноември 2025 година, Друштвото реализираше откуп на 100% удели во аграрни друштва за производство на грозје, и тоа:

- Агро Вардарие ДООЕЛ Увоз-извоз Гевгелија (претходно во сопственост на М 6 ЕДЕН ДОО),
- М-6 Еден Грин ДООЕЛ Скопје (претходно во сопственост на М 6 ЕДЕН ДОО),
- Лепово ДООЕЛ Неготино (претходно во сопственост на М 6 ЕДЕН ДОО), и
- М-Шест Аграр ДООЕЛ (претходно во сопственост на М 6 ДОО) со неговата подружница Барово ДООЕЛ (100% контролирана од М-Шест Аграр ДООЕЛ).

Со наведената трансакција, аграрните друштва кои претходно биле под директна контрола на мнозинскиот акционер и неговите поврзани друштва, по датумот на извештајот преминуваат под контрола на Друштвото и стануваат дел од групата на Друштвото. Овие подружници влегуваат во консолидираниот биланс на состојба на Друштвото заедно со вкупните нето средства на датата на продажбата, но не влегуваат во консолидираниот Билансот на успех за 2025.

Вложувањата во овие друштва се прикажани како вложувања во подружници (Белешка 19).

Друштвото подготвува и издава консолидирани финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2025 и 2024 година во кои извештаи се вклучени и подружниците. Трансакциите остварени со овие друштва се прикажани во белешката трансакции со поврзани страни (Белешка 35)

Друштвото исто така остварува трансакции со поврзани страни кои се надвор од групата, но се капитално поврзани со матичното друштво М-6 ДОО Скопје и со неговото матично друштво М-6 Еден ДОО. Тоа се следниве друштва:

2. Основа за составување на финансиски извештаи (продолжува)

2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи (продолжува)

- М-6 ДОО
- М-6 ЕДЕН ДОО
- М-6 Срб ДОО Белград
- Едукативен центар М-Шест ДООЕЛ
- М-6 ИНВЕСТИЦИИ ДООЕЛ
- ТИКВЕШ ОХД ДООЕЛ
- ТИКВЕШ ПРОДАЖБА И ДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ

Трансакциите остварени со овие друштва се прикажани во белешката трансакции со поврзани страни (Белешка 35)

Споредбените податоци за 2024 година се подготвени во согласност со сметководствените стандарди кои биле во примена во тој период и, освен каде што е поинаку наведено, не се прилагодени на новата сметководствена рамка; извршени се само презентациски рекласификации каде што тоа било потребно за обезбедување споредливост.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2025 и 2024 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД), освен доколку не е поинаку наведено, која претставува функционална валута и валута за презентирање на Друштвото.

Монетарните средства и обврски во странска валута се преведени со користење на официјалниот девизен курс на Народна Банка на Република Северна Македонија, на денот на известувачкиот период.

2.1. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за: недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавува Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија (Белешка 3.11) и за вложувањата расположливи за продажба кои се признаени според нивната објективна (пазарна) вредност (Белешка 3.10).

2.2. Примена на нови и ревидирани МСФИ

Првична примена на МСФИ 16 - Наеми

Друштвото го применува МСФИ 16 - Наеми од 1 јануари 2025 година, согласно преодните одредби на стандардот. Оваа примена претставува промена во сметководствените политики како резултат на првата примена на нов стандард, а не промена во сметководствена проценка.

2. Основа за составување на финансиски извештаи (продолжува)

Друштвото не ги преправи споредбените податоци за 2024 година, туку ефектите од првата примена ги призна и обелодени согласно соодветните преодни одредби на стандардот.

По извршената проценка на влијанието од новоприменливите стандарди, во тековниот период, примената на МСФИ 16 - Наеми резултираше со промена во сметководствениот третман на договорите за наем. Како последица на оваа промена, од договорите за оперативен наем се признаваат нови средства по основ на право на користење и соодветни обврски за лизинг за договори за наем кои претходно не биле признаени во билансот на состојба.

Во претходните периоди, договорите за лизинг кои суштински претставуваа финансиски лизинг биле признаени во рамките на недвижности, постројки и опрема, додека соодветните обврски биле прикажувани во рамките на кредитите и позајмувањата. По однос на овие договори, првата примена на МСФИ 16 немаше материјален ефект врз капиталот, односно врз задржаната добивка на датумот на првата примена, бидејќи средствата и обврските по тие договори веќе биле билансно признаени.

Од датумот на првата примена, средствата кои се однесуваат на лизинг се обелоденуваат како средства со право на користење со истите класификации во кои би биле прикажани и доколку би биле во сопственост на Друштвото. Соодветните обврски по основ на лизинг се класифицираат и презентираат одделно како тековни и нетековни обврски за лизинг. По датумот на првата примена, обврските за лизинг се следат врз основа на договорните услови и амортизационите планови, при што се признаваат главнината и каматата содржани во лизинг аранжманите. Каматата по основ на обврските за лизинг се признава во билансот на успех како расход од финансирање.

2.3. Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи, Друштвото врши проценки и донесува расудувања кои имаат влијание врз прикажаните износи на средства, обврски, приходи и расходи, како и врз обелоденетите потенцијални обврски на датумот на известување. Проценките и расудувањата се засновани на историско искуство, познати факти и околности на датумот на известување, како и на очекувања за идни настани за кои Раководството смета дека се разумни во дадените околности. Вистинските резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и расудувањата континуирано се преиспитуваат. Промените во сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој проценката е променета, доколку промената влијае само на тој период, односно и во идните периоди доколку промената влијае и на тековниот и на идните периоди.

Најзначајните подрачја во кои се применуваат проценки и расудувања, а кои можат да имаат материјално влијание врз финансиските извештаи, се следните:

ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци **БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

Корисен век на употреба на недвижностите, постројките и опремата и нематеријалните средства

Амортизациските стапки, корисниот век на употреба и резидуалната вредност се утврдуваат врз основа на претходно искуство, очекуваниот начин на користење на средствата, техничкиот развој и проценката на Раководството за идните економски користи од истите. Соодветноста на овие претпоставки се преиспитува најмалку еднаш годишно.

Лизинг

Каматните стапки кои се користат за дисконтирање на проценетите парични текови се применуваат исклучиво во рамки на пресметките согласно МСФИ 16 – Наеми, за целите на утврдување на вредноста на средствата со право на користење и соодветните обврски за лизинг.

За договорите за наем кои се признати по МСФИ 16 во тековниот период, Друштвото користи инкрементална каматна стапка на задолување од 5.5%, која ја претставува стапката по која Друштвото би се задолжило за набавка на слично средство, со сличен рок и профил на ризик, на датумот на започнување на наемот.

За договорите кои претходно биле класифицирани како финансиски лизинг и кои се активни на почетокот на периодот, дисконтирањето на паричните текови се врши со каматните стапки утврдени од лизинг-компаниите, како што се дефинирани во соодветните договори, при што за овие лизинги постојат утврдени амортизациони планови.

Обезвреднување на побарувањата и средствата по основ на договори

Обезвреднувањето на побарувањата од купувачи, останатите побарувања и средствата по основ на договори се заснова врз проценка на нивната наплатливост. При оваа проценка се земаат предвид старосната структура на побарувањата, историјата на наплата, финансиската состојба на должниците, постоечките обезбедувања, како и очекуваните идни готовински приливи. Вистинскиот исход може да се разликува од извршените проценки.

Залихи

При примена на сметководствените политики за залихи, Раководството користи значајни проценки и расудувања кои имаат влијание врз искажаната вредност на залихите во финансиските извештаи. Особено, утврдувањето на нето-реализационата вредност бара примена на расудување, бидејќи се заснова на проценета продажна цена во редовниот тек на работењето, намалена за проценетите трошоци за довршување и реализација на продажбата. Овие проценки се темелаат на тековни пазарни услови, историско искуство и очекувани трендови, при што промените во побарувачката, цените или трошоците можат значајно да влијаат врз остварливата вредност на залихите.

Дополнително, Раководството користи расудување при утврдувањето и редовното преиспитување на стандардната производна цена, која се базира на проценки за потрошувачката на материјали, работна сила и општи производствени трошоци. На крајот на периодот, се врши пресметка на фактичката производна цена и се утврдуваат отстапувањата во однос на

стандардните трошоци, при што распределбата на овие отстапувања помеѓу трошокот на продадените производи и крајните залихи вклучува примена на расудување.

Алокацијата на фиксните општи производствени трошоци се заснова на проценет нормален капацитет на производствените средства, при што отстапувањата од оваа претпоставка можат да влијаат врз висината на трошокот по единица производ и, со тоа, врз вредноста на залихите.

Исто така, Раководството врши проценка на состојбата и обртот на залихите со цел идентификација на застарени или спорообртни ставки, врз основа на нивната старосна структура, историска реализација и очекувана побарувачка. Во случаи кога постои индикатор дека нето-реализационата вредност е пониска од книговодствената вредност, се признаваат соодветни исправки на вредност.

Овие проценки и расудувања се засноваат на најдобрите достапни информации на датумот на известување, но стварните резултати можат да се разликуваат од проценетите, особено во услови на променливи пазарни услови.

Резервирања и потенцијални обврски

Резервирањата и обелоденувањето на потенцијалните обврски се засновани на проценка на веројатноста за настанување на иден одлив на средства како резултат на минати настани. Поради природата на овие ставки, во одредени случаи вистинскиот исход може да се разликува од оценките на Раководството.

Кога е применливо, Раководството врши проценка и на обврските за користите на вработените и на постоење на привремени разлики за целите на одложениот данок од добивка.

2.4. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се користат конзистентно во текот на разгледуваниот период.

3.1. Приходи од продажба

Приходите се признаваат во согласност со МСФИ 15 - Приходи од договори со купувачи. Приход се признава кога Друштвото ја исполнува обврската за извршување со пренос на контролата врз договорените производи на купувачот, во износ на трансакциската цена на која Друштвото има право.

Друштвото остварува приходи од испорака на вино, дестилат, концентрат, оцет, ракија и наливно вино. Кај овие договори вообичаено постои единствена обврска за извршување - испорака на производите.

Приходот се признава во точка на време, односно во моментот кога контролата врз производите се пренесува на купувачот. Ова вообичаено настапува при испорака, односно при превземање на производите од страна на купувачот, во согласност со договорените услови на испорака. Друштвото нема приходи кои се признаваат во текот на време.

Трансакциската цена се утврдува врз основа на договорените цени и се намалува за работи, комерцијални попусти, бонуси, поврати и други елементи на варијабилен надомест, доколку такви постојат. Кога постои варијабилен надомест, истиот се вклучува во приходот само до оној износ за кој е веројатно дека нема да настапи значајно намалување на претходно признатиот приход.

Поради краткиот период од испорака до наплата, Друштвото не идентификува значајна финансиска компонента во договорите со купувачите. Приходите се презентираат без ДДВ, акциза и други даноци кои не претставуваат приход на Друштвото.

3.2. Приходи од лизинг и останати оперативни приходи

Приходите од оперативен лизинг произлегуваат од долгорочно издавање на делови од складишни капацитети и други средства, кога договорите ги исполнуваат критериумите за лизинг во смисла на МСФИ 16. Како наемодавач, Друштвото ги признава плаќањата од оперативен лизинг како приход на праволиниска основа во текот на периодот на лизингот, освен ако друга систематска основа подобро го одразува образецот на користење на економските користи од предметното средство. Овие приходи претставуваат приходи од редовната дејност на Друштвото во рамките на соодветниот деловен сегмент и не се класифицираат како останати оперативни приходи.

Останатите оперативни приходи ги вклучуваат приходите кои не произлегуваат од основната дејност на Друштвото, не претставуваат приходи од договори со купувачи во смисла на МСФИ 15 и не претставуваат приходи од лизинг од редовното работење на Друштвото.

3. Основни сметководствени политики (продолжува)

Овие приходи се признаваат во моментот кога Друштвото стекнува право на надоместок, а истите може веродостојно да се измерат. Приходите се мерат според износот на примениот или побаруваниот надоместок, во согласност со природата на трансакцијата.

3.3. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

Каматите се признаваат со примена на методата на ефективна каматна стапка, освен кога ефектот од нејзината примена е незначаен.

3.4. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики. Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

Каматите се признаваат со примена на методата на ефективна каматна стапка, освен кога ефектот од нејзината примена е незначаен.

3.4. Курсни разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странска валута во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат. Важечките средни курсеви на странските валути на 31 декември 2025 и 2024, се следните:

	2025	2024
1 ЕУР =	61.4950 МКД	61.4950 МКД
1 УСД =	52.3050 МКД	58.8807 МКД

Немонетарните ставки искажани по историска вредност во странска валута не се превреднуваат на датумот на билансот на состојба, додека немонетарните ставки мерани по објективна вредност се превреднуваат според курсот на денот кога е утврдена објективната вредност.

3. Основни сметководствени политики (продолжува)

3.5. Данок од добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото.

Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Северна Македонија. Согласно измените на даночните прописи, тековниот данок од добивка се пресметува на основа која претставува остварената добивка пред оданочување зголемена за трошоци кои не се признаваат за цели на оданочување (непризнаени трошоци) и помалку искажани приходи со поврзани лица (2023: исто). Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на билансот на состојба по стапка од 10% (2023: 10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите времи разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложениите даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба. Раководството изврши проценка на можните времи разлики за целите на одложениот данок од добивка и утврди дека на датумот на известување не постојат материјални износи за признавање.

Пресметката на ефективната даночна стапка е дадена во Белешката 16.

3.6. Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната заработувачка по акција од обичните акции. Основната заработувачка по акција се пресметува како однос помеѓу нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

Пондерираниот просечен број на обични акции се прилагодува ретроспективно за сите презентирани периоди во случај на капитализација, бонус емисија или други промени во бројот на акции без соодветна промена на ресурсите на Друштвото, во согласност со МСС 33 – Заработувачка по акција.

3.7. Парични средства

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки, денарски депозити по видување и орочени депозити со рок на достасување до три месеци.

3. Основни сметководствени политики (продолжува)

3.8. Побарувања од купувачи

Побарувањата по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања од продадени производи и извршени услуги и се евидентираат по фактурирана вредност, намалени за исправка на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Исправка на вредност на побарувањата се признава во расходите за периодот за сите побарувања за кои постои проценка дека се ненаплатливи на датумот на билансот на состојба. Индикатори за ненаплатливост на побарувањата се следните: доцнење во наплатата, инсолвентност на купувачите, започната или можна постапка за ликвидација или стечај, како и други релевантни околности.

Сомнителните побарувања се отпишуваат во целост во моментот кога ќе се утврди дека истите се ненаплатливи.

3.9. Залихи

Залихите на материјалите, амбалаата, резервните делови и другите слични залихи иницијално се мерат според пониската помеѓу набавната вредност и нето-реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува трошоците за набавка, како и другите трошоци направени за залихите да се доведат до нивната сегашна локација и состојба. Нето-реализационата вредност претставува проценета продажна цена во редовниот тек на работењето, намалена за проценетите трошоци неопходни за завршување и реализација на продажбата.

Последователно, материјалите, амбалажата, резервните делови и другите слични залихи се вреднуваат со примена на методата на пондериран просек.

Готовите производи иницијално се мерат според стандардна производна цена утврдена на датумот на известување на претходниот извештаен период. Стандардните трошоци редовно се преиспитуваат и, доколку е неопходно, се ревидираат за да ги рефлектираат тековните услови.

На крајот на годината, врз основа на вкупните фактички производни трошоци и расположливата количина на готови производи, се утврдува цената на чинење на готовите производи, при што се пресметуваат отстапувањата во однос на стандардната производна цена користена во текот на годината. Овие отстапувања систематски се распоредуваат на трошокот на продадените готови производи и на вредноста на крајната залиха, со цел готовите производи на датумот на известување да бидат искажани според пониската помеѓу цената на чинење и нето-реализационата вредност. Новоутврдената стандардна производна цена се користи во наредниот извештаен период.

Цената на чинење на готовите производи ги вклучува трошоците што се директно поврзани со единиците на производство, вклучувајќи директен материјал и директен труд, како и систематска алокација на фиксните и варијабилните општи трошоци на производство. Алокацијата на фиксните општи трошоци се заснова на нормалниот капацитет на производствените средства.

3. Основни сметководствени политики (продолжува)

Неалоцираните општи трошоци, како и абнормалните износи на растур, трошоците за складирање по завршување на производството (освен ако се неопходни во производниот процес), административните општи трошоци кои не придонесуваат за доведување на залихите до нивната сегашна локација и состојба, како и трошоците за продажба, се признаваат како расход во периодот во кој настанале.

3.10. Вложувања во подружници

Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во други друштва. Вложувањата во подружници се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност, намалени за евентуалните обезвреднувања на вредноста.

3.11. Вложувања во хартии од вредност

Друштвото вложувањата ги категоризира како вложувања расположиви за продажба, вложувања по објективна вредност и вложувања кои се чуваат до доспевање. Вложувањата расположиви за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства. Вложувањата по објективна вредност се состојат од вложувања во удели во инвестициски фондови кои Друштвото ги стекнува со цел за повторно продавање или купување во краток рок. Вложувањата кои се чуваат до доспевање се состојат од вложувања во краткорочни хартии од вредност (државни записи или благајнички записи) издадени од страна на државата или Народна Банка на Република Северна Македонија и кои Друштвото ги чува во своето портфолио до нивното доспевање заради остварување на приходи од камати.

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација). Последователно, сите вложувања кои се класифицирани за тргување се признаваат според објективна вредност преку добивките или загубите на Друштвото. Последователно, сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3. Основни сметководствени политики (продолжува)

3.12. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

(1) Општа објава

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Последователно, Друштвото вршело законска ревалоризација на НПО на крајот од годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот Завод за Статистика кои одговораат на општиот индекс на пораст на цени, врз нивната набавна вредност и акумулирана амортизација. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира. Ефект од спроведената ревалоризација е ревалоризациона резерва во рамките на вкупниот капитал, која до 2001 година се распоредуваше сразмерно на акционерската главница, законските резерви и нераспоредената добивка, а од 2002 година повеќе не се распоредува и се евидентира и искажува издвоено во билансот на состојба.

Согласно параграф 17 од објавениот МСС 8 - Сметководствените политики, промени на сметководствени проценки и грешки, ревалоризираните вредности на НПО во поранешните години се третираат како извршена ревалоризација во согласност со МСС 16, а не како промена во сметководствената политика.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

(2) Амортизација

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Употребените годишни стапки на амортизација односно предвидените корисни векови на употреба на НПО за 2025 година во однос на 2024 година се следните:

	2025	2024	2025	2024
Недвижности	2.5-10 %	2.5-10 %	10-40 години	10-40 години
Постројки и опрема	10 %	10 %	10 години	10 години
Возила	10-25 %	10-25 %	4-10 години	4-10 години
Компјутерска опрема	25 %	25 %	4 години	4 години
Канцелариски мебел	20 %	20 %	5 години	5 години

Корисниот век на употреба, резидуалната вредност и методот на амортизација се преиспитуваат најмалку еднаш годишно и, доколку има промени во проценките, истите се евидентираат проспективно како промени во сметководствени проценки.

3.14. Нематеријални средства

Едно средство се признава за нематеријално кога е сигурно дека субјектот го поседува истото, може да го идентификува и кое нема физичка содржина.

Почетното мерење на едно нематеријално средство е според набавната вредност што ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, а тоа се износот на исплатени парични средства или еквиваленти на парични средства во моментот на негово стекнување. Последователно, нематеријалните средства се признаваат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација.

Амортизацијата на нематеријалните средства претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. Стапката на амортизација во 2025 година изнесува 20% годишно (2024: 20% годишно).

Периодот на амортизација и методот на амортизација на нематеријалните средства се преиспитуваат најмалку еднаш годишно и евентуалните промени се евидентираат проспективно како промени во сметководствени проценки.

3.15. Обезвреднување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно обезвреднување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно обезвреднување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се обезвреднети. Загубата поради обезвреднување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

3.16. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.17. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансисрање. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

Обврските по кредити почетно се признаваат по објективна вредност, намалена за трансакционите трошоци, а последователно се мерат по амортизирана набавна вредност со примена на методата на ефективна каматна стапка.

3.18. Капитал

(1) Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

Заклучно со 31.12.2025 година, основната главнина на Друштвото изнесува 13.828.108,50 ЕУР и е поделена на 270.450 обични акции со номинална вредност од 51,13 ЕУР по акција.

На 29.12.2025 година, Собранието на акционери донесе одлуки за зголемување на основната главнина со средства на Друштвото, преку распределба на дел од акумулираната добивка од 2017 и 2018 година и издавање на 101.598 нови обични акции.

Уписот на зголемување на основната главнина во Централниот регистар и регистрацијата на новата емисија во Централниот депозитар за хартии од вредност се извршени во 2026 година. Поради тоа, наведеното зголемување не е вклучено во состојбата на акционерскиот капитал на 31.12.2025 година.

По реализацијата, основната главнина на Друштвото изнесува 19.022.814,24 ЕУР и е поделена на 372.048 обични акции.

(2) Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од акционерскиот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

3. Основни сметководствени политики (продолжува)

(3) Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва претставува дел од капиталот кој се однесува на ефектите од историските законски ревалоризации на НПО во поранешни периоди, согласно изнесеното во точка 3.13, како и на ефектите од усогласувањето на вложувањата расположливи за продажба до нивната објективна вредност, согласно изнесеното во точка 3.12.

Промените на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во капиталот се до моментот на нивна продажба, наплата, отуѓување или утврдено оштетување, кога кумулативниот ефект претходно признаен во капиталот се пренесува во нето добивката или загубата за периодот.

Делот од резервата кој се однесува на историските ревалоризации на НПО се искажува во рамките на капиталот и се пренесува во акумулирана добивка во случаите дозволени согласно применливата сметководствена и законска регулатива.

3.19. Лизинг

Друштвото како наемател признава средства со право на користење и обврски за лизинг за сите договори за лизинг, освен за краткорочни лизинг и лизинг на средства со мала вредност.

На почетокот на лизингот, Друштвото признава средство со право на користење и обврска за лизинг. Средството со право на користење се мери по набавна вредност, која ги вклучува износот на почетно признатената обврска за лизинг, извршените плаќања пред или на датумот на започнување на лизингот, директните трошоци поврзани со склучување на лизингот, проценетите трошоци за демонтажа, отстранување или враќање на средството, кога е применливо.

Обврската за лизинг се мери по сегашната вредност на идните лизинг плаќања кои не се платени на датумот на започнување на лизингот, дисконтирани со каматната стапка имплицирана во лизингот, или доколку таа не може да се одреди, со инкременталната стапка на задолување на Друштвото.

Средствата со право на користење се амортизираат на праволиниска основа во текот на периодот на лизингот или корисниот век на средството, во зависност од тоа кој период е пократок. Обврската за лизинг се зголемува за пресметаната камата и се намалува за извршените лизинг плаќања.

Каматата од лизингот се признава како финансиски расход во билансот на успех.

Средствата со право на користење се прикажани во рамките на недвижности, постројки и опрема, со одделно обелоденување во белешките. Обврските за лизинг се прикажани одделно во билансот на состојба, класифицирани како тековни и нетековни обврски.

3. Основни сметководствени политики (продолжува)

Друштвото не признава средства со право на користење и обврски за лизинг за краткорочни лизинг договори (до 12 месеци) и лизинг на средства со мала вредност. Плаќањата за ваквите лизинги се признаваат како расход на праволиниска основа во текот на периодот на лизингот.

3.20. Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

(1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

(2) Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање.

3.21. Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

3.22. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

3. Основни сметководствени политики (продолжува)

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

3.23. Грантови

Грантовите се признаваат кога постои разумна сигурност дека Друштвото ќе ги исполни условите поврзани со грантот и дека грантот ќе биде примен. Грантовите поврзани со средства се признаваат како одлозен приход и се пренесуваат во билансот на успех на систематска основа во периодот на користење на поврзаното средство; грантовите поврзани со приходи се признаваат во периодите во кои се признаваат поврзаните трошоци.

4. Финансиски ризици и управување со истите

Друштвото е изложено на кредитен, ликвидносен и пазарен ризик како резултат на користењето на финансиски инструменти во текот на своето редовно работење. Пазарните ризици ги опфаќаат ризикот од промени на курсевите, каматниот ризик и ризикот од промени на цените.

Управување со финансиските ризици врши раководството на Друштвото, кое ги идентификува, проценува и следи ризиците на континуирана основа, со цел минимизирање на нивното негативно влијание врз финансиската состојба и успешноста на Друштвото.

Квантитативните обелоденувања за изложеноста на Друштвото на финансиски ризици се дадени во Белешка 6.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на курсевите

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на промени на курсевите на странските валути. Друштвото не користи деривативни финансиски инструменти за заштита од девизниот ризик, туку истиот го следи преку управување со нето девизната позиција.

Сензитивната анализа на девизниот ризик е подготвена врз основа на монетарните средства и обврски деноминирани во странска валута на датумот на билансот на состојба, при претпоставка на разумно можни промени на релевантните девизни курсеви и непроменети останати варијабли. Ефектот од ваквите промени е даден во Белешка 6.2.

4. Финансиски ризици и управување со истите (продолжува)

Ризик од промени на цените

Друштвото е изложено на ризик од промени на цените во однос на вложувањата во финансиски инструменти за кои вредноста зависи од пазарни движења. Овој ризик произлегува од промени на пазарниот вредност на ваквите вложувања и е надвор од директна контрола на Друштвото.

Сензитивната анализа на ризикот од промени на цените е подготвена врз основа на финансиските инструменти изложени на ценовен ризик на датумот на билансот на состојба, при непроменети останати варијабли. Ефектот од ваквите промени е даден во Белешка 6.6.

4.2. Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува ризик дека една страна во финансиски инструмент нема да биде во состојба да ја исполни својата обврска и како резултат на тоа да предизвика финансиска загуба за Друштвото. Друштвото е изложено на кредитен ризик главно во однос на побарувањата од купувачи, средствата по основ на договори, другите финансиски побарувања, како и паричните средства и депозитите кај банки.

Друштвото управува со кредитниот ризик преку проценка на кредитната способност на купувачите, следење на наплатата на побарувањата, договарање на соодветни инструменти за обезбедување кога е применливо и формирање на исправка на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Максималната изложеност на кредитниот ризик на датумот на билансот на состојба одговара на сметководствената вредност на финансиските средства признати во билансот на состојба.

Друштвото има значајна концентрација на кредитниот ризик. Концентрациите на кредитниот ризик по значајни купувачи и старосната структура на побарувањата се дадени во Белешка 6.5. Друштвото има воспоставено политики и процедури за следење и управување со кредитниот ризик, кои опфаќаат редовна анализа на излоеноста по поединечни купувачи и проценка на нивната кредитна способност. Раководството има идентификувано постоење на значајна концентрација на кредитниот ризик, која произлегува од излоеноста кон ограничен број на големи купувачи.

4.3. Каматен ризик

Каматениот ризик претставува ризик дека објективната вредност или идните парични текови од финансиските инструменти ќе флукутираат поради промени на пазарни каматни стапки.

Друштвото се изложува на каматен ризик во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки и други финансиски инструменти договорени по варијабилни каматни стапки. Раководството ја следи излоеноста на каматниот ризик преку анализата на структурата на финансиските средства и обврски според видот на каматната стапка.

4. Финансиски ризици и управување со истите (продолжува)

Сензитивната анализа на каматниот ризик е подготвена врз основа на финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки на датумот на билансот на состојба, при претпоставка на разумно можни промени на каматните стапки и непроменети останати варијабли. Ефектот од ваквите промени е даден во Белешка 6.3.

4.4. Ликвидносен ризик

Ликвидносниот ризик претставува ризик дека Друштвото нема да биде во состојба навремено да ги исполни обврските поврзани со финансиските обврски при нивното доспевање.

Друштвото управува со ликвидносниот ризик преку планирање и следење на паричните текови, одржување на соодветно ниво на парични средства и обезбедување на соодветни извори на финансирање вклучувајќи и неискористени кредитни линии.

Дополнителната анализа на ликвидносната позиција според доспеаноста на финансиските средства и обврски е дадена во Белешка 6.4, додека анализата на преостанатите договорни доспевања на финансиските обврски е дадена во Белешка 6.5.

4.5. Даночни и други регулаторни неизвесности

Согласно законските прописи во Република Северна Македонија, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните и другите надлежни органи по поднесувањето на соодветните извештаи.

Заклучно со датумот на извештајот на независниот ревизор, не е извршена контрола за даночните обврски од страна на Управата за Јавни Приходи или од друг регулатор. Поради тоа, постои можност од дополнителни даночни обврски, казни и камати, чиј конечен износ во овој момент не може веродостојно да се определи.

Раководството смета дека обврските евидентирани во финансиските извештаи по основ на даноци и придонеси се соодветни на датумот на билансот на состојба.

5. Утврдување на објективна вредност

Објективната вредност претставува цена која би се примила за продажба на средство, односно би се платила за пренос на обврска во редовна трансакција помеѓу пазарни учесници на датумот на мерењето.

Друштвото ја утврдува објективната вредност на финансиските средства и обврски за кои сметководствените политики и обелоденувањата бараат мерење или обелоденување по објективна вредност, користејќи методи на вреднување кои максимално ги користат релевантните набљудливи инпути и минимално ги користат ненабљудливите инпути.

При утврдувањето и обелоденувањето на објективната вредност, Друштвото ги класифицира мерењата според следната хиерархија:

- Ниво 1: котирани цени (неприлагодени) на активни пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: инпути различни од котираните цени од Ниво 1 кои се набљудливи, директно или индиректно;
- Ниво 3: инпути кои не се набљудливи.

Објективната вредност на котираните акции се утврдува врз основа на котираната пазарна цена на датумот на билансот на состојба и истите се класифицираат во Ниво 1 од хиерархијата на објективна вредност.

Објективната вредност на вложувањата во инвестициски фондови се утврдува врз основа на објавената вредност на уделот / откупната цена на датумот на билансот на состојба и истите се класифицираат во Ниво 2 од хиерархијата на објективна вредност.

За финансиските средства и обврски кои не се мерат по објективна вредност, но за кои се бара обелоденување на објективна вредност, раководството смета дека нивната сметководствена вредност разумно ја претставува нивната објективна вредност поради нивната краткорочна доспеаност и/или природата на договорените услови.

Класа на инструмент	Сметководствена вредност	Објективна вредност	Ниво	Метода
Котирани акции	64,782	64,782	1	Котирана пазарна цена
Удели во трговски друштва	1,661	1,661	3	

6. Финансиски инструменти

6.1. Управување со капитал

Друштвото врши управување со капиталот со цел да обезбеди континуитет во работењето, да одржува стабилна финансиска структура и да обезбеди соодветен поврат на вложувањата за акционерите.

Друштвото континуирано ја следи својата финансиска задолженост преку показател на задолженост, кој се пресметува како однос помеѓу нето обврските од финансирање и вкупниот капитал.

Нето обврските од финансирање се состојат од вкупните обврски по кредити, намалени за паричните средства и паричните еквиваленти.

Друштвото не е предмет на надворешно наметнати барања во однос на капиталот, освен општите барања согласно важечката законска регулатива.

Друштвото континуирано ја следи својата финансиска задолженост преку показател на задолженост, кој се пресметува како однос помеѓу нето обврските од финансирање и вкупниот капитал. Состојбата на 31 декември 2025 и 2024 година е следната:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Обврски по кредити и заеми	2,442,296	1,547,990
Пари и парични еквиваленти	(65,134)	(113,194)
Нето обврски (пари)	2,377,162	1,434,796
Вкупен капитал	3,464,684	3,103,857
% на задолженост	69%	46%

6.2. Ризик од девизни валути

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани до денари на 31 декември 2025 и 2024 година по валути е следната:

	<u>Средства</u>		<u>Обврски</u>	
	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ЕУР	687,331	590,747	652,948	1,048,278
УСД	5,334	5,704	1,022	697
Други	793	1,932	464	207
	693,458	598,383	654,434	1,049,182

Друштвото претежно е изложено на ЕУР. Изложеноста спрема ЕУР кај обврските ги вклучува и обврските по кредити од домашни банки кои имаат девизна клаузула и чија отплата во денари зависи од движењата на курсот на денарот во однос на Еврото.

6. Финансиски инструменти (продолжува)

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	2025	2024	2025	2024
ЕУР	3,438	(45,753)	(3,438)	45,753
УСД	431	501	(431)	(501)
Други	33	173	(33)	(173)
Нето Ефект	3,902	(45,080)	(3,902)	45,080

6.3. Ризик од промени на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки. Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следува:

	31 декември	
	2025	2024
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
- Парични средства	65,134	26
- Побарувања од купувачи	1,058,042	945,390
- Останати побарувања и позајмици	745,939	581,464
- Вложувања во подружници	997,540	112,587
- Вложувања расположливи за продажба	66,392	67,604
	2,933,047	1,707,071
<i>Каматносни со променлива камата:</i>		
- Парични средства на сметки	-	113,168
	-	113,168
<i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
- Долгорочни дадени заеми	67,896	67,896
	67,896	67,896
	3,000,943	1,888,135
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
- Обврски кон добавувачи	433,270	421,170
- Останати тековни обврски	34,619	39,247
	467,889	460,417
<i>Каматносни со променлива камата:</i>		
- Кредити од банки	1,406,822	1,124,378
	1,406,822	1,124,378
<i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
- Кредити од банки и лизинг	1,231,285	423,612
	1,231,285	423,612
	3,105,996	2,008,407

6. Финансиски инструменти (продолжува)

6.3. Ризик од промени на каматите

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на каматните стапки на користените кредити и дадени депозити во банки за 1% поени. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и дадени депозити на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 1% поени		Намалувања за 1% поени	
	2025	2024	2025	2024
Земени кредити	(14,068)	(9,479)	14,068	9,479
Нето Ефект	(14,068)	(9,479)	14,068	9,479

6.4. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2025 година според нивната доспеаност:

	До 1 месец	1 - 3 мес.	3-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	65,134	-	-	-	65,134
Купувачи	887,103	170,939	-	-	1,058,042
Останати побарув. и позајмици.	745,939	-	-	-	745,939
Дадени заеми	-	-	-	67,896	67,896
Вложувања	-	-	66,392	997,540	1,063,932
	1,698,176	170,939	66,392	1,065,436	3,000,943
Добавувачи	336,935	94,431	1,904	-	433,270
Кредити	57,565	45,339	555,135	1,734,341	2,392,380
Лизинг	2,775	5,593	24,999	212,360	245,727
Останати обврски	34,619	-	-	-	34,619
	431,894	145,363	582,038	1,946,701	3,105,996

6. Финансиски инструменти (продолжува)

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2024 година според нивната доспеаност:

	До 1 месец	1 - 3 мес.	3-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	113,194	-	-	-	113,194
Купувачи	677,985	266,526	879	-	945,390
Останати побарув. и позајмици	516,125	6,506	58,833	-	581,464
Дадени заеми	-	-	-	67,896	67,896
Вложувања	-	-	67,604	112,587	180,191
	1,307,304	273,032	127,316	180,483	1,888,135
Добавувачи	268,937	117,505	34,728	-	421,170
Кредити	26,642	42,536	518,818	959,994	1,547,990
Останати обврски	39,247	-	-	-	39,247
	334,826	160,041	553,546	959,994	2,008,407

Следната табела ги прикажува преостанатите договорни доспевања на финансиските обврски на Друштвото на 31 декември 2025 година и 2024 година, распоредени според преостанатиот договорен рок на доспевање. Износите се искажани според недисконтирани парични текови, односно ги вклучуваат и идните плаќања на камата, каде што е применливо. Поради тоа, овие износи се разликуваат од сметководствените вредности прикажани во билансот на состојба.

	До 1 година	1 - 5 години	Над 5 години	Вкупно	Сметково вредност
Добавувачи	433,270	-	-	433,270	433,270
Кредити	746,172	1,305,631	707,444	2,759,247	2,392,380
Лизинг	43,690	100,026	159,408	303,124	245,727
Останати обврски	34,619	-	-	34,619	34,619
	1,257,751	1,405,657	866,852	3,530,260	3,105,996

Анализата претставува дополнително квантитативно обелоденување за ликвидносниот ризик и се користи од страна на Раководството при планирање на идните парични текови.

6.5. Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува ризик дека една страна во финансиски инструмент нема да биде во состојба да ја исполни својата обврска и како резултат на тоа да предизвика финансиска загуба за Друштвото.

Друштвото е изложено на кредитен ризик во однос на побарувањата од купувачи, средствата по основ на договор, дадени заеми, парични средства и депозити во банки, како и други финансиски средства.

6. Финансиски инструменти (продолжува)

Кредитниот ризик се јавува во случај кога купувачите на Друштвото нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Максималната изложеност на кредитниот ризик на датумот на билансот на состојба одговара на сметководствената вредност на следните финансиски средства:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Парични средства	65,134	113,194
Побарувања од купувачи	1,058,042	945,390
Дадени заеми и депозити	568,867	509,619
Останати побарувања	31,513	24,384
ВКУПНО	<u>1,723,556</u>	<u>1,592,587</u>

Побарувањата од купувачи се состојат од поголем број на поединечни салда. Овие побарувања вообичаено не се обезбедени со меници, гаранции или друг вид на колатерал, освен за одредени побарувања за кои Друштвото има обезбедување во вид на хипотека, залог или можност за компензација.

Структурата на побарувањата од купувачи во земјата и странство според нивната доспеаност е прикажана во белешка 21.

На 31 декември 2025, 50,23% од побарувањата кон купувачи се побарувања кон три комитенти (2024: 53,51%).

Кредитниот ризик во однос на паричните средства е ограничен, бидејќи истите се депонирани во банки со висока кредитна способност.

6.6. Ризик од промени на цените

Друштвото е изложено на ризик од промени на цените во однос на финансиските средства чија вредност зависи од пазарни движења, особено во однос на вложувањата во котираните акции и/или удели во инвестициски фондови.

Сметководствената вредност на финансиските средства изложени на ценовен ризик на 31 декември е како што следува:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Котираните акции	64,782	65,994
Некотираните трговски друштва	1,661	1,661
Вкупно	<u>66,393</u>	<u>67,605</u>

6. Финансиски инструменти (продолжува)

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на пазарните цени на овие финансиски средства, при непроменети останати варијабли. Позитивните износи се зголемувања на добивката и/или главнината, а негативните се намалувања на добивката и/или главнината за соодветниот период.

	<u>Зголемување за 10%</u>	<u>Намалување за 10%</u>
2025		
Ефект врз главнината	6,639	(6,639)
Ефект врз добивката	-	-
2024		
Ефект врз главнината	6,760	(6,760)
Ефект врз добивката	-	-

ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

7. Известување по сегменти

Друштвото во текот на своето работење е организирано во следните деловни сегменти:

- Флаширано вино;
- Наливно вино;
- Алкохолни пијалоци и
- Останато

Резултатите по сегменти за годината која што завршува на 31 декември 2025 година како и останатите сегменти информации се следните:

	Флаширано Вино	Наливно вино	Алкохо- лни пијалоци	Пиво	Оста- нато	Вкупно
Приходи од продажба	3,082,400	1,865	551,648	27,645	1,190	3,664,748
Дадени работи (-)	(606,410)	-	(44,617)	(1,364)	(27)	(652,418)
Нето приходи од продажба	2,475,990	1,865	507,031	26,281	1,163	3,012,330
Оперативна добивка/резултат на сегментот	404,615	305	82,857	4,295	190	492,261
Приходи(расходи) од финансирање Добивки (загуби) од вложувања						(75,161)
						-
Бруто добивка						417,099
Данок од добивка						(55,060)
Нето добивка						362,039
Други информации						
Вкупни средства по сегменти	5,460,997	4,113	1,118,298	57,965	2,565	6,643,939
Вкупни обврски по сегменти	2,613,194	1,968	535,128	27,737	1,227	3,179,255
Амортизација	140,091	17	28,688	243	66	169,105
Инвестиции во основни средства	22,900	106	4,690	1,487	11	29,193

ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

7. Известување по сегменти (Продолжение)

Резултатите по сегменти за годината која што завршува на 31 декември 2024 година како и останатите сегменти информации се следните:

	Флаширано Вино	Наливно вино	Алкохо- лни пијалоци	Пиво	Оста- нато	Вкупно
Приходи од продажба	3,057,521	-	513,699	20,452	1,081	3,592,753
Дадени работи (-)	(637,496)	-	(45,875)	(42)	-	(683,413)
Нето приходи од продажба	2,420,025	-	467,824	20,410	1,081	2,909,340
Оперативна добивка/резултат на сегментот	291,239	-	56,301	2,456	130	350,126
Приходи(расходи) од финансирање Добивки (загуби) од вложувања						(53,430)
						-
Бруто добивка						296,695
Данок од добивка						(20,571)
Нето добивка						276,124
Други информации						
Вкупни средства по сегменти	4,293,854	-	830,061	36,213	1,918	5,162,046
Вкупни обврски по сегменти	1,712,027	-	330,958	14,439	765	2,058,189
Амортизација	126,123	-	24,381	2,075	56	152,635
Инвестиции во основни средства	245,975	-	47,550	1,064	110	294,699

7. Известување по сегменти (Продолжение)

Република Македонија е матична земја за Друштвото, при што истото остварува дел од своите активности (продажби) и на надворешните пазари, и тоа како што следува:

Продажби во:	2025	2024
Република Македонија – Сектор 1	1,349,689	1,410,532
Република Србија – Сектор 2	836,666	770,225
Југоисточна Европа - Сектор 3	727,385	654,986
Останато – Сектор 4	98,590	73,579
Вкупно	3,012,330	2,909,340

Прикажувањето на продажбите е според потеклото на купувачите.

Вкупни средства во:	2025	2024
Република Македонија – Сектор 1	6,072,661	4,654,645
Република Србија – Сектор 2	443,492	413,209
Југоисточна Европа - Сектор 3	95,889	60,641
Останато – Сектор 4	31,897	33,514
Вкупно	6,643,939	5,162,046

Вкупни инвестиции во:	2025	2024
Република Македонија – Сектор 1	27,861	295,710
Република Србија – Сектор 2	-	-
Југоисточна Европа - Сектор 3	-	-
Останато – Сектор 4	-	-
Вкупно	27,861	295,710

Информации за главни купувачи во 2025 година (над 10% од вкупен приход):

Купувач	% на учество во приходи	Износ на приходи
Делта ДМД ДОО Белград	27,40%	825,284

Информации за главни купувачи во 2024 година (над 10% од вкупен приход):

Купувач	% на учество во приходи	Износ на приходи
Делта ДМД ДОО Белград	26,47%	770,225

8. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	2025	2024
	(000) МКД	(000) МКД
а) Анализа по пазари		
Приходи од продажби на домашен пазар	1,517,687	1,585,528
Приходи од продажби на странски пазар	2,147,061	2,007,225
Намалено за дадени работи	(652,418)	(683,413)
Вкупно приходи од продажба	3,012,330	2,909,340
б) Анализа по видови		
Приходи од продажба на флаширано вино	3,082,400	3,057,521
Приходи од продажба на жестоки пијалоци	551,648	513,699
Приходи од продажба на наливно вино	1,865	-
Останати приходи	28,835	21,533
Намалено за дадени работи	(652,418)	(683,413)
Вкупно приходи од продажба	3,012,330	2,909,340

9. ТРОШОЦИ НА ПРОДАДЕНИ ПРОИЗВОДИ

	2025	2024
	(000) МКД	(000) МКД
Залихи на почетокот на годината	1,108,894	970,323
Залихи на крајот на годината	(1,347,013)	(1,108,894)
<i>Производни трошоци во тек на периодот:</i>		
Потрошени сировини и материјали	1,424,261	1,301,702
Енергија	35,087	41,645
Амортизација	93,611	88,662
Плати на директни работници	99,332	97,893
Набавна вредност на продадена трговска стока	68,549	62,590
Вкупно трошоци на продадени производи	1,482,721	1,453,921

10. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

	2025	2024
	(000) МКД	(000) МКД
Приходи од наемнина	1,821	1,821
Приходи од продажба на материјали	42,409	44,338
Приходи од грантови и субвенции	11,260	13,644
Приходи од отпис на обврски	361	534
Финансиски одобрености поврзани со набавки	51,120	-
Приходи од префактурирање на стоки и материјали	-	48,146
Приходи од продажба на основни средства	-	7,630
Останати приходи	8,322	12,710
Вкупно останати оперативни приходи	115,293	128,824

11. ДИСТРИБУТИВНИ (ПРОДАЖНИ) РАСХОДИ

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Транспорт на производи на домашен пазар	9,013	8,620
Транспорт на производи на странски пазар	6,388	6,152
Трошоци за унапредување на продажбата	152,072	214,464
Трошоци за саеми	34,512	32,326
Трошоци за маркетинг и пропаганда	158,674	187,290
Вкупно продажни расходи	360,659	448,852

12. АДМИНИСТРАТИВНИ РАСХОДИ

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Плати на административни работници непроизводни	115,055	105,964
Трошоци за надоместоци на вработените	39,248	46,096
Трошоци за службени патувања	31,713	37,563
Вкупно административни расходи	186,016	189,623

13. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Набавна вредност на продадени стоки и материјали	32,070	68,893
Потрошени материјали непроизводен дел	2,915	2,744
Консултантски услуги	221,486	152,781
Правни услуги	7,337	8,898
Репрезентација	60,924	74,676
Трошоци за наемнини	18,099	26,137
Комунални услуги	3,025	2,887
Потрошена енергија непроизводен дел	19,435	15,106
Трошоци за телефони	8,422	5,890
Даноци и придонеси - останати	14,955	19,347
Амортизација непроизводен дел	76,826	62,962
Премии за осигурување	25,583	25,103
Потрошени резервни делови	15,053	12,667
Спонзорства	6,300	5,544
Услуги за одржување и заштита	18,861	9,655
Банкарски провизии	14,936	12,755
Кусоци	915	945
Капитална (добивка) загуба од отуѓување на ОС	254	(1,009)
Отпис на автогуми и ситен инвентар	1,727	-
Исправка и отпис на побарувања	21	1,048
Надомест за штети	3,077	-
Останати општи расходи	53,746	88,614
Вкупно останати оперативни расходи	605,967	595,643

14. ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Приходи од дивиденди	2,908	2,127
Приходи по основ на камати	199	10
Приходи по основ на курсни разлики	1,584	1,986
Расходи за камати од кредити	(56,617)	(40,478)
Расходи за камати од лизинг	(7,057)	-
Расходи за казнени и други камати	(12,450)	(12,946)
Курсни разлики	(3,728)	(4,129)
Вкупно нето приходи (расходи) од финансирање	(75,161)	(53,430)

15. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ (по природа)

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Бруто плати на вработени	209,556	199,057
Трошоци за надоместоци на вработените	39,064	46,096
Трошоци за службени патувања	31,713	37,563
Вкупно трошоци за вработени	280,333	282,716

16. ДАНОК ОД ДОБИВКА

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Добивка пред оданочување	417,099	296,695
Непризнаени расходи:		
Репрезентација	69,041	62,487
Надоместоци на трошоци за невработени лица	24,801	31,692
Хотелско сместување над 6000 мкд по лице	10,719	12,135
Трошоци за членови на Управен одбор	3,035	4,684
Даноци по задршка (одбивка)	3,746	6,925
Исправка и отпис на побарувања	21	1,048
Ненаплатени побарувања од заеми	-	790
Друго	32,695	33,262
Расходи кои не се поврзани со вршење на дејноста на Друштвото	474	768
Парични казни и пенали	5	42
Донации	-	-
Трошок за амортизација на основни средства	442	1,119
Трошоци за стипендии	257	17
Даночна основа пред даночни ослободувања	567,744	456,342
Други намалувања	(7,350)	(4,554)
Реинвестирана добивка и наплатени заеми од претходен период	(9,795)	(246,082)
Даночна основа	550,599	205,706
Пресметан данок од добивка од 10% (2024: 10%)	55,060	20,571
Други намалувања	-	-
Данок од добивка	55,060	20,571
Добивка пред оданочување	417,099	296,695
Ефективна даночна стапка	13.20%	6.93%

17. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

Промени во текот на 2025 година:

	Земјиште и градежни објекти (000) МКД	Постројки и опрема (000) МКД	Останати основни средства (000) МКД	Инвестиции во тек (000) МКД	Вкупно (000) МКД
Набавна вредност					
Состојба на 1 јануари	1,881,283	1,663,279	264,609	68,593	3,877,764
Рекласификација на средства по основ на право на користење	-	(191,110)	-	-	(191,110)
Состојба на 1 јануари	1,881,283	1,472,169	264,609	68,593	3,686,654
Директни зголемувања	3,400	23,203	804	454	27,861
Пренос од инвестиции во тек	-	-	-	-	-
Продажби и расход	-	(11,488)	-	-	(11,488)
Состојба на 31 декември	<u>1,884,683</u>	<u>1,483,884</u>	<u>265,413</u>	<u>69,047</u>	<u>3,703,027</u>
Акумулирана амортизација					
Состојба на 1 јануари	927,070	1,042,867	109,696	-	2,079,633
Рекласификација на средства по основ на право на користење	-	(88,868)	-	-	(88,868)
Состојба на 1 јануари	927,070	953,999	109,696	-	1,990,765
Амортизација за годината	46,389	33,693	38,067	-	118,149
Продажби и расход	-	(11,234)	-	-	(11,234)
Состојба на 31 декември	<u>973,459</u>	<u>976,458</u>	<u>147,763</u>	<u>-</u>	<u>2,097,680</u>
Сегашна вредност на:					
31.12.2025 година	<u>911,224</u>	<u>507,426</u>	<u>117,650</u>	<u>69,047</u>	<u>1,605,347</u>
31.12.2024 година	<u>954,213</u>	<u>518,170</u>	<u>154,913</u>	<u>68,593</u>	<u>1,695,889</u>

Со состојба на 31 декември 2025 година, најголем дел од недвижен и подвижен имот на Друштвото е заложен како обезбедување за искористените краткорочни и долгорочни кредити, гаранции и акредитиви кај банките во Република Северна Македонија, пред се кај Комерцијална банка АД Скопје, како најголема банка доверител на Друштвото.

Сите недвижности со кои располага Друштвото се користат за извршување на неговите активности.

17. СРЕДСТВА СО ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ

Промени во текот на 2025 година:

	Земјиште и градежни објекти (000) МКД	Постројки и опрема (000) МКД	Вкупно (000) МКД
Набавна вредност			
Состојба на 1 јануари	-	-	-
Рекласификација на средства по основ на право на користење	-	191,110	191,110
Состојба на 1 јануари	-	191,110	191,110
Нови наеми признати во периодот	206,467	672	207,139
Состојба на 31 декември	206,467	191,782	398,249
Акумулирана амортизација			
Состојба на 1 јануари	-	-	-
Рекласификација на средства по основ на право на користење	-	88,868	88,868
Состојба на 1 јануари	-	88,868	88,868
Амортизација за годината	13,771	36,996	50,767
Состојба на 31 декември	13,771	125,864	139,635
Сегашна вредност на:			
31.12.2025 година	192,696	65,918	258,614
31.12.2024 година	-	102,242	102,242

финансиски лизинг со сегашна вредност од 65,918 илјади МКД (2024: 102,242 илјади МКД) и недвижности врз основа на оперативен лизинг со сегашна вредност од 192,696 (2024: нема).

18. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Набавна вредност		
Состојба на 1 јануари	26,301	25,588
Набавки	2,611	713
Состојба на 31 декември	28,912	26,301
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 јануари	17,717	16,436
Амортизација за тековна година	1,521	1,281
Состојба на 31 декември	19,238	17,717
Сегашна вредност на 31 декември	9,674	8,584

Нематеријалните средства во целост се состојат од купени лиценци или права кои се користат за обавување на дејноста на Друштвото.

19. ВЛОЖУВАЊА

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
А. Вложувања расположливи за продажба		
а) котирачки домашни друштва		
Комерцијална Банка АД Скопје	64,443	65,602
ТТК Банка АД Скопје	290	343
Централна кооперативна банка АД Скопје	49	49
б) останати домашни друштва		
Македонска Банка АД Скопје во ликвидација	3,860	3,860
Илинден Делчево АД	1,061	1,061
Таска ПТП АД	15	15
Пакомак ДОО Скопје	652	652
УТП Унионмак АД	944	944
	71,314	72,526
Исправка на вредноста на вложувањата	(4,921)	(4,921)
	66,393	67,605
Б. Вложувања во подружници		
Tikves Wine LTD (51% поседувана)	936	936
Винојуг ДООЕЛ Гевгелија (100% поседувана)	35,841	35,841
Машински сервис ДООЕЛ Кавадарци (100% поседувана)	1,137	1,137
М-6 Тиквеш ДОО Белград (99% поседувана)	74,821	74,821
Тиквеш-Вински туризам ДООЕЛ (100% поседувана)	310	310
VV Tikves Prodaja DOO Zagreb (100% поседувана)	169	169
Вински клуб ДООЕЛ (100% поседувана)	308	308
а) М-ШЕСТ АГРАР ДООЕЛ Скопје (100% поседувана)	710,614	-
а) Агровардарије ДООЕЛ Гевгелија (100% поседувана)	97,741	-
а) Лепово ДООЕЛ Неготино (100% поседувана)	69,523	-
а) М-6 ЕДЕН ГРИН ДООЕЛ Скопје (100% поседувана)	7,075	-
	998,475	113,522
Исправка на вредноста на вложувањата	(936)	(936)
	997,539	112,586
Вкупно вложувања	1,063,932	180,191

Исправката на вредност на вложувањата се однесува на вложувањето во акции на Македонска банка АД во ликвидација во износ од 3,860 илјади МКД; Илинден Делчево АД во износ од 1,061 илјади МКД и Tikves Wine LTD во износ од 936 илјади МКД.

- а) Со одлука на Собранието на акционери донесена на 11 ноември 2025 година, Друштвото реализираше откуп на 100% удели во аграрни друштва за производство на грозје, и тоа:
- Агро Вардарије ДООЕЛ Увоз-извоз Гевгелија (во сопственост на М 6 ЕДЕН ДОО),
 - М-6 Еден Грин ДООЕЛ Скопје (во сопственост на М 6 ЕДЕН ДОО),
 - Лепово ДООЕЛ Неготино (во сопственост на М 6 ЕДЕН ДОО), и
 - М-Шест Аграр ДООЕЛ (во сопственост на М 6 ДОО).

Со наведената трансакција, аграрните друштва кои претходно биле под директна контрола на мнозинскиот акционер и неговите поврзани друштва, по датумот на трансакцијата преминуваат под контрола на Друштвото и стануваат дел од групата на Друштвото.

20. ЗАЛИХИ

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Материјали	88,303	84,314
Резервни делови	8,944	8,928
Ситен инвентар и амбалажа	53,357	34,072
Готови производи	1,347,013	1,108,894
Трговски стоки	151,860	121,822
Вкупно залихи	1,649,477	1,358,030

Со состојба на 31 декември 2025 година, Друштвото има заложено залиха на готови производи (вино) со вкупна вредност од 262.770 илјади МКД (2024: 203.513 илјади МКД).

21. ПОБАРУВАЊА ОД ПРОДАЖБА

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Купувачи во земјата	333,813	281,551
Купувачи во странство	545,071	480,968
Побарувања од дистрибутери на пијалоци-Македонија	139,102	151,474
Побарувања од дистрибутери на пијалоци-Скопје	58,251	49,574
Спорни побарувања во земјата	32,312	32,309
Спорни побарувања во странство	35,523	35,550
	1,144,072	1,031,426
Минус: Исправка на вредноста на купувачи во земјата	(49,342)	(49,321)
Минус: Исправка на вредноста на купувачи во странство	(36,688)	(36,715)
Вкупно побарувања од продажба	1,058,042	945,390
<i>Промени во исправка на вредноста за годината:</i>		
Состојба на 1 јануари	86,036	86,047
Нови сомнителни побарувања	21	-
Наплати на сомнителни побарувања	(27)	(11)
Отписи	-	-
Курсни разлики	-	-
Состојба на 31 декември	86,030	86,036
Структура на побарувања по доспеаност:		
Недоспеани	371,529	345,120
Доспеани до 30 дена	62,616	11,452
Доспеани до 90 дена	79,641	101,211
Доспеани над 90 дена	630,286	573,643
Исправка на сомнителни побарувања	(86,030)	(86,036)
Вкупно побарувања од продажба	1,058,042	945,390

22. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Дадени аванси на добавувачи во земјата	82,498	64,626
Дадени аванси на добавувачи во странство	27,372	26,598
	109,870	91,224
Исправка на вредноста на побарувања за дадени аванси	(5,855)	(5,855)
Вкупно побарувања за дадени аванси	104,015	85,369

23. ДАДЕНИ ЗАЕМИ

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
<i>Долгорочни заеми:</i>		
М-6 Аграр ДООЕЛ Скопје	34,490	34,490
Агровардарие ДООЕЛ	33,406	33,406
	67,896	67,896
<i>Краткорочни заеми:</i>		
Агровардарие ДООЕЛ	109,601	112,424
Аврамски ДООЕЛ	1,000	1,000
Барово ДООЕЛ Скопје	166,088	131,841
Дадени позајмици на контролори	-	-
Фреш Фиш ДООЕЛ	1,538	1,538
Идеја ИВ Глобал ДООЕЛ	1,197	1,197
Инвикта ДОО Скопје	2,500	2,500
Кат Кетеринг ДООЕЛ Скопје	1,656	1,656
Лепово ДООЕЛ Кавадарци	1,184	-
М-6 Аграр ДООЕЛ Скопје	123,402	115,859
М-6 Еден Логистика ДООЕЛ Скопје	22,454	21,599
М-6 ДОО Скопје	19,310	19,310
Машински сервис ДООЕЛ Кавадарци	20,094	15,009
М-6 Еден ДОО Скопје	13,184	2,800
Тиквеш - Вински туризам ДООЕЛ	35,369	28,460
Греен Енергс Гроуп ДООЕЛ Скопје	2,100	-
Винојуг ВВТ Гевгелија	12,651	10,596
Вински Клуб ДООЕЛ	9,790	8,286
Физички лица	25,116	28,116
Се Де Же Бугарија ЕООД	22	6,817
Останати позајмици	611	611
	568,867	509,619
Минус: Исправка на вредноста на дадени заеми	-	-
	568,867	509,619
Вкупно дадени заеми	636,763	577,515

24. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ СРЕДСТВА И АВР

	<u>(000) МКД</u>	<u>(000) МКД</u>
Побарувања за данок од добивка	-	8,696
Побарувања за акциза	644	353
(а) Побарувања по основ на факторинг	26,720	13,012
Побарувања од вработените и други побарувања	20,910	21,634
(б) Побарување за државна поддршка	8,000	-
(в) Побарувања по основ на реализирана гаранција	113,768	21,525
Побарувања за продажба на основни средства	15,674	15,674
Однапред платени трошоци	7,225	14,748
Вкупно останати краткорочни средства и АВР	<u>192,941</u>	<u>95,642</u>

(а) Побарувањата по основ на факторинг го претставуваат остатокот од останатите побарувања по основ на факторинг со регрес, кон Развојна Банка на Северна Македонија. Трошокот за факторингот е еднократна провизија од 0.2% и фиксна годишна каматна стапка од 3.5%, пресметана пропорционално за искористениот дел од наредниот ден на приемот на надоместокот до датата на наплата на побарувањето.

(б) Побарувањето во износ од 8,000 илјади МКД претставува побарување за одобрена исплата на финансиска поддршка од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделство и рурален развој врз основа на програмата за Финансиска поддршка за произведено вино. Решението е донесено на 01.12.2025 и од тогаш станува правосилно а средствата се наплатени во 2026 година.

(в) Износот претставува побарување за исплатен аванс како гаранција кон 3ти страни.

25. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	<u>(000) МКД</u>	<u>(000) МКД</u>
Денарски сметки кај комерцијални банки	27,866	99,255
Денарски благајни	43	26
Девизни сметки	37,225	13,913
Вкупно парични средства	<u>65,134</u>	<u>113,194</u>

26. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	<u>акции</u>	<u>акции</u>	<u>(000) МКД</u>	<u>(000) МКД</u>
Обични акции	270,450	270,450	842,962	842,962
Вкупно	<u>270,450</u>	<u>270,450</u>	<u>842,962</u>	<u>842,962</u>

Номиналната вредност на една акција изнесува 51.13 ЕУР.

26. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ (продолжува)

Структурата на акционерскиот капитал со состојба на ден 31 декември 2025 година според евиденцијата на ЦДХВ е како што следува:

Акционери:	31 декември 2025 година	
	Број на акции	% на Учество
М-6 ДОО Скопје	216,589	80.08%
М-6 ЕДЕН ДОО Скопје	18,066	6.68%
Останати помали акционери со под 5% од акциите	35,795	13.24%
Вкупно	270,450	100.00%

27. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПВР

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Обврски спрема вработените за нето плати	11,155	11,767
Обврски спрема државата за давачки од плати	7,974	7,890
Обврски за камати по кредити	118	1
Обврски за ДДВ	19,157	16,864
Обврски за данок од добивка	35,044	2,480
Обврска за акцизни маркички	14,361	12,432
Останати обврски	8,985	15,047
Вкупно останати краткорочни обврски и ПВР	96,794	66,481

28. ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ ОД ГРАНТОВИ

Салдото на разграничени грантови се состои од добиени помошти во вид на грант од следните институции:

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Агенција за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој (Проект: ИПАРД програма - реконструкција на објект вријалница за вино)	-	2,009
	-	2,009
<i>Промени во текот на годината:</i>		
Состојба на 1 јануари	2,009	5,098
Нови грантови	-	-
Ослободување на приходи (белешка 10)	(2,009)	(3,089)
Состојба на 31 декември	-	2,009

29. ОБВРСКИ ПО КРЕДИТИ И ОБВРСКИ ЗА ЛИЗИНГ

l) Обврски по кредити

Кредити и наеми од:	Валута	Начин на отплата	Каматна стапка	Обезбедување	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Комерцијална Банка АД Скопје		12 еднакви квартални рати до 2025			-	9,498
Комерцијална Банка АД Скопје		12 еднакви квартални рати до 2025			-	36,000
а) Халк Банка АД Скопје		12 еднакви квартални рати до 12/2026	4.5% годишно фиксна		140,000	150,000
Вкупно краткорочни кредити					140,000	195,498
Тековен дел на долгорочни кредити					518,039	366,159
Вкупно тековни обврски за кредити					658,039	561,657

Договор со Халк Банка АД Скопје на износ од 150,000 илјади МКД, со рок на враќање до 12 месеци и каматна стапка од 4.5% годишно. Кредитот е обезбеден со меница и менична изјава во форма на Нотарски Акт потпишана од главен должник АД Винарска визба - Тиквеш- Кавадарци и гаранти М6 Еден ДОО Скопје и М-6 ДОО Скопје. Во 2025 година, Друштвото а) има склучено Анекс за продолжување на рокот до 12м/2026 година.

Кредити и наеми од:	Валута	Начин на отплата	Каматна стапка	Обезбедување	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
а) НЛБ Банка АД Скопје	ЕУР	12 еднакви квартални рати до 10/2026	3.5% годишно фиксна	меници	108,232	216,463
б) Комерцијална Банка АД Скопје	МКД	24 еднакви месечни рати до 30.04.2027	4.25% годишно	гаранција , залог и меници	286,920	430,381
б) Комерцијална Банка АД Скопје	ЕУР	48 еднакви квартални рати до 10/2035	3.5% годишно фиксна	гаранција , залог и меници	31,893	35,082
б) Комерцијална Банка АД Скопје	МКД	60 еднакви месечни рати до 3м/2029	4.71% годишно	гаранција , залог и меници	45,500	59,500
б) Комерцијална Банка АД Скопје	ЕУР	108 месечни рати до 04м/2036	3.5% годишно	гаранција , залог и меници	171,907	184,485
б) Комерцијална Банка АД Скопје	ЕУР	48 еднакви квартални рати до 01/2036	3.5% годишно фиксна	гаранција , залог и меници	145,433	156,074
б) Комерцијална Банка АД Скопје	ЕУР	19 тримесечни рати до 04м/2025	4% годишно фиксна	гаранција и залог	-	15,993
б) Комерцијална Банка АД Скопје	МКД	60 месечни рати до 10м/2025	3.26% годишно	хипотека и залог	-	3,338
б) Комерцијална Банка АД Скопје	МКД	64 месечни рати до 02м/2026	3.6% годишно	хипотека и залог	3,645	25,516
б) Комерцијална Банка АД Скопје	МКД	119 месечни рати до 09м/2030	3.28% годишно	хипотека и залог	40,132	48,581
б) Комерцијална Банка АД Скопје	ЕУР	120 месечни рати до 05м/2033	4.12 % годишно	хипотека и залог	43,582	49,457
с) Комерцијална Банка АД Скопје	МКД	18 еднакви шестмесечни рати до 11/2035	5.5 % годишно		775,000	-
Шпаркасе банка АД Скопје	ЕУР	26 тримесечни рати до 02м/2029	2.14 % годишно	меница и рачен залог	40,136	51,278
д) НЛБ Банка АД Скопје	МКД	24 еднакви месечни рати до 08м/2028	3.3% годишно фиксна	меници	560,000	-
Вкупно долгорочни кредити					2,252,380	1,276,148
Тековен дел на долгорочни кредити					(518,039)	(366,159)
Нетековен дел на обврски за кредити					1,734,341	909,989
Вкупно обврски за кредити					2,392,380	1,471,646

29. ОБВРСКИ ПО КРЕДИТИ И ОБВРСКИ ЗА ЛИЗИНГ (продолжува)

Склучени 8 договори со НЛБ Банка со износ по 660.000 еур врз основа на кредитна линија ЕИБ 7 - зелена транзиција, учество во програма за кредитирање склучена помеѓу Европска Инвестициона Банка (финансиска институција на ЕУ формирана со член 309 од Договорот за функционирање на ЕУ) и Развојна Банка на

a) Северна Македонија.

Наведените кредити се искористени од Комерцијална банка и се одобрени врз основа на Договор за рамковен револвинг кредит лимит на износ од 20,000,000 ЕУР со рок на важење до 19.06.2034 година при што како обезбедување е даден залог на недвижниот и подвижен имот на Друштвото, дел од залихите на готови производи (вино), како и бланко акцептирани меници со менична изјава во форма на нотарски акт

b) акцептирани и трасирани од Друштвото.

Обврските по основ овој долгорочен кредит се обезбедени со: хипотеки врз недвижности во сопственост на трети лица (друштва кои не се дел од Групата), и лични гаранции и залози дадени на Друштвото. Друштвото

c) нема дадено сопствени средства како обезбедување за наведените кредити.

Обврските по основ овој долгорочен кредит се обезбедени со: менични изјави врз основа на рамковен

d) револвинг кредит лимит од 11,000,000 ЕУР со рок на важење до 07.08.2030.

Доспевањето на обврските за кредити е како што следува:	Недисконтирана вредност		Сметководствена вредност	
	31.12.2025	2025	2024	
	(000) МКД	(000) МКД	(000) МКД	
Во рок од една година	746,172	658,039	366,159	
Во рок над една до пет години	1,305,631	1,111,098	721,735	
Над 5 години	707,444	623,243	188,254	
	2,759,247	2,392,380	1,276,148	

II) Обврски за лизинг

Кредити и наеми од:	Валута	Начин на отплата	Каматна стапка	2025	2024
				(000) МКД	(000) МКД
С-лизинг ДОО Скопје	ЕУР	48 месечни рати најдоцна до 02м/2028	6м.Еурибор 3.5 %	49,916	76,344
М6 Еден Логистика	МКД	15 г закуп по МСФИ 16	годишно 3.5 %	163,176	-
М6 ДОО Скопје	МКД	15 г закуп по МСФИ 16	годишно	32,635	-
				245,727	76,344
Тековен дел на долгорочни кредити и наеми				(33,367)	(26,339)
Вкупно				212,360	50,005

Доспевањето на долгорочните кредити и наеми е како што	Недисконтирана вредност		Сметководствена вредност	
	31.12.2025	2025	2024	
	(000) МКД	(000) МКД	(000) МКД	
Во рок од една година	43,690	33,367	26,339	
Во рок над една до пет години	100,026	76,864	50,005	
Над 5 години	159,408	135,496	-	
	303,124	245,727	76,344	

29. ОБВРСКИ ПО КРЕДИТИ И ОБВРСКИ ЗА ЛИЗИНГ (продолжува)

в) Финансиски активности поврзани со обврските по кредити и обврските за лизинг

Табелата подолу ги претставува финансиските активности на Друштвото за тековниот период. Ставките на овие обврски се оние кои се обелоденети во извештајот за готовински текови како финансиски активности.

	(000) МКД		
	Кредити	Обврски за лизинг	Вкупно
Обврски од финансиски активности на 01.01.2025	1,471,646	76,344	1,547,990
<i>Парични текови</i>			
Примени средства	1,335,000	-	1,335,000
Отплата на главнина	(414,266)	(37,084)	(451,350)
Плаќање на камата	(56,617)	(7,057)	(63,674)
<i>Непарични текови</i>			
Трошоци за камата	56,617	7,057	63,674
Лизинг набавки	-	206,467	206,467
Обврски од финансиски активности на 31.12.2025	2,392,380	245,727	2,638,107

30. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	2025	2024
	(000) МКД	(000) МКД
Обврски спрема индивидуалните производители на грозје	-	42,142
Обврски спрема останатите добавувачи во земјата	267,078	209,957
Обврски спрема добавувачи во странство	166,192	169,071
Обврски за примени аванси	11,084	20,539
Вкупно обврски спрема добавувачи	444,354	441,709

32. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

Пресметката на основната заработувачка по акција е како што

а) основна заработувачка по акција

	2025	2024
	(000) МКД	(000) МКД
Нето добивка расположива на акционерите	362,039	276,124
Корегирана Нето добивка	362,039	276,124

32. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА (Продолжува)

	број на акции	
	2025	2024
<i>Пондериран просечен број на обичните акции</i>		
Издадени обични акции на 1 јануари	270,450	270,450
бонус емисија	101,598	101,598
на обичните акции на 31	<u>372,048</u>	<u>372,048</u>
акција (во МКД)	<u>973</u>	<u>742</u>

При пресметката на основната заработувачка по акција, пондерираниот просечен број на обичните акции за 2025 и 2024 година е ретроспективно усогласен со ефектот од издавањето на 101.598 нови обични акции согласно одлуките донесени на 29.12.2025 година, а реализирани во 2026 година. (Врска 3.16)

33. ПОТЕНЦИЈАЛНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ

а) Дадени хипотеки на својот имот

Друштвото има дадено хипотеки на својот имот како обезбедување на плаќање спрема банките и други друштва за следните превземени обврски:

Хипотекарен доверител	Објект/Имот	Обезбедување за:
Комерцијална Банка АД Скопје	опрема, недвижности и залиха	рамковен револвинг кредит-лимит во износ од 20,000,000 Евра, со рок до 19.06.2034 година
НЛБ Банка АД Скопје	опрема	Договор за рамковен револвинг кредит лимит од 11,000,000 ЕУР
Халк Банка АД Скопје	опрема	Договор за рамковен револвинг кредит лимит од 60,777 ЕУР

Процентата вредност на заложениот имот и опрема се утврдени од страна на банките доверители.

Рамковните кредити во Банките се искористени за обезбедување на договори за кредит и за пристапување кон долг на поврзани лица (белешка 346).

б) Дадени гаранции

Со состојба на 31 декември 2025 година, Друштвото има искористено банкарски гаранции издадени од Комерцијална Банка АД Скопје во вкупен износ од 65,190 илјади МКД заради обезбедување на плаќање на царински долг и тоа 5,000 илјади МКД со рок на наплата до 01.06.2027 година; 3,000 илјади МКД со рок на наплата до 02.11.2027 година; 10,000 илјади МКД со рок на наплата до 01.07.2029 година; 1,190 илјади МКД со рок на наплата до 11.08.2029 година; и 46,000 илјади МКД со рок на наплата до 01.07.2029 година.

Со состојба на 31 декември 2024 година, Друштвото има склучено договори за пристапување кон долг на други друштва во вкупен износ од 1,605,965 илјади МКД спрема доверители банки со рокови на доспевање од 2025 до 2044 година.

33. ПОТЕНЦИЈАЛНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ (Продолжение)

в) Судски спорови

Друштвото се јавува како тужител во поголем број на судски постапки кои произлегуваат од редовното работење на Друштвото. Вкупниот износ на вакви тужби во корист на Друштвото на 31 декември 2025 година изнесува 149,608 илјади МКД од кои 34,820 илјади МКД се добиени судски предмети и предадени на извршување во корист на Друштвото. Неизвесни средства не се признаваат.

Од друга страна, Друштвото не се јавува како тужена странка во судски спорови.

г) Факторинг

Друштвото на 29.05.2023 има склучено договор за рамковен револвинг лимит во износ од 2.200.000 ЕУР, со Развојна Банка на Северна Македонија како обезбедување за склучување на договори по основ на факторинг. Оваа рамка е обезбедена со меница.

Во текот на 2025 Друштвото има склучено повеќе договори за факторинг со регрес по основ на рамката. Потенцијалните регресни обврски на 31.12.2025 врз основа на отстапените побарувања прикажани во Белешка 24 изнесуваат 106.880 илјади мкд.

34. ДИВИДЕНДА ПО АКЦИЈА

На 29.12.2025 година, Собранието на акционери донесе Одлука за исплата на дивиденда (дивиденден календар), согласно која бруто-дивидендата од акумулираната добивка за 2017 и 2018 година изнесува 324.208.453 денари, односно 1.198,00 денари по акција.

Од вкупниот бруто-износ, 323.586.363 денари се распределуваат како дивиденда во акции, преку издавање на 101.598 нови обични акции, додека 622.090 денари се распределуваат како дивиденда во пари.

Право на дивиденда имаат акционерите евидентирани во акционерската книга на 26.12.2025 година. Последен ден на тргување со право на дивиденда е 24.12.2025 година, а прв ден на тргување без право на дивиденда е 25.12.2025 година.

Уписот на зголемување на основната главнина во Централниот регистар, регистрацијата на новата емисија во Централниот депозитар за хартии од вредност и исплатата на паричниот дел од дивидендата се реализирани во 2026 година.

35. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	31 декември 2025 година	
	Побарувања	Обврски
Побарувања и обврски помеѓу:		
Поврзани субјекти каде Друштвото има доминантно учество во капиталот (Подружници)	1,007,452	17,147
Поврзани субјекти кои не се подружници, односно придружени субјекти на Друштвото	120,060	10,569
		-
Вкупно побарувања и обврски со поврзани субјекти	1,127,512	27,716
	31 декември 2024 година	
	Побарувања	Обврски
Побарувања и обврски од:		
Поврзани субјекти каде Друштвото има доминантно учество во капиталот (Подружници)	361,147	1,412
Поврзани субјекти кои не се подружници, односно придружени субјекти на Друштвото	595,372	13,200
Вкупно побарувања и обврски со поврзани субјекти	956,519	14,612
	31 декември 2025 година	
	Приходи	Расходи
Приходи и расходи со:		
Поврзани субјекти каде Друштвото има доминантно учество во капиталот (Подружници)	237,446	24,006
Поврзани субјекти кои не се подружници, односно придружени субјекти на Друштвото	227,325	226,503
Вкупно приходи и расходи	464,771	250,509
	31 декември 2024 година	
	Приходи	Расходи
Приходи и расходи со:		
Поврзани субјекти каде Друштвото има доминантно учество во капиталот (Подружници)	30,118	107,542
Поврзани субјекти кои не се подружници, односно придружени субјекти на Друштвото	203,201	270,095
Вкупно приходи и расходи	233,319	377,637
Останати трансакции:		
	2025	2024
Признаени средства по основ на право на користење	192,703	-
Обврски за лизинг	195,812	-
Вложувања во подружници	997,540	112,587

Поврзаните субјекти каде Друштвото има доминантно учество во капиталот (Подружници) како и поврзаните субјекти кои не се подружници, односно придружени субјекти на Друштвото се наведени во Белешка 2.1 кон овие финансиски извештаи.

36. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31.12.2025 година, а врз основа на одлуките донесени од Собранието на акционери на 29.12.2025 година, во 2026 година е извршен упис на зголемување на основната главнина во Централниот регистар и регистрација на новата емисија во Централниот депозитар за хартии од вредност. Со тоа е реализирано издавањето на 101.598 нови обични акции со номинална вредност од 51,13 ЕУР по акција, односно зголемување на основната главнина за 5.194.705,74 ЕУР. По реализацијата, основната главнина на Друштвото изнесува 19.022.814,24 ЕУР и е поделена на 372.048 обични акции. Во 2026 година е реализирана и исплатата на паричниот дел од дивидендата во износ од 622.090 денари.

На 13.03.2026 година, Собранието на акционери донесе Одлука со која се дава согласност Друштвото да пристапи кон Договор за кредит на износ до 7.500.000,00 ЕУР, склучен од Друштво за инженеринг и услуги М-6 ЕДЕН ЛОГИСТИКА ДООЕЛ Скопје и Халк Банка АД Скопје, со склучување на Договор за пристапување кон долг, со ограничено времетраење до 30-иот ден по датумот на комерцијално пуштање во работа на проектот финансиран од Банката. Со истата одлука, овластен е Претседателот на Управниот одбор на Друштвото, во име и за сметка на Друштвото, да го потпише договорот и останатата потребна документација.

Наведените настани не се признаени во состојбата на 31.12.2025 година и се обелоденети како материјални неприлагодливи последователни настани.

Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Согласно Правилникот за форма и содржина на годишна сметка, истата се состои само од Биланс на состојба, Биланс на успех и Извештај за сеопфатна добивка.

Исто така, како резултат на разликите во начинот на презентирање на ставките во обрасците за годишна сметка и истите во финансиските извештаи подготвени според Правилникот за сметководство, постојат можности за појава на одредени разлики во начинот на презентирање на ставките. Доколку има значајни разлики, истите се обелоденети во Прилог (Белешка 40 кон финансиските извештаи).

Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

Годишна сметка за 2025 година

- Биланс на состојба
- Биланс на успех
- Извештај за сеопфатна добивка

ЕМБС: 05275890

Целосно име: Акционерско друштво за производство и промет на вино

ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2025

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	3.005.462.543,00			2.054.800.912,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	9.673.500,00			8.584.361,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	9.673.500,00			8.584.361,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	1.863.960.878,00			1.798.129.668,00
10	-- Недвижности (011+012)	911.224.301,00			954.213.306,00
11	-- Земјиште	54.709.745,00			54.709.745,00
12	-- Градежни објекти	856.514.556,00			899.503.561,00
13	-- Постројки и опрема	542.068.705,00			583.286.443,00
14	-- Транспортни средства	66.179.696,00			104.246.181,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	31.275.529,00			37.124.823,00
18	-- Материјални средства во подготовка	69.046.323,00			68.592.564,00
19	-- Останати материјални средства	244.166.324,00			50.666.351,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	1.131.828.165,00			248.086.883,00
22	-- Вложувања во подружници	997.539.419,00			112.586.337,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	652.000,00			652.000,00
25	-- Побарувања по дадени долгорочни заеми	67.896.214,00			67.896.214,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	65.740.532,00			66.952.332,00
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	65.740.532,00			66.952.332,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	3.631.251.988,00			3.092.496.263,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	1.649.476.934,00			1.358.030.609,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	88.303.235,00			84.314.055,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	62.301.139,00			42.999.576,00
41	-- Залихи на готови производи	1.347.013.198,00			1.108.895.820,00
42	-- Залихи на трговски стоки	151.859.362,00			121.821.158,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	1.347.773.800,00			1.111.652.747,00

46	-- Побарувања од поврзани друштва	384.912.234,00		297.688.174,00
47	-- Побарувања од купувачи	673.129.579,00		647.700.672,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	104.018.239,00		85.372.013,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	644.452,00		9.048.072,00
50	-- Побарувања од вработените	1.139.556,00		1.497.091,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	183.929.740,00		70.346.725,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	568.867.696,00		509.619.813,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	568.867.696,00		509.619.813,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	65.133.558,00		113.193.094,00
60	-- Парични средства	65.133.558,00		113.193.094,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	7.224.325,00		14.748.449,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	6.643.938.856,00		5.162.045.624,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	3.464.684.413,00		3.103.857.336,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	842.961.911,00		842.961.911,00
67	-- II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	169.134.761,00		169.134.761,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	66.141.325,00		67.353.125,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	105.867.082,00		105.867.082,00
72	-- Законски резерви	105.867.082,00		105.867.082,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	1.918.540.457,00		1.642.415.986,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	362.038.877,00		276.124.471,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	3.170.270.715,00		2.041.131.508,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	2.498.106.779,00		1.352.492.029,00
87	-- Обврски спрема добавувачи	49.915.138,00		76.343.910,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	2.252.379.648,00		1.276.148.119,00
93	-- Останати долгорочни обврски	195.811.993,00		
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	672.163.936,00		688.639.479,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	11.866.546,00		1.579.406,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	421.404.122,00		419.588.718,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	11.083.917,00		20.539.340,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	5.835.921,00		6.123.418,00
100	-- Обврски кон вработените	11.154.997,00		11.767.281,00
101	-- Тековни даночни обврски	56.338.893,00		21.109.574,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	140.000.000,00		195.498.334,00
105	-- Обврски по хартии од вредност	14.361.714,00		12.433.408,00
107	-- Останати финансиски обврски	117.826,00		
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	8.983.728,00		17.056.780,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	6.643.938.856,00		5.162.045.624,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	3.780.040.450,00			3.721.576.881,00
202	-- Приходи од продажба	3.664.747.742,00			3.592.753.214,00
203	-- Останати приходи	115.292.708,00			128.823.667,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	1.108.895.820,00			970.323.725,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	1.347.013.198,00			1.108.895.820,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	3.525.898.282,00			3.510.024.851,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	1.530.171.705,00			1.394.462.734,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	78.323.035,00			72.902.226,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	654.295.987,00			750.134.695,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	448.700.166,00			450.283.370,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	241.679.630,00			234.445.557,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	138.414.340,00			131.475.101,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	12.596.789,00			11.925.027,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	58.544.794,00			55.656.819,00
217	-- Останати трошоци за вработените	32.123.707,00			35.388.610,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	170.437.251,00			151.623.942,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	20.626,00			1.048.034,00
222	-- Останати расходи од работењето	402.269.882,00			455.124.293,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	4.691.194,00			4.123.230,00
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	2.908.236,00			2.127.092,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	198.448,00			10.481,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	1.584.510,00			1.985.657,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	79.851.902,00			57.552.251,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	76.124.744,00			53.423.727,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	3.727.158,00			4.128.524,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	417.098.838,00			296.695.104,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	417.098.838,00			296.695.104,00
252	-- Данок на добивка	55.059.961,00			20.570.633,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	362.038.877,00			276.124.471,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	203,00			208,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	362.038.877,00			276.124.471,00

260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	362.038.877,00		276.124.471,00
269	-- Добивка за годината	362.038.877,00		276.124.471,00
271	-- Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)			32.778.108,00
272	-- Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)	1.211.800,00		
275	-- Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба			32.778.108,00
276	-- Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	1.211.800,00		
286	-- Нето останата сеопфатна добивка (271-285)			32.778.108,00
287	-- Нето останата сеопфатна загуби (285-271) или (272+285)	1.211.800,00		
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	360.827.077,00		308.902.579,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
606	-- Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	1.564.315,00			862.769,00
609	-- Земјишта	54.709.745,00			54.709.745,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	856.514.556,00			899.503.561,00
625	-- Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП 057+АОП 058 од БС)	568.867.696,00			509.619.813,00
631	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 065 од БС)	842.961.911,00			842.961.911,00
634	-- Обврски по заеми и кредити земени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 од БС)	140.000.000,00			195.498.334,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	1.517.687.512,00			1.585.527.574,00
644	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	2.147.060.229,00			2.007.225.640,00
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	360.956,00			534.909,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	80.897.361,00			87.900.888,00
663	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)				661.578,00

666	-- Приходи од дивиденди	2.908.236,00		2.127.092,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	18.882.343,00		21.550.538,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	1.143.869,00		1.495.596,00
672	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	372.764.523,00		394.731.919,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	1.459.208,00		1.361.192,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	3.325.800,00		3.352.730,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	9.247.230,00		9.110.556,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	26.392.506,00		26.089.497,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	15.022.916,00		12.544.692,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	2.635.321,00		6.931.028,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	9.012.604,00		8.620.356,00
681	-- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	6.388.255,00		6.152.308,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	5.421.106,00		4.932.532,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.969.800,00		7.298.299,00
687	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	577.108,00		661.703,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	4.346.904,00		4.061.574,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	15.966.614,00		21.529.729,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	2.686.448,00		5.036.163,00
703	-- Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	367.500,00		1.729.280,00
704	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	23.836.108,00		20.957.928,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	202,00		216,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
4080	- 11.020 - Производство на вино од грозје	3.664.747.742,00			
4287	- 35.120 - Производство на електрична енергија од обновливи извори	3.470.440,00			
4649	- 96.990 - Останати лични услужни дејности, н.д.м.	116.513.462,00			

Потпишано од:

Olivera Stavrova

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski
Telekom, C=MK
Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Годишен извештај за 2025 година

**ВИНАРСКА ВИЗБА
ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
И
КОНСОЛИДИРАНИ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2025 ГОДИНА**

Скопје, април 2026

СОДРЖИНА	Страна
Извештај на независниот ревизор	1-6
Консолидирани финансиски извештаи	
Консолидиран Биланс на успех	7
Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка	8
Консолидиран Извештај за финансиска состојба	9
Консолидиран Извештај за паричните текови	10
Консолидиран Извештај за промените во главнината	11-12
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи	13 - 62
Додатоци	
Додаток 1- Законска обврска за составување на консолидирана годишна сметка и годишен извештај за работење	
Додаток 2- Консолдирана Годишна сметка	
Додаток 3- Годишен Извештај за работење	

**ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД КАВАДАРЦИ
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО НАДЗОРНИОТ ОДБОР И АКЦИОНЕРИТЕ НА
ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД КАВАДАРЦИ**

Извештај за ревизијата на консолидираните финансиски извештаи

Мислење

Ние извршивме ревизија на консолидираните финансиски извештаи на Винарска Визба Тиквеш АД Кавадарци („Друштвото“) и нејзините подружници („Групата“), кои ги вклучуваат Консолидираниот извештај за Консолидираната финансиската состојба на ден 31 декември 2025 година, Консолидираниот биланс на успех, Консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, Консолидираниот извештај за промени во главнината и Консолидираниот извештај за паричните текови за годината што тогаш завршува, како и белешките кон консолидираните финансиски извештаи, вклучително и информациите за материјалните сметководствени политики.

Според нашето мислење, приложените консолидирани финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Групата на ден 31 декември 2025 година, како и нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за годината што тогаш завршува, во согласност со Меѓународните сметководствени стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија.

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните Стандарди за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија („МСР“). Нашите одговорности според наведените МСР се опишани во делот „Одговорности на ревизорот за ревизијата на консолидираните финансиски извештаи“ од овој извештај. Ние сме независни од Групата во согласност со Меѓународниот кодекс на етика за професионални сметководители (вклучувајќи ги Меѓународните стандарди за независност) издаден од Одборот за меѓународни стандарди за етика на сметководителите и кој е во примена во Република Северна Македонија за ревизии на финансиски извештаи на ентитети од јавен интерес („Кодексот на етика“). Ги исполнивме и другите етички барања во согласност со Кодексот на етика.

Веруваме дека ревизорските докази што ги прибавивме се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Клучни ревизорски прашања

Клучни ревизорски прашања се оние прашања кои, според нашето професионално расудување, беа од најголема значајност во нашата ревизија

ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД КАВАДАРЦИ
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО НАДЗОРНИОТ ОДБОР И АКЦИОНЕРИТЕ НА
ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД КАВАДАРЦИ

на консолидираните финансиски извештаи за тековниот период. Овие прашања беа разгледани во контекст на нашата ревизија на консолидираните финансиски извештаи како целина и при формирање на нашето мислење за нив, и ние не обезбедуваме посебно мислење за овие прашања.

Клучно ревизорско прашање	Како нашата ревизија го адресираше клучното ревизорско прашање
Аквизиција на друштва под заедничка контрола и признавање на гудвил	Види Белешка 2.5, Белешка 2.6, Белешка 3.22 и Белешка 18.1
Во 2025 година Групата стекна контрола врз друштвата Лепово ДООЕЛ, Агровардарије ДООЕЛ, М-6 Еден Грин ДООЕЛ и М-6 Аграр ДООЕЛ, со неговата подружница Барово ДООЕЛ.	Нашите постапки вклучуваа, меѓу другото: Преглед на одлуките, договорите и друга правна документација поврзана со стекнувањето. Проверка на датумот на стекнување и моментот на стекнување контрола.
Пренесениот надоместок изнесува 884.954 илјади МКД, нето идентификуваните стекнати средства изнесуваат 530.973 илјади МКД, а разликата во износ од 353.981 илјади МКД е признаена како гудвил.	Проверка дека трансакцијата се одвива помеѓу субјекти под заедничка контрола. Оценка на сметководствената политика избрана од раководството во отсуство на посебен МСФИ кој директно се применува на вакви трансакции.
Имајќи предвид дека крајната контролна страна, М-6 Еден ДОО, ги контролира и Друштвото и стекнатите друштва и пред и по трансакцијата, раководството заклучи дека трансакцијата претставува деловна комбинација под заедничка контрола.	Проверка на пренесениот надоместок и неговото усогласување со договорната и сметководствената документација. Проверка на идентификуваните стекнати средства и преземените обврски на датумот на стекнување.
Деловните комбинации под заедничка контрола се надвор од опфатот на МСФИ 3. Во отсуство на посебен МСФИ кој директно се применува на вакви трансакции, раководството применило сметководствена политика со користење на методот на стекнување по аналогија со МСФИ 3.	Разгледување на основата за мерење на стекнатите средства и преземените обврски според објективна вредност. Проверка на математичката точност на пресметката на гудвилот.
Оваа област ја сметавме за клучно ревизорско прашање поради значајноста на износот на признаениот гудвил, поврзаноста на трансакцијата со субјекти под заедничка контрола и значајните расудувања поврзани со изборот на сметководствена политика, датумот на стекнување, идентификацијата и мерењето на стекнатите средства и преземените обврски, пресметката на гудвилот, консолидациските книжења и соодветноста на обелоденувањата.	Проверка на консолидациските книжења и елиминацијата на меѓусебни салда и трансакции. Разгледување на оценката на раководството дека ефектот од работењето на стекнатите друштва од датумот на стекнување до 31 декември 2025 година не е материјален за консолидираниот биланс на успех. Разгледување на индикатори за безвреднување на гудвилот. Оценка на соодветноста на обелоденувањата во консолидираните финансиски извештаи. Извршените постапки за новостекнатите аграрни друштва беа насочени кон стекнувањето, консолидацијата, признавањето на гудвилот и поврзаните обелоденувања.

**ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД КАВАДАРЦИ
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО НАДЗОРНИОТ ОДБОР И АКЦИОНЕРИТЕ НА
ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД КАВАДАРЦИ**

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од консолидираниот годишен извештај за работата и консолидираната годишна сметка изготвени од раководството во согласност со Законот за трговските друштва, но не ги вклучуваат консолидираните финансиски извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за консолидираните финансиски извештаи не се однесува на останатите информации и ние не изразуваме каква било форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во Извештајот за други правни и регулаторни барања.

Во врска со нашата ревизија на консолидираните финансиски извештаи, наша одговорност е да ги прочитаме останатите информации и притоа да разгледаме дали останатите информации се материјално неконзистентни со консолидираните финансиски извештаи или нашето знаење, прибавено во ревизијата или поинаку, произлегува дека е материјално погрешно. Ако, врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека постои материјално погрешно прикажување на овие останати информации, ние треба да известиме за овој факт. Ние немаме ништо да известиме во однос на ова прашање.

Дополнително, врз основа на нашето знаење и разбирање за Групата и нејзиното опкружување добиено во текот на ревизијата, ние сме обврзани да известиме ако сме идентификувале материјално погрешно прикажување во консолидираниот годишен извештај за работењето и консолидираната годишна сметка. Ние немаме што да известиме во врска со овие прашања.

Одговорности на раководството и на оние кои се задолжени за управувањето за консолидираните финансиски извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготовката и објективното презентирање на консолидираните финансиски извештаи во согласност со Меѓународните сметководствени стандарди применливи во Република Северна Македонија, како и за таквата внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е неопходна за да се овозможи подготовка на консолидирани финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготовката на консолидираните финансиски извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Групата да продолжи под претпоставката на континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користејќи ја претпоставката за континуитет како сметководствена основа, освен ако раководството има намера да ја ликвидира Групата или да го прекине нејзиното работење или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

**ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД КАВАДАРЦИ
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО НАДЗОРНИОТ ОДБОР И АКЦИОНЕРИТЕ НА
ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД КАВАДАРЦИ**

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Групата.

Одговорности на ревизорот за ревизијата на консолидираните финансиски извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување дали консолидираните финансиски извештаи како целина се ослободени од материјално погрешно прикажување, било како резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не е гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога такво постои. Погрешните прикажувања можат да произлезат од измама или грешка и се сметаат за материјални ако, поединечно или во збир, разумно може да се очекува да влијаат врз економските одлуки на корисниците донесени врз основа на овие консолидирани финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со МСР, ние применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Ние, исто така:

- Идентификуваме и проценуваме ризици од материјално погрешно прикажување во консолидираните финансиски извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски постапки кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, бидејќи измамата може да вклучува заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешната контрола.
- Стекнуваме разбирање за внатрешната контрола која е релевантна за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски постапки соодветни на околностите, но не и со цел да изразиме мислење за ефективност на внатрешната контрола на Групата.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значителен сомнеж во можноста на Групата да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во

**ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД КАВАДАРЦИ
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО НАДЗОРНИОТ ОДБОР И АКЦИОНЕРИТЕ НА
ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД КАВАДАРЦИ**

нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во консолидираните финансиски извештаи или, доколку таквите обелоденувања се неадекватни, да го модифицираме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашиот ревизорски извештај. Меѓутоа, идни настани или услови можат да предизвикаат Групата да престане да работи според претпоставката на континуитет.

- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на консолидираните финансиски извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата, и дали консолидираните финансиски извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.
- Прибавуваме доволни и соодветни ревизорски докази во врска со финансиските информации на субјектите или деловните активности во рамките на Групацијата за да изразиме мислење за консолидираните финансиски извештаи. Ние сме одговорни за насочување, надзор и изведба на ревизијата на Групацијата и единствено ние сме одговорни за нашето ревизорско мислење.

Комуницираме со оние кои се задолжени за управувањето, меѓу другото, за планираниот опсег и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги и евентуалните значајни недостатоци во внатрешната контрола што ги идентификуваме во текот на нашата ревизија.

Ние, исто така, обезбедуваме изјава за оние кои се задолжени за управувањето дека сме усогласени со релевантните етички барања во однос на независноста и комуницираме со нив за сите односи и други прашања за кои разумно може да се смета дека влијаат на нашата независност и, онаму каде што е применливо, активностите преземени за елиминирање на заканите или применетите заштитни мерки.

Од прашањата за кои е комуницирано со оние кои се задолжени за управувањето, ние се насочуваме на оние прашања кои се од најголемо значење за ревизијата на консолидираните финансиски извештаи во тековниот период и поради тоа се сметаат за клучни ревизорски прашања. Ние ги опишуваме овие прашања во нашиот ревизорски извештај освен доколку законот или регулативата исклучува можност за јавно објавување или кога, во исклучително ретки околности, сме заклучиле дека прашањето не треба да биде известно во нашиот извештај, поради негативните последици од таквото известување, кои разумно би можеле да ги надминат користите за јавниот интерес.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Како што е наведено во пасусот Други информации, раководството на Друштвото е одговорно за изготвување на консолидираниот годишен

**ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД КАВАДАРЦИ
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО НАДЗОРНИОТ ОДБОР И АКЦИОНЕРИТЕ НА
ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД КАВАДАРЦИ**

Како што е наведено во пасусот Други информации, раководството на Друштвото е одговорно за изготвување на консолидираниот годишен извештај за работењето на Групата за 2025 година во согласност со член 384/240 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на консолидираниот годишен извештај, со историските финансиски информации објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025, во согласност со меѓународните стандарди за ревизија, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека историските финансиски информации објавени во консолидираниот годишен извештај за работењето на Групата со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025 година.

Скопје, 27 април 2026 година

Овластен ревизор

Антонио Велјанов

Управител и Овластен ревизор

Антонио Велјанов



Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Кавадарци

КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ за годината која завршува на 31 декември

	Белешка	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Приходи од продажба	8	3,755,948	3,633,132
Дадени попусти и дисконти	8	(653,262)	(680,233)
Нето приходи од продажба		3,102,686	2,952,899
Трошоци на продадени производи	9	(1,414,173)	(1,498,246)
БРУТО ДОБИВКА		1,688,513	1,454,653
Останати оперативни приходи	10	138,170	143,698
Дистрибутивни (продажни) расходи	11	(436,152)	(448,258)
Административни расходи	12	(237,034)	(236,690)
Останати оперативни расходи	13	(721,935)	(589,719)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА		431,562	323,684
Приходи (расходи) од финансирање	14	(75,763)	(44,660)
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		355,799	279,024
Данок од добивка	16	(56,463)	(23,936)
НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДОТ		299,336	255,088
Нето добивка (загуба) на:			
Сопствениците на матичното друштво		299,535	255,077
Неконтролираното учество во подружниците		(199)	11
		299,336	255,088
Основна заработувачка по акција (во МКД)	32	805	686

Анализа на Билансот на успех и трошоците според природата и видот на трошоците за 2025 и 2024 година, е како што следува:

Приходи од продажба	3,102,686	2,952,899
Останати оперативни приходи	138,170	143,698
Промени во залихи на готови производи	238,117	138,571
Суровини и материјали	(1,447,634)	(1,324,789)
Амортизација	(173,926)	(155,314)
Трошоци за вработени	(331,535)	(329,783)
Останати оперативни расходи	(1,094,316)	(1,101,598)
Оперативна добивка	431,562	323,684

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Кавадарци
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината која завршува на 31 декември

	<u>Белешка</u>	<u>2025 (000) МКД</u>	<u>2024 (000) МКД</u>
Нето добивка за периодот		299,336	255,088
Останата сеопфатна добивка:			
Курсни разлики од преведување на странски валути		(2,253)	-
Промени во објективна вредност на вложувања расположливи за продажба	19	(1,213)	32,779
Вкупно останата сеопфатна добивка		<u>(3,466)</u>	<u>32,779</u>
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДОТ		<u>295,870</u>	<u>287,867</u>
Вкупна сеопфатна добивка (загуба) на:			
Сопствениците на матичното друштво		296,089	287,892
Неконтролираното учество во подружниците		(219)	(25)
		<u>295,870</u>	<u>287,867</u>

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Кавадарци
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА на ден 31 декември

	Белешка	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	16	3,032,205	1,747,234
Средства со право на користење	17	258,614	102,242
Нематеријални средства	18.2	17,058	9,203
Гудвил	18.1	353,981	-
Дадени заеми	23	109,314	177,105
Вложувања расположливи за продажба	19	66,392	67,605
Вкупно нетековни средства		3,837,564	2,103,389
Тековни средства			
Залихи	20	1,748,641	1,409,670
Побарувања од продажба	21	764,765	900,795
Побарувања за дадени аванси	22	92,346	85,680
Дадени позајмици	23	98,915	456,640
Останати краткорочни средства и АВР	24	278,603	127,037
Парични средства	25	85,411	120,348
Вкупно тековни средства		3,068,681	3,100,170
ВКУПНО СРЕДСТВА		6,906,245	5,203,559
ОБВРСКИ И ГЛАВНИНА			
Главнина			
Акционерски капитал	26	842,962	842,962
Премии на емитирани акции		169,135	169,135
Резерви		108,247	105,867
Ревалоризациони резерви и друго		66,141	67,353
Акумулирана добивка		1,976,209	1,681,288
Главнина на сопствениците на Друштвото		3,162,694	2,866,605
Неконтролирано учество		(975)	(756)
Вкупно главнина		3,161,719	2,865,849
Нетековни обврски			
Долгорочни кредити и наеми	29	1,856,310	909,989
Обврски за лизинг нетековен дел		222,998	53,980
Одложени приходи од грантови	28	94,587	9,645
Вкупно нетековни обврски		2,173,895	973,614
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	30	617,866	694,302
Краткорочни кредити и позајмици	29	249,277	195,498
Тековна доспеаност на долгорочни обврски	29	549,271	366,159
Обврски за лизинг тековен дел		39,367	26,339
Останати краткорочни обврски и ПВР	27	114,850	81,798
Вкупно тековни обврски		1,570,631	1,364,096
Вкупно обврски		3,744,526	2,337,710
ВКУПНО ОБВРСКИ И ГЛАВНИНА		6,906,245	5,203,559

Управниот Одбор на ВВ Тиквеш АД Кавадарци на ден 27.04.2026 година ги одобрил овие финансиски извештаи за објавување и му ги предложил на Собранието на акционери за усвојување.

Претседател на Управен Одбор
 Светозар Јаневски

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Кавадарци
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ за годината која завршува на 31
 декември

	Белеш.	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Парични текови од оперативни активности			
Добивка пред оданочување		355,799	279,024
Усогласување за:			
Амортизација	17 и 18	173,926	154,872
Расходи (приходи) од камати и дивиденди, нето	14	56,502	42,678
Приходи од отпис на обврски	10	-	(533)
Амортизација на грантови	28	(2,403)	(3,502)
Исправка на вредност на побарувања	13	-	464
Отпис на вредност останати побарувања	13	663	663
Отпис на автогуми и ситен инвентар	13	1,727	6,567
Кусоци		915	3,573
Курсни разлики од преведување на курс	10	(2,253)	-
Приходи од дивиденди		(2,908)	-
Капитална загуба (добивка) од основни средства	13	(254)	(1,009)
Добивка (загуба) пред промени во обртни средства		581,714	482,797
Побарувања од продажба		124,346	(157,621)
Побарувања за дадени аванси		(18,644)	(31,856)
Останати тековни средства и АВР		(105,419)	6,002
Залихи		(300,220)	(195,091)
Обврски од добавувачи		(157,935)	(4,166)
Останати тековни обврски и ПВР		23,494	15,471
Нето пари употребени во работењето		147,336	115,536
Платен данок од добивка		(56,463)	(31,026)
Нето парични текови од оперативни активности		90,873	84,510
Парични текови од вложувачки активности			
Приливи (одливи) од купопродажба на вложувања	19	-	(11)
Паричен надоместок платен за стекнување на подружници		(884,954)	-
Парични средства средства стекнати со подружници		1,952	-
Наплатени (дадени) позајмици, нето	23	(40,960)	(205,967)
Примени камати	14	119	8,714
Примени дивиденди	14	2,908	2,127
Купување на недвижности, постројки и опрема	17	(30,514)	(275,884)
Купување на лиценци	18	(889)	(713)
Продажби на недвижности, постројки и опрема	17	254	3,702
Нето парични текови од вложувачки активности		(952,084)	(468,032)
Парични текови од финансиски активности			
Исплатени дивиденди		-	-
Платена камата		(56,621)	(53,527)
Отплатени обврски за лизинг		(37,839)	-
Искористени (вратени) долгорочни кредити, нето	29	976,232	346,272
Искористени (вратени) краткорочни кредити, нето	29	(55,498)	184,100
Нето парични текови од финансиски активности		826,274	476,845
Нето зголемување (намалување) на парични средства		(34,937)	93,323
Парични средства на почетокот на годината	25	120,348	27,025
Парични средства на крајот од годината	25	85,411	120,348

Белешките се составен дел на консолидираните финансиски извештаи

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Кавадарци
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината која завршува на 31 декември

	Обични акции									
	Број на Акции	Износ	Резерви	Премии на емитир. акции	Објективна вредност на вложувања	Реинвестирана добивка	Акумулирана добивка (загуба)	Вкупно	Неконтролирано учество	Вкупно главнина
Во (000) МКД										
Состојба на 1 јануари 2024	270,450	842,962	105,867	169,135	34,575	580,864	845,310	2,578,713	(731)	2,577,982
Сеопфатна добивка:										
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	-	-	-	255,077	255,077	10	255,087
Усогласување на вложувања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расположиви за продажба до нивна објективна вредност	-	-	-	-	32,779	-	-	32,779	-	32,779
Курсни разлики од преведување на странски валути	-	-	-	-	-	-	36	36	(35)	1
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-	32,779	-	255,113	287,892	(25)	287,867
Трансакции со сопствениците:										
Издвојување за резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвоено за реинвестирана добивка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024	270,450	842,962	105,867	169,135	67,354	580,864	1,100,423	2,866,605	(756)	2,865,849

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Кавадарци
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината која завршува на 31 декември

Во (000) МКД	Обични акции		Резерви	Премии на емитир. акции	Објективна вредност на вложувања	Реинвестирана добивка	Акумулирана Добивка (загуба)	Вкупно	Неконтролирано учество	Вкупно главнина
	Број на Акции	Износ								
Состојба на 1 јануари 2025	270,450	842,962	105,867	169,135	67,354	580,864	1,100,423	2,866,605	(756)	2,865,849
Сеопфатна Добивка:	-	-	-	-	-	-	299,535	299,535	(199)	299,336
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	-	(1,213)	-	-	(1,213)	-	(1,213)
Усогласување на вложувања расположиви за продажба до нивна објективна вредност	-	-	(2,233)	-	-	-	-	(2,233)	(20)	(2,253)
Курсни разлики од преведување на странски валути	-	-	4,613	-	-	-	(4,613)	-	-	-
Останато	-	-	2,380	-	(1,213)	-	294,922	296,089	(219)	295,870
Вкупна сеопфатна Добивка	-	-	2,380	-	(1,213)	-	294,922	296,089	(219)	295,870
Трансакции со сопствениците:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвоено за реинвестирана Добивка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2025	270,450	842,962	108,247	169,135	66,141	580,864	1,395,345	3,162,694	(975)	3,161,719

Белешките се составен дел на консолидираните финансиски извештаи

1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ И ДЕЈНОСТ

Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт импорт АД - Кавадарци (во понатамошниот текст Друштвото) е настанато со поделба на АД Агрокомбинат ТИКВЕШ ц.о. - Кавадарци на повеќе друштва.

Седиштето на Друштвото е во Кавадарци на ул.8-ми Септември бр.5

Основна дејност на Друштвото е производство на вина. Работата на Друштвото е организирана преку следните организациони делови:

- Управа на Друштвото;
- Сектор за производство;
- Сектор за комерцијално и маркетиншко работење;
- Финансов сектор и
- Одделение за општи и правни работи

Вкупниот број на вработени во Друштвото со 31 декември 2025 година изнесува 216 вработени (2024: 207 вработени).

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи

Финансиските извештаи, дадени на страниците од 7 заклучно со страница 62, се составени во согласност со одредбите на Законот за трговските друштва и Правилникот за водење на сметководство ("Сл. весник на РСМ" бр. 75/2024 и 274/2024), каде што се објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и соодветните толкувања, применливи во Република Северна Македонија од 1 јануари 2025 година, освен МСФИ 9 - Финансиски инструменти и МСФИ 17 - Договори за осигурување, чија примена започнува од 1 јануари 2028 година.

До датумот на нивната примена, во согласност со насоките од Советот за унапредување и надзор на сметководствената професија на Република Северна Македонија, МСС 39 - Финансиски инструменти: Признавање и мерење и МСФИ 4 - Договори за осигурување остануваат применливи сметководствени стандарди за финансиски инструменти и договори за осигурување.

Друштвото ги примени сите релевантни стандарди, измени и толкувања објавени во "Сл. весник на РСМ" бр. 75/2025 и 274/2025. Бидејќи МСФИ 9 и МСФИ 17 не се во примена за периодот што започнува на 1 јануари 2025 година, овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со сметководствените стандарди применливи во Република Северна Македонија, како што се објавени во наведената регулаторна рамка. Следствено, МСФИ 1 - Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување не е применлив, а Друштвото ги примени соодветните преодни одредби за стандардите кои се применуваат од 1 јануари 2025 година.

По извршената проценка на влијанието од новоприменливите стандарди, Раководството утврди дека истите немаат материјално влијание врз финансиската состојба, резултатите од работењето и паричните текови на Друштвото, освен за промените во сметководствениот третман и презентацијата

2. Основа за составување на финансиски извештаи (продолжува)

на наемите согласно МСФИ 16 - Наеми, кои се обелоденети во соодветните белешки кон финансиските извештаи.

Овие финансиски извештаи претставуваат консолидирани финансиски извештаи на Групацјата, подготвени во согласност со МСФИ 10 – Консолидирани финансиски извештаи. Во нив се вклучени средствата, обврските, приходите и расходите на ВВ Тиквеш АД Кавадарци, како и на сите негови подружници над кои Групацјата има контрола. Подружниците се целосно консолидирани од датумот на стекнување на контрола, а престануваат да бидат консолидирани од датумот на губење на контролата. Сите меѓусебни салда, трансакции, приходи и расходи во рамки на Групацјата се елиминирани при консолидацијата. Неконтролирачкиот интерес се признава посебно во рамки на капиталот, како и во добивката или загубата за периодот. Групацјата, покрај овие консолидирани финансиски извештаи, подготвува и посебни финансиски извештаи во согласност со МСС 27 – Посебни финансиски извештаи, во кои вложувањата во подружници се евидентираат во согласност со соодветните сметководствени политики.

Друштвото исто така остварува трансакции со поврзани страни кои се надвор од групата, но се капитално поврзани со матичното друштво М-6 ДОО Скопје и со неговото матично друштво М-6 Еден ДОО. Тоа се следниве друштва:

- М-6 ДОО
- М-6 ЕДЕН ДОО
- М-6 Срб ДОО Белград
- Агровардарие ДООЕЛ
- Барово ДООЕЛ
- Едукативен центар М-Шест ДООЕЛ
- Лепово ДООЕЛ
- М-6 ЕДЕН ЛОГИСТИКА ДООЕЛ
- М-6 ИНВЕСТИЦИИ ДООЕЛ
- М-ШЕСТ АГРАР ДООЕЛ
- ТИКВЕШ ОХД ДООЕЛ
- ТИКВЕШ ПРОДАЖБА И ДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ

Трансакциите остварени со овие друштва се прикажани во белешката за трансакции со поврзани страни (Белешка 35).

Споредбените податоци за 2024 година се подготвени во согласност со сметководствените стандарди кои биле во примена во тој период и, освен каде што е поинаку наведено, не се прилагодени на новата сметководствена рамка; извршени се само презентациски рекласификации каде што тоа било потребно за обезбедување споредивост.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2025 и 2024 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД), освен доколку не е поинаку наведено, која претставува функционална валута и валута за презентирање на Друштвото.

Монетарните средства и обврски во странска валута се преведени со користење на официјалниот девизен курс на Народна Банка на Република Северна Македонија, на денот на известувачкиот период.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за: недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавува Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија (Белешка 3.12); за вложувањата расположливи за продажба кои се признаени според нивната објективна (пазарна) вредност (Белешка 3.11) и за лозовите насади. Лозовите насади се признаваат по нивната набавна вредност, која ги вклучува сите директно припишливи трошоци за нивно доведување во состојба и локација неопходна за нивна употреба. По почетното признавање, Друштвото применува модел на ревалоризација, при што лозовите насади се евидентираат по ревалоризирана вредност, која претставува нивна објективна вредност на датумот на ревалоризација, намалена за акумулирана амортизација и загуби поради обезвреднување.

2.3. Примена на нови и ревидирани МСФИ

Првична примена на МСФИ 16 - Наеми

Друштвото го применува МСФИ 16 - Наеми од 1 јануари 2025 година, согласно преодните одредби на стандардот. Оваа примена претставува промена во сметководствените политики како резултат на првата примена на нов стандард, а не промена во сметководствена проценка.

Друштвото не ги преправи споредбените податоци за 2024 година, туку ефектите од првата примена ги призна и обелодени согласно соодветните преодни одредби на стандардот.

По извршената проценка на влијанието од новоприменливите стандарди, во тековниот период, примената на МСФИ 16 - Наеми резултираше со промена во сметководствениот третман на договорите за наем. Како последица на оваа промена, од договорите за оперативен наем се признаваат нови средства по основ на право на користење и соодветни обврски за лизинг за договори за наем кои претходно не биле признаени во билансот на состојба.

Во претходните периоди, договорите за лизинг кои суштински претставуваа финансиски лизинг биле признаени во рамките на недвижности, постројки и опрема, додека соодветните обврски биле прикажувани во рамките на кредитите и позајмувањата. По однос на овие договори, првата примена на МСФИ 16 немаше материјален ефект врз капиталот, односно врз задржаната добивка на датумот на првата примена, бидејќи средствата и обврските по тие договори веќе биле билансно признаени.

Од датумот на првата примена, средствата кои се однесуваат на лизинг се обелоденуваат како средства со право на користење со истите класификации во кои би биле прикажани и доколку би биле во сопственост на Друштвото. Соодветните обврски по основ на лизинг се класифицираат и презентираат одделно како тековни и нетековни обврски за лизинг. По датумот на првата

2. Основа за составување на финансиски извештаи (продолжува)

примена, обврските за лизинг се следат врз основа на договорните услови и амортизационите планови, при што се признаваат главнината и каматата содржани во лизинг аранжманите. Каматата по основ на обврските за лизинг се признава во билансот на успех како расход од финансирање.

2.4. Принципи на консолидација

Консолидацијата на финансиските извештаи на друштвата е извршена на следниот начин:

- Прво, се собираат поединечно салдата на сите позиции на средствата, обврските, капиталот, од билансот на состојба на 31 декември, како и приходите и расходите, од билансот на успех;
- Второ, во целост се елиминираат салдата на побарувањата и обврските на 31 декември, кои произлегуваат од трансакции меѓу друштвата во рамките на Групацјата;
- Трето, во целост се елиминираат салдата на вложувањата на матичното друштво во зависните друштва (подружници) со состојба на 31 декември и салдото на делот од капиталот на тие друштва, кој се однесува на тие вложувања, а остатокот на капиталот, е прикажан во консолидираниот биланс на состојба како неконтролирано учество;
- Четврто, во целост се елиминираат приходите и расходите кои произлегуваат од трансакции меѓу друштвата во рамките на Групацјата.

2.5. Подружници

Подружници се правни лица каде што матичното друштво има контрола врз финансиските и деловните политики и поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во тие друштва. Постоенето на и ефектот од поседувањето на гласачката сила се зема во предвид при одредувањето на тоа дали Друштвото има контрола над тие правни лица. Вложувањата на Друштвото во подружниците се евидентирани во посебните финансиски извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност.

Подружниците се целосно консолидирани во моментот на воспоставување на контрола над истите од страна на Друштвото. Подружниците се исклучуваат од консолидација во моментот на престанок на контрола од страна на Друштвото.

Приложените консолидирани финансиски извештаи ги вклучуваат финансиските извештаи на матичното друштво и на следните подружници:

	2025	2024
	% на учество	% на учество
Винојуг ДООЕЛ Гевгелија	100.00%	100.00%
Машински Сервис ДООЕЛ	100.00%	100.00%
Тиквеш-Вински туризам ДООЕЛ	100.00%	100.00%
М-6 Тиквеш ДОО Белград	99.00%	99.00%
ВВ Тиквеш Продаја ДОО Загреб	100.00%	100.00%
Вински Клуб ДООЕЛ	100.00%	100.00%

2. Основа за составување на финансиски извештаи (продолжува)

Понатаму, со одлука на Собранието на акционери донесена на 11 ноември 2025 година, Друштвото реализираше откуп на 100% удели во аграрни друштва за производство на грозје, и тоа:

- Агро Вардарие ДООЕЛ Увоз-извоз Гевгелија (претходно во сопственост на М 6 ЕДЕН ДОО),
- М-6 Еден Грин ДООЕЛ Скопје (претходно во сопственост на М 6 ЕДЕН ДОО),
- Лепово ДООЕЛ Неготино (претходно во сопственост на М 6 ЕДЕН ДОО), и
- М-Шест Аграр ДООЕЛ (претходно во сопственост на М 6 ДОО) со неговата подружница Барово ДООЕЛ (100% контролирана од М-Шест Аграр ДООЕЛ).

Со наведената трансакција, аграрните друштва кои претходно биле под директна контрола на мнозинскиот акционер и неговите поврзани друштва преминуваат под контрола на Друштвото и стануваат дел од Групата. Во консолидираниот биланс на состојба на 31 декември 2025 година се вклучени нивните идентификувани средства и обврски на датумот на стекнување. Со оглед дека стекнувањето е реализирано на крајот на 2025 година, ефектот од нивното работење од датумот на стекнување до 31 декември 2025 година не е материјален и поради тоа не е вклучен во консолидираниот биланс на успех за 2025 година.

2.6. Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи, Друштвото врши проценки и донесува расудувања кои имаат влијание врз прикажаните износи на средства, обврски, приходи и расходи, како и врз обелоденетите потенцијални обврски на датумот на известување. Проценките и расудувањата се засновани на историско искуство, познати факти и околности на датумот на известување, како и на очекувања за идни настани за кои Раководството смета дека се разумни во дадените околности. Вистинските резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и расудувањата континуирано се преиспитуваат. Промените во сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој проценката е променета, доколку промената влијае само на тој период, односно и во идните периоди доколку промената влијае и на тековниот и на идните периоди.

Најзначајните подрачја во кои се применуваат проценки и расудувања, а кои можат да имаат материјално влијание врз финансиските извештаи, се следните:

Корисен век на употреба на недвижностите, постројките и опремата и нематеријалните средства

Амортизациските стапки, корисниот век на употреба и резидуалната вредност се утврдуваат врз основа на претходно искуство, очекуваниот начин на користење на средствата, техничкиот развој и проценката на Раководството за идните економски користи од истите. Соодветноста на овие претпоставки се преиспитува најмалку еднаш годишно.

2. Основа за составување на финансиски извештаи (продолжува)

Лизинг

Каматните стапки кои се користат за дисконтирање на проценетите парични текови се применуваат исклучиво во рамки на пресметките согласно МСФИ 16 – Наеми, за целите на утврдување на вредноста на средствата со право на користење и соодветните обврски за лизинг.

За договорите за наем кои се признати по МСФИ 16 во тековниот период, Друштвото користи инкрементална каматна стапка на задолување од 5.5%, која ја претставува стапката по која Друштвото би се задолжило за набавка на слично средство, со сличен рок и профил на ризик, на датумот на започнување на наемот.

За договорите кои претходно биле класифицирани како финансиски лизинг и кои се активни на почетокот на периодот, дисконтирањето на паричните текови се врши со каматните стапки утврдени од лизинг-компаниите, како што се дефинирани во соодветните договори, при што за овие лизинги постојат утврдени амортизациони планови.

Обезвреднување на побарувањата и средствата по основ на договори

Обезвреднувањето на побарувањата од купувачи, останатите побарувања и средствата по основ на договори се заснова врз проценка на нивната наплатливост. При оваа проценка се земаат предвид старосната структура на побарувањата, историјата на наплата, финансиската состојба на должниците, постоечките обезбедувања, како и очекуваните идни готовински приливи. Вистинскиот исход може да се разликува од извршените проценки.

Залихи

При примена на сметководствените политики за залихи, Раководството користи значајни проценки и расудувања кои имаат влијание врз искажаната вредност на залихите во финансиските извештаи. Особено, утврдувањето на нето-реализационата вредност бара примена на расудување, бидејќи се заснова на проценета продажна цена во редовниот тек на работењето, намалена за проценетите трошоци за довршување и реализација на продажбата. Овие проценки се темелаат на тековни пазарни услови, историско искуство и очекувани трендови, при што промените во побарувачката, цените или трошоците моат значајно да влијаат врз остварливата вредност на залихите.

Дополнително, Раководството користи расудување при утврдувањето и редовното преиспитување на стандардната производна цена, која се базира на проценки за потрошувачката на материјали, работна сила и општи производствени трошоци. На крајот на периодот, се врши пресметка на фактичката цена на чинење и се утврдуваат отстапувањата во однос на стандардните трошоци, при што распределбата на овие отстапувања помеѓу трошокот на продадените производи и крајните залихи вклучува примена на расудување.

Алокацијата на фиксните општи производствени трошоци се заснова на проценет нормален капацитет на производствените средства, при што отстапувањата од оваа претпоставка можат да влијаат врз висината на трошокот по единица производ и, со тоа, врз вредноста на залихите.

2. Основа за составување на финансиски извештаи (продолжува)

Исто така, Раководството врши проценка на состојбата и обртот на залихите со цел идентификација на застарени или спорообртни ставки, врз основа на нивната старосна структура, историска реализација и очекувана побарувачка. Во случаи кога постои индикатор дека нето-реализационата вредност е пониска од книговодствената вредност, се признаваат соодветни исправки на вредност.

Овие проценки и расудувања се засноваат на најдобрите достапни информации на датумот на известување, но стварните резултати можат да се разликуваат од проценетите, особено во услови на променливи пазарни услови.

Резервирања и потенцијални обврски

Резервирањата и обелоденувањето на потенцијалните обврски се засновани на проценка на веројатноста за настанување на иден одлив на средства како резултат на минати настани. Поради природата на овие ставки, во одредени случаи вистинскиот исход може да се разликува од оценките на Раководството.

Кога е применливо, Раководството врши проценка и на обврските за користите на вработените и на постоење на привремени разлики за целите на одложениот данок од добивка.

Деловни комбинации под заедничка контрола

При евидентирањето на трансакцијата со која во декември 2025 година Друштвото стекна целосна контрола врз друштвата М6 Аграр, Агровардарие, Лепово и М6 ЕДЕН ГРИН, раководството примени значајно расудување при утврдувањето на соодветната сметководствена политика.

Имајќи предвид дека крајната контролна страна ги контролира и Друштвото и стекнатите друштва и пред и по трансакцијата, раководството заклучи дека трансакцијата претставува комбинација на субјекти или деловни работења под заедничка контрола, која е надвор од опфатот на МСФИ 3. Во отсуство на посебен стандард кој директно се применува на вакви трансакции, раководството утврди дека примената на методот на стекнување по аналогија со МСФИ 3 обезбедува порелевантни и поверодостојни информации за корисниците на консолидираните финансиски извештаи.

При ова, раководството изврши расудување и во однос на тоа дека стекнатите активности и средства претставуваат деловно работење, а не само група на средства, како и дека идентификуваните стекнати средства и преземените обврски треба да се признаат и измерат според нивната објективна вредност на датумот на стекнување.

Како резултат на ваквата проценка и мерење, разликата помеѓу пренесениот надоместок и нето износот на идентификуваните стекнати средства и преземените обврски е призната како гудвил.

2. Основа за составување на финансиски извештаи (продолжува)

2.7. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се користат конзистентно во текот на разгледуваниот период.

3.1. Приходи од продажба

Приходите се признаваат во согласност со МСФИ 15 - Приходи од договори со купувачи. Приход се признава кога Друштвото ја исполнува обврската за извршување со пренос на контролата врз договорените производи на купувачот, во износ на трансакциската цена на која Друштвото има право.

Друштвото остварува приходи од испорака на вино, дестилат, концентрат, оцет, ракија и наливно вино. Кај овие договори вообичаено постои единствена обврска за извршување - испорака на производите.

Приходот се признава во точка на време, односно во моментот кога контролата врз производите се пренесува на купувачот. Ова вообичаено настапува при испорака, односно при превземање на производите од страна на купувачот, во согласност со договорените услови на испорака. Друштвото нема приходи кои се признаваат во текот на време.

Трансакциската цена се утврдува врз основа на договорените цени и се намалува за работи, комерцијални попусти, бонуси, поврати и други елементи на варијабилен надомест, доколку такви постојат. Кога постои варијабилен надомест, истиот се вклучува во приходот само до оној износ за кој е веројатно дека нема да настапи значајно намалување на претходно признатиот приход.

Поради краткиот период од испорака до наплата, Друштвото не идентификува значајна финансиска компонента во договорите со купувачите. Приходите се презентираат без ДДВ, акциза и други даноци кои не претставуваат приход на Друштвото.

3.2. Приходи од лизинг и останати оперативни приходи

Приходите од оперативен лизинг произлегуваат од долгорочно издавање на делови од складишни капацитети и други средства, кога договорите ги исполнуваат критериумите за лизинг во смисла на МСФИ 16. Како наемодавач, Друштвото ги признава плаќањата од оперативен лизинг како приход на праволиниска основа во текот на периодот на лизингот, освен ако друга систематска основа подобро го одразува образецот на користење на економските користи од предметното средство. Овие приходи претставуваат приходи од редовната дејност на Друштвото во рамките на соодветниот деловен сегмент и се класифицираат како останати оперативни приходи.

3. Основни сметководствени политики (продолжува)

Останатите оперативни приходи ги вклучуваат приходите кои не произлегуваат од основната дејност на Друштвото, не претставуваат приходи од договори со купувачи во смисла на МСФИ 15 и не претставуваат приходи од лизинг од редовното работење на Друштвото.

Овие приходи се признаваат во моментот кога Друштвото стекнува право на надоместок, а истите може веродостојно да се измерат. Приходите се мерат

според износот на примениот или побаруваниот надоместок, во согласност со природата на трансакцијата.

3.3. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

Каматите се признаваат со примена на методата на ефективна каматна стапка, освен кога ефектот од нејзината примена е незначаен.

3.4. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики. Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

Каматите се признаваат со примена на методата на ефективна каматна стапка, освен кога ефектот од нејзината примена е незначаен.

3.5. Курсни разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странска валута во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат. Важечките средни курсеви на странските валути на 31 декември 2025 и 2024, се следните:

	2025	2024
1 ЕУР =	61.4950 МКД	61.4950 МКД
1 УСД =	52.3050 МКД	58.8807 МКД

3. Основни сметководствени политики (продолжува)

3.6. Данок од добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото.

Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Северна Македонија. Согласно измените на даночните прописи, тековниот данок од добивка се пресметува на основа која претставува остварената добивка пред оданочување зголемена за трошоци кои не се признаваат за цели на оданочување (непризнаени трошоци) и помалку искажани приходи со поврзани лица (2024: исто). Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на билансот на состојба по стапка од 10% (2024: 10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите времи разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночни стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба. Раководството изврши проценка на можните времи разлики за целите на одложениот данок од добивка и утврди дека на датумот на известување не постојат материјални износи за признавање.

Пресметката на ефективната даночна стапка е дадена во Белешката 15.

3.7. Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната заработувачка по акција од обичните акции. Основната заработувачка по акција се пресметува како однос помеѓу нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

Пондерираниот просечен број на обични акции се прилагодува ретроспективно за сите презентирани периоди во случај на капитализација, бонус емисија или други промени во бројот на акции без соодветна промена на ресурсите на Друштвото, во согласност со МСС 33 – Заработувачка по акција.

3.8. Парични средства

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки, денарски депозити по видување и орочени депозити со рок на достасување до три месеци.

3. Основни сметководствени политики (продолжува)

3.9. Побарувања од купувачи

Побарувањата по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања од продадени производи и извршени услуги и се евидентираат по фактурирана вредност, намалени за исправка на вредност за сомнителни и спорни побарувања. Исправка на вредност на побарувањата се признава во расходите за периодот за сите побарувања за кои постои проценка дека се ненаплатливи на датумот на билансот на состојба. Индикатори за ненаплатливост на побарувањата се следните: доцнење во наплатата, инсолвентност на купувачите, започната или можна постапка за ликвидација или стечај, како и други релевантни околности. Сомнителните побарувања се опишуваат во целост во моментот кога ќе се утврди дека истите се ненаплатливи.

3.10. Залихи

Залихите на материјалите, амбалаата, резервните делови и другите слични залихи иницијално се мерат според пониската помеѓу набавната вредност и нето-реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува трошоците за набавка, како и другите трошоци направени за залихите да се доведат до нивната сегашна локација и состојба. Нето-реализационата вредност претставува проценета продажна цена во редовниот тек на работењето, намалена за проценетите трошоци неопходни за завршување и реализација на продажбата.

Последователно, материјалите, амбалажата, резервните делови и другите слични залихи се вреднуваат со примена на методата на пондериран просек.

Готовите производи иницијално се мерат според стандардна производна цена утврдена на датумот на известување на претходниот извештаен период. Стандардните трошоци редовно се преиспитуваат и, доколку е неопходно, се ревидираат за да ги рефлектираат тековните услови.

На крајот на годината, врз основа на вкупните фактички производни трошоци и расположливата количина на готови производи, се утврдува цената на чинење на готовите производи, при што се пресметуваат отстапувањата во однос на стандардната производна цена користена во текот на годината. Овие отстапувања систематски се распоредуваат на трошокот на продадените готови производи и на вредноста на крајната залиха, со цел готовите производи на датумот на известување да бидат искажани според пониската помеѓу цената на чинење и нето-реализационата вредност. Новоутврдената стандардна производна цена се користи во наредниот извештаен период.

Цената на чинење на готовите производи ги вклучува трошоците што се директно поврзани со единиците на производство, вклучувајќи директен материјал и директен труд, како и систематска алокација на фиксните и варијабилните општи трошоци на производство. Алокацијата на фиксните општи трошоци се заснова на нормалниот капацитет на производствените средства.

Неалоцираните општи трошоци, како и абнормалните износи на растур, трошоците за складирање по завршување на производството (освен ако се неопходни во производниот процес), административните општи трошоци кои не придонесуваат за доведување на залихите до нивната сегашна локација и состојба, како и трошоците за продажба, се признаваат како расход во периодот во кој настанале.

3. Основни сметководствени политики (продолжува)

3.11. Вложувања во хартии од вредност

Друштвото вложувањата ги категоризира како вложувања расположиви за продажба, вложувања по објективна вредност и вложувања кои се чуваат до доспевање. Вложувањата расположиви за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства. Вложувањата по објективна вредност се состојат од вложувања во удели во инвестициски фондови кои Друштвото ги стекнува со цел за повторно продавање или купување во краток рок.

Вложувањата кои се чуваат до доспевање се состојат од вложувања во краткорочни хартии од вредност (државни записи или благајнички записи) издадени од страна на државата или Народна Банка на Република Северна Македонија и кои Друштвото ги чува во своето портфолио до нивното доспевање заради остварување на приходи од камати.

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација). Последователно, сите вложувања кои се класифицирани за тргување се признаваат според објективна вредност преку добивките или загубите на Друштвото. Последователно, сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3.12. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

(1) Општа објава

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја сочинува фактурната вредност на набавените средства, зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Во минатите години, Друштвото вршело законска ревалоризација на НПО на крајот од годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот завод за статистика, кои одговарале на општиот индекс на пораст на цените, врз нивната набавна вредност и акумулирана амортизација. Ваквата ревалоризација повеќе не се пресметува ниту евидентира.

3. Основни сметководствени политики (продолжува)

Ефектот од спроведената ревалоризација претставува ревалоризациона резерва во рамките на вкупниот капитал, која до 2001 година се распоредувала сразмерно на акционерската главнина, законските резерви и нераспоредената добивка, додека од 2002 година повеќе не се распоредува, туку се евидентира и искажува издвоено во билансот на состојба.

Согласно параграф 17 од МСС 8 - Сметководствени политики, промени во сметководствени проценки и грешки, ревалоризираните вредности на НПО од поранешните години се третираат како извршена ревалоризација во согласност со МСС 16, а не како промена на сметководствена политика.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го зголемуваат капацитетот или го продолжуваат корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Добивката или загубата настаната при продажба или отуѓување на НПО се евидентира во рамки на останатите приходи, односно расходи.

(2) Амортизација

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ во текот на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Употребените годишни стапки на амортизација, односно предвидените корисни векови на употреба на НПО за 2025 година во однос на 2024 година, се следните:

	2025	2024	2025	2024
Недвижности	2.5-10 %	2.5-10 %	10-40 години	10-40 години
Постројки и опрема	10 %	10 %	10 години	10 години
Возила	10-25 %	10-25 %	4-10 години	4-10 години
Компјутерска опрема	25 %	25 %	4 години	4 години
Канцелариски мебел	20 %	20 %	5 години	5 години

Корисниот век на употреба, резидуалната вредност и методот на амортизација се преиспитуваат најмалку еднаш годишно и, доколку има промени во проценките, истите се евидентираат проспективно како промени во сметководствени проценки.

(3) Лозови насади

Лозовите насади претставуваат повеќегодишни плодносни насади и се класифицираат како недвижности, постројки и опрема. Согласно МСС 41, повеќегодишните насади се исклучени од опфатот на биолошките средства и се третираат во согласност со МСС 16, додека земјоделските производи од тие насади, односно грозјето, се мерат според објективна вредност во моментот на бербата.

3. Основни сметководствени политики (продолжува)

Лозовите насади се признаваат по нивната набавна вредност, која ги вклучува сите директно припишливи трошоци за нивно доведување во состојба и локација неопходна за нивна употреба.

По почетното признавање, Друштвото применува модел на ревалоризација, при што лозовите насади се евидентираат по ревалоризирана вредност, која претставува нивна објективна вредност на датумот на ревалоризација, намалена за акумулирана амортизација и загуби поради обезвреднување. Ревалоризациите се вршат со доволна редовност, со цел сметководствената вредност материјално да не се разликува од објективната вредност на датумот на известување. Ревалоризацијата ја вршат независни овластени проценители.

Зголемувањата на вредноста како резултат на ревалоризација се признаваат во останата сеопфатна добивка и се акумулираат во капиталот како ревалоризациски вишок, освен до износот на претходно признати намалувања во добивка или загуба. Намалувањата на вредноста се признаваат во добивка или загуба, освен доколку постои претходно формиран ревалоризациски вишок за истото средство.

Лозовите насади се амортизираат на систематска основа во текот на нивниот корисен век, при што амортизацијата се пресметува врз основа на нивната ревалоризирана вредност и проценетиот преостанат корисен век.

Корисниот век и методот на амортизација се преиспитуваат најмалку еднаш годишно, а промените се евидентираат како промени во сметководствени проценки.

Ревалоризацискиот вишок може да се пренесува во задржана добивка, или при отпис на средството или систематски во текот на неговата употреба, во износ на разликата помеѓу амортизацијата пресметана врз основа на ревалоризираната вредност и амортизацијата пресметана врз основа на набавната вредност.

Лозовите насади се стекнати преку деловна комбинација на крајот на 2025 година. Согласно МСС 16, амортизацијата започнува од моментот кога средството е расположливо за употреба. Со оглед на датумот на стекнување и нематеријалниот ефект врз резултатот за периодот, во 2025 година не е пресметана амортизација за лозовите насади.

3.13. Нематеријални средства

Едно средство се признава за нематеријално кога е сигурно дека субјектот го поседува истото, може да го идентификува и кое нема физичка содржина.

Почетното мерење на едно нематеријално средство е според набавната вредност што ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, а тоа се износот на исплатени парични средства или еквиваленти на парични средства во моментот на негово стекнување. Последователно, нематеријалните средства се признаваат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација.

Амортизацијата на нематеријалните средства претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба средството. Стапката на амортизација во 2025 година изнесува 20% годишно (2024: 20% годишно).

3. Основни сметководствени политики (продолжува)

Периодот на амортизација и методот на амортизација на нематеријалните средства се преиспитуваат најмалку еднаш годишно и евентуалните промени се евидентираат проспективно како промени во сметководствени проценки.

3.14. Обезвреднување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно обезвреднување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно обезвреднување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се обезвреднети. Загубата поради обезвреднување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

3.15. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

3.16. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

Обврските по кредити почетно се признаваат по објективна вредност, намалена за трансакционите трошоци, а последователно се мерат по амортизирана набавна вредност со примена на методата на ефективна каматна стапка.

3.17. Капитал

(1) Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

Заклучно со 31.12.2025 година, основната главнина на Друштвото изнесува 13.828.108,50 ЕУР и е поделена на 270.450 обични акции со номинална вредност од 51,13 ЕУР по акција.

3. Основни сметководствени политики (продолжува)

На 29.12.2025 година, Собранието на акционери донесе одлуки за зголемување на основната главнина со средства на Друштвото, преку распределба на дел од акумулираната добивка од 2017 и 2018 година и издавање на 101.598 нови обични акции.

Уписот на зголемување на основната главнина во Централниот регистар и регистрацијата на новата емисија во Централниот депозитар за хартии од вредност се извршени во 2026 година. Поради тоа, наведеното зголемување не е вклучено во состојбата на акционерскиот капитал на 31.12.2025 година.

По реализацијата, основната главнина на Друштвото изнесува 19.022.814,24 ЕУР и е поделена на 372.048 обични акции.

(2) Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од акционерскиот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

(3) Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва претставува дел од капиталот кој се однесува на ефектите од историските законски ревалоризации на НПО во поранешни периоди, согласно изнесеното во точка 3.12, како и на ефектите од усогласувањето на вложувањата расположливи за продажба до нивната објективна вредност, согласно изнесеното во точка 3.11.

Промените на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во капиталот се до моментот на нивна продажба, наплата, отуѓување или утврдено оштетување, кога кумулативниот ефект претходно признаен во капиталот се пренесува во нето добивката или загубата за периодот.

Делот од резервата кој се однесува на историските ревалоризации на НПО се искажува во рамките на капиталот и се пренесува во акумулирана добивка во случаите дозволени согласно применливата сметководствена и законска регулатива.

3.18. Лизинг

Друштвото како наемател признава средства со право на користење и обврски за лизинг за сите договори за лизинг, освен за краткорочни лизинг и лизинг на средства со мала вредност.

3. Основни сметководствени политики (продолжува)

На почетокот на лизингот, Друштвото признава средство со право на користење и обврска за лизинг. Средството со право на користење се мери по набавна вредност, која ги вклучува износот на почетно признатената обврска за лизинг, извршените плаќања пред или на датумот на започнување на лизингот, директните трошоци поврзани со склучување на лизингот, проценетите трошоци за демонтажа, отстранување или враќање на средството, кога е применливо.

Обврската за лизинг се мери по сегашната вредност на идните лизинг плаќања кои не се платени на датумот на започнување на лизингот, дисконтирани со каматната стапка имплицирани во лизингот, или доколку таа не може да се одреди, со инкременталната стапка на задолување на Друштвото.

Средствата со право на користење се амортизираат на праволиниска основа во текот на периодот на лизингот или корисниот век на средството, во зависност од тоа кој период е пократок. Обврската за лизинг се зголемува за пресметаната камата и се намалува за извршените лизинг плаќања.

Каматата од лизингот се признава како финансиски расход во билансот на успех.

Средствата со право на користење се прикажани во рамките на недвижности, постројки и опрема, со одделно обелоденување во белешките. Обврските за лизинг се прикажани одделно во билансот на состојба, класифицирани како тековни и нетековни обврски.

Друштвото не признава средства со право на користење и обврски за лизинг за краткорочни лизинг договори (до 12 месеци) и лизинг на средства со мала вредност. Плаќањата за ваквите лизинги се признаваат како расход на праволиниска основа во текот на периодот на лизингот.

3.19. Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

(1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

(2) Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање.

3. Основни сметководствени политики (продолжува)

3.20. Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

3.21. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

3.22. Гудвил

Гудвилот претставува вишок на пренесениот надоместок над нето износот на идентификуваните стекнати средства и преземените обврски, измерени според нивната објективна вредност на датумот на стекнување.

Гудвилот кој произлегува од деловни комбинации под заедничка контрола, за кои Друштвото по аналогија применува метод на стекнување, се презентира одделно како гудвил во рамките на нетековните средства.

По првобитното признавање, гудвилот се евидентира по набавна вредност, намалена за акумулирани загуби поради обезвреднување. Гудвилот не се амортизира, туку се тестира за обезвреднување најмалку еднаш годишно, или почесто доколку постојат индикатори дека неговата сметководствена вредност може да не биде надоместлива.

При тестирањето за обезвреднување, гудвилот се распоредува на соодветни единици кои генерираат готовински текови, односно групи на такви единици, за кои се очекува да имаат корист од синергиите од деловната комбинација. Загубите поради обезвреднување на гудвилот се признаваат во билансот на успех и не се поништуваат во наредни периоди.

3. Основни сметководствени политики (продолжува)

Комбинации на субјекти или деловни работења под заедничка контрола

На 11.11.2025 година, ВВ Тиквеш се стекна со целосна контрола врз друштвата Агровардарие, М6 Аграр, М6 ЕДЕН ГРИН и Лепово. Имајќи предвид дека крајната контролна страна, друштвото М6 Еден ДОО, ги контролира и стекнатите друштва и ВВ Тиквеш и пред и по трансакцијата, се смета дека трансакцијата претставува деловна комбинација под заедничка контрола.

Деловните комбинации на субјекти под заедничка контрола се надвор од опфатот на МСФИ 3. Меѓутоа, во отсуство на МСФИ кој посебно се применува на вакви трансакции, раководството користи расудувања при утврдувањето на соодветна сметководствена политика.

Со оглед дека со трансакцијата ВВ Тиквеш се стекнал со активности и средства кои претставуваат деловно работење, во консолидираните финансиски извештаи се применува метод на стекнување по аналогија со МСФИ 3. Раководството оцени дека ваквиот пристап обезбедува порелевантни и поверодостојни информации за корисниците на консолидираните финансиски извештаи, бидејќи овозможува признавање и мерење на идентификуваните стекнати средства и преземените обврски според нивната објективна вредност на датумот на стекнување, како и признавање на гудвил како остаток по таквото мерење.

Согласно оваа политика, ВВ Тиквеш на датумот на стекнување ги признава одделно од гудвилот идентификуваните стекнати средства и преземените обврски. Идентификуваните стекнати средства и преземените обврски се мерат според нивната објективна вредност на датумот на стекнување, додека гудвилот претставува разлика помеѓу пренесениот надоместок и нето износот на така измерените идентификувани средства и обврски.

Со оглед дека стекнувањето е извршено кон крајот на извештајниот период, придонесот на стекнатите друштва во консолидираниот биланс на успех за периодот од датумот на стекнување до 31 декември 2025 година не е материјален.

Признаениот гудвил ги одразува очекуваните синергии од интеграцијата на аграрното производство со основната дејност на Групата, обезбедувањето на стабилна набавка на грозје и идните економски користи кои не се признаваат одделно како идентификувани средства.

3.23. Грантови

Грантовите се признаваат кога постои разумна сигурност дека Друштвото ќе ги исполни условите поврзани со грантот и дека грантот ќе биде примен. Грантовите поврзани со средства се признаваат како одложен приход и се пренесуваат во билансот на успех на систематска основа во периодот на користење на поврзаното средство; грантовите поврзани со приходи се признаваат во периодите во кои се признаваат поврзаните трошоци.

4. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ

Друштвото е изложено на кредитен, ликвидносен и пазарен ризик како резултат на користењето на финансиски инструменти во текот на своето редовно работење. Пазарните ризици ги опфаќаат ризикот од промени на курсевите, каматниот ризик и ризикот од промени на цените.

Управување со финансиските ризици врши раководството на Друштвото, кое ги идентификува, проценува и следи ризиците на континуирана основа, со цел минимизирање на нивното негативно влијание врз финансиската состојба и успешноста на Друштвото.

Квантитативните обелоденувања за изложеноста на Друштвото на финансиски ризици се дадени во Белешка 6.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на курсевите

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на промени на курсевите на странските валути. Друштвото не користи деривативни финансиски инструменти за заштита од девизниот ризик, туку истиот го следи преку управување со нето девизната позиција.

Сензитивната анализа на девизниот ризик е подготвена врз основа на монетарните средства и обврски деноминирани во странска валута на датумот на билансот на состојба, при претпоставка на разумно можни промени на релевантните девизни курсеви и непроменети останати варијабли. Ефектот од ваквите промени е даден во Белешка 6.2.

Ризик од промени на цените

Друштвото е изложено на ризик од промени на цените во однос на вложувањата во финансиски инструменти за кои вредноста зависи од пазарни движења. Овој ризик произлегува од промени на пазарниот вредност на ваквите вложувања и е надвор од директна контрола на Друштвото.

Сензитивната анализа на ризикот од промени на цените е подготвена врз основа на финансиските инструменти изложени на ценовен ризик на датумот на билансот на состојба, при непроменети останати варијабли. Ефектот од ваквите промени е даден во Белешка 6.6.

4.2. Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува ризик дека една страна во финансиски инструмент нема да биде во состојба да ја исполни својата обврска и како резултат на тоа да предизвика финансиска загуба за Друштвото. Друштвото е изложено на кредитен ризик главно во однос на побарувањата од купувачи, средствата по основ на договори, другите финансиски побарувања, како и паричните средства и депозитите кај банки.

4. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ (продолжува)

Друштвото управува со кредитниот ризик преку проценка на кредитната способност на купувачите, следење на наплатата на побарувањата, договарање на соодветни инструменти за обезбедување кога е применливо и формирање на исправка на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Максималната изложеност на кредитниот ризик на датумот на билансот на состојба одговара на сметководствената вредност на финансиските средства признати во билансот на состојба.

Друштвото има значајна концентрација на кредитниот ризик. Концентрациите на кредитниот ризик по значајни купувачи и старосната структура на побарувањата се дадени во Белешка 6.5. Друштвото има воспоставено политики и процедури за следење и управување со кредитниот ризик, кои опфаќаат редовна анализа на излоеноста по поединечни купувачи и проценка на нивната кредитна способност. Раководството има идентификувано постоење на значајна концентрација на кредитниот ризик, која произлегува од излоеноста кон ограничен број на големи купувачи.

4.3. Каматен ризик

Каматениот ризик претставува ризик дека објективната вредност или идните парични текови од финансиските инструменти ќе флукутираат поради промени на пазарни каматни стапки.

Друштвото се изложува на каматен ризик во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки и други финансиски инструменти договорени по варијабилни каматни стапки. Раководството ја следи излоеноста на каматниот ризик преку анализата на структурата на финансиските средства и обврски според видот на каматната стапка.

Сензитивната анализа на каматниот ризик е подготвена врз основа на финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки на датумот на билансот на состојба, при претпоставка на разумно можни промени на каматните стапки и непроменети останати варијабли. Ефектот од ваквите промени е даден во Белешка 6.3.

4.4. Ликвидносен ризик

Ликвидносниот ризик претставува ризик дека Друштвото нема да биде во состојба навремено да ги исполни обврските поврзани со финансиските обврски при нивното доспевање.

Друштвото управува со ликвидносниот ризик преку планирање и следење на паричните текови, одржување на соодветно ниво на парични средства и обезбедување на соодветни извори на финансирање вклучувајќи и неискористени кредитни линии.

Дополнителната анализа на ликвидносната позиција според доспеаноста на финансиските средства и обврски е дадена во Белешка 6.4, додека анализата на преостанатите договорни доспевања на финансиските обврски е дадена во Белешка 6.5.

4. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ (продолжува)

4.5. Даночни и други регулаторни неизвесности

Согласно законските прописи во Република Северна Македонија, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните и другите надлежни органи по поднесувањето на соодветните извештаи.

Заклучно со датумот на извештајот на независниот ревизор, не е извршена контрола за даночните обврски од страна на Управата за Јавни Приходи или од друг регулатор. Поради тоа, постои можност од дополнителни даночни обврски, казни и камати, чиј конечен износ во овој момент не може веродостојно да се определи.

Раководството смета дека обврските евидентирани во финансиските извештаи по основ на даноци и придонеси се соодветни на датумот на билансот на состојба.

5. Утврдување на објективна вредност

Објективната вредност претставува цена која би се примила за продажба на средство, односно би се платила за пренос на обврска во редовна трансакција помеѓу пазарни учесници на датумот на мерењето.

Друштвото ја утврдува објективната вредност на финансиските средства и обврски за кои сметководствените политики и обелоденувањата бараат мерење или обелоденување по објективна вредност, користејќи методи на вреднување кои максимално ги користат релевантните набљудливи инпути и минимално ги користат ненабљудливите инпути.

При утврдувањето и обелоденувањето на објективната вредност, Друштвото ги класифицира мерењата според следната хиерархија:

- Ниво 1: котираны цени (неприлагодени) на активни пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: инпути различни од котираните цени од Ниво 1 кои се набљудливи, директно или индиректно;
- Ниво 3: инпути кои не се набљудливи.

Објективната вредност на котираните акции се утврдува врз основа на котираната пазарна цена на датумот на билансот на состојба и истите се класифицираат во Ниво 1 од хиерархијата на објективна вредност.

Објективната вредност на вложувањата во инвестициски фондови се утврдува врз основа на објавената вредност на уделот / откупната цена на датумот на билансот на состојба и истите се класифицираат во Ниво 2 од хиерархијата на објективна вредност.

4. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ (продолжува)

За финансиските средства и обврски кои не се мерат по објективна вредност, но за кои се бара обелоденување на објективна вредност, раководството смета дека нивната сметководствена вредност разумно ја претставува нивната објективна вредност поради нивната краткорочна доспеаност и/или природата на договорените услови.

Класа на инструмент	Сметководствена вредност	Објективна вредност	Ниво	Метода
Котирани акции	64,782	64,782	1	Котирана пазарна цена
Удели во трговски друштва	1,661	1,661	3	

6. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

6.1. Управување со капитал

Друштвото врши управување со капиталот со цел да обезбеди континуитет во работењето, да одржува стабилна финансиска структура и да обезбеди соодветен поврат на вложувањата за акционерите.

Друштвото континуирано ја следи својата финансиска задолженост преку показател на задолженост, кој се пресметува како однос помеѓу нето обврските од финансирање и вкупниот капитал.

Нето обврските од финансирање се состојат од вкупните обврски по кредити, намалени за паричните средства и паричните еквиваленти.

Друштвото не е предмет на надворешно наметнати барања во однос на капиталот, освен општите барања согласно важечката законска регулатива.

Друштвото континуирано ја следи својата финансиска задолженост преку показател на задолженост, кој се пресметува како однос помеѓу нето обврските од финансирање и вкупниот капитал. Состојбата на 31 декември 2025 и 2024 година е следната:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Обврски по кредити и заеми	2,695,633	1,551,965
Пари и парични еквиваленти	(85,411)	(120,348)
Нето обврски (пари)	2,610,222	1,431,617
Вкупен капитал	3,161,719	2,865,849
% на задолженост	83%	50%

6.2. Ризик од девизни валути

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани до денари на 31 декември 2025 и 2024 година по валути е следната:

	<u>Средства</u>		<u>Обврски</u>	
	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ЕУР	517,646	466,629	835,367	975,911
УСД	5,334	5,704	752	697
Други	54,059	243,357	82,059	245,418
	<u>577,039</u>	<u>715,690</u>	<u>918,178</u>	<u>1,222,026</u>

Друштвото претежно е изложено на ЕУР. Изложеноста спрема ЕУР кај обврските ги вклучува и обврските по кредити од домашни банки кои имаат девизна клаузула и чија отплата во денари зависи од движењата на курсот на денарот во однос на Еврото.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути.

6. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжува)

Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	2025	2024	2025	2024
ЕУР	(31,772)	(50,928)	31,772	50,928
УСД	458	501	(458)	(501)
Други	(2,800)	(206)	2,800	206
Нето Ефект	(34,114)	(50,634)	34,114	50,634

6.3. Ризик од промени на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следува:

	31 декември	
	2025	2024
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
- Парични средства	55	32
- Побарувања од купувачи	764,765	900,795
- Останати побарувања	219,181	471,637
- Вложувања расположливи за продажба	66,392	67,605
	1,050,393	1,440,069
<i>Каматносни со променлива камата:</i>		
- Парични средства на сметки	85,356	120,316
	85,356	120,316
<i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
- Долгорочни дадени заеми	208,229	205,221
	208,229	205,221
	1,343,978	1,765,606
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
- Обврски кон добавувачи	601,466	672,648
- Останати тековни обврски	43,385	48,117
- Обврски за позајмици	106,353	-
	751,204	720,765
<i>Каматносни со променлива камата:</i>		
- Кредити од банки и наеми	1,555,826	1,128,353
	1,555,826	1,128,353
<i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
- Кредити од банки и наеми	1,255,044	423,612
	1,255,044	423,612
	3,562,074	2,272,730

6. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжува)

6.3. Ризик од промени на каматите

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на каматните стапки на користените кредити и дадени депозити во банки за 1% поени. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и дадени депозити на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 1% поени		Намалувања за 1% поени	
	2025	2024	2025	2024
Земени кредити	(15,558)	(9,479)	15,558	9,479
Нето Ефект	(15,558)	(9,479)	15,558	9,479

6.4. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2025 година според нивната доспеаност:

	До 1 месец*	1 - 3 мес.	3-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	85,411	-	-	-	85,411
Купувачи	764,765	-	-	-	764,765
Останати побарув. и позајмици.	318,096	-	-	109,314	427,410
Вложувања	-	-	66,392	-	66,392
	1,168,272	-	66,392	109,314	1,343,978
Кредити и лизинг	66,226	56,366	716,324	2,078,307	2,917,223
Добавувачи	505,131	94,431	1,904	-	601,466
Останати обврски	43,385	-	-	-	43,385
	614,742	150,797	718,228	2,078,307	3,562,074

*категоријата до 1 месец ги вклучува доспеаните побарувања

6. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжува)

6.4. Ризик од ликвидност (Продолжение)

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2024 година според нивната доспеаност:

	До 1 месец	1 - 3 мес.	3-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	120,348	-	-	-	120,348
Купувачи	666,058	224,874	9,863	-	900,795
Останати побарув. и позајмици.	559,657	4,473	26,940	85,788	676,858
Вложувања	-	-	67,605	-	67,605
	1,346,063	229,347	104,408	85,788	1,765,606
Кредити и лизинг	26,642	42,536	518,818	963,969	1,551,965
Добавувачи	520,415	117,505	34,728	-	672,648
Останати обврски	48,117	-	-	-	48,117
	595,174	160,041	553,546	963,969	2,272,730

Следната табела ги прикажува преостанатите договорни доспевања на финансиските обврски на Друштвото на 31 декември 2025 година, распоредени според преостанатиот договорен рок на доспевање. Износите се искажани според недисконтирани парични текови, односно ги вклучуваат и идните плаќања на камата, каде што е применливо. Поради тоа, овие износи се разликуваат од сметководствените вредности прикажани во билансот на состојба.

	До 1 година	1 - 5 години	Над 5 години	Вкупно	Сметково вредност
Добавувачи	601,466	-	-	601,466	601,466
Кредити	874,695	1,357,615	715,495	2,947,805	2,654,858
Лизинг	50,585	106,921	159,408	316,914	262,365
Останати обврски	43,385	-	-	43,385	43,385
	1,570,131	1,464,536	874,903	3,909,570	3,562,074

Анализата претставува дополнително квантитативно обелоденување за ликвидносниот ризик и се користи од страна на Раководството при планирање на идните парични текови.

6.5. Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува ризик дека една страна во финансиски инструмент нема да биде во состојба да ја исполни својата обврска и како резултат на тоа да предизвика финансиска загуба за Друштвото.

Друштвото е изложено на кредитен ризик во однос на побарувањата од купувачи, средствата по основ на договор, дадени заеми, парични средства и депозити во банки, како и други финансиски средства.

6. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжува)

Кредитниот ризик се јавува во случај кога купувачите на Друштвото нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Максималната изложеност на кредитниот ризик на датумот на билансот на состојба одговара на сметководствената вредност на следните финансиски средства:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Парични средства	85,411	120,348
Побарувања од купувачи	764,765	900,795
Дадени заеми и депозити	208,229	633,745
Останати побарувања	219,181	471,637
ВКУПНО	<u>1,277,586</u>	<u>2,126,525</u>

Побарувањата од купувачи се состојат од поголем број на поединечни салда. Овие побарувања вообичаено не се обезбедени со меници, гаранции или друг вид на колатерал, освен за одредени побарувања за кои Друштвото има обезбедување во вид на хипотека, залог или можност за компензација.

Структурата на побарувањата од купувачи во земјата и странство според нивната доспеаност е прикажана во белешка 21.

На 31 декември 2025, 50,16% од побарувањата кон купувачи се побарувања кон четири комитенти (2024: 39,02%).

Кредитниот ризик во однос на паричните средства е ограничен, бидејќи истите се депонирани во банки со висока кредитна способност.

6.6. Ризик од промени на цените

Друштвото е изложено на ризик од промени на цените во однос на финансиските средства чија вредност зависи од пазарни движења, особено во однос на вложувањата во котираните акции и/или удели во инвестициски фондови.

Сметководствената вредност на финансиските средства изложени на ценовен ризик на 31 декември е како што следува:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Котираните акции	64,782	65,994
Некотираните трговски друштва	1,661	1,661
Вкупно	<u>66,393</u>	<u>67,605</u>

6. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжува)

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на пазарните цени на овие финансиски средства, при непроменети останати варијабли. Позитивните износи се зголемувања на добивката и/или главнината, а негативните се намалувања на добивката и/или главнината за соодветниот период.

	<u>Зголемување за 10%</u>	<u>Намалување за 10%</u>
2025		
Ефект врз главнината	6,639	(6,639)
Ефект врз добивката	-	-
2024		
Ефект врз главнината	6,760	(6,760)
Ефект врз добивката	-	-

7. СЕГМЕНТНО ИЗВЕСТУВАЊЕ

Друштвото во текот на своето работење е организирано во следните деловни сегменти:

- Флаширано вино;
- Наливно вино;
- Алкохолни пијалоци и
- Останато

Резултатите по сегменти за годината која што завршува на 31 декември 2025 година како и останатите сегменти информации се следните:

	Флаширано Вино	Наливно вино	Алкохо- лни пијалоци	Пиво	Оста- нато	Вкупно
Приходи од продажба	3,173,600	1,865	551,648	27,645	1,190	3,755,948
Дадени работи (-)	(607,281)	0	(44,617)	(1,364)	0	(653,262)
Нето приходи од прод.	2,566,319	1,865	507,031	26,281	1,190	3,102,686
Оперативна добивка/резултат на сегментот	356,958	259	70,525	3,656	166	431,563
Приходи(расходи) од финансирање						(75,763)
Добивки (загуби) од вложувања						-
Бруто добивка						355,800
Данок од добивка						(56,463)
Нето добивка						299,337
Други информации						
Вкупни средства по сегменти	5,712,350	4,151	1,128,596	58,499	2,649	6,906,245
Вкупни обврски по сегменти	3,097,203	2,251	611,918	31,718	1,436	3,744,526
Амортизација	143,859	105	28,422	1,473	67	173,926
Инвестиции во основни средства	23,494	17	4,642	241	11	28,404

ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

7. СЕГМЕНТНО ИЗВЕСТУВАЊЕ (продолжува)

Резултатите по сегменти за годината која што завршува на 31 декември 2024 година како и останатите сегменти информации се следните:

	Флаширано Вино	Алкохо- лни пијалоци	Наливно вино	Пиво	Оста- нато	Вкупно
Приходи од продажба	3,097,900	513,699	-	20,452	1,081	3,633,132
Дадени работи (-)	(634,315)	(45,875)	-	(42)	0	(680,232)
Нето приходи од прод.	2,463,585	467,824	-	20,410	1,081	2,952,900
Оперативна добивка/резултат на сегментот	270,048	51,281	-	2,237	118	323,685
Приходи(расходи) од финансирање						(44,660)
Добивки (загуби) од вложувања						-
Бруто добивка						279,025
Данок од добивка						(23,936)
Нето добивка						255,089
Други информации						
Вкупни средства по сегменти	4,341,295	824,393	-	35,966	1,905	5,203,559
Вкупни обврски по сегменти	1,950,336	370,360	-	16,158	856	2,337,710
Амортизација	129,577	24,606	-	1,074	57	155,314
Инвестиции во основни средства	250,730	47,613	-	2,077	110	300,530

7. СЕГМЕНТНО ИЗВЕСТУВАЊЕ (продолжува)

Република Македонија е матична земја за Друштвото, при што истото остварува дел од своите активности (продажби) и на надворешните пазари, и тоа како што следува:

Продажби во:	2025	2024
Република Македонија – Сектор 1	1,455,740	1,401,935
Република Србија – Сектор 2	822,924	830,825
Југоисточна Европа - Сектор 3	750,425	646,543
Останато – Сектор 4	73,597	73,597
Вкупно	3,102,686	2,952,900

Прикажувањето на продажбите е според потеклото на купувачите.

Вкупни средства во:	2025	2024
Република Македонија – Сектор 1	6,582,226	4,698,196
Република Србија – Сектор 2	228,323	412,171
Југоисточна Европа - Сектор 3	61,099	60,641
Останато – Сектор 4	34,597	32,551
Вкупно	6,906,245	5,203,559

Вкупни инвестиции во:	2025	2024
Република Македонија – Сектор 1	28,404	300,530
Република Србија – Сектор 2	-	-
Југоисточна Европа - Сектор 3	-	-
Останато – Сектор 4	-	-
Вкупно	28,404	300,530

Информации за главни купувачи во 2025 година (над 10% од вкупен приход):

Купувач	% на учество во приходи	Износ на приходи
Делта ДМД ДОО Белград	27.40%	825,284

Информации за главни купувачи во 2024 година (над 10% од вкупен приход):

Купувач	% на учество во приходи	Износ на приходи
Делта ДМД ДОО Белград	25.97%	770,225

8. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
а) Анализа по пазари		
Приходи од продажби на домашен пазар	1,600,585	1,573,751
Приходи од продажби на странски пазар	2,155,363	2,059,381
Намалено за дадени работи	(653,262)	(680,233)
Вкупно приходи од продажба	3,102,686	2,952,899
б) Анализа по видови		
Приходи од продажба на флаширано вино	3,173,600	3,097,900
Приходи од продажба на жестоки пијалоци	551,648	513,699
Приходи од продажба на наливно вино	1,865	-
Останати приходи	28,835	21,533
Намалено за дадени работи	(653,262)	(680,233)
Вкупно приходи од продажба	3,102,686	2,952,899

9. ТРОШОЦИ НА ПРОДАДЕНИ ПРОИЗВОДИ

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Залихи на почетокот на годината	1,108,894	970,323
Залихи на крајот на годината	(1,347,011)	(1,108,894)
<i>Производни трошоци во тек на година:</i>		
Потрошени сировини и материјали	1,424,261	1,408,617
Енергија	35,087	41,645
Амортизација	93,611	88,662
Плати на директни работници	99,331	97,893
Вкупно трошоци на продадени производи	1,414,173	1,498,246

10. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Приходи од наемнина	1,000	915
Приходи од продажба на материјали	29,422	51,584
Приходи од отпис на обврски	361	533
Приходи од вишоци	1,314	1,828
Приходи од грантови и субвенции	11,653	14,059
Приходи од фактурирање на стоки и материјали	10,385	46,175
Ресторански услуги	8,636	8,750
Финансиски одобрености поврзани со набавки	51,120	-
Останати приходи	24,279	19,854
Вкупно останати оперативни приходи	138,170	143,698

11. ДИСТРИБУТИВНИ (ПРОДАЖНИ) РАСХОДИ

	2025	2024
	(000) МКД	(000) МКД
Транспорт на производи на домашен пазар	9,013	8,620
Транспорт на производи на странски пазар	6,388	6,152
Трошоци за унапредување на продажбата	227,565	214,464
Трошоци за саеми	34,512	31,732
Трошоци за маркетинг и пропаганда	158,674	187,290
Вкупно продажни расходи	436,152	448,258

12. АДМИНИСТРАТИВНИ РАСХОДИ

	2025	2024
	(000) МКД	(000) МКД
Плати на административни работници непроизводни	178,659	163,694
Трошоци за надоместоци на вработените	24,782	34,123
Трошоци за службени патувања	33,593	38,873
Вкупно административни расходи	237,034	236,690

13. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

	2025	2024
	(000) МКД	(000) МКД
Трошок на продадени стоки и материјали останато	22,296	68,893
Потрошени суровини и материјали непроизводни	23,373	23,087
Консултантски услуги	271,977	100,867
Репрезентација	62,985	71,175
Трошоци за наемнини	28,473	34,955
Потрошена енергија непроизводни	21,959	18,654
Транспортни услуги	9,896	7,481
Отпис на автогуми и ситен инвентар	2,542	6,567
Кусоци	3,864	3,573
Комунални услуги	3,382	5,156
Адвокатски и нотарски услуги	13,362	9,532
Даноци и придонеси - останати	17,494	22,712
Амортизација непроизводен трошок	80,315	66,652
Премии за осигурување	26,881	26,162
Потрошени резервни делови	15,936	12,846
Спонзорства и реклама	10,999	9,671
Услуги за одржување и заштита	18,300	11,493
Надомест за штети	3,077	15,373
Банкарски провизии	15,473	13,133
Капитална добивка (загуба) од основни средства	254	1,262
Исправка на вредноста на побарувања	918	1,127
Останати општи расходи	68,179	59,348
Вкупно останати оперативни расходи	721,935	589,719

14. ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Приходи од дивиденди	2,909	2,127
Приходи по основ на камати	199	8,714
Приходи по основ на курсни разлики	1,868	2,313
Расходи за камати од кредити	(56,621)	(40,483)
Расходи за казнени и други камати	(19,774)	(13,036)
Курсни разлики	(4,344)	(4,295)
Вкупно нето приходи (расходи) од финансирање	(75,763)	(44,660)

15. ДАНОК ОД ДОБИВКА

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Добивка пред оданочување	355,799	279,024
Корекција за загуби на подружниците	26,074	17,827
Непризнаени расходи:		
Репрезентација	74,155	67,601
Надоместоци на трошоци на вработените	24,801	31,692
Хотелско сместување над 6000 мкд по лице	10,719	-
Трошоци за членови на Управен одбор	3,035	12,135
Даноци по задршка (одбивка)	3,746	4,684
Исправка и отпис на побарувања	1,260	8,164
Ненаплатени побарувања од заеми	-	1,048
Друго	67,252	12,638
Расходи кои не се поврзани со вршење на дејноста	648	33,436
Парични казни и пенали	5	768
Камати по заеми добиени од поврзано лице	10,600	42
Донации	5,409	4,678
Трошок за амортизација на основни средства	-	-
Трошоци за стипендии	442	1,119
Даночна основа	583,945	474,856
Други намалувања	(7,350)	(4,554)
Реинвестирана добивка и наплатени заеми од претходен период	(9,795)	(246,082)
Даночна основа	566,800	224,220
Пресметан данок од добивка од 10% (2024: 10%)	56,463	23,936
Други намалувања и зголемувања	-	-
Данок од добивка	56,463	23,936
Добивка пред оданочување	355,799	279,024
Ефективна даночна стапка	15.87%	8.58%

16. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

Промени во текот на 2025 година:

	Земјиште и градежни објекти (000) МКД	Постројки и опрема и останат. (000) МКД	Лозови насади (000) МКД	Инвестиции во тек (000) МКД	Вкупно (000) МКД
Набавна вредност					
Состојба на 1 јануари	1,932,339	1,954,006	-	68,936	3,955,281
Рекласификација на средства по основ на право на		(191,110)	-	-	(191,110)
Состојба на 1 јануари	1,932,339	1,762,896	-	68,936	3,764,171
Директни зголемувања	3,401	23,855	-	1,148	28,404
Пренос од инвестиции во тек	-	694	-	(694)	-
Продажба и расход	-	(14,029)	-	-	(14,029)
Стектано со аквизиција	77,906	118,131	1,026,132	156,089	1,378,258
Состојба на 31 декември	<u>2,013,646</u>	<u>1,891,547</u>	<u>1,026,132</u>	<u>225,479</u>	<u>5,156,804</u>
Акумулирана амортизација					
Состојба на 1 јануари	939,644	1,166,161	-	-	2,105,805
по основ на право на	-	(88,868)	-	-	(88,868)
Состојба на 1 јануари	939,644	1,077,293	-	-	2,016,937
Амортизација за годината	48,275	73,162	-	-	121,437
Продажба и расход	-	(13,775)	-	-	(13,775)
Состојба на 31 декември	<u>987,919</u>	<u>1,136,680</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,124,599</u>
Сегашна вредност на:					
31.12.2025 година	<u>1,025,727</u>	<u>754,867</u>	<u>1,026,132</u>	<u>225,479</u>	<u>3,032,205</u>
31.12.2024 година	<u>992,695</u>	<u>685,603</u>	<u>-</u>	<u>68,936</u>	<u>1,747,234</u>

Со состојба на 31 декември 2025 година, најголем дел од недвижен и подвижен имот на Друштвото е заложен како обезбедување за искористените краткорочни и долгорочни кредити, гаранции и акредитиви кај банките во Република Македонија, пред се кај Комерцијална банка АД Скопје, како најголема банка доверител на Друштвото.

Сите недвижности со кои располага Друштвото се користат за обавување на неговите активности.

17. СРЕДСТВА СО ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ

Промени во текот на 2025 година:

	Земјиште и градежни објекти (000) МКД	Постројки и опрема (000) МКД	Вкупно (000) МКД
Набавна вредност			
Состојба на 1 јануари	-	-	-
Рекласификација на средства по основ на право на	-	191,110	191,110
Состојба на 1 јануари	-	191,110	191,110
Нови наеми признати во периодот	206,467	672	207,139
Состојба на 31 декември	206,467	191,782	398,249
Акумулирана амортизација			
Состојба на 1 јануари	-	-	-
Рекласификација на средства по основ на право на	-	88,868	88,868
Состојба на 1 јануари	-	88,868	88,868
Амортизација за годината	13,771	36,996	50,767
Состојба на 31 декември	13,771	125,864	139,635
Сегашна вредност на:			
31.12.2025 година	192,696	65,918	258,614
31.12.2024 година	-	102,242	102,242

Средствата со право на користење се транспортни средства опрема купени со договори за финансиски лизинг со сегашна вредност од 65,918 илјади МКД (2024: 102,242 илјади МКД) и недвижности врз основа на оперативен лизинг со сегашна вредност од 192,696 (2024: нема).

18.1 ГУДВИЛ

На 18.11.2025 година, Групата стекна контрола врз друштвата Лепово ДООЕЛ, Агровардарие ДООЕЛ, М-6 Еден Грин ДООЕЛ и М-6 Аграр ДООЕЛ. Разликата помеѓу пренесениот надоместок и нето идентификуваните средства на датумот на стекнување е призната како гудвил, како што следи:

Друштво	Пренесен надоместок	Нето идентификуван и средства	Гудвил
Лепово ДООЕЛ	69,524	61,894	7,630
Агровардарие ДООЕЛ	97,741	48,791	48,950
М-6 Еден Грин ДООЕЛ	7,075	(2,124)	9,199
М-6 Аграр ДООЕЛ	710,614	422,412	288,202
Вкупно	884,954	530,973	353,981

Пренесениот надоместок претставува вложувања на Групата во стекнатите друштва, додека нето идентификуваните средства се утврдени на датумот на стекнување.

18.2 НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	2025 <u>(000) МКД</u>	2024 <u>(000) МКД</u>
Набавна вредност		
Состојба на 1 јануари	28,707	27,994
Набавки	2,611	713
Активирање на средства од инвестиции во тек	-	-
Стектото со аквизиција	6,966	-
Расход	-	-
Состојба на 31 декември	<u>38,284</u>	<u>28,707</u>
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 јануари	19,504	18,038
Амортизација за тековна година	1,722	1,466
Расход	-	-
Состојба на 31 декември	<u>21,226</u>	<u>19,504</u>
Сегашна вредност на 31 декември	<u>17,058</u>	<u>9,203</u>

Нематеријалните средства во целост се состојат од купени лиценци или права кои се користат за обавување на дејноста на Друштвото.

19. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

	2025 <u>(000) МКД</u>	2024 <u>(000) МКД</u>
а) котирачки домашни друштва		
Комерцијална Банка АД Скопје	64,442	65,602
ТТК Банка АД Скопје	290	343
Централна кооперативна банка АД Скопје	49	49
б) останати домашни друштва		
Македонска Банка АД Скопје во ликвидација	3,860	3,860
Илинден Делчево АД	1,061	1,061
Таска ПТП АД	15	15
Пакомак ДОО Скопје	652	652
УТП Унионмак АД	944	944
	<u>71,313</u>	<u>72,526</u>
Исправка на вредноста на вложувањата	<u>(4,921)</u>	<u>(4,921)</u>
	<u>66,392</u>	<u>67,605</u>
Вкупно вложувања	<u>66,392</u>	<u>67,605</u>

Вложувањата во домашните субјекти се под 20% од капиталот на овие друштва и истите имаат карактер на малцински учества. Менаџментот на Друштвото смета дека истите се расположливи за продажба.

Исправката на вредност на вложувањата се однесува на вложувањето во акции на Македонска банка АД во ликвидација во износ од 3,860 илјади МКД и Илинден Делчево АД во износ од 1,061 илјади МКД.

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Кавадарци
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

20. ЗАЛИХИ

	2025 <u>(000) МКД</u>	2024 <u>(000) МКД</u>
Материјали	96,778	84,871
Резервни делови	10,683	8,928
Ситен инвентар и амбалажа	56,736	35,910
Недовршено производство	5,534	-
Готови производи	1,369,932	1,108,894
Трговски стоки	208,978	171,067
Вкупно залихи	<u>1,748,641</u>	<u>1,409,670</u>

Со состојба на 31 декември 2025 година, Друштвото има заложено залиха на готови производи (вино) со вкупна вредност од 262.770 илјади МКД (2024: 203.513 илјади МКД).

21. ПОБАРУВАЊА ОД ПРОДАЖБА

	2025 <u>(000) МКД</u>	2024 <u>(000) МКД</u>
Купувачи во земјата	298,360	238,022
Купувачи во странство	291,592	484,254
Побарувања од дистрибутери на пијалоци-Македонија	139,102	151,474
Побарувања од дистрибутери на пијалоци-Скопје	58,251	49,575
Спорни побарувања во земјата	32,312	32,309
Спорни побарувања во странство	35,523	35,545
	<u>855,140</u>	<u>991,179</u>
Минус: Исправка на вредноста на купувачи во земјата	(49,342)	(49,322)
Минус: Исправка на вредноста на купувачи во странство	(41,033)	(41,062)
Вкупно побарувања од продажба	<u>764,765</u>	<u>900,795</u>
<i>Промени во исправка на вредноста за годината:</i>		
Состојба на 1 јануари	90,384	90,394
Нови сомнителни побарувања	20	1
Наплати на сомнителни побарувања	(29)	(11)
Отписи	-	-
Курсни разлики	-	-
Состојба на 31 декември	<u>90,375</u>	<u>90,384</u>
Структура на побарувања по доспеаност:		
Недоспеани	420,132	358,669
Доспеани до 30 дена	70,121	19,830
Доспеани до 90 дена	53,693	94,924
Доспеани над 90 дена	311,194	517,756
Исправка на сомнителни побарувања	(90,375)	(90,384)
Вкупно побарувања од продажба	<u>764,765</u>	<u>900,795</u>

22. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ

	2025 <u>(000) МКД</u>	2024 <u>(000) МКД</u>
Дадени аванси на добавувачи во земјата	60,264	64,909
Дадени аванси на добавувачи во странство	37,937	26,626
	98,201	91,535
Минус: Исправка на вредноста на побарувања за дадени аванси	(5,855)	(5,855)
Вкупно побарувања за дадени аванси	92,346	85,680

23. ДАДЕНИ ЗАЕМИ И КРАТКОРОЧНИ ПОЗАЈМИЦИ

	2025 <u>(000) МКД</u>	2024 <u>(000) МКД</u>
<i>Долгорочни заеми:</i>		
М-6 Еден СРБ ДОО Србија	109,314	109,209
М-6 Аграр ДООЕЛ Скопје	-	34,490
Агровардарије ДООЕЛ	-	33,406
	109,314	177,105
<i>Краткорочни заеми:</i>		
М-6 Аграр ДООЕЛ Скопје	-	115,859
Агровардарије ДООЕЛ	-	112,424
М-6 Еден СРБ ДОО Србија	27,555	31,544
М-6 Еден Логистика ДООЕЛ Скопје	22,454	21,599
Барово ДООЕЛ Скопје	-	131,841
М-6 ДОО Скопје	19,310	19,310
Кат Кетеринг ДООЕЛ Скопје	1,656	1,656
Физички лица	25,116	28,116
М6 Еден ДОО Скопје	13,184	-
Аврамски ДООЕЛ	1,000	1,000
Идеја ИВ Глобал ДООЕЛ	1,197	1,197
Се Де Же Бугарија ЕООД	22	6,817
Фреш Фиш ДООЕЛ	1,538	1,538
Инвикта ДОО Скопје	2,500	2,500
Други	2,711	611
	118,243	476,012
Минус: Исправка на вредноста на побарувања за дадени позајмици	(19,328)	(19,372)
	98,915	456,640
Вкупно дадени заеми и позајмици	208,229	633,745

Салдата од М-Аграр и Агровардарије се намалени бидејќи на 31.12.2025 со аквизицијата стануваат дел од групата и истите се елиминираат (31.12.2024 не се дел од Групата).

24. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ СРЕДСТВА И АВР

	<u>(000) МКД</u>	<u>(000) МКД</u>
Побарувања за ДДВ и данок од добивка	47,064	17,953
Побарувања за акциза	644	352
Побарувања за камати од поврзани лица	29,171	19,212
(а) Побарувања по основ на факторинг	26,721	13,012
(б) Побарување за државна поддршка	8,000	-
Побарувања од вработените и други побарувања	23,781	21,667
(в) Побарувања по основ на реализирана гаранција	113,768	21,525
Побарувања за продажба на основни средства	15,674	15,674
Останати побарувања	2,066	2,234
Однапред платени трошоци	11,714	15,408
Вкупно останати краткорочни средства и АВР	<u>278,603</u>	<u>127,037</u>

(а) Побарувањата по основ на факторинг го претставуваат остатокот од отстапените побарувања по основ на факторинг со регрес, кон Развојна Банка на Северна Македонија. Трошокот за факторингот е еднократна провизија од 0.2% и фиксна годишна каматна стапка од 3.5%, пресметана пропорционално за искористениот дел од наредниот ден на приемот на надоместокот до датата на наплата на побарувањето.

(б) Побарувањето во износ од 8,000 илјади МКД претставува побарување за одобрена исплата на финансиска поддршка од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделство и рурален развој врз основа на програмата за Финансиска поддршка за произведено вино. Решението е донесено на 01.12.2025 и од тогаш станува правосилно, а средствата се наплатени во 2026 година.

(в) Износот претставува побарување за исплатен аванс како гаранција кон трети

25. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	<u>2025</u> <u>(000) МКД</u>	<u>2024</u> <u>(000) МКД</u>
Денарски сметки кај комерцијални банки	31,093	101,614
Денарски благајни	55	32
Девизни сметки	54,263	18,702
Вкупно парични средства	<u>85,411</u>	<u>120,348</u>

26. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

	<u>2025</u> <u>акции</u>	<u>2024</u> <u>акции</u>	<u>2025</u> <u>(000) МКД</u>	<u>2024</u> <u>(000) МКД</u>
Обични акции	270,450	270,450	842,962	842,962
Вкупно	<u>270,450</u>	<u>270,450</u>	<u>842,962</u>	<u>842,962</u>

Номиналната вредност на една акција изнесува 51.13 ЕУР.

26. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ (продолжува)

Структурата на акционерскиот капитал со состојба на ден 31 декември 2025 година според ЦДХВ е како што следува:

	31 декември 2025 година	
	Број на акции	% на Учество
Акционери:		
М-6 ДОО Скопје	216,589	80.08%
М-6 ЕДЕН ДОО Скопје	18,066	6.68%
Останати помали акционери со под 5% од акциите	35,795	13.24%
Вкупно	270,450	100.00%

27. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПВР

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Обврски спрема вработените за нето плати	17,757	14,370
Обврски спрема државата за давачки од плати	12,004	9,415
Обврски за камати по кредити	118	-
Обврски за ДДВ	22,060	18,550
Обврски за данок од добивка	35,044	2,698
Обврска за акцизни маркички	14,361	12,433
Обврски за царински давачки	68	1
Други	13,438	24,331
Вкупно останати краткорочни обврски и ПВР	114,850	81,798

28. ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ ОД ГРАНТОВИ

Салдото на разграничени грантови се состои од добиени помошти во вид на грант од следните институции:

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
ИПАРД програма - реконструкција на објект вријалница за вино	-	2,009
Европска Унија програма - развој на еногастро туризам - Искуси ја Македонија	7,242	7,636
Европска Унија програма - ИПАРД 2 во Барово, М6 Аграр и Агровардарије	87,345	-
	94,587	9,645
<i>Промени во текот на годината:</i>		
Состојба на 1 јануари	9,645	13,147
Зголемување со аквизиција	87,345	-
Ослободување на приходи (белешка 10)	(2,403)	(3,502)
Состојба на 31 декември	94,587	9,645

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Кавадарци
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

29. ОБВРСКИ ПО КРЕДИТИ И ОБВРСКИ ЗА ЛИЗИНГ

А) ОБВРСКИ ЗА КРЕДИТИ ВО БАНКИ

Краткорочни кредити

Кредити и наеми од:	Валута	Начин на отплата	Каматна стапка	Обезбедување	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Комерцијална Банка АД Скопје	МКД	12 еднакви квартални рати до 2025			-	9,498
Комерцијална Банка АД Скопје	МКД	12 еднакви квартални рати до 2025			-	36,000
а) Халк Банка АД Скопје	МКД	12 еднакви квартални рати до 12/2026	4.5% годишно фиксна		140,000	150,000
М6 ЕДЕН ДОО	МКД	во рок од 1 година	бескаматен		31,759	-
Шпаркасе Банка АД Скопје	МКД	во рок од 1 година	бескаматен		2,924	-
Физичко лице	МКД	во рок од 1 година	бескаматен		42,894	-
СЈ Компани ДОО	МКД	во рок од 1 година	бескаматен		31,700	-
Вкупно краткорочни кредити					249,277	195,498
Тековен дел на долгорочни кредити					549,271	366,159
Вкупно тековни обврски за кредити					798,548	561,657

Договор со Халк Банка АД Скопје на износ од 150,000 илјади МКД, со рок на враќање до 12 месеци и каматна стапка од 4.5% годишно. Кредитот е обезбеден со меница и менична изјава во форма на Нотарски Акт потпишана од главен должник АД Винарска визба - Тиквеш - Кавадарци и гаранти М6 Еден ДОО Скопје и М-6 ДОО Скопје. Во 2025 година, Друштвото има склучено

а) Анекс за продолжување на рокот до 12м/2026 година.

(продолжува)

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Кавадарци
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

29. ОБВРСКИ ПО КРЕДИТИ И ОБВРСКИ ЗА ЛИЗИНГ (продолжува)

Кредити и наеми од:	Валута	Начин на отплата	Каматна стапка	Обезбедување	2025	2024
					(000) МКД	(000) МКД
Долгорочни кредити						
Кредити и наеми од:						
a) НЛБ Банка АД Скопје	ЕУР	12 еднакви квартални рати до 10/2026	3.5% годишно фиксна	меници	108,232	216,463
b) Комерцијална Банка АД Скопје	МКД	24 еднакви месечни рати до 30.04.2027	4.25% годишно	гаранција, залог и меници	286,920	430,381
b) Комерцијална Банка АД Скопје	ЕУР	48 еднакви квартални рати до 10/2035	3.5% годишно фиксна	гаранција, залог и меници	31,893	35,082
b) Комерцијална Банка АД Скопје	МКД	60 еднакви месечни рати до 3м/2029	4.71% годишно	гаранција, залог и меници	45,500	59,500
b) Комерцијална Банка АД Скопје	ЕУР	108 месечни рати до 04м/2036	3.5% годишно	гаранција, залог и меници	171,907	184,485
b) Комерцијална Банка АД Скопје	ЕУР	48 еднакви квартални рати до 01/2036	3.5% годишно фиксна	гаранција, залог и меници	145,433	156,074
b) Комерцијална Банка АД Скопје	ЕУР	19 тримесечни рати до 04м/2025	4% годишно фиксна	гаранција и залог	-	15,993
b) Комерцијална Банка АД Скопје	МКД	60 месечни рати до 10м/2025	3.26% годишно	хипотека и залог	-	3,338
b) Комерцијална Банка АД Скопје	МКД	64 месечни рати до 02м/2026	3.6% годишно	хипотека и залог	3,645	25,516
b) Комерцијална Банка АД Скопје	МКД	119 месечни рати до 09м/2030	3.28% годишно	хипотека и залог	40,132	48,581
b) Комерцијална Банка АД Скопје	ЕУР	120 месечни рати до 05м/2033	4.12% годишно	хипотека и залог	43,582	49,458
b) Шпаркасе банка АД Скопје	ЕУР	26 тримесечни рати до 02м/2029	2.14% годишно	меници и рачен залог	40,136	51,277
d) НЛБ Банка АД Скопје	МКД	24 еднакви месечни рати до 08м/2028	3.3% годишно фиксна	меници	560,000	-
c) Комерцијална Банка АД Скопје	МКД	18 еднакви шестмесечни рати до 11м/2035	5.5% годишно	хипотека и залог	775,000	-
Комерцијална Банка АД Скопје	МКД	84 месечни рати до 11м/2031	3.23% годишно	залог и меница	29,306	-
Комерцијална Банка АД Скопје	МКД	84 месечни рати до 08м/2030	2.85% годишно	хипотека и залог	20,900	-
РБСМ АД Скопје	МКД	36 месечни рати до 01м/2024	0.00% годишно	меница	207	-
Комерцијална Банка АД Скопје	МКД	84 месечни рати до 01м/2032	4.27% годишно	меница	33,357	-
НЛБ Банка АД Скопје	ЕУР	24 тримесечни рати до 01м/2029	1.6% годишно фиксна	хипотека и гаранција	4,197	-
Шпаркасе банка АД Скопје	ЕУР	28 тримесечни рати до 10м/2030	6м.Еурибор	меница	60,319	-
Комерцијална Банка АД Скопје	МКД	60 месечни рати до 07м/2028	2.85% годишно	залог и меница	2,583	-
Комерцијална Банка АД Скопје	МКД	3 год со 2 год грејс период	2.85% годишно	залог и меница	2,332	-
Вкупно долгорочни кредити					2,405,581	1,276,148
Тековен дел на долгорочни кредити и наеми					(549,271)	(366,159)
Нетековен дел на обврски за кредити					1,856,310	909,989
Вкупно обврски за кредити					2,654,858	1,471,646

Склучени 8 договори со НЛБ Банка со износ по 660.000 еур врз основа на кредитна линија ЕИБ 7 - зелена транзиција, учество во програма за кредитирање склучена помеѓу Европска Инвестициона Банка (Финансиска институција на ЕУ формирана со член 309 од Договорот за функционирање на ЕУ) и Развојна Банка на Северна Македонија.

Наведените кредити се искористени од Комерцијална банка и се одобрени врз основа на Договор за рамковен револвинг кредит лимит на износ од 20,000,000 ЕУР со рок на важење до 19.06.2034 година, при што како обезбедување е даден залог на недвижниот и подвижен имот на Друштвото, дел од залихите на готови производи (вино), како и бланко акцептирани меници со менична изјава во форма на нотарски акт, акцептирани и трасирани од Друштвото.

Обврските по основ на овој долгорочен кредит се обезбедени со: хипотеки врз недвижности во сопственост на трети лица (друштва кои не се дел од Групата) и лични гаранции и залози дадени на Друштвото. Друштвото нема дадено сопствени средства како обезбедување за наведените кредити.

Обврските по основ на овој долгорочен кредит се обезбедени со: менични изјави врз основа на рамковен револвинг кредит лимит од 11,000,000 ЕУР со рок на важење до 07.08.2030.

(продолжува)

Консолидирани финансиски извештаи за 2025 година

29. ОБВРСКИ ПО КРЕДИТИ И ОБВРСКИ ЗА ЛИЗИНГ (продолжува)

	Недисконтирана вредност	Сметководствена вредност	
	31.12.2025 (000) МКД	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Доспевањето на обврските за кредити е како што следува:			
Во рок од една година	874,695	798,548	561,657
Во рок над една до пет години	1,357,615	1,225,904	721,735
Над 5 години	715,495	630,406	188,254
	<u>2,947,805</u>	<u>2,654,858</u>	<u>1,471,646</u>

Б) ОБВРСКИ ЗА ЛИЗИНГ

Кредити и наеми од:	Валута	Начин на отплата	Каматна стапка	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
С-лизинг ДОО Скопје	ЕУР	48 месечни рати најдоцна до 02м/2028	6м.Еурибор	49,916	76,344
Останати обврски за лизинг				3,250	3,975
С-лизинг ДОО Скопје	ЕУР	48 месечни рати најдоцна до 02м/2028	6м.Еурибор	3,174	-
Шпаркасе Лизинг				7,873	-
Шпаркасе Лизинг	ЕУР	60 месечни рати до 07м/2028		2,341	-
М6 Еден Логистика	МКД	15 г закуп по МФИ 16	3.5 % годишно	163,176	-
М6 ДОО Скопје	МКД	15 г закуп по МФИ 16	3.5 % годишно	32,635	-
				<u>262,365</u>	<u>80,319</u>
Тековен дел на долгорочни кредити и наеми				(39,367)	(26,339)
Вкупно				<u>222,998</u>	<u>53,980</u>

Доспевањето на обврските за лизинг е како што следува:

	Недисконтирана вредност	Сметководствена вредност	
	31.12.2025 (000) МКД	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Во рок од една година	50,585	39,367	26,339
Во рок над една до пет години	106,921	87,502	53,980
Над 5 години	159,408	135,496	-
	<u>316,914</u>	<u>262,365</u>	<u>80,319</u>

в) Финансиски активности поврзани со обврските по кредити и обврските за лизинг

Табелата подолу ги претставува финансиските активности на Друштвото за тековниот период. Ставките на овие обврски се оние кои се обелоденети во извештајот за готовински текови како финансиски активности.

	(000) МКД		
	Кредити	Обврски за лизинг	Вкупно
Обврски од финансиски активности на 01.01.2025	<u>1,471,646</u>	<u>80,319</u>	<u>1,551,965</u>
<i>Парични текови</i>			
Примени средства	1,335,000	-	1,335,000
Отплата на главнина	(414,266)	(37,084)	(451,350)
Плаќање на камата	(56,617)	(7,057)	(63,674)
<i>Непарични текови</i>			
Зголемувања со аквизиција	262,478	12,663	275,141
Трошоци за камата	56,617	7,057	63,674
Лизинг набавки	-	206,467	206,467
Обврски од финансиски активности на 31.12.2025	<u>2,654,858</u>	<u>262,365</u>	<u>2,917,223</u>

(продолжува)

30. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Обврски спрема индивидуалните производители на грозје	-	46,215
Обврски спрема останатите добавувачи во земјата	366,253	214,679
Обврски спрема добавувачи во странство	235,213	411,754
Обврски за нефактурирани стоки, материјали и услуги	-	-
Обврски за примени аванси	16,400	21,654
Вкупно обврски спрема добавувачи	617,866	694,302

31. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

Пресметката на основната заработувачка по акција е како што следува:

а) основна заработувачка по акција

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Нето добивка расположива на акционерите	299,336	255,088
Корегирана Нето добивка	299,336	255,088
	број на акции	
	2025	2024
<i>Пондериран просечен број на обичните акции</i>		
Издадени обични акции на 1 јануари	270,450	270,450
Ефект од капитализација / бонус емисија	101,598	101,598
Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември	372,048	372,048
Основна заработувачка по акција (во МКД)	805	686

При пресметката на основната заработувачка по акција, пондерираниот просечен број на обичните акции за 2025 и 2024 година е ретроспективно усогласен со ефектот од издавањето на 101.598 нови обични акции согласно одлуките донесени на 29.12.2025 година, а реализирани во 2026 година. (Врска 3.16)

32. ДИВИДЕНДА ПО АКЦИЈА

На 29.12.2025 година, Собранието на акционери донесе Одлука за исплата на дивиденда (дивиденден календар), согласно која бруто-дивидендата од акумулираната добивка за 2017 и 2018 година изнесува 324.208.453 денари, односно 1.198,00 денари по акција.

Од вкупниот бруто-износ, 323.586.363 денари се распределуваат како дивиденда во акции, преку издавање на 101.598 нови обични акции, додека 622.090 денари се распределуваат како дивиденда во пари.

Право на дивиденда имаат акционерите евидентирани во акционерската книга на 26.12.2025 година. Последен ден на тргување со право на дивиденда е 24.12.2025 година, а прв ден на тргување без право на дивиденда е 25.12.2025 година.

Уписот на зголемување на основната главнина во Централниот регистар, регистрацијата на новата емисија во Централниот депозитар за хартии од вредност и исплатата на паричниот дел од дивидендата се реализирани во 2026 година.

33. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

а) Дадени хипотеки на својот имот

Друштвото има дадено хипотеки на својот имот како обезбедување на плаќање спрема банките и други друштва за следните превземени обврски:

<u>Хипотекарен доверител</u>	<u>Објект/Имот</u>	<u>Обезбедување за:</u>
Комерцијална Банка АД Скопје	опрема, недвижности и залиха	рамковен револвинг кредит-лимит во износ од 20,000,000 Евра, со рок до 19.06.2034 година
НЛБ Банка АД Скопје	опрема	Договор за рамковен револвинг кредит лимит од 11,000,000 ЕУР
Халк Банка АД Скопје	опрема	Договор за рамковен револвинг кредит лимит од 60,777 ЕУР

Проценетата вредност на зложениот имот и опрема се утврдени од страна на банките доверители.

Рамковните кредити во Банките се искористени за обезбедување на договори за пристапување кон долг на поврзани лица (белешка 346).

33. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ (Продолжение)

б) Дадени гаранции

Со состојба на 31 декември 2025 година, Друштвото има искористено банкарски гаранции издадени од Комерцијална Банка АД Скопје во вкупен износ од 65,190 илјади МКД заради обезбедување на плаќање на царински долг и тоа 5,000 илјади МКД со рок на наплата до 01.06.2027 година; 3,000 илјади МКД со рок на наплата до 02.11.2027 година; 10,000 илјади МКД со рок на наплата до 01.07.2029 година; 1,190 илјади МКД со рок на наплата до 11.08.2029 година; и 46,000 илјади МКД со рок на наплата до 01.07.2029 година.

Со состојба на 31 декември 2025 година, Друштвото има склучено договори за пристапување кон долг на други друштва во вкупен износ од 1,605,965 илјади МКД спрема доверители банки со рокови на доспевање од 2025 до 2044 година.

в) Судски спорови

Друштвото се јавува како тужител во поголем број на судски постапки кои произлегуваат од редовното работење на Друштвото. Вкупниот износ на вакви тужби во корист на Друштвото на 31 декември 2025 година изнесува 149,608 илјади МКД од кои 34,820 илјади МКД се добиени судски предмети и предадени на извршување во корист на Друштвото. Неизвесни средства не се признаваат.

Од друга страна, Друштвото не се јавува како тужена странка во судски спорови.

г) Факторинг

Друштвото на 29.05.2023 има склучено договор за рамковен револвинг лимит во износ од 2.200.000 ЕУР, со Развојна Банка на Северна Македонија како обезбедување за склучување на договори по основ на факторинг. Оваа рамка е обезбедена со меница.

Во текот на 2025 Друштвото има склучено повеќе договори за факторинг со регрес по основ на рамката. Потенцијалните регресни обврски на 31.12.2025 врз основа на отстапените побарувања прикажани во Белешка 24 изнесуваат 106.880 илјади МКД.

34. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	31 декември 2025 година	
	<u>Побарувања</u>	<u>Обврски</u>
Побарувања и обврски помеѓу:		
Поврзани субјекти кои не се подружници, односно придружени субјекти на Друштвото	120,060	116,922
Вкупно побарувања и обврски со поврзани субјекти	<u>120,060</u>	<u>116,922</u>
	31 декември 2024 година	
	<u>Побарувања</u>	<u>Обврски</u>
Побарувања и обврски од:		
Поврзани субјекти кои не се подружници, односно придружени субјекти на Друштвото	735,216	13,200
Вкупно побарувања и обврски со поврзани субјекти	<u>735,216</u>	<u>13,200</u>
	31 декември 2025 година	
	<u>Приходи</u>	<u>Расходи</u>
Приходи и расходи со:		
Поврзани субјекти кои не се подружници, односно придружени субјекти на Друштвото	227,325	226,503
Вкупно приходи и расходи	<u>227,325</u>	<u>226,503</u>
	31 декември 2024 година	
	<u>Приходи</u>	<u>Расходи</u>
Приходи и расходи со:		
Поврзани субјекти кои не се подружници, односно придружени субјекти на Друштвото	213,327	270,095
Вкупно приходи и расходи	<u>213,327</u>	<u>270,095</u>
Останати трансакции:		
	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Признаени средства по основ на право на користење	192,703	-
Обврски за лизинг	195,812	-

Поврзаните субјекти кои не се подружници, односно придружени субјекти на Друштвото се наведени во Белешка 2.1 кон овие финансиски извештаи.

35. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31.12.2025 година, а врз основа на одлуките донесени од Собранието на акционери на 29.12.2025 година, во 2026 година е извршен упис на зголемување на основната главнина во Централниот регистар и регистрација на новата емисија во Централниот депозитар за хартии од вредност. Со тоа е реализирано издавањето на 101.598 нови обични акции со номинална вредност од 51,13 ЕУР по акција, односно зголемување на основната главнина за 5.194.705,74 ЕУР. По реализацијата, основната главнина на Друштвото изнесува 19.022.814,24 ЕУР и е поделена на 372.048 обични акции. Во 2026 година е реализирана и исплатата на паричниот дел од дивидендата во износ од 622.090 денари.

На 13.03.2026 година, Собранието на акционери донесе Одлука со која се дава согласност Друштвото да пристапи кон Договор за кредит на износ до 7.500.000,00 ЕУР, склучен од Друштво за инженеринг и услуги М-6 ЕДЕН ЛОГИСТИКА ДООЕЛ Скопје и Халк Банка АД Скопје, со склучување на Договор за пристапување кон долг, со ограничено времетраење до 30-иот ден по датумот на комерцијално пуштање во работа на проектот финансиран од Банката. Со истата одлука, овластен е Претседателот на Управниот одбор на Друштвото, во име и за сметка на Друштвото, да го потпише договорот и останатата потребна документација.

Наведените настани не се признаени во состојбата на 31.12.2025 година и се обелоденети како материјални неприлагодливи последователни настани.

Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

Годишна сметка за 2025 година

- Биланс на состојба
- Биланс на успех
- Извештај за сеопфатна добивка

ЕМБС: 05275890

Целосно име: Акционерско друштво за производство и промет на вино

ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка

Тип на документ: Консолидирана годишна сметка

Година : 2025

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	3.837.563.961,00			2.103.388.416,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	371.038.131,00			9.203.648,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	17.057.872,00			9.203.648,00
5	-- Гудвил	353.980.259,00			
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	3.290.819.683,00			1.849.474.797,00
10	-- Недвижности (011+012)	1.025.975.953,00			992.696.722,00
11	-- Земјиште	59.090.362,00			58.849.431,00
12	-- Градежни објекти	966.885.591,00			933.847.291,00
13	-- Постројки и опрема	695.815.610,00			595.805.338,00
14	-- Транспортни средства	42.836.354,00			104.246.181,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	31.275.529,00			37.124.823,00
16	-- Биолошки средства	1.021.641.071,00			
18	-- Материјални средства во подготовка	69.046.323,00			68.935.383,00
19	-- Останати материјални средства	404.228.843,00			50.666.350,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	175.706.147,00			244.709.971,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	652.000,00			652.000,00
25	-- Побарувања по дадени долгорочни заеми	109.313.615,00			177.105.639,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	65.740.532,00			66.952.332,00
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	65.740.532,00			66.952.332,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	3.056.968.500,00			3.084.715.583,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	1.748.643.437,00			1.409.669.482,00
38	-- Залихи на суровини и материјали	96.778.585,00			84.857.211,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	67.420.220,00			44.838.600,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	18.927.979,00			
41	-- Залихи на готови производи	1.356.538.944,00			1.108.895.820,00

42	-- Залихи на трговски стоки	208.977.709,00		171.077.851,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	1.130.091.212,00		1.097.428.387,00
47	-- Побарувања од купувачи	764.759.551,00		900.749.526,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	118.038.229,00		85.680.044,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	28.531.502,00		18.304.915,00
50	-- Побарувања од вработените	1.678.213,00		1.771.351,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	217.083.717,00		90.922.551,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	92.822.955,00		457.268.358,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	92.822.955,00		456.640.348,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства			628.010,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	85.410.896,00		120.349.356,00
60	-- Парични средства	85.410.896,00		120.349.356,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	11.712.550,00		15.455.261,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	6.906.245.011,00		5.203.559.260,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	3.161.717.834,00		2.865.848.141,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	842.961.911,00		842.961.911,00
67	-- II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	169.134.761,00		169.134.761,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	66.141.324,00		67.353.125,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	105.867.082,00		105.867.082,00
72	-- Законски резерви	105.867.082,00		105.867.082,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	1.944.893.241,00		1.667.916.187,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	266.616.081,00		242.473.283,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	299.335.596,00		255.088.358,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	3.612.429.948,00		2.309.645.753,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	2.646.229.945,00		1.356.467.232,00
87	-- Обврски спрема добавувачи	66.555.700,00		80.319.113,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	2.383.862.252,00		1.276.148.119,00
93	-- Останати долгорочни обврски	195.811.993,00		
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	966.200.003,00		953.178.521,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	167.471,00		167.471,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	601.835.845,00		672.479.708,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	16.371.729,00		21.654.836,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	12.523.802,00		7.558.931,00
100	-- Обврски кон вработените	14.486.788,00		16.066.093,00
101	-- Тековни даночни обврски	61.091.178,00		23.134.072,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	245.215.260,00		195.498.334,00
105	-- Обврски по хартии од вредност	14.361.714,00		12.433.408,00
108	-- Останати краткорочни обврски	146.216,00		4.185.668,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	132.097.229,00		28.065.366,00

111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	6.906.245.011,00			5.203.559.260,00
------------	--	------------------	--	--	------------------

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	3.889.802.307,00			3.762.989.254,00
202	-- Приходи од продажба	3.755.947.724,00			3.633.132.177,00
203	-- Останати приходи	133.854.583,00			129.857.077,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	1.108.895.820,00			970.323.725,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	1.347.013.198,00			1.108.895.820,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	3.696.353.882,00			3.569.178.464,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	1.553.764.820,00			1.417.641.529,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	154.327.125,00			106.914.273,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	650.857.700,00			736.453.936,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	448.492.999,00			413.838.327,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	290.818.667,00			280.200.914,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	179.443.368,00			169.219.926,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	17.147.213,00			15.863.808,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	76.570.330,00			71.702.804,00
217	-- Останати трошоци за вработените	17.657.756,00			23.414.376,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	173.926.587,00			155.314.136,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	1.507.624,00			1.126.564,00
222	-- Останати расходи од работењето	422.658.360,00			457.688.785,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	4.975.656,00			4.450.198,00
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	2.908.236,00			2.127.092,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	198.448,00			10.481,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	1.868.972,00			2.312.625,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	80.742.693,00			57.809.232,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	76.397.413,00			53.514.460,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	4.345.280,00			4.294.772,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	355.798.766,00			279.023.851,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246- 249)	355.798.766,00			279.023.851,00
252	-- Данок на добивка	56.463.170,00			23.935.493,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250- 252+253-254)	299.335.596,00			255.088.358,00

257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257,00			264,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	299.335.596,00			255.088.358,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	299.335.596,00			255.088.358,00
269	-- Добивка за годината	299.335.596,00			255.088.358,00
271	-- Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)				32.778.108,00
272	-- Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)	1.211.800,00			
275	-- Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба				32.778.108,00
276	-- Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	1.211.800,00			
286	-- Нето останата сеопфатна добивка (271-285)				32.778.108,00
287	-- Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285)	1.211.800,00			
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	298.123.796,00			287.866.466,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
606	-- Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	17.057.872,00			3.084.585,00
609	-- Земјишта	59.090.361,00			58.849.431,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	966.885.591,00			933.847.290,00
625	-- Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП 057+АОП 058 од БС)	109.313.615,00			177.105.639,00
629	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 од БС)	28.531.502,00			18.304.915,00
631	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 065 од БС)	842.961.911,00			842.961.911,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	1.600.584.967,00			1.632.898.924,00
644	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	1.600.584.967,00			1.632.898.924,00
669	-- Огрев, гориво и мазира (< или = АОП 208 од БУ)	8.577.132,00			12.693.622,00

671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	1.143.869,00			1.495.596,00
672	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	372.764.522,00			394.731.919,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)				1.361.192,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	3.134.109,00			3.352.729,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	9.247.229,00			9.116.372,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	26.392.505,00			26.296.784,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	10.282.365,00			9.181.893,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	6.639.288,00			12.845.756,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	2.635.320,00			7.534.111,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	9.012.604,00			8.608.806,00
681	-- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	6.388.255,00			6.152.307,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	2.949.632,00			1.921.393,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.969.800,00			7.298.299,00
687	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	577.107,00			661.703,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)				4.893.273,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	13.006.483,00			17.129.815,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	257,00			274,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
4080	- 11.020 - Производство на вино од грозје	3.755.947.724,00			
4649	- 96.990 - Останати лични услужни дејности, н.д.м.	138.830.239,00			

Потпишано од:

Olivera Stavrova

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski Telekom, C=MK
Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

**АЖУРИРАЈ ДОДАДИ ВО КОШНИЧКА ПЕЧАТИ ЛИСТА НА
ГОДИШНИ СМЕТКИ**

Годишен извештај за 2025 година

Годишен Извештај за резултатите од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во
2025 година

- ❖ Предлог – одлука за усвојување на Годишниот Извештај за резултатите од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година

Врз основа на член 31 и 32 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци, Собранието на акционери на друштвото на ден 28.05.2026 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување на Годишниот Извештај за резултатите од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот Извештај за резултатите од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година.
2. Составен дел на Одлуката е Годишниот Извештај за резултатите од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година.
3. Одлука стапува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ



TIKVEŠ

SINCE 1885

Годишен
Извештај

20
25





TIKVEŠ

SINCE 1885

Годишен
Извештај
2025

Содржина:

ВОВЕД.....	7
ПОРАКА ОД ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА УПРАВНИОТ ОДБОР.....	8
ПОРАКА ОД ФИНАНСИСКИОТ ДИРЕКТОР.....	10
ПОРАКА ОД ГЛАВНИОТ ЕНОЛОГ.....	11
ИНФОРМАЦИЈА ЗА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ.....	12
ЗА КОМПАНИЈАТА.....	14
ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ.....	16
ПРОФИЛ НА КОМПАНИЈАТА.....	19
КЛУЧНИ ФАКТИ ЗА 2025 Г.....	20
РАБОТНА СИЛА.....	21
МИСИЈА.....	21
ВИЗИЈА.....	21
ОСНОВНИ ВРЕДНОСТИ.....	22
ГЛАВНИ ОСТВАРУВАЊА.....	26
ПЕРСПЕКТИВА ЗА ИДНИНАТА.....	27
ПРОИЗВОДСТВО.....	28
ФИНАНСИСКИ ПЕРФОРМАНС И КЛУЧНИ МЕТРИКИ.....	34
СИНЦИР НА СНАБДУВАЊЕ.....	35
ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ И КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ.....	41
ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ.....	42
КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ.....	44
ЛАБОРАТОРИЈА.....	45
СИСТЕМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЦЕСИ.....	50

ИЗВЕШТАИ.....	52
МАРКЕТИНГ-АКТИВНОСТИ.....	54
НОВИ ПРОИЗВОДИ И ПАКУВАЊА.....	54
ЕДУКАТИВНИ И ПРОМОТИВНИ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКОТО ВИНО.....	56
РЕГИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛИ И САЕМИ.....	57
УЧЕСТВО НА МЕЃУНАРОДНИ ВИНСКИ САЕМИ И НАТПРЕВАРИ.....	60
СПОНЗОРИРАНИ НАСТАНИ И ПРОЕКТИ.....	61
НАСТАНИ НА „ТИКВЕШ“.....	63
НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА.....	66
ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА.....	68
„ТИКВЕШ“ ЧЕКОРИ НАПРЕД.....	70
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ.....	71
Прилог бр. 1 Членови на Управниот одбор на ВВ „Тиквеш“ АД – Кавадарци.....	77
Прилог бр. 2 Изјава согласно 384-а од Законот за трговско друштво.....	83
Прилог бр. 3 Изјава за усогласеност со Кодексот за корпоративно управување.....	83



DEMAINE
LEPOV
CHARDONNAY

DEMAINE
LEPOV
CHARDONNAY

CHATEAU
GORDON
CHARDONNAY

CHATEAU
GORDON
CHARDONNAY



ВОВЕД

Вовед:

Порака од ирејшегајшелој на уйравниој одбор

Почитувани акционери, партнери и вработени,

Во 2025 година, Винарската визба „Тиквеш“ одбележа 140 години континуирана винска извонредност. Основана во 1885 година, ВВ „Тиквеш“ прерасна во еден од најнаградуваните производители во Југоисточна Европа, изграден врз јасен принцип: традицијата има вредност само кога се одржува преку напредок, дисциплина и бескомпромисен квалитет.

Оваа значајна годишнина ја одбележавме со богата програма на прослави и пазарни активности под слоганот „Бескрајно твој“, пренесувајќи им ја приказната за „Тиквеш“ на потрошувачите и на партнерите од сите наши пазари. Годаината кулминираше во Кавадарци со 16-тото издание на Фестивалот на младо вино – препознатлив настан што ја отсликува енергијата на новата берба и нашата трајна поврзаност со заедницата.

2025 година претставуваше и значаен чекор во нашата агенда за создавање вредност за акционерите. За првпат во историјата на компанијата беше одобрена и структурирана исплата на дивиденда. Оваа пресвртница е одраз на зајакнатата корпоративна зрелост, на довербата во нашата стратешка насока и на посветеноста кон дисциплинирано и транспарентно управување со капиталот.

Премиумизацијата остана централен стратешки приоритет, со посебен фокус на категоријата жестоки пијалаци. ВВ „Тиквеш“ долги години е производител и на жестоки пијалаци, а во 2025 година направивме суштинско преосмислување на нашиот пристап кон оваа категорија преку лансирањето на платформата „Тиквеш премиум македонски жестоки пијалаци“ (Tikveš Premium Macedonian Spirits). Платформата ја заокруживме со ребрендирањето на нашата линија ракии во „Кумова ракија“, позиционирана како темел за понатамошни премиум и ултрапремиум иновации во периодот што следува. Паралелно, ги унапредивме и клучните вински брендови, вклучително и трансформацијата на „Alexandria Cuvée“ во „Alexandria Premium Cuvée“, со што дополнително го зајакнавме еден од најуспешните премиум брендови на „Тиквеш“.

Со цел да обезбедиме дополнително зајакнување на квалитетот, отпорноста и долгорочната конкурентност, ги кон солидиравме основите на нашиот модел за управување со лозовите насади. Преку интеграцијата на четири долгогодишни лозарски компании во рамките на ВВ „Тиквеш“, ја подобrivме оперативната ефикасност, обезбедивме посигурен пристап до суровини и ја зголемивме контролата на квалитетот на грозјето. Оваа интеграција создаде основа за покривање значителен дел од нашите потреби за грозје преку сопствено производство и овозможи повисок и поконзистентен квалитет уште од следната берба, како и рационализација на трошоците, што со текот на времето треба позитивно да придонесе за крајните резултати.



Инвестиравме во долгорочен раст преку географска експанзија, вклучително и аквизиција на лозови насади во Истра, Хрватска. Овој чекор создаде платформа за посило присуство во Европската Унија и за искористување на побарувачката поттикната од динамичната туристичка потрошувачка во регионот, додека, пак, истовремено ја диверзифициравме нашата деловна присутност и ги зајакнавме каналите за продажба.

Одржливоста останува суштински дел од начинот на кој ги градиме следните децении на „Тиквеш“. Еколошките (Environment), општествените (Social) и управувачките (Governance) принципи остануваат во нашиот фокус и продолжуваме со напредокот во рамките на иницијативата „Меѓународни винарници за борба против климатските промени“ (International Wineries for Climate Action), со амбиција во наредните години да го достигнеме статусот Златен член (Gold Member), поддржан со мерливи активности.

По 140 години, „Тиквеш“ не е само компанија со традиција, туку претставува и заедничко достигнување изградено од генерации луѓе и партнери што ги обликувале неговите стандарди и репутацијата. Свесни за таа одговорност, ќе продолжиме да предводиме преку квалитет, иновации и интегритет, и остануваме верни на пораката што нашиот јубилеен слоган ја носи на секој пазар: „Бескрајно твој“.

Светозар Јаневски

Претседател на Управниот одбор

Порака од финансискиот директор

Почитувани акционери, партнери и вработени,

Во 2025 година, Винарската визба „Тиквеш“ работеше во окружување исполнето со предизвици поттикнати од зголемена инфлација, пораст на глобалната економска неизвесност и нарушувања во меѓународните трговски текови по воведувањето нови царини. На домашниот пазар, економската активност остана под очекувањата, додека, пак, трагедијата во Кочани во текот на годината имаше директно влијание врз потрошувачката во каналот ХоРеКа, особено во сегментите на премиум и тероар вино. Во вакви услови, нашите финансиски приоритети останаа јасни: дисциплинирано управување со ликвидноста и трошоците, претпазлива алокација на капиталот и заштита на долгорочната вредност.

И покрај овие притисоци, остваривме рекордни резултати. Вкупните приходи достигнаа 59,6 милиони евра, што претставува зголемување од 2 % во споредба со 2024 година. Вкупните нето-приходи пораснаа за 5 % на годишно ниво, пред сè, благодарейќи на извозните пазари, кои генерираа дополнителни 1,67 милиони евра нето-приход во однос на претходната година. Продажбата на регионалните и меѓународните пазари достигна рекордни нивоа, при што регионалните пазари пораснаа за 11 %, а меѓународните за 34 % во споредба со 2024 година. Нето-приходот во Србија се зголеми за 8,6 % на годишно ниво, при што обемот на продажба достигна нивоа споредливи со домашниот пазар. Подобрениот нето-приход по литар на извозните пазари одразува постепена промена во продажниот микс кон попрофитабилни производи.

Од аспект на портфолиото, категориите традиционални вина, популарни вина и жестоки пијалаци забележаа годишен раст од 1 %, 5 % и 7 %, соодветно, со што делумно се надомести послабиот резултат во сегментите премиум и тероар вино, кои беа погодени од намалената потрошувачка во каналот ХоРеКа на домашниот пазар.

Профитабилноста дополнително се зајакна во 2025 година. Нето-добивката за годината изнесуваше 6,8 милиони евра, со поврат на средства (ROA) од 7,1 % и поврат на вработен капитал (ROCE) од 8,3 %, што одразува подобрени приноси и дисциплинирано користење на капиталот.

Паралелно, значително ја зголемивме инвестициската активност. Во 2025 година, Винарската визба „Тиквеш“ инвестираше 14,9 милиони евра насочени кон модернизација на производството и таргетирана дигитализација во работењето на винарницата, комерцијалните функции и управувањето со лозјата. Целта на овие инвестиции е да ја зголемат оперативната ефикасност, да го подобрат процесот на донесување одлуки и да ја зацврстат долгорочната конкурентност на компанијата.

Ви благодариме за вашата континуирана доверба и за вашата поддршка.

Јане Јаневски

Финансиски директор

Порака од главниот енолог

Бербата 2025 го потврди она што најмногу го цениме во „Тиквеш“: квантитетот е значаен само доколку е придружен со прецизност, дисциплина и бескомпромисни стандарди за квалитет. Оваа година остваривме значителен откуп на грозје – откупивме и преработивме околу 35 милиони килограми – со што ја потврдивме довербата што нашите лозари ја имаат во нас и оперативната подготвеност на винарницата.

Дистинктивна карактеристика на сезоната беше исклучително големото количество смедеревка, со преземени приближно 15 милиони килограми, што претставуваше речиси дветретини од вкупното национално производство на оваа сорта. Управувањето со овој обем бараше беспрекорна координација меѓу приемните пунктови, логистиката и тимовите за преработка, при што во најинтензивниот период, дневниот прием достигнуваше близу еден милион килограми. Тоа претставуваше сериозен предизвик и јасен пример на силата на нашите партнерства со кооперантите.

Од енолошки аспект, 2025 година се издвои како моја 15-та берба во „Тиквеш“ и прва во која немаше потреба од корекции на нивото на киселини: свежината беше природно избалансирана и стабилна, без корективни интервенции.

Посвежите услови со доволно врнежи на почетокот на летото, проследени со топли денови за зреење и значително посвежи ноќи, ја зачуваа киселоста и овозможија чисти, изразени ароматски профили.

Белите сорти, особено смедеревка, темјаника и шардоне, покажаа одличен ароматски интензитет и јасна дефиниција. Свежината на сезоната ни даде можност за создавање квалитетни базни вина за пенливи стилови. По година во која голем беше предизвикот да се обезбеди експресија на тероарот, 2025 година повторно обезбеди цврста основа за вина што транспарентно ги одразуваат поднебјето и карактерот на бербата.

На крајот, здравствената состојба на грозјето беше извонредна, поткрепена со професионални практики во лозјата, помал број потребни третмани и нашата континуирана едукација на лозарите во текот на целата година. Остануваме посветени на нашиот инвестициски циклус – обновување на постојните и садење нови насади со јасен фокус на белите сорти, кои имаат поголема побарувачка на пазарот, особено шардоне и темјаника.

Марко Стојаковиќ

Главен енолог

Информација за ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ


Согласно определбата за транспарентност кон своите засегнати страни, ВВ „Тиквеш“ континуирано објавува годишен извештај, обезбедувајќи интегриран преглед на финансиските перформанси на винарницата и на другите суштински аспекти од работењето. Извештајот ги истакнува материјалните, економските, еколошките и социјалните последици од деловните активности на ВВ „Тиквеш“ за времетраењето од 1 јануари до 31 декември 2025 година.

Извештајот е изработен во согласност со стандардите утврдени во Законот за трговските друштва и во други релевантни домашни и меѓународни регулативи. Делови од овој Извештај вклучуваат информации добиени врз основа на проекции, процени и анкети изготвени од тимот на „Тиквеш“ или од трета страна. Иако сите информации содржани во него се подготвени со користење на тековното знаење и разбирање и со добра волја, постојат инхерентни ризици и несигурности што може да предизвикаат реалните резултати во иднина да отстапат од проекциите.

Факторите на ризик вклучуваат висока инфлација, нарушување на глобалните синџири на снабдување, временските услови што директно влијаат врз бербата и променливата природа на глобалната геополитичка динамика, вклучувајќи ја тековната војна во Украина. Отворени сме за повратни информации во однос на овој Извештај преку е-пошта на contact@tikves.com.mk. Кон овој Извештај може да се пристапи во секое време на www.tikves.com.mk/annual_reports. За повеќе информации за ВВ „Тиквеш“, посетете ја нашата веб-страница на www.tikves.com.mk/en.







За КОМПАНИЈАТА

За компанијата

Органи на управување

Органи на управување на ВВ „ТИКВЕШ“ АД – Кавадарци се:

1. Собрание на акционери
2. Надзорен одбор
3. Управен одбор

Орган на раководење во Друштвото е Генералниот директор – член на Управниот одбор.

ВВ „ТИКВЕШ“ АД – Кавадарци има двостепен систем на управување, а го сочинуваат Управниот одбор составен од 5 (петмина) членови и Надзорниот одбор составен од 3 (тројца) членови, од кои 1 (еден) е независен член во Надзорниот одбор.

Со Одлука за измена на Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА „ТИКВЕШ“ експорт-импорт АД – Кавадарци, бр. 02-982/8 од 30.05.2025 година, донесена на седница на Собранието на акционери на Друштвото одржана на 30.05.2025 година, се изврши измена на Статутот на Друштвото и се определи Надзорниот одбор на Друштвото наместо 5 (петмина) членови да брои 3 (тројца) членови.

Во согласност со донесената одлука за измена на Статутот на Друштвото, Собранието на акционери на Друштвото, со Одлука бр. 02-982/9 од 30.05.2025 година, констатираше престанок на членството во Надзорниот одбор поради истек на мандатот, заклучно со 28.05.2025 година, на следните членови на Надзорниот одбор на ВВ „ТИКВЕШ“ АД – Кавадарци: Зоран Мартиновски – претседател, Тихомир Атанасовски – член, Христина Ружиновска – независен член, Миле Бундовски – независен член и Борче Илиоски – член, и за членови на Надзорниот одбор на ВВ „ТИКВЕШ“ АД – Кавадарци ги избра: Јане Јаневски, Кристијан Поленак и Руди Лазаревски.



Собранието на акционери го сочинуваат сите сопственици на акции.

Во 2025 година се одржаа три седници на Собранието на акционери на Друштвото, и тоа:

1. Годишно собрание на акционерите на ВВ „ТИКВЕШ“ АД – Кавадарци, одржано на 30.05.2025 година, каде што беа разгледувани материјали и извештаи од работењето на Друштвото, при што беа донесени следниве одлуки:

- а. Одлука за усвојување на годишната сметка за резултатите од работењето на ВВ „ТИКВЕШ“ АД – Кавадарци во 2024 година;
- б. Одлука за усвојување на Извештајот од контролата на годишната сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ „ТИКВЕШ“ АД – Кавадарци за 2024 година и Конечни ревидирани консолидирани извештаи за ВВ „ТИКВЕШ“ АД – Кавадарци за 2024 година;
- в. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за резултатите од работењето на ВВ „ТИКВЕШ“ АД – Кавадарци во 2024 година;
- г. Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВВ „ТИКВЕШ“ АД – Кавадарци во 2024 година;
- д. Одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ „ТИКВЕШ“ АД – Кавадарци за 2024 година;
- ѓ. Одлука за усвојување на Извештајот за работата на Управниот и Надзорниот одбор на ВВ „ТИКВЕШ“ АД – Кавадарци во 2024 година;
- е. Одлука за назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВВ „ТИКВЕШ“ АД – Кавадарци за 2025 година;
- ж. Одлука за измена на Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА „ТИКВЕШ“ експорт-импорт АД – Кавадарци; и
- з. Одлука за констатирање истек на мандатот на членовите на Надзорниот одбор и избор на членови на Надзорниот одбор на ВВ „ТИКВЕШ“ АД – Кавадарци.

2. Собрание на акционерите на ВВ „ТИКВЕШ“ АД – Кавадарци, одржано на 11.11.2025 година, на кое беа донесени следниве одлуки:

- а. Одлука за откуп на удели во трговско друштво;
- б. Одлука за одобрување задолжување; и
- в. Одлука за определување надоместок на членовите на Надзорниот одбор на ВВ „ТИКВЕШ“ АД – Кавадарци.

3. Собрание на акционерите на ВВ „ТИКВЕШ“ АД – Кавадарци, одржано на 29.12.2025 година, на кое се донесени следниве одлуки:

- а. Одлука за усвојување на Извештајот од извршената проверка на независниот ревизор МУР СТИВЕНС ДОО Скопје со содржани Периодични финансиски извештаи заклучно со десеттиот месец во 2025 година на ВВ „ТИКВЕШ“ АД – Кавадарци;
- б. Одлука за употреба и распоредување акумулирана добивка на ВВ „ТИКВЕШ“ АД – Кавадарци од 2017 и 2018 година;
- в. Одлука за исплата на дивиденда (дивиденден календар);
- г. Одлука за зголемување на основната главнина со средства на Друштвото со издавање хартии од вредност по пат на приватна понуда со III (трета) емисија акции; и
- д. Одлука за измена на Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА „ТИКВЕШ“ експорт-импорт АД – Кавадарци.

Надзорниот одбор е орган што врши надзор врз управувањето со Друштвото што го врши Управниот одбор. Во текот на 2025 година, Надзорниот одбор одржа 10 седници. На седниците, членовите на Надзорниот одбор го разгледуваа генералното работење на Друштвото, финансиските резултати, како и низа поважни прашања што, според Статутот на ВВ „ТИКВЕШ“ АД – Кавадарци и Законот за трговските друштва (ЗТД) на Република Северна Македонија, се во надлежност на Надзорниот одбор. Деталниот преглед на активностите на Надзорниот одбор е опфатен во Извештајот за работата на Надзорниот одбор за 2025 година.

Управниот одбор, согласно Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА „ТИКВЕШ“ АД – Кавадарци и Законот за трговските друштва (ЗТД) на Република Северна Македонија, во надлежност ги има менаџирањето и носењето одлуки во Друштвото што се од суштинско значење за неговото работење. Во текот на 2025 година, Управниот одбор има одржано 19 седници на кои беа водени низа дискусии и беа донесени голем број одлуки и заклучоци за работењето на Друштвото. Дискутирани беа финансиските резултати од работењето во 2025 година и континуирано се следеше ликвидноста на Друштвото. Исто така, Управниот одбор ги одобри концептот и основите на бизнис-планот на Друштвото за 2025 година. Деталниот преглед на активностите на Управниот одбор е опфатен во Извештајот за работата на Управниот одбор за 2025 година.

Донесените одлуки и насоки за работењето на Друштвото се базираат врз професионални и етички норми во духот на одговорното корпоративно управување. Членовите на Надзорниот одбор имаат долгогодишно искуство на извршни функции, што придонесува за избалансирани, сигурни и квалитетни бизнис-одлуки во однос на надзорот, управувањето и раководењето на Друштвото. Сите членови на Управниот одбор имаат богато професионално искуство и знаење што ги пренесуваат и ги практикуваат при носењето клучни деловни политики во раководењето со ВИНАРСКА ВИЗБА „ТИКВЕШ“ АД – Кавадарци. Присуството на седниците на членовите на Надзорниот и на Управниот одбор во работењето и одлучувањето на седниците на органите е задоволително.

Управен одбор

во 2025 г., со датум 31.12.2025 г

Светозар Јаневски
претседател

Искра Клинкарова
член

Драган Тилев
член

Коце Ивановски
член

Член на УО на кого му престана мандатот во 2025 година е:
Јане Јаневски.

Надзорен одбор

во 2025 г., со датум 31.12.2025 г.

Јане Јаневски
претседател

Кристијан Поленак
член

Руди Лазаревски
независен член

Членови на НО на кои им престана мандатот во 2025 година се: **Зоран Мартиновски, Тихомир Атанасовски, Христина Ружиновска, Миле Бундовски и Борче Илиоски.**

Профил на компанијата

Винарската визба „Тиквеш“ е основана во 1885 година и е една од најголемите и најнаградувани винарници во Југоисточна Европа. Сместена е во истоимениот вински регион во Северна Македонија, кој се одликува со уникатен тероар и совршен спој на медитеранска и континентална клима.

Седиштето на компанијата се наоѓа во Кавадарци, Северна Македонија (ул. „8-ми Септември“ бр. 5), со магацин, оперативни и административни канцеларии во Скопје. Оперативната површина на винарницата во Кавадарци изнесува 90 013 м².

Со богата историја и силна посветеност на модернизацијата, иновациите и еколошката одржливост, „Тиквеш“ е водечки производител во регионалната винска индустрија. Со присуство на 25 странски пазари, визбата директно вработува 200 луѓе, годишно преработува над 30 000 тони грозје и произведува 61 различен вид вино и 4 типа жестоки пијалаци.

Од 2024 година, „Тиквеш“ објавува Извештај за ESG (Environmental, Social, Governance), потврдувајќи ја својата долгорочна посветеност на одржливи практики, општествена одговорност и транспарентно корпоративно управување. Со овој чекор, визбата презеде обврски за континуирано намалување на јаглеродниот отпечаток, унапредување на условите за работа и воведување етички стандарди во сите аспекти од деловното работење.

ГОДИШЕН ПРОМЕТ (2025):

59.6 МИЛИОНИ ЕВРА

ИНВЕСТИЦИИ (2025):

14.9 МИЛИОНИ ЕВРА

ПОВРАТ НА СРЕДСТВА

ROA (2025): 7.1 %

RETURN ON CAPITAL EMPLOYED (2025):

8.3%

НЕТО-ПРОФИТ (2025):

6.8 МИЛИОНИ ЕВРА

ПРОДАЖБА ВО ВОЛУМЕН (2025):

15.7 МИЛИОНИ ЛИТРИ

ПРОИЗВЕДЕНО ВИНО (2025):

24.5 МИЛИОНИ ЛИТРИ

МЕЃУНАРОДНИ НАГРАДИ

И ПРИЗНАНИЈА (2025):

99

БРОЈ НА БРЕНДОВИ (2025):

65

ВИНСКИ БРЕНДОВИ:

61

ЖЕСТОКИ ПИЈАЛАЦИ:

4

КАПАЦИТЕТ НА ВИНФИКАЦИЈА:

НАД 30 МИЛИОНИ ЛИТРИ

ЛОЗОВИ НАСАДИ ОД КООПЕРАНТИ:

5,000 ХЕКТАРИ

СОПСТВЕНИ ЛОЗОВИ НАСАДИ:

1,300 ХЕКТАРИ

ПРЕРАБОТЕНО ГРОЗЈЕ (2025):

34,750 ТОНИ

ВИНСКИ СОРТИ (2025):

34

ВРАБОТЕНИ (2025):

200

КРЕИРАНИ РАБОТНИ МОЖНОСТИ – ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА СЕЗОНСКИ РАБОТНИЦИ:

29 ПРОСЕЧНО/МЕСЕЧНО

Клучни факти

66%

ПРОДАЖБА НА СТРАНСКИ ПАЗАРИ

34%

НАЈЗНАЧАЕН ИЗВОЗЕН ПАЗАР
(РЕПУБЛИКА СРБИЈА)


34%

ПРОДАЖБА НА ДОМАШЕН ПАЗАР

Вотекот на 2025 година, „Тиквеш“ продолжи со имплементација на својата стратегија за премиумизација и извозно ориентиран раст преку зајакнување на присуството на постојните меѓународни пазари и проширување на дистрибутивната мрежа во сегменти со повисока додадена вредност.

Истовремено, компанијата направи стратешки исчекор во развојот на категоријата жестоки пијалаци преку лансирањето на платформата „Tikveš Premium Macedonian Spirits“, со цел унапредување на извозниот потенцијал и диверзификација на приходите според пазари и категории.

Паралелно, „Тиквеш“ инвестираше во долгорочен раст преку географска експанзија, вклучително и аквизиција на лозови насади во регионот Истра, Хрватска. Со овој чекор се постави основа за посилно присуство на пазарите во Европската Унија, за искористување на побарувачката поттикната од туристичката потрошувачка во регионот, како и за понатамошна диверзификација и зајакнување на продажните канали.



Како дел од нашата меѓународна стратегија, во 2025 година „Тиквеш“ одржуваше активно присуство на водечките светски вински саеми и професионални настани на клучните извозни пазари, како самостојно, така и во рамките на заедничките настапи со „Wines of Macedonia“. Годишната програма опфати учество на „Wine Paris“ и „Vinexpo Paris“ во Франција (вклучително и CMB Grand Tasting во февруари), „Göteborg Vin & Deli“ во Шведска (март), „Vinitaly“ во Верона, Италија (април), „The Ultimate CEE Wine Fair“ во Лондон, Обединетото Кралство (мај), „Vinexpo Americas“ во САД (мај), „ProWein Düsseldorf“ и „Global Albanian Gastronomy Festival“ во Германија (октомври), „Wine Vision by Open Balkan“ во Белград (октомври), како и „China-CEEC Expo“ во Нингбо и „China International Wine & Spirits Expo“ во Лучжоу, Кина.

Овие настапи дополнително ја зајакнаа видливоста на „Тиквеш“ и ги продлабочија комерцијалните односи на меѓународната винска сцена.

Сегмент	Број на вработени	Учество
Менаџмент	20	10%
Администрација	46	23%
Производство	103	52%
Лабораторија	7	4%
Магазини	24	12%
Вкупно	200	

Мисија

Посветени сме на создавање извонредни, одржливи и незаборавни вина што го почитуваат богатото наследство на нашите лозарски региони. Еднакво сме верни на внимателното чување на лозјата и примената на еколошки одговорни практики и на страста за иновации и научна извонредност во лозарството и винарството. Стремејќи се да градиме дух на иновативност и соработка во регионот, нашата цел е да го предводиме револуционизирањето на регионалните практики за производство на вино, поставувајќи нови одредници за извонредност и одржливост.

Визија

Нашата аспирација е да се појавиме како водечка сила во уметноста на производството на вино во Европа, зацврстувајќи го нашето место меѓу најценетите винарници на континентот. Нашата крајна цел е да постигнеме глобално признание како истакнат бренд, синоним за извонредност и иновација во светот на виното. Додека страсно ја промовираме умешноста за производство на вино во Југоисточна Европа, нашата визија се протегаша надвор од регионалните граници. Се стремиме да прераснеме во чинител во глобалната винска индустрија, надминувајќи ги границите и имагинацијата на винските ентузијастички ширум светот.

ОСНОВНИ ВРЕДНОСТИ



Извонредност

Следење на највисокиот квалитет во нашите вина и рафинирање на нашата дејност, истовремено одржувајќи ги традициите на производството на вино.



Страст

Негување љубов кон винарството и споделување инспиративна благодарност за уметноста со клиентите, вработените и партнерите.



Одржливост

Давање приоритет на еколошките практики низ активности за заштита на животната средина и зачувувањето на ресурсите.



Интегритет

Етички и транспарентно водење бизнис, третирајќи ги сите засегнати страни и животната средина со почит и правичност.




Соработка

Поттикнување тимска работа, отворена комуникација и ангажман со заедницата, партнерите и засегнатите страни со цел заеднички успех.



Иновација

Прифаќање напредни техники и технологии за поттикнување континуирано учење, развој и напредок.



Научно заснован пристап

Примена на истражувања, увиди базирани врз податоци и практики засновани врз докази за да се оптимизираат квалитетот, одржливоста и иновациите.



Чувство на сопственост

Поттикнување одговорност и отчетност, зајакнување на членовите на тимот со цел да придонесат за успехот на компанијата како свој.



Наследство

Почитување на историјата и традициите на нашиот регион, спојувајќи ги со модерните техники за уникатни, незаборавни вина.




Фокус на клиенти

Приоритизирање на потребите на клиентите и нивните преференции, обезбедувајќи исклучителни искуства што ги надминуваат очекувањата.



Социјална одговорност

Поддршка на локални иницијативи, промовирање одговорна потрошувачка и стремеж за позитивно влијание врз луѓето и животната средина.





ГЛАВНИ ОСТВАРУВАЊА

Главни остварувања

Во 2025 година, „Тиквеш“ оствари рекордно високи вкупни приходи од 59,6 милиони евра, што претставува раст од 2 % во однос на 2024 година. Вкупните нето-приходи се зголемија за 5 % на годишно ниво, пред сè, како резултат на силните перформанси на извозните пазари, кои генерираа дополнителни 1,67 милиони евра нето-приход во споредба со претходната година.

Продажбата на регионалните и меѓународните пазари достигна рекордни нивоа, при што регионалните пазари остварија раст од 11 %, а меѓународните пазари остварија раст од 34 % во однос на 2024 година. Нето-приходите во Србија се зголемија за 8,6 % на годишно ниво, при што обемот на продажба достигна ниво споредливо со домашниот пазар. Подобрувањето на нето-приходот по литар на извозните пазари го одразува постепеното поместување на продажниот микс кон производи со повисока профитабилност.

Категориите традиционални вина, популарни вина, како и категоријата жестоки пијалаци остварија раст од 1 %, 5 % и 7 % на годишно ниво, соодветно, делумно компензирајќи ги послабите резултати во сегментите на премиум и тероар вина. На домашниот пазар, кој и натаму најмногу придонесува поединечно во вкупните приходи, вината од категориите премиум и тероар беа погодени од намалена потрошувачка во каналот ХоРеКа.

Оперативното окружување во 2025 година и натаму беше обележано со повисока инфлација, зголемена глобална економска неизвесност и нарушувања во меѓународните трговски текови по воведувањето нови царини. Дополнително, домашната економска активност остана под очекувањата, додека, пак, трагедијата во Кочани имаше директно влијание врз потрошувачката во угостителството, особено во сегментите премиум и тероар вино.

И покрај овие предизвици, „Тиквеш“ го задржа позитивниот тренд на раст и дополнително ја зајакна својата позиција на клучните извозни пазари.

Продолжија вложувањата во воспоставувањето функционален систем на заштитени географски ознаки (PGI), придонесувајќи за усогласување на винскиот сектор на Северна Македонија со заедничката земјоделска политика на Европската Унија. Паралелно, активно ги промовиравме автохтоните сорти грозје, создавајќи нови можности за руралните лозари и поддржувајќи го развојот на регионалниот туризам.

Посветеноста кон одржливиот развој останува клучен столб на долгорочната стратегија на „Тиквеш“. Во 2025 година, компанијата го потврди статусот на Сребрен член (Silver Member) во рамките на International Wineries for Climate Action (IWCA), повторно афирмирајќи ја својата заложба за намалување на еколошкото влијание и унапредување на климатски одговорните практики во своето работење.

Во делот на инвестициите, „Тиквеш“ продолжи со модернизација на производните процеси преку таргетирани иницијативи за дигитализација, имплементирани во производството, комерцијалните функции и управувањето со лозовите насади. Овие инвестиции се насочени кон зголемување на оперативната ефикасност, унапредување на процесот на донесување одлуки и поддршка на долгорочните цели за одржливост.

Перспектива за иднината

Во наредниот период, „Тиквеш“ ќе продолжи со стратегијата на диверзификација, како во поглед на географската експанзија, така и во развојот на производственото портфолио. Во тој контекст, компанијата дополнително ќе ја унапредува платформата „Тиквеш македонски премиум жестоки пијалаци“, вклучително и проширување на понудата со две нови луксузни лозови ракии, истовремено активно истражувајќи и дополнителни можности во сегментот на жестоките пијалаци.

Дополнително, винарницата ќе го задржи стратешкиот фокус на регионалните пазари, надградувајќи го веќе воспоставеното присуство и стратегијата на премиумизација. Посебен акцент ќе биде ставен на Хрватска, каде што, по аквизицијата на лозови насади во регионот Истра, компанијата ќе го започне процесот на развој на нова винарница, со цел зајакнување на долгорочното позиционирање и присуство на пазарот на Европската Унија.



Производство

Во фокусот на производствените операции на „Тиквеш“ е создавањето производи со врвен квалитет во секоја категорија од портфолиото на винарницата. Препознаени и високооценети од потрошувачите, производите на „Тиквеш“ се меѓу најпродаваните и најомилени на големиот број пазари на кои се присутни.

Работењето на Винарската визба „Тиквеш“ во 2025 година се карактеризира со високо ниво на искористеност на производствените капацитети, стабилна и ефикасна организација на полнењето, зголемено користење обновливи извори на енергија, контролирана потрошувачка на енергенси и вода и јасно следење и управување со емисиите на CO₂. Овие показатели ја потврдуваат посветеноста на „Тиквеш“ кон одржливо производство, енергетска ефикасност и еколошка одговорност.

Преработка на грозје и производство на вино

Минатата година, Винарската визба „Тиквеш“ преработи вкупно 34.695.248 кг грозје, од кое беа произведени 24.529.540 литри вино. Остварената ефикасност на преработката го потврдува стабилниот и контролиран технолошки процес во сите фази на производството.

Полнење и пакување

Во 2025 година беа наполнети вкупно 20.316.456 единици, што претставува 15.411.047 литри готов производ. Тие се распределени според линиите за полнење на следниов начин:

- Нова линија за полнење: 19.259.965 единици
- Линија за ракија: 470.078 единици
- Линија за BIB (Bag-in-Box): 586.617 единици

Рачна работа е применета кај вкупно 4.465.930 единици, што претставува 21 % од вкупниот број на единици, и тоа: на 3.406.873 единици се аплицирани акцизни маркици, на 889.874 единици се аплицирани лепенки, а 115.183 единици се доетикетирани.

Овие активности имаат значајно учество во обезбедувањето на законската усогласеност и квалитетот на финалниот производ. Во 2025 година е постигнато намалување од 7,6 % на вкупниот број произведени единици на кои е употребена рачна работа, во споредба со 2024 година, кога изнесуваше 28,6 %.

Дестилерија

Во 2025 година се дестилирани 3.397.143 литри вино и добиен е 451.597 литри дестилат.

При процесот на дестилација се потрошени вкупно 199.628 кг мазут, при што специфичната потрошувачка изнесувала:

- 0,059 кг мазут/литар дестилирано вино или 0,68 Kwh/L
- 0,446 кг мазут/литар добиен дестилат или 5,23 Kwh/L

Потрошувачка на енергенси и вода

Вода

Вкупната потрошувачка на вода во 2025 година изнесувала 114.000 м³, а специфичната 3,17 литри вода/кг преработено грозје, односно 5,41 литри вода/литар финален производ.

Мазут

Вкупната потрошувачка на мазут во 2025 година изнесувала 307.118 кг, од кои 199.628 кг се искористени во процесот на дестилација (≈65 %), 60.000 кг за концентрација на шира (≈19,5%), а 47.490 кг за загревање и други технолошки потреби (≈15,5 %).

Електрична енергија

Вкупната потрошувачка на електрична енергија во 2025 година изнесувала 3.174 MWh, од кои 1.929 MWh биле преземени од ЕВН, а 1.245 MWh биле преземени од фотонапонската централа на „Тиквеш“.

Фото напонска централа

Во 2025 година, фотонапонската централа на ВВ „Тиквеш“ произведе вкупно 2.561 MWh електрична енергија, од кои 1.316 MWh беа предадени во електродистрибутивната мрежа на ЕВН, а остатокот од 1.245 MWh беше искористен за сопствена потрошувачка, со што значително се намали зависноста од надворешни извори и јаглородниот отпечаток на винарницата.

Вкупен енергетски конзум и емисии на CO₂

Вкупниот енергетски конзум на Винарската визба „Тиквеш“ за 2025 година, земајќи ги предвид електричната и топлинската енергија, изнесува 6.557 MWh.

Во 2025 година беа измерени следниве емисии на CO₂:

- Од ферментација: 2.275 тони
- Вкупно (енергија + ферментација): 3.880 тони

Табели со клучни индикатори за успешност (КИУ) – ВИНАРСКА ВИЗБА „ТИКВЕШ“

1. КИУ – Преработка на грозје и производство на вино (2025, 2024, 2023)


Индикатор	2025		2024		2023	
	Вредност	Единица	Вредност	Единица	Вредност	Единица
Вкупно преработено грозје	34.695.248	кг	26.553.440	кг	22.209.174	кг
Вкупно произведено вино	24.529.540	литри	18.400.000	литри	15.569.225	литри
Искористеност грозје → вино	0,707	л/кг	0,693	л/кг	0,701	л/кг
Просечно вино од 1 тон грозје	707	л/тон	693	л/тон	701	л/кг
Загуби/технолошки отстапки	200	%	30,7 %	%	29,9 %	%

2. КИУ – Полнење и пакување 2025 г.

Индикатор	Вредност	Единица
Вкупно наполнети единици	20.316.456	единици
Вкупно наполнет волумен	15.411.047	литри
Просечен волумен по единица	0,759	л/ед.
% вино што е наполнето	62,9 %	%
Вино во танк по попис 31.12.2025 (стара и нова берба)	22.662.753	литри

3. КИУ – Наполнето според линии за полнење 2025 г.

Линија	Наполнети единици	% учество
Нова линија за полнење	19.259.965	94,8 %
Линија за ракија	470.078	2,3 %
ВИБ (bag-in-box) линија	586.617	2,9 %
Вкупно	20.316.456	100 %



4. КИУ – Рачна работа 2025 г.

Индикатор	Вредност	Единица
Вкупно рачно обработени единици	4.465.930	единици
% од вкупно наполнети	21,0 %	%
Акцизни маркици	3.406.873	единици
Стикери	889.874	единици
Доетикетирани	115.183	единици

5. КИУ– Дестилерија 2025 г.

Индикатор	Вредност	Единица
Дестилирано вино	3.359.289	литри
Искористеност вино → дестилат	447.122	литри
Мазут за дестилација	3.406.873	кг
Мазут/л дестилирано вино	889.874	кг/л
Мазут/л дестилат	115.183	кг/л
Мазут/л дестилирано вино	889.874	кг/л

6. КИУ – Потрошувачка на вода 2025 г.

Индикатор	Вредност	Единица
Вкупна потрошувачка на вода	114.000	м ³
Вода/кг грозје	3,17	л/кг
Вода/наполнета единица	5,41	л/ед.





7. КИУ – Потрошувачка на мазут (вкупно) 2025 г.

Намена	Количина	%
Дестилација	199.628 кг	65,0 %
Концентрација на шира	60.000 кг	19,5 %
Загревање и друго	47.490 кг	15,5 %
Вкупно мазут	307.118 кг	100 %

8. КИУ – Електрична енергија и ФЕЦ 2025 г.

Индикатор	Вредност	Единица
Индикатор	3.174	MWh
Вкупна потрошувачка	1.929	MWh
Од ЕВН	1.245	MWh
Од ФЕЦ (самопотрошувачка)	2.561	MWh
Предадено во ЕВН	1.316	MWh
% сопствена зелена енергија	39,2 %	%

9. КИУ – Енергија и CO₂ емисии 2025 г.

Индикатор	Вредност	Единица
Вкупен енергетски конзум	6.557	MWh
CO ₂ од ферментација	2.275	тони
Вкупна CO ₂ емисија	3.880	тони
CO ₂ /литар произведено вино	0,158	кг/л
CO ₂ /кг грозје	0,112	кг/кг

Финансиски перформанси и клучни метрики

Во 2025 година, ВВ Тиквеш продолжи со стабилен финансиски раст, при што приходите од продажба, профитабилноста и оперативната ефикасност покажаа позитивни трендови. Компанијата задржа високо ниво на финансиска стабилност, овозможено преку оптимално користење на капиталот. Иако растот на нето-добивката по оданочување е значително подобрен во однос на претходната година, фокусот останува на одржливост, оперативна ефикасност и долгорочно зголемување на вредноста за акционерите.

Циклусот на конверзија на готовина (ССС) е 466 дена, што укажува на натамошно подобрување во управувањето со средствата и финансиските текови, овозможувајќи поефикасно користење на расположливиот капитал. Во 2025 година, компанијата се стекна со целосна контрола врз четири аграрните друштва: Лепово ДООЕЛ, Агровардарије ДООЕЛ, М6 еден грин ДООЕЛ и М6 Аграр ДООЕЛ, со што се зголеми степенот на задолженост, но компанијата продолжува со конзервативна финансиска политика, силна кредитна способност и висок степен на финансиска сигурност.

Главни метрики за 2025 година:

- **Раст на вкупни приходи од продажба од 2 %;**
- **Раст на нето-добивка по оданочување за 31 %;**
- **Раст на ЕБИТДА за 31,8 %;**
- **ROA – 7,1 % и ROCE – 8,3 %**, со тренд на поефикасно користење на капиталот и зголемување на акционерската вредност;
- **Задолженост од 68,6 %**, за која до крајот на следната година се планира да се врати под нивото за оптимално задолжување;
- **Висок степен на самофинансирање од 74 %**, финансиска сигурност од 52 % и кредитна способност од 198 %;
- **ССС – 466 дена**, што претставува дополнително подобрување во трансформацијата на средствата во готовина;
- **Показателите за моментална и тековна ликвидност** продолжуваат да покажуваат тренд на подобрување.

Компанијата ќе продолжи со оптимизирање на финансиските перформанси, ефикасно управување со капиталот и одржување на финансиската стабилност во согласност со својата стратегија за одржлив раст и развој.



Синцир на снабдување

Во 2025 година, во рамките на синцирот на снабдување, успешно и навремено беа реализирани неколку значајни проекти, со цел да се обезбедат висококвалитетни материјали и услуги, истовремено одржувајќи оптимизација и контрола на трошоците во набавниот процес.

Постигнатите резултати ја потврдуваат ефективноста на стратешкиот пристап кон управувањето со набавките, со акцент на стабилноста на условите, следењето на пазарните движења и приспособувањето на стратегиите за набавка.

Меѓу најзначајните проекти се издвојуваат неколку клучни иницијативи, кои придонесоа за одржливост и конкурентност на набавниот процес.



Проекти што ја одбележаа 2025 година

Во текот на 2025 година, Винарската визба „Тиквеш“ реализираше повеќе клучни иницијативи поврзани со редизајн и развој на производни линии, со фокус на навремена имплементација, синхронизација на залихите и целосна контрола на трошоците.

Редизајн на „Alexandria Cuvée“



„Lozova Bela“ 40 % и тизер-издание (лимитирана серија)



Проект „Makarija“





Редизајн на сегментот
на лозови ракии




Развој на вињак
„LYXA VS“ и „LYXA VSOP“



Реализацијата на овие проекти беше поддржана со прецизна синхронизација на залихите и дисциплинирана контрола на трошоците во текот на целиот процес. Посебен фокус беше ставен на балансирано трошење на постојните материјали од претходните дизајни и воведување на новите елементи на пакување, со цел избегнување непотребни отписи и финансиски загуби.

Со ваквиот пристап беше обезбедена стабилност во снабдувањето, континуитет во производството и реализација на сите активности во рамките на одобраниот буџет.

Дрвени палети за складирање и транспорт на производите



Во „Тиквеш“, управувањето со дрвените палети за складирање и транспорт се спроведува со јасен фокус на одржливост, оперативна ефикасност и рационално користење на ресурсите. Компанијата применува систем на повеќекратна употреба на палети, со што се продолжува нивниот животен век и се намалува создавањето отпад во логистичкиот процес.



Во текот на 2025 година, анализата на движењето и набавката на палети покажа дека при обновување на палетниот фонд, приоритет има набавката на половни (употребувани) европски стандардни палети (палети EPAL), кои повторно се вклучуваат во системот на повеќекратна употреба. Со ваквиот пристап значително беше намалена потребата од нови дрвни ресурси, а истовремено беше обезбедена функционалност, стабилност и безбедност во складирањето и транспортот на производите.

Набавката на нови палети остана на контролирано и стабилно ниво и служеше исклучиво за одржување на квалитетот и континуитетот на системот. Паралелно, „Тиквеш“ продолжи активно да користи повратни палети во рамките на моделот на повеќекратна употреба, со што дополнително беше оптимизиран вкупниот палетен циклус.

Ваквиот балансиран пристап – доминација на повторна употреба и половни палети, дополнет со стратешка и ограничена набавка на нови – обезбеди еколошка одговорност и економска ефикасност, придонесувајќи за поодржлив синџир на снабдување и намалување на јаглеродниот отпечаток поврзан со логистичките активности.

Одржлив транспорт во синџирот на снабдување



Со насоченост кон намалување на еколошкиот отпечаток и унапредување на ефикасноста во синџирот на снабдување, во текот на 2025 година дополнително беше зацврстена определбата за поодржлив транспорт на стоки. Преку внимателно планирање и примена на поеколошки транспортни практики, како главни приоритети останаа оптимизацијата на рутите, ограничувањето на потрошувачката на гориво и намалувањето на емисиите на CO₂.

Компанијата континуирано развиваше соработка со партнерски компании што ги споделуваат нејзините вредности за одржливост, со акцент на избор на превозници со современи возни паркови усогласени со стандардите ЕУРО 5 и ЕУРО 6. Во рамките на годината се изработуваа и се следеа детални извештаи за емисиите на CO₂ поврзани со транспортните активности за увоз и извоз, со што се обезбедија подобра контрола, повисоко ниво на транспарентност и појасен увид во влијанието на логистичките процеси врз животната средина.



Посветеност кон одржливо пакување


	2024	2025	2025 vs 2024	
Стаклени шишиња	19.571.290	21.195.114	1.623.824	8,30%
БиБ фолии	551.300	613.800	62.500	11,34%
Метални затворачи за вино	17.508.379	18.144.620	636.241	3,63%
Метални затворачи за ракија	1.516.350	1.912.700	396.350	26,14%
Плутени затворачи	1.209.500	1.640.839	431.339	35,66%
PVC и PLX Капсули	1.203.674	1.611.151	407.477	33,85%
Транспортни картонски кутии	2.169.244	2.332.209	162.965	7,51%
Комплети (предни + задни етикети)	21.134.041	21.935.661	801.621	3,79%
БиБ кутии	611.750	600.540	-11.210	-1,83%

Во Винарската визба „Тиквеш“, континуираното унапредување на материјалите за пакување остана еден од клучните приоритети со цел намалување на влијанието врз животната средина и поефикасно користење на ресурсите.


Во таа насока се применуваа и се развиваа одржливи решенија, вклучително и полесни стаклени шишиња и употреба на рециклирани материјали, а воведени беа и биоразградливи алтернативи секаде каде што беше применливо. Овие активности овозможија оптимизација на потрошувачката на природни ресурси, при што квалитетот и интегритетот на производите останаа непроменети.

Преку блиска соработка со добавувачите и вложувања во одржливи технологии се подобрија практиките за пакување и беше извршено усогласување со релевантните еколошки стандарди. Со вакви иницијативи, винарницата ја потврди својата долгорочна посветеност на одржливоста и даде конкретен придонес за заштитата на животната средина.

Набавка на материјали за пакување 2025 vs 2024



Проектен менаџмент и контрола на квалитет



Проектен менаџмент

Во 2025 година, Винарската визба „Тиквеш“ го продолжи интензивниот инвестициски циклус, со фокус на капитални вложувања како во производствените капацитети, така и во инфраструктурниот и градежниот сегмент на винарницата.

Беа финализирани активностите започнати во 2024 година поврзани со реновирање и модернизација на постојните објекти, а паралелно започна и реконструкција и унапредување на нови капацитети. Овие инвестиции се насочени кон зголемување на оперативната ефикасност, подобрување на условите за производство и обезбедување долгорочна одржливост на системот.

Во 2025 година беа реализирани следниве инвестиции:

Поставување дополнителни 10 бетонски танкови со капацитет од 10 тони за зголемување на просторот за ферментација и складирање вино во новиот подрум, во кој е сместена целокупната опрема за прием и преработка на грозје.



Набавка на нови дабови буриња од 300 л и 500 л за зреење на винскиот дестилат.



Набавка на нови буриња барик од 228 л, 600 л и 2 000 л.




Контрола на квалитет

Трендот на континуирано следење и унапредување на квалитетот на флаширани вина во сегментот на вкупен кислород во пакувањето (TPO – total package oxygen) продолжи и во 2025 година. Сензорите за мерење редовно се обновуваат на годишно ниво, со цел да се исклучи можноста за отстапувања и да се обезбеди висока прецизност и сигурност на мерењата.



Total Package Oxygen (PPM)
2023/2024/2025



Лабораторија

Се продолжи со интерната контрола со BIPEA (Bureau Interprofessionnel des Etudes Analytiques) што вклучува евалуација на точноста на мерењата што се вршат во лабораторијата на винарницата.

BIPEA е организација за лабораториски испитувања во која членуваат повеќе од 1.200 лаборатории од целиот свет.

Резултатите на ВВ „Тиквеш“, споредени со параметрите на BIPEA, и во 2025 година беа во границите на дозволените отстапки на BIPEA, со што се потврдува стручноста на вработените и опременоста на лабораторијата со најсовремена технологија.

Biipea Komparacii				** VT s = 2σ - Valeur de tolerance (Tolerance value) Two times the standard deviation for proficiency testing, as defined in ISO 13528																												
Wine	Alcohol vol% (Anhydrous)	Density (20°C)	Extract (20°C)	Glucose (Diastase)	Sugar (Hofmeister)	Acetic acid (Diastase)	SO2 total (Titrimetric)	SO2 free (Titrimetric)	DO 420	DO 520	DO 620	pH (Titrimetric)	Total acids (Titrimetric)	Malic acid (Diastase)	Lactic acid (Diastase)	Citric acid (Diastase)	Tartaric acid (Diastase)	Gluconic acid (Diastase)	Glycerol (Diastase)	NTU	Cu (mg/L)	Mn (mg/L)	K (mg/L)	Fe (mg/L)	Ca (mg/L)	Mg (mg/L)	HCl (Diastase)	PAH (Diastase)	CO2 (mg/L)	*Out of limit	*Out of limit SDPA	*Out of limit VT
April 2025 Red wine	13,67	0,99169	27,30	0,78	3,76	0,58	7	41	4,0065	4,3328	1,3553	2,67	55,3 4,14	0,09	0,51	0,06	1,22	0,16	0,50	45,20	0,33	1,29	1090,0	3,03	44,0	103,0	17,0	53,0	0,257	⇒	⇒	⇒
April 2025 Red wine	13,68	0,99995	27,10	0,7	2,8	0,51	11	45	4,140	4,245	1,142	3,69	55 4,32	0,09	0,74	0,11	2,0	0,12	0,50	6,08	1,09	1020,0	4,30	46,0	111,0	16,0	41,0	0,28	⇒	⇒	⇒	
SDPA	0,10	0,00015	0,40	0,3	0,6	0,05	4	9	0,392	0,325	0,142	0,04	0,18	0,15	0,15	0,05	0,4	0,02	0,70	0,70	0,05	20,03	0,70	5,00	9,00	0,70	7,00	0,43	⇒	⇒	⇒	
MY Z-score	-0,11	0,33	0,50	0,00	-0,2	1,40	-1,14	-0,44	-0,110	0,240	0,870	-0,50	-0,68	0,00	0,47	-1,00	-2,2	2,00	9,50	-0,14	2,50	2,20	0,88	-1,58	-0,44	-1,00	-0,14	1,71	1,51	⇒	⇒	⇒



Во 2025год. се зачленивме и за микробиолошка споредба со VIPEA за методи кои се користат во ВВ Тиквеш, при микробиолошки испитувања на виното, со што ја покажавме и во тој дел точноста на нашите методи ,анализи и резултати.

RESULTS OF YOUR LABORATORY

GENERAL OVERVIEW OF THE PROFICIENCY OF YOUR LABORATORY

Judgement	Number of criteria
Satisfactory	4
Questionable	1
Unsatisfactory	0
Not assessed	6

RESULTS OF YOUR LABORATORY

Criteria	Unit	Assigned value	Standard deviation for proficiency assessment	My result	My z-score	Conclusion
29-0179 - Wine - Brettanomyces						
Brettanomyces (Growth medium)	CFU/ml	2432		2000		Satisfactory
Brettanomyces (Growth medium)		3,386	0,078	3,301	-1,09	Satisfactory
Temperature of incubation	°C			30		Not assessed
Incubation time	h			120		Not assessed
19-0279 - Wine - Lactic bacteria						
Lactic bacteria (Growth medium)	CFU/ml	1466		1600		Satisfactory
Lactic bacteria (Growth medium)		3,166	0,076	3,204	0,50	Satisfactory
Temperature of incubation	°C			30		Not assessed
Incubation time	h			120		Not assessed
19-0379 - Wine - Acetic bacteria						
Acetic bacteria (Growth medium)	CFU/ml	3258		4600		Satisfactory
Acetic bacteria (Growth medium)		3,513	0,267	3,663	0,56	Satisfactory
Temperature of incubation	°C			30		Not assessed
Incubation time	h			120		Not assessed
16-0479 - Wine - Yeasts and Moulds						
YEAST (Growth medium)	CFU/ml	166		400		Questionable
YEAST (Growth medium)		2,221	0,147	2,602	2,59	Questionable
MOULD (Growth medium)	CFU/ml	2218		2900		Satisfactory
MOULD (Growth medium)		3,346	0,322	3,462	0,36	Satisfactory

Започна употребата на автоматизирани системи за чистење опрема и цевководи без нивно расклопување (CIP – Clean-In-Place системи), контролирани со понови модели на апаратите AccuPoint и AquaSnap што работат на аденозин трифосфат (АТП) со поголема прецизност и поголема брзина.



Во 2025 година, во микробиолошката лабораторија, како дел од активностите во областа на истражувањето и развојот, беше имплементиран новиот метод на размножување и зголемување биомаса на квасци (Scale-Up). Во рамките на овој метод се размножуваа квасци од групата несакхаромицес (Non-Saccharomyces yeasts), кои потоа беа применети во процесот на ферментација во повеќе развојни проекти. Целта на нивната примена беше добивање вина со повисок квалитет и поизразен, покомплексен ароматски профил.




SUMMARY RESULTS			
Second step	Yeast	Result	Note
	IVV 7	2×10^{10} cfu/ml	No contamination
	RE19 L	6×10^{10} cfu/ml	No contamination
Third step	IVV 7	9×10^8 cfu/ml	No contamination
	RE19 L	5×10^9 cfu/ml	No contamination
Fourth step	IVV 7	7×10^8 cfu/ml	No contamination
	RE19 L	3×10^9 cfu/ml	No contamination
Fifth step	20 ml Pre-culture + 180 ml YPD Medium		
	IVV 7	2×10^{10} cfu/ml	No contamination
	RE19 L	1×10^{10} cfu/ml	No contamination
Fifth step	50 ml Pre-culture + 450 ml YPD Medium		
	IVV 7	3×10^{10} cfu/ml	No contamination
	RE 19 L	1×10^{10} cfu/ml	No contamination

ВВ „Тиквеш“ располага со сопствена педолошка лабораторија, целосно опремена со современа опрема и со воспоставена, оптимизирана и валидизирана методологија на работа.

Обучениот агрономски тим зема примероци со специјални сонди од две различни длабочини, по што примероците се доставуваат до лабораторијата за понатамошна анализа.



Слика: Земање примерок.



Слика: Геолошка карта на Македонија за текстурен состав, како основа за подигнување лозови насади.

Примероците се земаат од лозови насади на територијата на Република Северна Македонија, како од постојните плантажи, така и од локации на кои е планирано подигнување нови насади со различни сорти грозје.

Во педолошката лабораторија се вршат анализи на киселост (pH/алкалност), содржина на органска материја (хумус), комплетна текстура на почвата, како и присуство на микроелементи и макроелементи.

Во 2025 година беа анализирани вкупно 290 примероци од различни локации низ државата, репрезентативни за потребите на ВВ „Тиквеш“.


Sopstvenik	Tikves Manastirec	Bolanika Plus	Done Popov	Tikves Barovo Kosuta	Tikves Barovo Bohula	Manastirec Surrka	Manastirec Izopreni kop	Gumno 2	Manastirec	Gumno 2 Sojaktar	Ranik	Barovo Ornivec	Babuna teras	Ranik Novacani 3	Novacani Patarina	Novacani Patarina 2
Broj na primeroci	8	14	90	18	2	8	8	8	12	6	16	30	14	4	16	32
Textura	Glinasta ilovača (clay loam)	Pjeskovito glinasta ilovača (Silty clay loam)	ilovača (loam)	Glinasta ilovača (clay loam)	ilovača (loam)	ilovača (loam)	ilovača (loam)	Pjeskovito glinasta ilovača (Silty clay loam)	Glinasta ilovača (clay loam)	ilovača (loam)	Pjeskovito glinasta ilovača (Silty loam)	Glinasta ilovača (clay loam)	Glinasta ilovača (clay loam)	Pjeskovito glinasta ilovača (Silty clay loam)	Pjeskovito glinasta ilovača (Silty clay loam)	Glinasta ilovača (clay loam)
% PESKA	44,53	59,84	38,96	36,18	45,65	41	38,6	48,53	36,58	43,38	52,31	37,81	34,39	60,05	51,23	41,64
% GLINE	51,41	23,74	26,63	37,53	16,5	26,88	25,16	29,05	27,13	24,55	19,89	33,59	31,32	24,65	24,55	30,84

Графикон: Информации за текстурен состав на почва од лабораторијата на ВВ „Тиквеш“.

Во текот на работењето, педолошката лабораторија врши споредба на репрезентативни примероци анализирани од VIPEA (Франција), за да се проверат точноста на резултатите и методологијата на работа.

Soil	pHk	pH	P2O5E	K2Oe	MgO15	ARGI	LIF	LIG	SAF	SAG	Organski materil	*Out of limit
Septemri '23g 3231 29.11.'24g	7.29	7.96	42.72	18.90	47.70	48.50	37.50	2.00	11.50	0.70	2.40	⇒ TIKVES
Septemri '23g 3231 04.12.'24g	7.29	7.96	39.02	19.80	49.80	44.60	37.50	3.50	13.20	1.40	2.39	⇒ TIKVES
Septemri '23g 3231	7.32	7.97	40.62	75.4	55.0	54.40	35.00	7.60	2.00	0.90	2.20	⇒ Bipea
SDPA	0.08	0.07	3.39	10.5	6.0	2.00	1.30	1.30	0.20	0.20	0.60	
MY Z-score	0.16	0.14	6.78	20.96	12.0	4.00	2.60	2.60	0.40	0.40	1.60	⇒ Bipea
	0.03	0.01	-2.10	57.42	7.30	5.90	-2.50	5.60	-9.50	0.20	-0.20	

Винаријата ВВ Тиквеш е единствена на балканот со која располага со инструмент Диостем (мерење на технолошка, физиолошка и полана зрелост). Следење на акумулирање на шеќерите, преку изразување во алкохоли и добивање на информации за Sugar loading.





Слика: Редување на зрна за скенирање



Резултати од скенираниот материјал

Графици од резултати кои се инпут од веб страна Dyostem.com



Преку исполнување на барањата на стандардот ISO 14064-1:2018, ВВ „Тиквеш“ ја верифицираше и ја демонстрираше својата заложба за одговорно управување со емисиите на стакленички гасови, придонесувајќи за позелена иднина и усогласеност со највисоките меѓународни стандарди за нивно мерење и намалување.



GREENHOUSE GAS VERIFICATION STATEMENT
Q-CERT

The Greenhouse Gas emissions report 1024 dated 14.09.2023 for the period 01.01.2022 to 31.12.2024 for the Organization:

Vinarska Vizba Tikves AD Kavadarci
8 Septemri No. 5, 1430 Kavadarci,
Republic of North Macedonia

has been verified in accordance with ISO 14064-3:2019 as meeting the requirements of:

1. ELOT EN ISO 14064-1:2019
2. GHG PROTOCOL

and that for the audit procedure and procedures it is documented that they do not contain evidence that:

- ✓ it is not auditable control
- ✓ it is not representative of the GHG emissions data and information
- ✓ it is not being prepared in accordance with ELOT EN ISO 14064-3:2019 and GHG Protocol

This statement is accompanied by Annex A which forms an integral part of the statement and consists of 2 pages)

For the Q-CERT Board

April 09, 2025
Date



Verification No: 096207-7

GHG verification/Validation
Cert. No: 1229

Q-CERT S.A. VLAZNIKOV BULEVAR 28-30 541055 - THESALONIKI - GREECE

ВВ „Тиквеш“ посветено работи кон создавање поодржлива иднина за глобалната винска индустрија. Преку примена на иновативни технологии, зголемување на енергетската ефикасност и активна соработка со партнерите во индустријата, винарницата ги интензивираше напорите во борбата против климатските промени и се обврза за постигнување на целта за нето-нула емисии во рамките на иницијативата International Wineries for Climate Action (IWCA).

Во 2025 година, ВВ „Тиквеш“ го потврди веќе стекнатиот статус на Сребрен член (Silver Member) во IWCA, со што дополнително ја зајакна заложбата за континуирано и мерливо намалување на емисиите на стакленички гасови.

039

Member No.

25 July 2024

First Certification

19 May 2025

Issue Date

18 May 2026

Expiration Date



INTERNATIONAL WINERIES FOR CLIMATE ACTION

SILVER MEMBER

Vinarska Vizba Tikves AD Kavadarci

has met the requirements of IWCA Silver Membership, as established by the IWCA Standing Rules and as confirmed by a third-party audited, Scopes 1-2-3 GHG inventory that accounts for emissions from: (a) the vineyard to the final disposal of the wine product, and (b) a minimum of 90% of the organization's volume in the region where its main winery is located. IWCA affirms that the above-named winery is working to achieve Net Zero emissions by 2050 at the latest, in recognition of the significant threat climate change holds for our agricultural-based industry and the resulting need to take mitigative action.

Kavadarci, Republic of North Macedonia

GEOGRAPHIC SCOPE OF GHG INVENTORY

	Baseline Emissions 2022	Current Emissions 2024	% Emissions Change (+/-)
Emissions Intensity kg CO ₂ e / liter	2.28	1.79	-22%



Q-CERT S.A.


Audited By

Miguel A. Torres

MIGUEL A. TORRES, Founding Member

Katie Jackson

KATIE JACKSON, Founding Member





ИЗВЕШТАИ

Маркетинг активности

Во 2025 година, маркетинг-активностите на ВВ „Тиквеш“ беа насочени кон успешно присуство на домашниот и на странските пазари, понатамошно зајакнување на брендот и приспособување на новите трендови и очекувањата на потрошувачите со редизајн и ребрендирање на постојните производи, но и збогатување на портфолиото со нови.

Винарницата го одбележа својот 140-годишен јубилеј, што беше лајтмотив на низа настани и активности, како и на комуникацијата во текот на годината. Истовремено, ВВ „Тиквеш“ и во текот на 2025 година учествуваше на реномирани меѓународни вински саеми, но и на многу настани и манифестации во земјава и во регионот.

Нови производи и пакување

Винарската визба „Тиквеш“ во 2025 година воведо нови производи во своето винско портфолио и во портфолиото на жестоки пијалаци. Конкретно, беше лансирано ново вино под брендот „Макагија“, кое е хармонична мешавина од сортите смедеревка, грашевина и шардоне, како и премиум лозова бела ракија направена според автентичен рецепт со внимателно дизајниран вкус и префинети ароми. Оваа ракија е резултат на посветеноста на ВВ „Тиквеш“ да создаде спој на вековната традиција и современото доживување на овој пијалак.



Дополнително, целосно беше ребрендирано портфолиото на жестоки пијалаци при што лозовите ракии на ВВ „Тиквеш“ добија современ изглед и ново име: „Кумова“. Она што не се промени е нивниот бескомпромисен квалитет и автентичен вкус.

Притоа, брендот „Кумова“ го сочинуваат следниве производи:



- „Kumova Žolta“, која го чува добро познатиот, непроменет вкус на омилената жолта лозова ракија на ВВ „Тиквеш“.
- „Kumova Bela“, која е новата ѕвезда на балканските пазари – свежа, елегантна и создадена според очекувањата на современите купувачи.
- „Kumova Reserve“, која претставува кулминација на мајсторството во создавањето на ракиите од брендот „Кумова“.
- „Kumova Traditional“, која е најчист израз на богатата традиција на македонската ракија и се одликува со исклучително овошен профил и кристална чистота.

Нов изглед и име доби и „Alexandria Cuvée“, па со целосниот редизајн на етикетата и амбалажата беше воведено и ново адаптирано име – „Alexandria Premium Cuvée“ со цел да се нагласи премиум квалитетот на ова вино.



Едукативни и промотивни активности за унапредување на македонското вино



И во 2025 година, ВВ „Тиквеш“ беше дел од активностите за одбележување на Светскиот ден на вранецот, чија цел е да ја промовира оваа водечка локална сорта. По тој повод, ВВ „Тиквеш“ беше домаќин на истакнати вински новинари од САД, Германија, Франција, Шпанија и од Полска, кои се запознаа со македонското поднебје, богатата винска традиција и производството на вино во ВВ „Тиквеш“ и ја прераскажаа ова приказна, ставајќи акцент на вранецот и на вината создадени од оваа сорта.

ВВ „Тиквеш“ се вклучи во организацијата на конференцијата „Иднината на лозарството: Иновации, стандарди и одржлив развој“, обезбедувајќи стручни лица – вработени во винарницата и странски експерти што ги ангажираше винарницата, како говорници на оваа значајна конференција за споделување клучни знаења со кои би се обезбедил одржлив долгорочен развој на македонската винска индустрија.



Регионални фестивали и саеми

Во текот на 2025 година, ВВ „Тиквеш“ имаше значајно присуство на настани на пазарите низ регионот Адрија и поширокиот Западен Балкан преку структуриран календар на саеми, фестивали и бизнис-форуми. Оваа активност има две комплементарни цели: зајакнување на комерцијалните и професионалните врски со клучните регионални чинители и градење на видливоста на брендот кај пошироката јавност преку настани со голема посетеност, кои активно ја обликуваат винската култура.

Како најважен извозен пазар на ВВ „Тиквеш“, Србија изобилуваше со активности чија цел е понатамошно унапредување на позицијата на брендот и негова промоција кај целните публики. Голфот беше искористен како премиум платформа за создавање свесност за брендот „Tikveš Châteaux & Domaines“ (TCD). На 31 мај 2025 година, на теренот на Голф-клубот Ада во Белград се организираше првиот TCD-турнир во голф според највисоките светски стандарди, на кој „Tikveš Châteaux & Domaines“ беше во друштво на брендови како „Rolex“, „Mercedes“ и глобални финансиски институции. Учесниците на турнирот и останатите важни гости имаа можност да уживаат во специјален настан „Wine&Dine“, а стратешката соработка со голф-клубот беше проширена и со вклучување на премиум вината на ВВ „Тиквеш“ во понудата на ресторанот на клубот. Овој турнир во голф предизвика голем интерес на социјалните мрежи, достигнувајќи 32 000 прегледи ширум регионот, а имаше и медиумска покриеност преку винските и порталите за животен стил.




ВВ „Тиквеш“ беше дел од најдобриот вински настан што се одржува во Белград во текот на летниот период. Од 7 до 8 јуни 2025 година се одржа настанот „Wine Garden“ на кој ВВ „Тиквеш“ беше присутна со премиум локација во централниот павилјон. Манифестацијата беше посетена од 6 000 гости и имаше голем интерес за настанот на социјалните мрежи.



На 8 и 9 август во Ниш се одржа „Naissus Wine Fest“, каде што ВВ „Тиквеш“ се диференцираше од останатите изложувачи преку павилјонски настап со ВИП-зона, како и со специјална сцена „Luda Mara“.



Во периодот од 23 до 28 септември се одржуваше „Belgrade Wine Week“, манифестација создадена за унапредување на винската култура. ВВ „Тиквеш“ беше носител на настанот заедно со Амбасадата на Шпанија и го промовираше брендот „Luda Mara“ во сите продажни канали.



Винарската визба „Тиквеш“ имаше специјално изработен штанд поставен на централно место во првата хала на Белградскиот саем на најголемиот регионален вински саем „Wine Vision by Open Balkan“, кој се одржа од 22 до 25 ноември 2025 година. На овој саем, виното „Domaine Lerovo Chardonnay 2024“ беше прогласено за најдоброто вино од Македонија.



Хрватска остана во фокусот на регионалната програма. ВВ „Тиквеш“ го продолжи своето долгогодишно учество на „Vinistra“ во Пореч, користејќи го овој познат вински настан во Истра за претставување на своите водечки етикети и премиум селекции пред трговските посетители, медиумите и љубителите на виното. Изданието во 2025 година имаше дополнителна стратешка релевантност, бидејќи обезбеди соодветна рамка за комуникација на долгорочната посветеност на „Тиквеш“ кон Европската Унија преку планираниот развоен проект во Истра, надополнувајќи го веќе воспоставеното присуство на групацијата во ЕУ преку „Tikveš Châteaux & Domaines“.

Загреб продолжи да функционира како регионален центар за професионални дегустации и креирање на јавното мислење. Преку етаблирани платформи како „Vinart Grand Tasting“ и „VINOcom“ во хотелот „Еспланада“, ВВ „Тиквеш“ оствари директна комуникација со сомелиери, носители на одлуки во секторот HoReCa, специјализирани трговци и вински медиуми. Овие настапи ја поддржуваат агендата за премиумизација на винарницата преку позиционирање на вината на „Тиквеш“ во контексти каде што се постигнуваат продажни договори, се поставуваат трендови и се формираат кредибилни препораки од трети страни.

Покрај настаните насочени кон трговијата, ВВ „Тиквеш“ инвестираше и во формати ориентирани кон потрошувачите што овозможуваат директна дегустација, квалитетен контакт со брендот и досег до широка публика. Отворените вински концепти како „Vinski grad“ во градови како Загреб, Пула и Вараждин обезбедуваат лесно пристапни средби со брендот во опуштена и забавна атмосфера.

Сезонските активации дополнително беа засилени преку присуството на ВВ „Тиквеш“ на „Fooling Around“ во рамките на настанот „Advent in Zagreb“, кој привлекува многу голем број посетители во текот на сезоната и овозможува континуирана дневна интеракција за време на програмата. На јадранското крајбрежје, учеството на Фестивалот на вино и деликатеси „Vinski podrum“ во Сплит и Дубровник дополнително го прошири пристапот до потрошувачка поттикната од туризмот и до посетители ориентирани кон премиум понуда, зацврстувајќи го присуството на брендот во две од највидливите туристички дестинации во Хрватска.

Надвор од Хрватска, ВВ „Тиквеш“ остана присутна на водечките регионални вински и гастрономски настани што ги поврзуваат производителите со потрошувачите и со секторот за угостителство. Во Босна и Херцеговина, настапите на настани како што се „Hedonist Fest“ во Сараево и „Vinosaur“ во Бања Лука ја поддржаа видливоста меѓу урбаната публика и локалните трговски заедници.

Конечно, регионалната видливост во 2025 година се прошири и надвор од класичните вински настани, кон бизнис и одржливи платформи усогласени со ESG-приоритетите на ВВ „Тиквеш“. Учеството на „ESG Adria Summit“ и „Balkan Solar Summit“ го зајакна позиционирањето на компанијата меѓу бизнис-лидерите и носителите на одлуки вклучени во зелената транзиција, потврдувајќи дека јавниот настап на ВВ „Тиквеш“ не се темели само врз лидерство на производот, туку и врз поширока посветеност кон одговорен раст.

Учество на меѓународни вински саеми и натпревари

Со цел да ги претстави своите вина, да добие објективна стручна верификација за нивниот квалитет, како и да го прошири кругот на меѓународни партнери, во 2025 година ВВ „Тиквеш“ учествуваше на реномирани меѓународни вински саеми и натпревари.



Го издвојуваме учеството на „ProWein 2025“ во Германија, кој е најголемиот и највлијателниот вински саем во светот. ВВ „Тиквеш“ повторно се претстави со сопствен штанд, како што прилега на винарница што е лидер во регионот и цели да биде значаен глобален бренд. Потоа, учеството на „Vinexpo“ во Париз, Франција, „China-CEEC Expo“ и „China International Wine & Spirits Expo“ во Кина, „Göteborg Vin & Deli“ во Шведска, „The Ultimate CEE Wine Fair“ во Лондон, Велика Британија, „Vinality“ во Верона, Италија, како и „Vinexpo Americas“ во САД.

Особено е важно да се потенцира успехот што вината на „Тиквеш“ го постигнаа на пролетното издание на еден од најголемите и најпрестижни меѓународни вински натпревари „Mundus Vini Spring Tasting 2025“, кој исто така се одржа во Германија. Вината на „Tikveš Châteaux & Domaines“ поставија нов рекорд, со освоени девет златни и два сребрени медали.


Значајно е да се споменат и резултатите постигнати на натпреварите што се одржуваат во Лондон, Велика Британија. На „International Wine Challenge“, награди освоија 24 вина на ВВ „Тиквеш“, а на „International Wine and Spirits Competition“, награди понесоа 12 вина.

Голем успех остварија вината „Alexandria Premium Cuvée“ на „Decanter World Wine Awards 2025“, кој е еден од најголемите и најпрестижни вински натпревари во светот. „Alexandria Premium Cuvée“ црвено, од бербата 2023, освои високи 92 поени, а „Alexandria Premium Cuvée“ бело, од бербата 2024, освои 90 поени.

Спонзорирани настани и проекти

ВВ „Тиквеш“ е нераскинливо поврзана со македонската традиција и култура и редовно обезбедува поддршка на најзначајните културно-уметнички манифестации, овозможувајќи промоција на нашето богато културно-уметничко наследство и обезбедувајќи нивен понатамошен развој и континуитет на постоење. Ваквата поддршка е во согласност со општествено одговорните практики на винарницата и определбата за придонес кон заедницата во која дејствува.

Фестивал „Браќа Манак“ – Долгогодишното партнерство на ВВ „Тиквеш“ и Интернационалниот фестивал за филмска камера „Браќа Манак“ продолжи и во 2025 година. Компанијата повторно ги пречека кинематографите и пријателите од фестивалот во својот вински подрум за заедничка здравица во чест на лауреатите на „Браќа Манак“ и на 140-годишнината на ВВ „Тиквеш“.



Струшки вечери на поезијата – Винарската визба „Тиквеш“ традиционално беше домаќин на најреномираните светски и домашни поети што учествуваа на 64-то издание на Струшките вечери на поезијата (СВП) во рамките на долгогодишната поддршка на компанијата на оваа манифестација. Покрај традиционалното поетско читање, учесниците на СВП имаа можност да уживаат и во вкусот на врвните вина на „Тиквеш“, кои беа инспирација за создавање оригинални стихови посветени на виното што поетите имаа можност да ги напишат на етикетите од посебната едиција од вината „Луда Мара“. Она што му даде посебен печат на овој поетски ден беше презентацијата на антологијата „Дионис и свети Трифун“, панорама на македонската винска поезија објавена од Струшките вечери на поезијата во чест на одбележувањето на 140-годишниот јубилеј од постоењето на ВВ „Тиквеш“.



Охридско лето – ВВ „Тиквеш“ е долгогодишен партнер на фестивалот, а неговите вина секоја година совршено се вклопуваат во фестивалскиот амбиент на Охрид. За одбележување на 65-от роденден на култниот фестивал Охридско лето беше одржан свечен роденденски концерт, по кој следуваše коктейл за гостите, организиран со поддршка на Винарската визба „Тиквеш“. Прославата и поддршката беа уште позначајни поради тоа што винарницата го прославуваše својот 140-годишен јубилеј.



Галичка свадба – Вината на ВВ „Тиквеш“ и во 2025 година беа дел од прекрасната Галичка свадба и автентичните свадбарски обичаи, кои раскажуваат неверојатна приказна за традицијата од мијачкиот крај, одржувајќи ја македонската традиција и култура. Доследно грижејќи се за богатото наследство вткаено во брендот „Тиквеш“, во годината кога винарницата го прославува 140-годишниот јубилеј, особено беше важно да се придонесе за зачувување на македонските вредности.

Настани на „Тиквеш“

И во 2025 година, винарницата ги организираше настаните што уживаат голема препознатливост и традиција на одржување во заедницата, зајакнувајќи ги односите со засегнатите страни и репутацијата на брендот.

Традиционално закројување во чест на Св. Трифун



Празникот на лозарите и винарите, Свети Трифун, ВВ „Тиквеш“ го одбележа во знакот на исклучителниот јубилеј – 140 години од своето постоење. На свечениот чин на закројување на лозјата во Лепово, во присуство на претставници на дипломатскиот кор и институциите, лозари и соработници, беше

нагласено дека „Тиквеш“ не само што останува посветен на традицијата, туку е и пионер во воведувањето на современите стандарди и имплементацијата на напредни, одржливи практики што треба да ја трансформираат домашната винска индустрија и да помогнат во нејзината подобра промоција на глобално ниво.

Во рамките на одбележувањето на празникот, амбасадорот на Италија, Н. Е. Паоло Палминтери, му го додели на претседателот на Управниот одбор на ВВ „Тиквеш“, Светозар Јаневски, орденот „Витез на редот Свезда на Италија“.




Фестивал на младо вино

Во годината на големиот јубилеј – 140 години традиција, визија и лидерство, Винарската визба „Тиквеш“ во Кавадарци го одржа 16-тото издание на Фестивалот на младо вино. Традиционално, на третиот викенд во ноември, овој фестивал повторно ги собра многубројните пријатели, партнери и соработници на ВВ „Тиквеш“, како и претставници на дипломатскиот кор и институциите. Во атмосфера исполнета со енергија и страст кон виното, гостите ги дегустираа младите вина од најновата берба и им оддадоа признание на сите што стојат зад нивното создавање.

Во рамките на настанот беше промовирано новото, ребрендирано портфолио на жестоки пијалаци на ВВ „Тиквеш“, а во согласност со својата определба за континуирана поддршка на младите во развојот на своите таленти и вештини, ВВ „Тиквеш“ им даде можност на студентите од Факултетот за ликовна уметност од Скопје да учествуваат во креирањето на визуелниот идентитет на Фестивалот на младо вино 2025.



Дипломатски гроздобер



За време на бербата 2025, ВВ „Тиквеш“ беше домаќин на членовите на дипломатскиот кор во земјава, кои на лозовите насади во Лепово имаа можност непосредно да ја доживеат магијата на гроздоберот. Овој настан повторно ги воодушеви неговите учесници, кои на овој начин одблиску се запознаа со македонското вино и со исклучителните карактеристики на поднебјето за производство на врвни вина.

Крводарителска акција

Во оваа хуманитарна иницијатива, на доброволна основа, учество зедеа голем број вработени и членови на менаџерскиот тим на ВВ „Тиквеш“. Акцијата претставува дел од заложбите на компанијата за општествена одговорност и поддршка на заедницата.



Награди и признанија

Во 2025 година, Винарската визба „Тиквеш“ го повтори успехот што со години наназад го остварува на највлијателните меѓународни вински натпревари. Вината на „Тиквеш“ освоија вкупно 99 награди и признанија, и тоа: 3 платинести медали, 2 двојни златни медали, 25 златни, 34 сребрени и 30 бронзени медали, како и 5 признанија за квалитет.

Од особено значење се наградите што вината на ВВ „Тиквеш“ ги освоија на пролетното издание на „Mundus Vini 2025“ во Германија. Дури 9 вина освоија златен медал на овој престижен вински натпревар: „Domaine Lepovo Chardonnay 2023“, „Bela Voda White 2023“, „Barovo red 2019“, „Barovo red 2021“, „Bela Voda red 2021“, „Alexandria Cuvée red 2023“, „Babuna red 2022“, „Luda Mara Red Cuvee 2023“ и „Terrasse a l'Ombre 2022“. Сребрени медали освоија вината „Vranec Luda Mara 2022“ и „Luda Mara White Cuvee 2024“.



Значајно е да се споменат и резултатите постигнати на натпреварите што се одржаа во Лондон, Велика Британија. На „International Wine Challenge“, награди освоија 24 вина на ВВ „Тиквеш“, а на „International Wine and Spirits Competition“ награди понесоа 12 вина.

Не е помалку значаен и успехот во Кина што на „China Wine & Spirits Awards“ го остварија црвените вина „Babuna red 2022“, „Alexandria Cuvée red 2023“, „Barovo red 2021“ и „Vranec Luda Mara 2022“, додека, пак, „T'ga za jug 2023“ се закити со двоен златен медал.



Внатрешна Ревизија

1. Вовед

Службата за внатрешна ревизија согласно Законот за трговските друштва изготви годишен извештај за своето работење во текот на 2025 година и го достави на разгледување и одобрување на Управниот и на Надзорниот одбор на Друштвото.

Годишниот извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија во текот на 2025 година ги содржи следниве информации:

- Преглед на извршени ревизии во текот на 2025 година;
- Оцена на адекватноста и ефикасноста на системите за внатрешна контрола;
- Наоди, предложени мерки и нивно спроведување;
- Останати активности на Внатрешната ревизија во текот на периодот за кој се однесува овој извештај.

2. Преглед на извршени ревизии во текот на 2025 година

Во текот на 2025 година, Службата за внатрешна ревизија ги реализираше активностите согласно планот на работењето на внатрешната ревизија за 2025 година, кој се базираше врз оцена на степенот на ризичност, знаење на областа што се ревидира и временскиот интервал.

Притоа се настојуваше да бидат контролирани сите организациски делови (сектори, служби и работни места – извршители) и работни процеси на Друштвото што беа опфатени во годишниот план.

3. Оцена на адекватноста и ефикасноста на системите на внатрешна контрола

Внатрешната контрола претставува континуиран процес на активности што се спроведуваат од страна на сите нивоа во Акционерското друштво, органите на управување, менаџментот и сите вработени, со цел да се обезбеди постигнување на следниве цели:

- Изработка на навремени и точни финансиски извештаи;
- Зголемување на економичноста, ефикасноста и ефективноста на севкупното работење;
- Усогласеност со интерните политики на Друштвото и законските прописи што се однесуваат на него.

Мислење:

Врз основа на извршените поединечни ревизии може да изразиме разумна сигурност дека најголем број од контролите што се неопходни за да се пресретнат клучните ризици во Друштвото се воспоставени и функционираат. Од преземените ревизорски активности, утврдените состојби и факти врз основа на податоци по случаен избор, постои разумно уверување дека работењето во Друштвото се одвива според законската регулатива. Во поединечните ревизии каде што беа идентификувани слабости во системот на интерни контроли, предложени се препораки за нивно надминување, кои беа предмет на континуирано следење во насока на спроведување на препораките.

4. Наоди, предложени мерки и нивно спроведување

Службата за внатрешна ревизија редовно ги презентираше наодите и препораките во извештаите што беа доставувани до Управниот и до Надзорниот одбор на Друштвото. Исто така, ревизијата ја следеше имплементацијата на предложените препораки.

Констатацијата до која дојде внатрешната ревизија како резултат на следењето на реализацијата на дадените препораки генерално укажува дека препораките се почитуваат и се спроведуваат, а имплементацијата е во тек за мал дел, што значи дека нема негативни коментари или посериозни забелешки во поглед на наодите и препораките.

5. Останати активности на внатрешната ревизија

Од страна на Службата за внатрешна ревизија беа реализирани предвидените редовни ревизии согласно годишниот план за работа на Службата за внатрешна ревизија за 2025 година. Беа изработени потребните акциски планови за секоја поединечна ревизија во која беа наведени препораки, како и вонредна контрола по барање на раководителите.

Службата ги следеше измените на сите законски прописи што се однесуваат на работењето на Акционерското друштво, како и реализирањето на дадените препораки во поединечните извештаи.

Службата за внатрешна ревизија имаше соработка со консултанти од кои беа добиени насоки за извршување на ревизијата. За одредени стручни прашања, ревизијата беше консултирана и даваше стручни мислења и совети на раководните лица и на вработени во Друштвото.

„Тиквеш“ чекори напред

„Тиквеш“ влегува во нова фаза од својот развој со континуиран фокус на создавање премиум вина и жестоки пијалаци што ја претставуваат нашата земја на глобалната сцена. Раководена од посветеноста кон извонредност и иновации, компанијата се стреми да остане предводник во новата ера во индустријата за пијалаци, каде што секој производ ги одразува автентичноста, квалитетот и препознатливото потекло.

Стратегијата на „Тиквеш“ останува јасна – преку континуирано истражување нови тероари, примена на напредни технологии и развој на одржливи практики, компанијата ќе продолжи да го унапредува своето портфолио и да го зајакнува меѓународното присуство. Иновациите остануваат клучен двигател на растот – од примена на аналитички алатки за подобро разбирање на пазарните трендови до развој на нови премиум производи во категориите вина и жестоки пијалаци.

Одржливоста продолжува да биде основен принцип во работењето на ВВ „Тиквеш“. Посветеноста на целосна декарбонизација до 2050 година останува не само стратешка цел, туку и одговорност кон идните генерации. Веруваме дека вистинското лидерство се постигнува преку долгорочна грижа за заедницата и животната средина.

ВВ „Тиквеш“ ќе продолжи да предводи преку иновации, проширувајќи го своето портфолио надвор од традиционалните вински категории. Со лансирањето на платформата „Tikveš Macedonian Premium Spirits“ и планираното воведување нови луксузни лозови ракии, компанијата го зајакнува своето присуство во премиум сегментите и одговара на променливите потрошувачки преференции на меѓународните пазари.

Досегашниот успех на ВВ „Тиквеш“ се темели на стратешка диверзификација и премиумизација на портфолиото, при што меѓународните пазари продолжуваат да учествуваат со доминантен удел во вкупната продажба. Истовремено, истражувањето нови тероари, вклучително и лозовите насади во регионот Истра, ќе овозможи развој на нови премиум производи и дополнително зајакнување на позиционирањето на пазарите во Европската Унија.

Преку континуирани иновации и силни партнерства, ВВ „Тиквеш“ останува да биде посветен на обликување на иднината на регионалната индустрија за пијалаци, нудејќи производи дефинирани со автентичност, квалитет и препознатлива приказна за потеклото.

Финансиски извештаи

Консолидирани финансиски извештаи – 2025 година

Винарска визба ТИКВЕШ АД – Скопје КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА на 31 декември

	2025	2024
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	3.837.564	2.103.388
Нематеријални средства	371.038	9.204
Материјални средства	3.290.820	1.849.475
Недвижности	1.025.976	992.697
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	769.927	856.778
Вложувања во недвижности		
Долгорочни финансиски средства	175.706	244.710
Вложувања во подружници		
Вложувања во придружени претпријатија	652	652
Вложувања во хартии од вредност	65.741	66.952
Останати долгорочни финансиски средства		
Одложено даночно средство		
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	3.068.681	3.100.171
Залихи	1.748.643	1.409.669
Побарувања од купувачите	764.760	900.750
Останати побарувања	365.332	196.679
Краткорочни вложувања	92.823	457.268
Пари и парични еквиваленти	85.411	120.349
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	11.713	15.455
ВКУПНО СРЕДСТВА	6.906.245	5.203.559
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ		
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	3.161.718	2.865.848
Основна главнина и ревалоризациони резерви	1.078.238	1.079.450
Резерви	105.867	105.867
Акумулирана добивка (загуба)	1.977.613	1.680.531
Малцински удел		
ОБВРСКИ	3.744.527	2.337.711
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	1.098.297	981.244
Обврски кон добавувачи и останати обврски	602.003	672.647
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	245.215	195.498
Обврски кон државата	73.615	30.693
Останати краткорочни обврски	45.366	54.340
Одложено плаќање трошоци и приходи во идните периоди (ПВР)	132.097	28.065
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	2.646.230	1.356.467
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	2.646.230	1.356.467
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски		
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	6.906.245	5.203.559

Винарска визба ТИКВЕШ АД – Кавадарци
КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ (31 декември)

	2025 (000 МКД)	2024 (000 МКД)
Приходи од продажба	3.755.948	3.633.132
Дадени попусти и дисконти	(653.262)	(680.233)
Нето-приходи од продажба	3.102.686	2.952.899
Трошоци на продадени производи	(1.414.172)	(1.458.044)
БРУТО-ДОБИВКА	1.688.514	1.494.855
Останати оперативни приходи	138.171	152.403
Дистрибутивни (продажни) расходи	(338.165)	(370.133)
Административни расходи	(237.034)	(236.689)
Останати оперативни расходи	(819.920)	(708.054)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА	431.566	332.383
Приходи (расходи) од финансирање	(75.767)	(53.359)
Капитални добивки (загуби)	-	-
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	355.799	279.024
Расход за данок од добивка	(56.463)	(23.935)
НЕТО-ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ	299.336	255.088
Основна заработувачка по акција (во МКД)	1107	943

Анализата на Билансот на успех и трошоците според природата и видот на трошоците за 2023 и 2022 година е како што следува:

Приходи од продажба	3.102.686	2.952.899
Останати оперативни приходи	138.171	152.403
Промени во залихи на готови производи	238.117	138.572
Суровини и материјали	(1.447.634)	(1.324.790)
Амортизација	(173.927)	(155.314)
Трошоци за вработени	(331.535)	(329.781)
Останати оперативни расходи	(1.094.313)	(1.101.606)
Оперативна добивка	431.566	332.383

Винарска визба ТИКВЕШ АД – Кавадарци

ИЗВЕШТАЈ ЗА КОНСОЛИДИРАНИ ПАРИЧНИ ТЕКОВИ за годината што завршува на 31 декември

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Парични текови од оперативни активности		
Добивка пред оданочување	355.799	279.024
Усогласување за:		
Амортизација	173.927	155.314
Расходи (приходи) од камати, нето	73.291	51.377
Приходи од отпис на обврски	(361)	(535)
Амортизација на грантови	(2.010)	(3.088)
Исправка и отпис на побарувања	1.508	1.127
Отпис на вредност на останати побарувања		
Отпис на вредност на дадени позајмици		
Исправка и отпис на побарувања за дадени аванси		
Расход од донација на основно средство	254	(1.009)
Останати усогласувања	(2.254)	
Капитална загуба (добивка) од расход на основни средства		
Добивка (загуба) пред промени во обртни средства	600.152	482.209
Побарувања од продажба	134.482	(198.216)
Побарувања за дадени аванси	(32.358)	96.668
Останати тековни средства и AVR	(132.552)	(14.112)
Залихи	(338.974)	(184.949)
Обврски од добавувачи	(70.283)	(97.767)
Останати тековни обврски и PVR	106.201	4.781
Нето-пари употребени во работењето	266.668	88.616
Платена камата	(76.251)	(53.522)
Платен данок од добивка	(24.031)	(23.576)
Нето-парични текови од оперативни активности	166.386	11.518
Парични текови од вложувачки активности		
Приливи (одливи) од купопродажба на вложувања		
Наплатени (дадени) позајмици, нето	364.445	(205.969)
Примени камати	198	10
Примени дивиденди	2.908	2.115
Купување недвижности, постројки и опрема	(1.544.799)	(244.008)
Купување лиценци	(363.557)	(714)
Продажби на недвижности, постројки и опрема		
Нето-парични текови од вложувачки активности	(1.540.804)	(448.565)
Парични текови од финансиски активности		
Исплатени дивиденди		
Искористени (вратени) долгорочни кредити, нето	1.289.763	346.272
Искористени (вратени) краткорочни кредити, нето	49.717	184.100
Нето-парични текови од финансиски активности	1.339.480	530.373
Нето-зголемување (намалување) на парични средства	(34.938)	93.326
Парични средства на почетокот од годината	120.349	27.024
Парични средства на крајот од годината	85.411	120.349

Винарска визба ТИКВЕШ АД – Кавадарци
БИЛАНС НА УСПЕХ за годината (што завршува на 31 декември)

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Приходи од продажба	3,664,748	3,592,753
Дадени попусти и дисконти	(652,418)	(683,413)
Нето-приходи од продажба	3,012,330	2,909,340
Трошоци на продадени производи	(1,482,721)	(1,458,044)
БРУТО-ДОБИВКА	1,529,609	1,451,296
Останати оперативни приходи	115,293	128,824
Дистрибутивни (продажни) расходи	(360,658)	(394,310)
Административни расходи	(186,016)	(189,624)
Останати оперативни расходи	(605,967)	(646,062)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА	492,260	350,124
Приходи (расходи) од финансирање	(75,161)	(53,429)
Капитални добивки (загуби)	-	-
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	417,099	296,695
Расход за данок од добивка	(55,060)	(20,571)
НЕТО-ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ	362,039	276,124

Основна заработувачка по акција (во МКД)	1339	1021
--	------	------

2022 година е како што следува:

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Приходи од продажба	3,012,330	2,909,340
Останати оперативни приходи	115,293	128,824
Промени во залихи на готови производи	238,117	138,572
Суровини и материјали	(1,530,175)	(1,394,465)
Амортизација	(170,437)	(151,624)
Трошоци за вработени	(280,333)	(282,717)
Останати оперативни расходи	(892,535)	(997,806)
Оперативна добивка	492,260	350,124

Винарска визба ТИКВЕШ АД – Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА на 31 декември

	2025	2024
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	3.005.463	2.054.801
Нематеријални средства	9.673	8.584
Материјални средства	1.863.961	1.798.130
Недвижности	911.224	954.213
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	952.737	843.916
Вложувања во недвижности		
Долгорочни финансиски средства	1.131.828	248.087
Вложувања во подружници	997.539	112.586
Вложувања во придружени претпријатија	652	652
Вложувања во хартии од вредност	65.741	66.952
Останати долгорочни финансиски средства	67.896	67.896
Одложено даночно средство		
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	3.638.476	3.107.245
Залихи	1.649.477	1.358.031
Побарувања од купувачите	1.058.042	945.389
Останати побарувања	289.732	166.264
Краткорочни вложувања	568.868	509.620
Пари и парични еквиваленти	65.134	113.193
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	7.224	14.748
ВКУПНО СРЕДСТВА	6.643.939	5.162.046
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ		
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	3.464.684	3.103.857
Основна главнина и ревалоризациони резерви	1.078.238	1.079.450
Резерви	105.867	105.867
Акумулирана добивка (загуба)	2.280.579	1.918.540
Малцински удел		
ОБВРСКИ	3.179.254	2.058.188
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	681.148	705.696
Обврски кон добавувачи и останати обврски	433.271	421.168
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	140.000	195.498
Обврски кон државата	56.339	21.110
Останати краткорочни обврски	42.554	50.863
Одложено плаќање трошоци и приходи во идните периоди (ПВР)	8.984	17.057
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	2.498.107	1.352.492
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	2.252.380	1.276.148
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	245.727	76.344
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	6.643.939	5.162.046



Винарска визба ТИКВЕШ АД – Кавадарци
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ за годината што завршува на 31 декември

	2025 (000) МКД"	2024 (000) МКД
Парични текови од оперативни активности		
Добивка пред оданочување	417,099	296,695
Усогласување за:		
Амортизација	170,437	151,624
Расходи (приходи) од камати	73,018	51,286
Приходи од отписи на обврски	(361)	(534)
Амортизација на грантови	(2,010)	(3,088)
Исправка и отпис на побарувања	21	1,048
Расход од донација на основно средство	254	(1009)
Добивка (загуба) пред промени во обртни средства	658,457	496,023
Побарувања од продажба	(112,674)	(233,146)
Побарувања за дадени аванси	(18,646)	96,949
Останати тековни средства и АВР	(97,298)	(11,536)
Залихи	(291,446)	(159,690)
Обврски кон добавувачи	12,464	(98,495)
Останати тековни средства и ПВР	(11,824)	(2,200)
Нето-пари употребени во работењето	139,033	87,905
Платена камата	(76,007)	(53,431)
Платен данок од добивка	(22,496)	(19,468)
Нето-парични текови од оперативни активности	40,530	15,006
Парични текови од вложувачки активности		
Приливи (одливи) од купопродажба на вложувања		
Наплатени (дадени) позајмици, нето	(60,460)	(207,398)
Примени камати	198	10
Примени дивиденди	2,908	2,115
Купување недвижности, постројки и опрема	(1,118,742)	(239,783)
Купување на лиценци	(2,610)	(714)
Продажби на недвижности, постројки и опрема		
Нето-парични текови од вложувачки активности	(1,178,706)	(445,769)
Парични текови од финансиски активности		
Исплатени дивиденди		
Искористени (вратени) долгорочни кредити, нето	1,145,615	342,297
Искористени (вратени) краткорочни кредити, нето	(55,498)	184,100
Нето-парични текови од финансиски активности	1,090,116	526,398
Нето-зголемување (намалување) на парични средства	(48,060)	95,634
Парични средства на почеток на годината	113,193	17,559
Парични средства на крај на годината	65,134	113,193

Прилог бр. 1

Членови на Управниот одбор на ВВ Тиквеш АД - Кавадарци со датум 31.12.2025 година

Светозар Јаневски Претседател на Управниот одбор	
Пол	машки
Датум на раѓање	19.07.1947
Место на раѓање	Велес, Македонија
Државјанство	Македонско
Занимање	Дипломиран технолог
Моментална функција во ВВ „Тиквеш“	Претседател на УО во ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци
Член во орган на управување на ВВ „Тиквеш“ од	01.11.2003
Членство во органи на управување на други друштва	Член и Претседател на НО на Осигурителното брокерско друштво АМ БРОКЕР АД Скопје, Претседател на Здружението „Вина од Македонија“ – Скопје
Заснован работен однос кај други работодавачи (назив на работодавачот)	М6 ДОО Скопје

Искра Клинкарова Член на Управниот одбор	
Пол	женски
Датум на раѓање	11.01.1984
Место на раѓање	Скопје, Македонија
Државјанство	Македонско
Занимање	Инвестициски аналитичар и банкар за управување со средства
Моментална функција во ВВ „Тиквеш“	Член на УО во ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци
Член во орган на управување на ВВ „Тиквеш“ од	17.02.2020
Членство во органи на управување на други друштва	Член на НО во Аутомакедонија АД Скопје, претседател на Одборот на директори на АД Охридтурист, Охрид
Заснован работен однос кај други работодавачи (назив на работодавачот)	М6 ИНВЕСТИЦИИ ДООЕЛ Скопје

Драган Тилев Член на Управниот одбор	
Пол	машки
Датум на раѓање	10.02.1961
Место на раѓање	Ново Село, Македонија
Државјанство	Македонско
Занимање	М-р по економски науки, економист
Моментална функција во ВВ „Тиквеш“	Член на УО во ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци
Член во орган на управување на ВВ „Тиквеш“ од	29.09.2022
Членство во органи на управување на други друштва	/
Заснован работен однос кај други работодавачи (назив на работодавачот)	/

Коце Ивановски Член на Управниот одбор	
Пол	машки
Датум на раѓање	17.09.1988
Место на раѓање	Скопје, Македонија
Државјанство	Македонско
Занимање	М-р по економски науки, економист
Моментална функција во ВВ „Тиквеш“	Член на УО во ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци
Член во орган на управување на ВВ „Тиквеш“ од	04.06.2025
Членство во органи на управување на други друштва	/
Заснован работен однос кај други работодавачи (назив на работодавачот)	/

Членови на Надзорниот одбор на ВВ Тиквеш АД – Кавадарци во 2025 година

Јане Јаневски Претседател на Надзорниот одбор	
Пол	машки
Датум на раѓање	18.03.1977
Место на раѓање	Скопје, Македонија
Државјанство	Македонско
Занимање	Магистер по финансиско банкарство
Моментална функција во ВВ „Тиквеш“	Претседател на НО во ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци
Член во орган на управување на ВВ „Тиквеш“ од	30.05.2025 – член на НО 29.03.2024 – 23.05.2025 – член на УО
Бруто-надоместоци за 2025 г. (МКД) за членство/вработување (плата, надоместоци на плата, надоместоци за членство, бонус, осигурувања и други права)	61,487.00
Членство во органи на управување на други друштва	Член и Претседател на УО на АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје, Член на НО на Осигурителното брокерско друштво АМ БРОКЕР АД Скопје
Заснован работен однос кај други работодавачи (назив на работодавачот)	/

Кристијан Поленак Член на Надзорниот одбор	
Пол	машки
Датум на раѓање	26.09.1970
Место на раѓање	Скопје, Македонија
Државјанство	Македонско
Занимање	Адвокат
Моментална функција во ВВ „Тиквеш“	Член на НО во ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци
Член во орган на управување на ВВ „Тиквеш“ од	30.05.2025
Бруто-надоместоци за 2025 г. (МКД) за членство/вработување (плата, надоместоци на плата, надоместоци за членство, бонус, осигурувања и други права)	61.487,00
Членство во органи на управување на други друштва	АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје
Заснован работен однос кај други работодавачи (назив на работодавачот)	Адвокатско друштво Поленак

Руди Лазаревски
Независен член на Надзорниот одбор

Пол	машки
Датум на раѓање	24.05.1952
Место на раѓање	Скопје, Македонија
Државјанство	Македонско
Занимање	
Моментална функција во ВВ „Тиквеш“	Член на НО во ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци
Член во орган на управување на ВВ „Тиквеш“ од	30.05.2025
Бруто-надоместоци за 2025 г. (МКД) за членство/вработување (плата, надоместоци на плата, надоместоци за членство, бонус, осигурувања и други права)	61.487,00
Членство во органи на управување на други друштва	/
Заснован работен однос кај други работодавачи (назив на работодавачот)	/

Зоран Мартиновски
Претседател на Надзорниот одбор до 28.05.2025 година

Пол	машки
Датум на раѓање	05.05.1965
Место на раѓање	Скопје, Македонија
Државјанство	Македонско
Занимање	Дипломиран економист, МБА меѓународен бизнис и финансии
Моментална функција во ВВ „Тиквеш“	Нема
Член во орган на управување на ВВ „Тиквеш“ од	28.05.2021 – 28.05.2025
Членство во органи на управување на други друштва	/
Заснован работен однос кај други работодавачи (назив на работодавачот)	PrimePoint Partners doo, Skopje

Тихомир Атанасовски
Член на Надзорниот одбор до 28.05.2025 година

Пол	машки
Датум на раѓање	01.04.1953
Место на раѓање	Скопје, Македонија
Државјанство	Македонско
Занимање	Дипломиран електроинженер
Моментална функција во ВВ „Тиквеш“	Нема
Член во орган на управување на ВВ „Тиквеш“ од	01.11.2003 – 28.05.2025
Членство во органи на управување на други друштва	/
Заснован работен однос кај други работодавачи (назив на работодавачот)	Управител Греен Енергу Гроуп Дооел Скопје Друштво за инженерство, трговија и услуги

Миле Бундовски
Независен член на Надзорниот одбор до 28.05.2025 година

Пол	машки
Датум на раѓање	30.10.1956
Место на раѓање	Скопје, Македонија
Државјанство	Македонско
Занимање	Дипломиран правник
Моментална функција во ВВ „Тиквеш“	Нема
Член во орган на управување на ВВ „Тиквеш“ од	17.07.2017 – 28.05.2025
Членство во органи на управување на други друштва	/
Заснован работен однос кај други работодавачи (назив на работодавачот)	/

Христина Ружиновска
Независен член на Надзорниот одбор до 28.05.2025 година

Пол	женски
Датум на раѓање	07.01.1982
Место на раѓање	Велес, Македонија
Државјанство	Македонско
Занимање	Дипломиран економист
Моментална функција во ВВ „Тиквеш“	Нема
Член во орган на управување на ВВ „Тиквеш“ од	01.10.2020 – 28.05.2025
Членство во органи на управување на други друштва	Претседател на НО во АМ Церт, член на УО на Осигурителното брокерско друштво АМ БРОКЕР АД Скопје
Заснован работен однос кај други работодавачи (назив на работодавачот)	Финансов директор АД АУТОМАКЕДОНИЈА Скопје

Борче Илиоски
Член на Надзорниот одбор до 28.05.2025 година

Пол	машки
Датум на раѓање	16.02.1984
Место на раѓање	Кичево, Македонија
Државјанство	Македонско
Занимање	МБА за финансии, магистер по телекомуникации
Моментална функција во ВВ „Тиквеш“	Нема
Член во орган на управување на ВВ „Тиквеш“ од	01.10.2020 – 28.05.2025
Членство во органи на управување на други друштва	/
Заснован работен однос кај други работодавачи (назив на работодавачот)	ИНТЕРТЕК.ИО. ДООЕЛ Скопје

Прилог бр. 2

Изјава согласно 384-а од Законот за трговско друштво

Согласно член 384-а од Законот за трговско друштво, Управниот одбор на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД - Кавдарци ја дава следната:

ИЗЈАВА

Ние, делегативните членови на Управниот одбор Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД - Кавдарци издаваме дека друштвото го применува Кодексот за корпоративно управување на акционерските друштва на Македoнска Бераз АД Скопје објавен на интернет страницата на Беразата.

За примената на Кодексот за корпоративно управување на акционерските друштва на Македoнска Бераз АД Скопје Друштвото известува преку пополнување на прашалниците чија форма и содржина е прописана со Кодексот, а согласно одредбите од Правилата за котирација.

ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавдарци
УПРАВЕН ОДБОР

Светозар Јаневски – Претседател на Управен одбор

Драган Тилов – член

Искра Клинџарова – член

Коце Ивановски – член

Дарко Човиќ – член

Прилог бр. 3

Изјава за усогласеност со Кодексот за корпоративно управување

Изјава за усогласеност со Кодексот за корпоративно управување

Ние, членови на Управниот одбор на друштвото Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД - Кавдарци, издаваме дека Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД - Кавдарци во севкупноста го применува Кодексот за корпоративно управување на акционерските друштва на Македoнска Бераз АД Скопје, објавен на интернет страницата на Беразата.

Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД - Кавдарци ги применува принципите и најдобрите практики на корпоративното управување предвидени во Кодексот, според прилогот, применети или појасни зошто не се применили, преку пополнување на прашалници чија форма и содржина е прописана со Кодексот.

Со оваа Изјава потврдуваме дека прашалниците се објавени на СЕИ-НЕТ и на интернет страницата на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД - Кавдарци и дека сесозорите во истите се точни и експонирани и веродостојно ја отспулуваат примената на принципите и најдобрите практики на корпоративното управување од страна на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД - Кавдарци пропишани со Кодексот за корпоративно управување.

УПРАВЕН ОДБОР

Светозар Јаневски – Претседател на Управен одбор

Драган Тилов – член

Искра Клинџарова – член

Коце Ивановски – член

Дарко Човиќ – член





TIKVEŠ

SINCE 1885

Распределба на остварената добивка од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-
Кавадарци за 2025 година

- ❖ Предлог – одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година

Врз основа на член 31 и 32 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци, Собранието на акционери на друштвото на ден 28.05.2026 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за распределба на остварената добивка од работењето
на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година

1. Распределба на добивката да се изврши според следното:

Е Л Е М Е Н Т И	2025	
	Структура во %	И З Н О С во денари
Остварена нето добивка	100 %	362,038,877 денари
Добивка за реинвестирање	100 %	362,038,877 денари

2. Износ од **362,038,877 денари** распореден во добивка наменет за реинвестирање да се користи во 2026 година за вложувања во нови инвестиции
3. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

Извештај на Службата за внатрешна ревизија во ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025
година

- ❖ Предлог – одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година

Врз основа на член 31 и 32 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци, Собранието на акционери на друштвото на ден 28.05.2026 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија
во ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година
2. Составен дел на Одлуката е Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година
3. Одлука стапува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

ВВ ТИКВЕШ АД КАВАДАРЦИ



TIKVEŠ

SINCE 1885

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА СЛУЖБАТА ЗА ВНАТРЕШНА
РЕВИЗИЈА ЗА 2025 ГОД.**

Јануари 2026

Содржина

Страна

- | | |
|--|----|
| 1. Вовед | 2. |
| 2. Преглед на извршени ревизии во текот на 2025 | 3. |
| 3. Оценка на адекватноста и ефикасноста на системите за внатрешна контрола | 7. |
| 4. Наоди, предложени мерки и нивно спроведување | 8. |
| 5. Останати активности на внатрешната ревизија | 9. |

1. ВОВЕД

Службата за внатрешна ревизија е независен организационен дел која е функционално и организациски одвоена од останатите делови на компанијата. Организациската поставеност, правата, одговорностите и односите со другите организациски единици на Друштвото се одредени од страна на Надзорниот одбор на ВВ Тиквеш АД Кавадарци.

При извршување на своите активности внатрешната ревизија вршеше ревизија на законитоста, правилноста и ажурноста на работењето на Друштвото преку:

- оценка на адекватноста и ефикасноста на системите за внатрешна контрола;
- оцена на спроведувањето на интерните политики, процедури и законската регулатива како и деловната политика на Друштвото и нивно следење;
- оцена на поставеноста на информатичкиот систем;
- оцена на точноста и веродостојноста на трговските книги и финансиските извештаи;
- проверка на точноста, веродостојноста и навременоста во известувањето согласно со прописите;

Службата за внатрешна ревизија согласно законот за трговски друштва изготви годишен извештај за своето работење во текот на 2025 година и го достави на разгледување и одобрување на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото.

Годишниот извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија во текот на 2025 ги содржи следниве информации:

- Преглед на извршени ревизии во текот на 2025;
- Оценка на адекватноста и ефикасноста на системите за внатрешна контрола;
- Наоди, предложени мерки и нивно спроведување;
- Останати активности на Внатрешната ревизија во текот на периодот за кој се однесува овој извештај;

2.Преглед на извршени ревизии во текот на 2025 година

Во текот на 2025 година службата за внатрешна ревизија ги реализираше активностите согласно планот на работењето на внатрешната ревизија за 2025 година, кој се базираше на оценка на степенот на ризичност, знаење на областа која се ревидира и временски интервал.

При тоа се настојуваше да бидат контролирани сите организациски делови (сектори, служби и работни места-извршители) и работни процеси на Друштвото кои беа опфатени во годишниот план. Ревизиите беа извршени преку имплементација на интерното упаство и процедурите усогласени со стандардите за професионална примена на внатрешната ревизија.

Во првиот квартал на 2025 година, како што беше и планирано во Годишниот план за работењето на службата, прво се изготви годишниот Извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за деловната 2024 година. Истиот беше уредно доставен, а потоа и усвоен од страна на Управниот и Надзорниот одбор.

Во првиот квартал од страна на внатрешниот ревизор беше доставено барање до сите секторски раководители, кои не доставиле, да ги достават своите пишани процедури кои преставуваа појдовна основа за работа на внатрешната ревизија.

Во третиот квартал беше изработен полугодишниот Извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија кој беше усвоен од страна на Управниот и Надзорниот одбор.

Во периодот Јануари-Декември 2025 година реализирани се следниве ревизии по оделни области на работењето на Друштвото:

Преглед на извршени ревизии во текот на 2025 година

Ред.Бр.	Реализирани интерни ревизии за 2025	Период во 2025
1.	Процедура за мониторинг на лозови насади	Јануари
2.	Процедура за преработка на грозје и производство на наливно вино	Јануари
3.	Процедура за обработка, финализирање, полнење и складирање на вино и жестоки пијалоци	Јануари
4.	Прирачник на управување	Јануари
5.	Процедура преглед на раководство	Јануари
6.	Енергетски прирачник	Јануари
7.	Процедура за преглед на раководство	Јануари
8.	Процедура за одредување контекст на организацијата	Јануари
9.	Процедура за управување со ризици и можности	Јануари

9.	Процедура за контрола на документи	Јануари
10.	Процедура за контрола на записи	Јануари
11.	Процедура за интерни проверки	Јануари
12.	Процедура за неусогласен производ и корективна мерка	Јануари
13.	Процедура за обука	Јануари
14.	Процедура за контрола и испитување	Февруари
15.	Процедура за планирање и подготовка на производство	Февруари
16.	Процедура за припрема на мостри и дегустација	Февруари
17.	Процедура за Е.Н. Производи и услуги набавка	Февруари
18.	Процедура за одржување и калибрација на опрема	Февруари
19.	Процедура за финансии	Февруари
20.	Процедура за складирање и испорака	Февруари
21.	Процедура за идентификација и вреднување на аспектите на животната средина	Февруари
22.	Процедура за оперативна контрола	Февруари
23.	Процедура за мониторинг на мерења на еко аспекти	Февруари
24.	Процедура за опасни ситуации	Февруари
25.	Процедура за ракување со опасни материи	Март
26.	Процедура за енергенти во котлара	Март
27.	Процедура за заштита од пожар	Март
28.	Процедура за хигиена и заштита	Март
29.	Процедура за повлекување	Март
30.	Процедура за ракување со потенцијално небезбеден производ	Март
31.	Тест конфирмирање на салда	Март
32.	Тест конфирмации на добавувачи	Март

33.	Тест конфирмации на купувачи	Март
34.	Тестирање на сите упатства кои се однесуваат на производство	Март
35.	Процедура за склучување на договори	Април
36.	Процедура за закони и нормативи	Април
37.	Процедура за комуникација	Април
38.	Процедура за планирање и развој на нов производ	Април
39.	Прирачник за GHG	Април
40.	Процедура за лансирање на нов производ	Април
41.	Процедура за рекламен материјал	Април
42.	Процедура за службени патувања	Мај
43.	Тестирање на користење на службени автомобили и приватни автомобили за службени цели	Мај
44.	Процедура за службени мобилни телефони	Мај
45.	Процедура за репрезентација, спонзорство, корпоративни активности, деловно гостопримство	Мај
46.	Процедура за прераспоредување на работно време	Мај
47.	Процедура за иницирање и одобрување на маркетинг и комерцијални трошоци за сите пазари	Мај
48.	Процедура за прием и уништување плутени затворачи	Јуни
49.	Процедура за нормирање на крш/растур	Јуни
50.	Кредитна политика	Јуни
51.	Постапка за контрола и верификација на излезни фактури	Јуни
52.	Тест процес на набавки	Јули/Август/Септември
53.	Тест класа 4 (трошоци)	Јули/Август/Септември
54.	Тест класа 3 (набавка на материјали)	Јули/Август/Септември
55.	Тест класа 0 (основни средства)	Јули/Август/Септември

56.	Тестирање на ESG стандардите	Јули/Август/Септември
57.	Постапка за набавка на материјали во работнички и угостителски ресторан (Тиквеш Вински Туризам)	Јули/Август/Септември
58.	Процедура за прием, складирање и издавање на намирници во ресторан (Тиквеш Вински Туризам)	Јули/Август/Септември
59.	Процедура за планирање и усвојување на Ценовник (Тиквеш Вински Туризам)	Јули/Август/Септември
60.	Постапка за потребна документација за апликација на акцизни маркици	Јули/Август/Септември
61.	Процедура за управување со извозно-увозни дозволи и одобренија	Јули/Август/Септември
62.	Постапка за изготвување, одобрување, реализација на CAPEX	Јули/Август/Септември
63.	Процедура за одобрување на меморандуми за соработка и за откуп на грозје, утврдување на цени за откуп на грозје и дополнителни количини на грозје кои се надвор од одобрениот оперативен план за берба	Јули/Август/Септември
64.	Ревизија на Друштвото МБ Тиквеш Белград	Јуни/Август/Септември
65.	Ревизија на поголемите извозни дистрибутери на ВВ Тиквеш	Јуни/Август/Септември
66.	Тест парични средства	Октомври/Ноември
67.	Тест ДДВ	Октомври/Ноември
68.	Тест кредити депозити и лизинг	Октомври/Ноември
69.	Тест процес реализација	Октомври/Ноември
70.	Тест процес залихи	Октомври/Ноември
71.	Тест процес плати	Ноември/Декември
72.	Процедура за евиденција на работно време и отсуства	Ноември/Декември
73.	Процедура за боледувања	Ноември/Декември
74.	Процедура за управување со учинок на раководителите	Ноември/Декември

75.	Разгледување листа на судски спорови	Ноември/Декември
76.	Тестирање на SOP процедури и упатства	Ноември/Декември
77.	ИТ Ревизија	Ноември/Декември

Извештаите за извршените ревизии заедно со акционите планови се доставуваат до Управниот, Надзорниот одбор и до раководителите на секторите во кој се врши ревизија. Акционите планови се од интересен оперативен карактер и во нив детално се изнесени идентификуваните слабости – наоди, препораки, рокови, одговорни лица за имплементација на дадените препораки. Истите и служат на Службата за внатрешна ревизија во постапките за редовна проверка на статусот за имплементација на препораките во соработка со надлежните организациони единици.

3.Оценка на адекватноста и ефикасноста на системите за внатрешна контрола

Внатрешната контрола претставува континуиран процес на активности кои се спроведуваат од страна на сите нивоа во Акционерското Друштво, органите на управување, менаџментот и сите вработени за да се обезбеди постигнување на следните цели:

- Изработка на навремени и точни финансиски извештаи
- Зголемување на економичност, ефикасност и ефективност на севкупното работење
- Усогласеноста со интерните политики на друштвото и законските прописи кои се однесуваат на него

Внатрешната ревизија при потврдување на адекватноста и ефикасноста на системот на интерна контрола се раководеше од најзначајните компоненти и цели и тоа:

- Дали процесите и активностите кои беа предмет на ревизија се регулирани со интерни политики и процедури и дали истите се во согласност со законската регулатива
- Дали е воспоставена правилна поделба на овластувањата и одговорностите во рамките на процесите и активностите кои беа предмет на ревизија
- Дали процесите и активностите се адекватно подржани од информатичкиот систем на Акционерското Друштво
- Дали системските контроли во апликативните решенија се доволни, сигурни и безбедни за да се спречат намерни и ненамерни грешки и доволно ефикасни за да ги минимизираат ризиците во работењето
- Дали системот на интерна контрола овозможува препознавање и проценка на значајни ризици на кои е изложено Акционерското Друштво.

Мислење:

Врз основа на извршените поединечни ревизии може да изразиме разумна сигурност дека најголем број од контролите кои се непоходни за да се пресретнат клучните ризици во Друштвото се воспоставени и функционираат. Од превземените ревизорски активности, утврдените состојби и факти врз основа на податоци по случаен избор постои разумно уверување дека работењето во Друштвото се одвива според законската регулатива. Во поединечните ревизии каде беа идентификувани слабости во системот на интерни контроли, предложени се препораки за надминување на истите, кои беа предмет на континуирано следење, во насока на спроведување на препораките.

4. Наоди, предложени мерки и нивно спроведување

Службата за Внатрешна ревизија редовно ги презентираше наодите и препораките во извештаите кои беа доставувани до Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото. Исто така ревизијата ја следеше имплементацијата на предложените препораки.

Констатацијата до која дојде Внатрешната ревизија како резултат на следење на реализацијата на дадените препораки генерално укажува дека препораките се почитуваат и спроведуваат, а за мал дел имплементацијата е во тек, што значи нема негативни коментари или посериозни забелешки во поглед на наодите и препораките.

Исто така беше констатирано дека доставувањето на одговор за реализација на препораките предложени во текот на годината која измина е со незначително задоцнување.

5.Останати активности

Од страна на Службата за внатрешна ревизија беа реализирани предвидените редовни ревизии согласно годишниот план за работа на Службата за внатрешна ревизија за 2025 година. Беа изработени потребните акциони планови за секоја поединечна ревизија во која беа наведени препораки, како и вонредна контрола по барање на раководителите.

Службата ги следеше измените на сите законски прописи кои се однесуваат на работењето на Акционерското Друштво, како и реализирање на дадените препораки во поединечните извештаи.

Службата за внатрешна ревизија имаше соработка со консултанти од кои беа добиени насоки за извршување на ревизијата. За одредени стручни прашања ревизијата беше консултирана и даваше стручни мислења и совети на раководните лица и на вработени во Друштвото.

Во периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025 интерниот ревизор како член на Институтот за интерни ревизори, посетуваше семинари за континуирана обука организирани од Институтот на интерни ревизори на РМ во соработка со професионални домашни и странски институции.

ВВ ТИКВЕШ АД КАВАДАРЦИ

Внатрешна ревизија



Одобрување на работата на членовите на Управниот и на Надзорниот одбор на
ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци

- ❖ Предлог – одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и на Надзорниот одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци

Врз основа на член 31 и 32 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци, Собранието на акционери на друштвото на ден 28.05.2026 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за усвојување на Извештајот за работата на Управниот одбор и на Надзорниот одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година

1. СЕ УСВОЈУВААТ Извештајот за работата на Управниот одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година и Извештајот за работата на Надзорниот одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година.
2. СЕ ОДОБРУВА работата на членовите на Управниот одбор и Надзорниот одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година , на секој посебно и на сите заедно и тоа:

За Управниот одбор:

Светозар Јаневски – Претседател и членовите, Драган Тилев, Искра Клинкарова, Коце Ивановски и Јане Јаневски (заклучно до 23.05.2025 година).

За Надзорниот одбор:

- Членови со мандат од 30.05.2025 година: Јане Јаневски – Претседател, Кристијан Поленак – член и Руди Лазаревски – независен член, и

- Членови со мандат заклучно со 28.05.2025 година: Зоран Мартиновски – Претседател, Тихомир Атанасовски – член, Христина Ружиновска – независен член, Миле Бундовски – независен член и Борче Илиоски – член.

3. Составен дел на Одлуката се Извештајот за работата на Управниот одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година и Извештајот за работата на Надзорниот одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година.
4. Одлука стапува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

ИЗВЕШТАЈ за работата на Управен одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година

ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци има двостепен систем на управување, а го сочинуваат Управниот одбор составен од 5 (пет) членови и Надзорниот одбор составен од 3 (три) членови од кои 1 (еден) е независен член во Надзорниот одбор.

Управниот одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци, согласно Статутот на друштвото, брои 5 (пет) членови, а во 2025 година работи во состав од 4 (четири) избрани членови.

Членови на Управниот одбор со датум 31.12.2025 година, именувани со Одлука на Надзорен одбор бр. 02-1004/6 од 04.06.2025 година, се: Светозар Јаневски – Претседател на Управниот одбор, Коце Ивановски - член, Искра Клинкарова – член и Драган Тилев – член.

Член на кој му престана мандатот во 2025 година е: Јане Јаневски.

Управниот одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година работеше на седници. Има одржано 19 седници на кои беа водени расправи и дискусии и беа донесени голем број одлуки и заклучоци за работењето на Друштвото и тоа:

1. Седница 31.01.2025 година

T.1. Донесување Одлука за усвојување на Комерцијална политика на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци за пазарот во Република Северна Македонија за 2024 година

T.2. Разгледување и усвојување на Бизнис план за работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година

T.3. Разгледување и усвојување на Извештај на Службата за внатрешна ревизија за четвртиот квартал за 2024 година

T.4. Донесување Одлука за продажба на подвижен предмет

T.5. Донесување Одлука за продажба на подвижни предмети

T.6. Донесување Одлука за одобрување кредитен лимит без банкарска гаранција

T.7. Донесување Одлука за исплата на паричен надомест за наградите Тиквеш ѕвезди за 2024 година

T.8. Давање согласност за донесување Одлука за престанок на работен однос од деловни причини во ТИКВЕШ - ВИНСКИ ТУРИЗАМ ДООЕЛ Кавадарци

T.9. Одлука за набавка на опрема

T.10. Донесување Одлука за склучување на Анекс кон Договор за закуп на деловен простор

2. Седница 28.02.2025 година

T.1. Усвојување на резултати од пописот на имотот на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци со состојба на 31.12.2024 година

3. Седница 28.02.2025 година

T.1. Усвојување на годишна сметка од работењето на ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2024 година

T.2. Донесување Одлука за формирање на ESG Committee

T.3. Разгледување и усвојување на Антикорупциска политика

T.4. Разгледување и усвојување на Кодекс за однесување

T.5. Донесување одлука за одобрување на кредитен лимит без банкарска гаранција

4. Седница 27.03.2025 година

T.1. Одлука за усвојување на консолидирана годишна сметка од работењето на ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2024 година

5. Седница 28.04.2025 година

T.1. Разгледување на материјали за работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2024 година и тоа:

1.1. Годишен извештај за остварените резултати од работење на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2024 година и Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2024 година

1.2. Извештај од извршена контрола на годишната сметка на ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2024 година и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2024 година

1.3. Извештај на Службата за внатрешна ревизија во ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2024 година

1.4. Извештај за работата на Управниот одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2024 година

Т.2. Одлука за предлог Ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година

Т.3. Одлука за давање предлог до Собранието на акционери на ВВ - ТИКВЕШ АД – Кавадарци за измена на Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци

Т.4. Одлука за давање предлог до Собранието на акционери на ВВ - ТИКВЕШ АД – Кавадарци за констатирање истек на мандатот на членовите на Надзорен одбор и избор на членови на Надзорен одбор на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци

Т.5. Закажување Годишно собрание на акционери на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци со утврдување на дневен ред за работа на Годишното собрание

Т.6. Одлука за усвојување на Прашалник за примена на Кодекс за корпоративно управување

Т.7. Разгледување и усвојување на Извештај на Службата за внатрешна ревизија за прв квартал за 2025 година

Т.8. Донесување Одлука за одобрување кредитен лимит без банкарска гаранција

6. Седница 29.04.2025 година

Т.1. Одлука за изменување на Одлука за Ценовник за домашен пазар од 27.10.2023 година, со архивски бр.02-2085/1 од 01.11.2023 година со сите измени и дополнувања.

7. Седница 10.07.2025 година

Т.1. Разгледување и усвојување на Полугодишен извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2025 година

Т.2. Разгледување и усвојување на естимацијата на Билансот на успех за 2025 година на база на актуелни податоци заклучно со 31.05.2025 година и предвидувања од 01.06.2025 година до 31.12.2025 година

Т.3. Разгледување и Донесување на Комерцијална политика на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци за 2025 година за пазарот во Република Северна Македонија

8. Седница 11.07.2025 година

Т.1. Одлука за утврдување цени на домашен пазар

9. Седница 16.07.2025 година

Т.1. Одлука за утврдување цени

10. Седница 11.08.2025 година

Т.1. Донесување одлука за задолжување на Друштвото

11. Седница 11.08.2025 година

Т.1. Одлука за усогласување на приоритетна дејност / главна приходна шифра на подружниците на Друштвото согласно новата Национална класификација на дејностите - НКД Рев.2.1

12. Седница 11.08.2025 година

Т.1. Одлуки за утврдување на цени

Т.2. Одлука за одобрување за давање на послуга-користење на моторни возила кои ќе се користат за потребите за обавување на трговските дејности или вршење други деловни активности од ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци

13. Седница 22.08.2025 година

Т.1. Одобрување на склучување на договор

Т.2. Одлука за утврдување на цени

Т.3. Разгледување и одобрување на Процедура за тестирање на алкохол и употреба на уред за тестирање на алкохол – Dreager

14. Седница 15.09.2025 година

Т.1. Донесување одлука за давање согласност за склучување на договор, за VV TIKVEŠ PRODAJA d.o.o. za trgovinu, Zagreb

Т.2. Донесување Одлука за одобрување кредитен лимит без банкарска гаранција

15. Седница 10.10.2025 година

Т.1. Разгледување и усвојување на Извештај на Службата за внатрешна ревизија за третиот квартал за 2025 година

Т.2. Донесување одлука за избор на најповолна понуда за овластен ревизор

16. Седница 25.11.2025 година

Т.1. Одлука за давање предлог до Собранието на акционери на ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци за донесување на Одлука за употреба и распоредување на нераспределена добивка од 2017 година и 2018 година на ВВ –ТИКВЕШ АД Кавадарци

Т.2. Одлука за давање предлог до Собранието на акционери на ВВ- ТИКВЕШ АД – Кавадарци за донесување на Одлука за зголемување на основната главнина со средства на друштвото на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА – ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци

Т.3. Закажување Вонредно собрание на акционери на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци со утврдување на дневен ред за работа

17. Седница 15.12.2025 година

Т.1. Донесување Одлуки за попис на средствата и обврските и формирање на комисија за пописи со состојба на 31.12.2025 година

Т.2. Разгледување и усвојување на календар и годишен план за 2026 година на Службата за внатрешна ревизија

Т.3. Донесување Одлука за одобрување исплата на регрес за годишен одмор за 2025 година

Т.4. Донесување на одлука за изготвување на Деловен план за работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2026 година

Т.5. Донесување Одлука за одобрување кредитен лимит

Т.6. Разгледување и усвојување на Процедура за службени возила и Политика за возен парк

Т.7. Донесување одлука за структурно формирање на сектор Истражување и развој и сектор Одржливост и проектен менаџмент

18. Седница 22.12.2025 година

Т.1. Донесување на Одлука за усвојување на Извештајот од извршената проверка на независниот ревизор МУР СТИВЕНС ДОО Скопје со содржани Периодични финансиски извештаи заклучно со 10-ти месец во 2025 година на ВВ –ТИКВЕШ АД-Кавадарци

19. Седница 30.12.2025 година

Т.1. Донесување Одлуки за утврдување на цени на производи од асортиманот на ВВ- Тиквеш АД – Кавадарци.

ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци
Претседател на Управен Одбор
Светозар Јаневски



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ за работата на Надзорен одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година

ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци има двостепен систем на управување, а го сочинуваат Управниот одбор составен од 5 (пет) членови и Надзорниот одбор составен од 3 (три) членови од кои 1 (еден) е независен член во Надзорниот одбор.

Со Одлука за измена на Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци, бр. 02-982/8 од 30.05.2025 година, донесена на седница на Собрание на акционери на друштвото одржана на 30.05.2025 година, се изврши измена на Статутот на друштвото и се определи Надзорниот одбор на друштвото наместо 5 (пет) членови да брое 3 (три) членови.

Во согласност со донесената одлука за измена на Статутот на друштвото, Собранието на акционери на друштвото, со Одлука бр.02-982/9 од 30.05.2025 година, констатираше престанок на членството во Надзорниот одбор, поради истек на мандатот, заклучно со 28.05.2025 година, на следните членови на Надзорниот одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци: Зоран Мартиновски – Претседател, Тихомир Атанасовски – член, Христина Ружиновска – независен член, Миле Бундовски – независен член и Борче Илиоски – член, и за членови на Надзорен одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци ги избра: Јане Јаневски, Кристијан Поленак и Руди Лазаревски.

Членови на Надзорниот одбор со датум 31.12.2025 година се: Јане Јаневски – член и Претседател на Надзорниот Одбор, Кристијан Поленак - член и Руди Лазаревски – независен член.

Надзорниот одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година работеше на седници. Во 2025 година има одржано 10 седници на кои присуствуваа сите членови на одборот, во рамки на времетраење на своите мандати. На седниците беа водени низа дискусии, беа донесени одлуки и заклучоци за работењето на Друштвото и тоа:

1. Седница 07.02.2025 година

- T.1. Разгледување и усвојување на Извештај на Службата за внатрешна ревизија за четвртиот квартал за 2024 година
- T.2. Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна
- T.3. Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна
- T.4. Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна

2. Седница 20.03.2025 година

- T.1. Усвојување на резултати од пописот на имотот на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци со состојба на 31.12.2024 година
- T.2. Разгледување и одобрување на годишна сметка од работењето на ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2024 година

3. Седница 26.03.2025 година

- T.1. Одлука за свикување Собрание на акционерите на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци со утврдување на дневен ред за работа на вонредното собрание

4. Седница 02.04.2025 година

- T.1. Одлука за отповикување на Одлуки и Јавен повик за свикување и одржување на седница на Собрание на акционери на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци

5. Седница 28.04.2025 година

- T.1. Разгледување на материјали за работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2024 година и тоа:
 - 1.1. Годишен извештај за остварените резултати од работење на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2024 година и Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2024 година
 - 1.2. Извештај од извршена контрола на годишната сметка на ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2024

година и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2024 година

- 1.3. Извештај на Службата за внатрешна ревизија во ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2024 година
- 1.4. Извештај за работата на Управниот одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2024 година
- 1.5. Извештај за работата на Надзорен одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2024 година
- Т.2. Одлука за предлог Ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година
- Т.3. Прифаќање Извештаи и Предлог одлуки за работење на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2024 година што ќе бидат предложени за усвојување на Годишното собрание на акционерите закажано за ден 30.05.2025 година и Допис од Надзорниот одбор до Собранието на акционери.
- Т.4. Одлука за усвојување на Грашалник за примена на Кодекс за корпоративно управување
- Т.5. Разгледување и усвојување на Извештај на Службата за внатрешна ревизија за прв квартал за 2025 година
- Т.6. Одлука за одобрување на консолидирана годишна сметка од работењето на ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2024 година
- Т.7. Разгледување и одобрување на Кодекс за однесување
- Т.8. Донесување Одлука за продолжување на договор за вработување (со соработник во оддел внатрешна ревизија во ВВ-ТИКВЕШ АД- Кавадарци)
- Т.9. Одлука за одобрување зделка со заинтересирана страна

6. Седница 04.06.2025 година

- Т.1. Конституирање на Надзорен одбор на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД - Кавадарци
- Т.2. Донесување на Одлука за избор на Претседател на Надзорен одбор на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД - Кавадарци
- Т.3. Донесување на Одлука за утврдување и донесување Пречистен текст на Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци
- Т.4. Донесување на Одлука за отповикување и избор на членови на Управниот одбор на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД - Кавадарци
- Т.5. Донесување на Одлука за именување на Претседател на Управниот одбор на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД - Кавадарци

7. Седница 21.08.2025 година

- Т.1. Разгледување и усвојување на Полугодишен извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2025 година
- Т.2. Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна

8. Седница 08.10.2025 година

- Т.1. Разгледување и усвојување на Извештај на Службата за внатрешна ревизија за третиот квартал за 2025 година
- Т.2. Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна
- Т.3. Одлука за свикување на Собрание на акционери на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци со утврдување на дневен ред за работа на вонредното собрание

9. Седница 29.12.2025 година

- Т.1. Донесување на Одлука за утврдување и донесување Пречистен текст на Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци

10. Седница 29.12.2025 година

- Т.1. Разгледување и усвојување на календар и годишен план за 2026 година на Службата за внатрешна ревизија

Акционерско друштво за производство и промет на вино
ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци
Претседател на Надзорен Одбор
Јане Јаневски



Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2026 година

- ❖ Предлог – одлука за назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2026 година

Врз основа на член 31 и 32 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци, Собранието на акционери на друштвото на ден 28.05.2026 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2026 година

1. За овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2026 година се назначува и избира ревизорската куќа _____.
2. Се овластува Генералниот директор на друштвото со ревизорската куќа определена од Собранието да склучи договор за извршување на работите во смисла на претходната точка на оваа Одлука
3. Одлука стапува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

**Дополнителни материјали за Годишно Собрание
- Одлуки од Надзорен и Управен одбор**

ДО
СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ
НА ВВ – ТИКВЕШ АД – КАВАДАРЦИ

Почитувани,

Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт – импорт АД – Кавадарци, по повод Собранието на акционери закажано за 28.05.2026 година со овој допис сака да ги известат акционерите на Друштвото дека на седница на Надзорниот одбор на 27.04.2026 година, ги разгледа Годишниот извештај за остварените резултати од работење на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година, Извештајот од извршена контрола на годишната сметка на ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД – Кавадарци за 2025 година, Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година, Извештајот за работата на Управниот одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година и Извештајот за работата на Надзорниот одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година

На истата седница Надзорниот одбор донесе Одлука за прифаќање на Извештаи и Предлог одлуки за работењето на ВВ – ТИКВЕШ АД – Кавадарци во 2025 година што ќе бидат предложени за разгледување и усвојување на Годишното собрание на акционерите.

- Одлука за усвојување на годишната сметка и за резултатите во работењето на ВВ – ТИКВЕШ АД – Кавадарци во 2025 година,
- Одлука за усвојување на Извештајот од контролата на годишната сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година,
- Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за резултатите од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година,
- Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година,
- Одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година,
- Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и на Надзорниот одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година,
- Одлука за назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2026 година.

Надзорниот одбор предлага Собранието на акционери на Друштвото на 28.05.2026 година, ДА ГИ РАЗГЛЕДА ДА РАСПРАВА И ДА ГИ УСВОИ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПРЕДЛОГ ОДЛУКИ НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ.

ВВ – ТИКВЕШ АД – Кавадарци
Претседател на Надзорен одбор

Јане Јаневски



Акционерско друштво за производство и промет на
вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД

Бр. 02-835/3

27.04 2026 год.

КАВАДАРЦИ

Врз основа на член 50, 53 и 55 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци, Надзорниот Одбор на седница одржана на ден 27.04.2026 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување на Годишниот Извештај за резултатите од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот Извештај за резултатите од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година.
2. Годишниот Извештај за резултатите од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година е прилог и составен дел на оваа Одлука.
3. Годишниот Извештај за резултатите од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година се поднесува за разгледување и одлучување до Собранието на акционерското друштво.
4. Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето.

ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци
Претседател на Надзорен Одбор
Јане Јаневски



Акционерско друштво за производство и промет на
вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД

Бр. 02-83514

27.04 2026 год.

КАВАДАРЦИ

Врз основа на член 50, 53 и 55 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци, Надзорниот Одбор на седница одржана на ден 27.04.2026 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за распределба на остварената добивка од работењето
на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година

1. Распределба на добивката да се изврши според следното:

ЕЛЕМЕНТИ	2025	
	Структура во %	ИЗНОС во денари
Остварена нето добивка	100 %	362,038,877 денари
Добивка за реинвестирање	100 %	362,038,877 денари

2. Износ од **362,038,877 денари** распореден во добивка наменет за реинвестирање да се користи во 2026 година за вложувања во нови инвестиции
3. Предлогот за распределбата на добивката според елементите и показателите утврдени во одлуката се поднесуваат на разгледување и одлучување до Собранието на акционерското друштво.
4. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци
Претседател на Надзорен Одбор

Јане Јаневски



Акционерско друштво за производство и промет на
вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД

Бр. 07-83515

27.04.2026 год.
КАВАДАРЦИ

Врз основа на член 50, 53 и 55 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци, Надзорниот Одбор на седница одржана на ден 27.04.2026 година го донесе следниот:

ЗА К Л У Ч О К

за разгледување на Извештајот од контролата на годишната сметка на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци на ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година

1. СЕ РАЗГЛЕДА Извештајот од контролата на годишната сметка на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци на ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година на годишната сметка и на резултатите во работењето на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци за 2025 година.
2. Составен дел на Одлуката е Извештајот од контролата на годишната сметка на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци на ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година на годишната сметка и на резултатите во работењето на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци за 2025 година.
3. Извештајот од контролата на годишната сметка на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци на ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година на годишната сметка и на резултатите во работењето на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци за 2025 година се поднесува за разгледување и одлучување до Собранието на акционерското друштво.
4. Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето.

ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци
Претседател на Надзорен Одбор
Јане Јаневски



Акционерско друштво за производство и промет на
вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД

Бр. 02-83516

27.04 2026 год.

КАВАДАРЦИ

Врз основа на член 50, 53 и 55 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци, Надзорниот Одбор на седница одржана на ден 27.04.2026 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија
во ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година.
2. Составен дел на Одлуката е Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година.
3. Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година се поднесува за разгледување и одлучување до Собранието на акционерското друштво.
4. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци
Претседател на Надзорен Одбор
Јане Јаневски



Врз основа на член 50, 53 и 55 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци, Надзорниот Одбор на седница одржана на ден 27.04.2026 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за усвојување на Извештајот за работата на Управниот одбор на
ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на Управниот одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година.
2. СЕ ОДОБРУВА работата на членовите на Управниот одбор во 2025 година, на секој посебно и на сите заедно, и тоа на: Светозар Јаневски – Претседател и членовите, Драган Тилев, Искра Клинкарова, Коце Ивановски и Јане Јаневски (заклучно до 23.05.2025 година).
3. Составен дел на Одлуката е Извештајот за работата на Управниот одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година.
4. Извештајот за работата на Управниот одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година се поднесува за разгледување и усвојување до Собранието на акционерското друштво.
5. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци
Претседател на Надзорен Одбор
Јане Јаневски



Акционерско друштво за производство и промет на
вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД

Бр. 02-835/18

27.04.2026 год.
КАВАДАРЦИ

Врз основа на член 50, 53 и 55 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци, Надзорниот Одбор на седница одржана на ден 27.04.2026 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор на
ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на Надзорниот одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година.
2. СЕ ОДОБРУВА работата на членовите на Надзорниот одбор во 2025 година на секој посебно и на сите заедно, и тоа на:
 - Членови со мандат од 30.05.2025 година: Јане Јаневски – Претседател, Кристијан Поленак – член и Руди Лазаревски – независен член, и
 - Членови со мандат заклучно со 28.05.2025 година: Зоран Мартиновски – Претседател, Тихомир Атанасовски – член, Христина Рукиновска – независен член, Мипе Бундовски – независен член и Борче Илиоски – член.
3. Составен дел на Одлуката е Извештајот за работата на Надзорниот одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година.
4. Извештајот за работата на Надзорниот одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година се поднесува за разгледување и усвојување до Собранието на акционерското друштво.
5. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци
Претседател на Надзорен Одбор
Јане Јаневски



Акционерско друштво за производство и промет на
вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД
Бр. 02-835/10
27.04.2026 год.
КАВАДАРЦИ

Врз основа на член 50, 53 и 55 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци, Надзорниот Одбор на седница одржана на ден 27.04.2026 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за предлог Ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2026 година

1. СЕ ПРЕДЛАГА за овластен Ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2026 година да се назначи и се избере ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје.
2. Предлогот за Ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2026 година се поднесува за разгледување и одлучување до Собранието на акционерското друштво.
3. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци
Претседател на Надзорен Одбор

Јане Јаневски



Врз основа на член 50, 53 и 55 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци Надзорниот Одбор на седница одржана на ден 27.04.2026 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за прифаќање на Предлог одлуки што ќе биде приложени за разгледување, усвојување и донесување на Годишното собрание на на акционерите на ВВ - ТИКВЕШ АД – Кавадарци

1. По разгледување на сите извештаи од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година се утврдуваат и усвојуваат следните материјали и предлог на одлуки:
- ❖ Предлог – одлука за усвојување на годишната сметка и за резултатите во работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци

Врз основа на член 31 и 32 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци, Собранието на акционери на друштвото на ден 28.05.2026 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за усвојување на годишната сметка за резултатите во работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година

1. СЕ УСВОЈУВА годишната сметка за резултатите во работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година.
2. СЕ УТВРДУВААТ следните финансиски показатели за резултатите во работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година:

Ред.бр.	ЕЛЕМЕНТИ	Структура во %	ИЗНОС
1	Остварени приходи	100.00%	3,784,731,643
2	Остварени расходи	88.98%	3,367,632,805
3	Остварена добивка пред оданочување	11.02%	417,098,838
4	Данок на добивка	1.45%	55,059,961
5	Остварена нето добивка	9.57%	362,038,877

3. Составен дел на одлуката е Годишната сметка, извештаите и друга документација за 2025 година.
4. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

- ❖ Предлог – одлука за усвојување на Извештајот од контролата на годишната сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2024 година

Врз основа на член 31 и 32 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци, Собранието на акционери на друштвото на ден 28.05.2026 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за усвојување на Извештајот од контролата на годишната сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година

1. **СЕ УСВОЈУВА** Извештајот од контролата на годишната сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година.
2. Составен дел на Одлуката е Извештајот од контролата на годишната сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година.
3. Одлука стапува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

- ❖ Предлог – одлука за усвојување на Годишниот Извештај за резултатите од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година

Врз основа на член 31 и 32 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци, Собранието на акционери на друштвото на ден 28.05.2026 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за усвојување на Годишниот Извештај за резултатите од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година

1. **СЕ УСВОЈУВА** Годишниот Извештај за резултатите од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година.
2. Составен дел на Одлуката е Годишниот Извештај за резултатите од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година.
3. Одлука стапува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

- ❖ Предлог – одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година

Врз основа на член 31 и 32 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци, Собранието на акционери на друштвото на ден 28.05.2026 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за распределба на остварената добивка од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година

1. **Распределба на добивката да се изврши според следното:**

ЕЛЕМЕНТИ	2025	
	Структура во %	ИЗНОС во денари
Остварена нето добивка	100 %	362,038,877 денари
Добивка за реинвестирање	100 %	362,038,877 денари

- Износ од 362,038,877 денари распореден во добивка наменет за реинвестирање да се користи во 2026 година за вложувања во нови инвестиции
- Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

- ❖ Предлог – одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година

Врз основа на член 31 и 32 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци, Собранието на акционери на друштвото на ден 28.05.2026 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година

- СЕ УСВОЈУВА Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година
- Составен дел на Одлуката е Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година
- Одлука стапува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

- ❖ Предлог – одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и на Надзорниот одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци

Врз основа на член 31 и 32 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци, Собранието на акционери на друштвото на ден 28.05.2026 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за усвојување на Извештајот за работата на Управниот одбор и на Надзорниот одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година

- СЕ УСВОЈУВААТ Извештајот за работата на Управниот одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година и Извештајот за работата на Надзорниот одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година.
- СЕ ОДОБРУВА работата на членовите на Управниот одбор и Надзорниот одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година, на секој посебно и на сите заедно и тоа:

За Управниот одбор:

Светозар Јаневски – Претседател и членовите, Драган Тилев, Искра Клинкарова, Коце Ивановски и Јане Јаневски (заклучно до 23.05.2025 година).

За Надзорниот одбор:

- Членови со мандат од 30.05.2025 година: Јане Јаневски – Претседател, Кристијан Поленак – член и Руди Лазаревски – независен член, и

- Членови со мандат заклучно со 28.05.2025 година: Зоран Мартиновски – Претседател, Тихомир Атанасовски – член, Христина Ружиновска – независен член, Миле Бундовски – независен член и Борче Илиоски – член.

3. Составен дел на Одлуката се Извештајот за работата на Управниот одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година и Извештајот за работата на Надзорниот одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година.

4. Одлука стапува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

❖ Предлог – одлука за назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2026 година

Врз основа на член 31 и 32 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци, Собранието на акционери на друштвото на ден 28.05.2026 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2026 година

1. За овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2026 година се назначува и избира ревизорската куќа _____.
2. Се овластува Генералниот директор на друштвото со ревизорската куќа определена од Собранието да склучи договор за извршување на работите во смисла на претходната точка на оваа Одлука
3. Одлука стапува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

2. Оваа Одлука се доставува на разгледување и одлучување до Собранието на акционери на ВВ-ТИКВЕШ АД – Кавадарци.
3. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето

ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци
Претседател на Надзорен Одбор
Јане Јаневски



Акционерско друштво за производство и промет на
вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД

Бр. 02-835/13

27.04 2026 год.

КАВАДАРЦИ

Врз основа на член 50, 53 и 55 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци, Надзорниот Одбор на седница одржана на ден 27.04.2026 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за усвојување на Прашалник за примена на Кодекс за корпоративно управување

1. СЕ УСВОЈУВА содржината на Прашалникот за примена на Кодекс за корпоративно управување.
2. Составен дел на Одлуката е Прашалникот за примена на Кодекс за корпоративно управување.
3. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци
Претседател на Надзорен Одбор
Јане Јаневски




Акционерско друштво за производство и промет на
вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт-импорт АД
бр. 02-13013
25.02.2026 год.
КАВАДАРЦИ

Врз основа на член 64 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци, Управниот Одбор на седница одржана на ден 25.02.2026 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за усвојување на Годишна сметка за 2025 година

1. СЕ УСВОЈУВА годишната сметка од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година.
2. Прилог и составен дел на оваа Одлука е годишната сметка со пропратните материјали за поднесување на истата до надлежниот орган.
3. Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето.

ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци
Претседател на Управен Одбор
Светозар Јаневски



Акционерско друштво за производство и промет на
вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт-импорт АД
Бр. 02-836/4
27.04 2026 год.
КАВАДАРЦИ

Врз основа на член 64 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци, Управниот Одбор на седница одржана на ден 27.04.2026 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за распределба на остварената добивка од работењето
на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година

1. Распределба на добивката да се изврши според следното:

ЕЛЕМЕНТИ	2025	
	Структура во %	ИЗНОС во денари
Остварена нето добивка	100 %	362,038,877 денари
Добивка за реинвестирање	100 %	362,038,877 денари

2. Износ од **362,038,877 денари** распореден во добивка наменет за реинвестирање да се користи во 2026 година за вложувања во нови инвестиции
3. Предлогот за распределбата на добивката според елементите и показателите утврдени во одлуката се поднесуваат на разгледување и одлучување до Надзорниот одбор и до Собранието на акционерското друштво.
4. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци
Претседател на Управен Одбор
Светозар Јаневски



Врз основа на член 64 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци, Управниот Одбор на седница одржана на ден 27.04.2026 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за усвојување на Извештајот од контролата на годишната сметка на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци на ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот од контролата на годишната сметка на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци на ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година на годишната сметка и на резултатите во работењето на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци за 2025 година.
2. Составен дел на Одлуката е Извештајот од контролата на годишната сметка на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци на ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година на годишната сметка и на резултатите во работењето на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци за 2025 година.
3. Извештајот од контролата на годишната сметка на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци на ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година на годишната сметка и на резултатите во работењето на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци за 2025 година се поднесува за разгледување и одлучување до Надзорниот одбор и до Собранието на акционерското друштво.
4. Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето.

ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци
Претседател на Управен Одбор
Светозар Јаневски



Врз основа на член 64 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци, Управниот Одбор на седница одржана на ден 27.04.2026 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија
во ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година.
2. Составен дел на Одлуката е Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година.
3. Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година се поднесува за разгледување и одлучување до Надзорниот одбор и до Собранието на акционерското друштво.
4. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци
Претседател на Управен Одбор
Светозар Јаневски



Акционерско друштво за производство и промет на
вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД

Бр. 02-83617

29.04 2026 год.
КАВАДАРЦИ

Врз основа на член 64 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци, Управниот Одбор на седница одржана на ден 27.04.2026 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за усвојување на Извештајот за работата на Управниот одбор на
ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на Управниот одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година.
2. Составен дел на Одлуката е Извештајот за работата на Управниот одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година.
3. Извештајот за работата на Управниот одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година се поднесува за разгледување и одлучување до Надзорниот одбор и до Собранието на акционерското друштво.
4. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци
Претседател на Управен Одбор
Светозар Јаневски



Акционерско друштво за производство и промет на
вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД

Бр. 02-836/5

27.04.2026 год.
КАВАДАРЦИ

Врз основа на член 64 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци, Управниот Одбор на седница одржана на ден 27.04.2026 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за предлог Ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2026 година

1. СЕ ПРЕДЛАГА за овластен Ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2026 година да се назначи и се избере ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје.
2. Предлогот за Ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2026 година се поднесува за разгледување и одлучување до Надзорниот одбор и до Собранието на акционерското друштво.
3. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци
Претседател на Управен Одбор
Светозар Јаневски



Врз основа на член 64 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци Управниот Одбор на седница одржана на ден 27.04.2026 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за прифаќање на Предлог одлуки што ќе биде приложени за разгледување, усвојување и донесување на Годишното собрание на на акционерите на ВВ - ТИКВЕШ АД – Кавадарци

1. По разгледување на сите извештаи од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година се утврдуваат и усвојуваат следните материјали и предлог на одлуки:

- ❖ Предлог – одлука за усвојување на годишната сметка и за резултатите во работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци

Врз основа на член 31 и 32 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци, Собранието на акционери на друштвото на ден 28.05.2026 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за усвојување на годишната сметка за резултатите во работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година

1. СЕ УСВОЈУВА годишната сметка за резултатите во работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година.
2. СЕ УТВРДУВААТ следните финансиски показатели за резултатите во работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година:

Ред.бр.	ЕЛЕМЕНТИ	Структура во %	ИЗНОС
1	Остварени приходи	100.00%	3,784,731,643
2	Остварени расходи	88.98%	3,367,632,805
3	Остварена добивка пред оданочување	11.02%	417,098,838
4	Данок на добивка	1.45%	55,059,961
5	Остварена нето добивка	9.57%	362,038,877

3. Составен дел на одлуката е Годишната сметка, извештаите и друга документација за 2025 година.
4. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

- ❖ Предлог – одлука за усвојување на Извештајот од контролата на годишната сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје со содржани Конечни ревидирани

посебни извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година

Врз основа на член 31 и 32 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци, Собранието на акционери на друштвото на ден 28.05.2026 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за усвојување на Извештајот од контролата на годишната сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година

- 1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот од контролата на годишната сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година.*
- 2. Составен дел на Одлуката е Извештајот од контролата на годишната сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година.*
- 3. Одлука стапува на сила веднаш со донесувањето.*

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

- ❖ **Предлог – одлука за усвојување на Годишниот Извештај за резултатите од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година**

Врз основа на член 31 и 32 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци, Собранието на акционери на друштвото на ден 28.05.2026 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување на Годишниот Извештај за резултатите од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година

- 1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот Извештај за резултатите од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година.*
- 2. Составен дел на Одлуката е Годишниот Извештај за резултатите од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година.*
- 3. Одлука стапува на сила веднаш со донесувањето.*

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

- ❖ **Предлог – одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година**

Врз основа на член 31 и 32 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци, Собранието на акционери на друштвото на ден 28.05.2026 година ја донесе следната

ОДЛУКА
за распределба на остварената добивка од работењето
на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година

1. *Распределба на добивката да се изврши според следното:*

ЕЛЕМЕНТИ	2025	
	Структура во %	ИЗНОС во денари
Остварена нето добивка	100 %	362,038,877 денари
Добивка за реинвестирање	100 %	362,038,877 денари

2. *Износ од 362,038,877 денари распореден во добивка наменет за реинвестирање да се користи во 2026 година за вложувања во нови инвестиции*
3. *Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.*

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

- ❖ Предлог – одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година

Врз основа на член 31 и 32 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци, Собранието на акционери на друштвото на ден 28.05.2026 година ја донесе следната

ОДЛУКА
за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија
во ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година

1. *СЕ УСВОЈУВА Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година*
2. *Составен дел на Одлуката е Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2025 година*
3. *Одлука стапува на сила веднаш со донесувањето.*

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

- ❖ Предлог – одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и на Надзорниот одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци

Врз основа на член 31 и 32 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци, Собранието на акционери на друштвото на ден 28.05.2026 година ја донесе следната

ОДЛУКА
за усвојување на Извештајот за работата на Управниот одбор и на Надзорниот одбор на
ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година

1. *СЕ УСВОЈУВААТ Извештајот за работата на Управниот одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-*

Кавадарци во 2025 година и Извештајот за работата на Надзорниот одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година.

2. **СЕ ОДОБРУВА** работата на членовите на Управниот одбор и Надзорниот одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година, на секој посебно и на сите заедно и тоа:

За Управниот одбор:

Светозар Јаневски – Претседател и членовите, Драган Тилев, Искра Клинкарова, Коце Ивановски и Јане Јаневски (заклучно до 23.05.2025 година).

За Надзорниот одбор:

- Членови со мандат од 30.05.2025 година: Јане Јаневски – Претседател, Кристијан Поленак – член и Руди Лазаревски – независен член, и

- Членови со мандат заклучно со 28.05.2025 година: Зоран Мартиновски – Претседател, Тихомир Атанасовски – член, Христина Ружиновска – независен член, Миле Бундовски – независен член и Борче Илиоски – член.

3. Составен дел на Одлуката се Извештајот за работата на Управниот одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година и Извештајот за работата на Надзорниот одбор на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци во 2025 година.
4. Одлука стапува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

- ❖ Предлог – одлука за назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2026 година

Врз основа на член 31 и 32 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино **ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци**, Собранието на акционери на друштвото на ден 28.05.2026 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2026 година

1. За овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци за 2026 година се назначува и избира ревизорската куќа _____.
2. Се овластува Генералниот директор на друштвото со ревизорската куќа определена од Собранието да склучи договор за извршување на работите во смисла на претходната точка на оваа Одлука
3. Одлука стапува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

2. Оваа Одлука се доставува на разгледување и одлучување до Надзорниот одбор и Собранието на акционери на ВВ-ТИКВЕШ АД – Кавадарци.
3. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето

ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци
Претседател на Управен Одбор
Светозар Јаневски



Врз основа на член 64 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци, Управниот Одбор на седница одржана на ден 27.04.2026 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за усвојување на Прашалник за примена на Кодекс за корпоративно управување

1. СЕ УСВОЈУВА содржината на Прашалникот за примена на Кодекс за корпоративно управување.
2. Составен дел на Одлуката е Прашалникот за примена на Кодекс за корпоративно управување.
3. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци
Претседател на Управен Одбор
Светозар Јаневски

